


ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ



ГЛАСНИК


Скопје
год. **18** - бр. 4
август 2011

Република Македонија

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6249



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потеклото на производите

Лиценци

Застапување

Скопје

год. **18** - бр. 4

август 2011

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	LB - Либан	SA - Саудиска Арабија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LC - Света Луција	SB - Соломонски Острови
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LI - Лихтенштајн	SC - Сејшелски Острови
AG - Антика и Бардуба	ER - Еритреја	LK - Шри Ланка	SD - Судан
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LR - Либерија	SE - Шведска
AL - Албанија	ET - Етиопија	LS - Лесото	SG - Сингапур
AM - Ерменија	FI - Финска	LT - Литванија	SH - Света Елена
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LU - Луксенбург	SI - Словенија
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LV - Латвија	SK - Словачка
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LY - Либија	SL - Сiera Леоне
AT - Австрија	FR - Франција	MA - Мароко	SM - Сан Марино
AU - Австралија	GA - Габон	MC - Монако	SN - Сенегал
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MD - Молдавија	SO - Сомалија
AZ - Азејберџан	GD - Гранада	ME - Црна Гора	SR - Суринам
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MG - Мадагаскар	ST - Сао Томе и Принципе
BB - Барбадос	GH - Гана	MK - Македонија	SV - Салвадор
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	ML - Мали	SY - Сирија
BE - Белгија	GL - Гренланд	MM - Бурма	SZ - Свазиленд
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	MN - Монголија	TC - Турки
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MO - Макао	TD - Чад
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MP - Северни Маријански Острови	TG - Того
BI - Бурунди	GR - Грција	MR - Мавританија	TH - Тајланд
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MS - Монсерато	TJ - Таџикистан
BM - Бермуди	GT - Гватемала	MT - Малта	TM - Туркменија
BN - Брунеј Даресалам	GW - Гвинеа Бисао	MU - Маврициус	TN - Тунис
BO - Боливија	GY - Гвајана	MV - Малдиви	TO - Тонга
BR - Бразил	HK - Хонг Конг	MW - Малави	TP - Источни Тимор
BS - Бахами	HN - Хондурас	MX - Мексико	TR - Турција
BT - Бутан	HR - Хрватска	MY - Малезија	TT - Тринидад и Тобаго
BV - Островот на Буве	HT - Хаити	MZ - Мозамбик	TV - Тувалу
BW - Боцвана	HU - Унгарија	NA - Намибија	TW - Тајван
BY - Белорусија	ID - Индонезија	NE - Нигер	TZ - Танзанија
CF - Централноафриканска Република	IE - Ирска	NG - Нигерија	UA - Украина
CG - Конго	IL - Израел	NI - Никарагва	UG - Уганда
CH - Швајцарија	IN - Индија	NL - Холандија	US - Соединети Американски Држави
CI - Брегот на слоновата коска	IQ - Ирак	NO - Норвешка	UY - Уругвај
CK - Острови на Кук	IR - Иран	NP - Непал	UZ - Узбекистан
CL - Чиле	IS - Исланд	NR - Науру	VA - Ватикан
CM - Камерун	IT - Италија	NZ - Нов Зеланд	VC - Св. Винсент и Гренадин
CN - Кина	JM - Јамајка	OM - Оман	VE - Венецуела
CO - Колумбија	JO - Јордан	PA - Панама	VG - Британски Девствени Острови
CR - Костарика	JP - Јапонија	PE - Перу	VN - Виетнам
CU - Куба	KE - Кенија	PG - Нова Гвинеа	VU - Вануату
CV - Капе Верде	KG - Киргизија	PH - Филипини	WS - Самоа
CY - Кипар	KH - Камбоџа	PK - Пакистан	YE - Јемен
CZ - Чешка	KI - Кирибати	PL - Полска	YU - Југославија
DE - Германија	KM - Коморски Острови	PR - Порторико	ZA - Јужноафричка Република
DJ - Џибути	KN - Св. Китис и Невис	PT - Португалија	ZM - Замбија
DK - Данска	KP - Демократска Република Кореа	PY - Парагвај	ZR - Заир
DM - Доминика	KR - Република Кореа	QA - Катар	ZW - Зимбабве
DO - Доминиканска Република	KW - Кувајт	RO - Романија	
DZ - Алжир	KY - Кајмански Острови	RS - Србија	
EC - Еквадор	KZ - Казакстан	RU - Руска Федерација	
	LA - Лаос	RW - Руанда	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Бирото на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)
EP	- Европско патентно биро (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапските земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

ѝод. 18 бр.4, авѝусѝ 2011

©2011

Државен завод за индустриска сопственост

двомесечник

за издавачоѝ

САФЕТ ЕМРУЛИ, дирекѝор

уредувачки одбор

ОГЃАН БЛАГОЕВ

ИРЕНА ЈАКИМОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

ѝлавен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

уредник

НАДА ГАЛЕВСКА

комѝјуѝерска и ѝрафичка обрабоѝка

КЕТИ ГОРЃИЕВСКА

ТАТЈАНА ШТЕРЈОВСКА

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.

адреса на издавачоѝ

11 Октомври 25, Скопје

ѝел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041

e-mail mail@ippo.gov.mk

<http://www.ippo.gov.mk>

Содржина

➤ I. СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ	1-212
♦ Огласување за ништовно решение за признавање на право на индустриска сопственост.....	1
♦ Патенти	2-91
Прегледи	83-88
Промени, пренос, престанок на важење	92-94
♦ Пријави индустриски дизајн	95-103
Прегледи	103
♦ Објави индустриски дизајн	104-107
Прегледи.....	107
Продолжување.....	108
♦ Пријави на трговски марки	109-137
Прегледи.....	132-137
♦ Трговски марки	138-209
Прегледи.....	201-209
Продолжувања, промени, пренос, престанок на важење	210-212
➤ II. ИЗВЕСТУВАЊА.....	213



I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-
стриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04)
решението за признавање на правото на индустриска
сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди
дека не постоеле услови предвидени со Законот за
индустриската сопственост за признавање на тоа
право.

Предлог за огласување за ништовно решение за
признавање на правото од индустриска сопственост
согласно членот 225 од Законот за индустриската
сопственост може да поднесе заинтересирано
лице јавниот обвинител или Заводот по службена
должност.

Предлогот за огласување за ништовно
решение за признавање на правата од индустриска
сопственост може да се поднесе за сето време на
траењето на заштитата.



ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.

Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање.


Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.

- (11) Регистарски број на документот
- (13) Вид на документот:
 - A-патент A1-патент со доказ
 - A2-дополнителен патент
 - T1-превод на патентни барања за признаен европски патент
 - T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесувањето
- (23) Дата на изложбено или саемско првенство
- (30) Право на првенство: датум држава број
- (45) Дата на објавување
- (45) Објава на првичните патентни барања
- (51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
- (54) Назив на пронајдокот
- (56) Цитирани документи
- (57) Апстракт или патентно барање
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ
(датум на пријавувањето ex- YU број на пријавата година ex- YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање број билтен)

- | | | |
|---|--|---|
| <p>(51) A 61K 31/5685, 31/453,
31/519, 31/566,
A 61P 15/02</p> <p>(21) 2007/130</p> <p>(30) 20040620452P 20/10/2004 US</p> <p>(86) 20/10/2005 CA2005001612</p> <p>(87) 27/04/2006 WO2006042409</p> <p>(73) ENDORECHERCHE INC.
2989 de la Promenade Sainte-Foy,
Quebec G1 W 2J5, CA</p> <p>(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје</p> <p>(72) EL-ALFY, Mohamed;
LABRIE, Fernand and
BERGER, Louise</p> <p>(54) СТЕРОИДНИ ПРЕКУРСОРИ НА
СЕКСУАЛНАТА АКТИВНОСТ, САМИ ИЛИ
ВО КОМБИНАЦИЈА СО СЕЛЕКТИВЕН
МОДУЛАТОР НА РЕЦЕПТОРОТ НА
ЕСТРОГЕН И/ИЛИ ЕСТРОГЕНИ И/ИЛИ
ИНХИБИТОР НА ФОСФОДИЕСТЕРАЗА
CGMP ТИП 5, ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И
ТРЕТИРАЊЕ НА СУВА СОСТОЈБА
НА ВАГИНАТА И СЕКСУАЛНА
НАМАЛЕНА АКТИВНОСТ КАЈ ЖЕНИ ВО
ПОСТМЕНОПАУЗА</p> | <p>(11) 903770</p> <p>(13) A</p> <p>(22) 19/04/2007</p> <p>(45) 31/08/2011</p> | <p>(57) Нови методи за третирање или намалување на веројатноста од појава на намалени функции на вагината, конкретно сува состојба на вагината и диспареунија, кои доведуваат до намалена сексуална активност и слаба сексуална желба и изведба, кај подложни (приемчиви) топлокрвни животни вклучително и човекот, каде што е предвидена апликација на прекурсор на полови стероиди. Особено е опишана и додатната апликација на естроген или селективен модулатор на рецепторот на естроген, конкретно оние одбрани од групата која се состои од Raloxifene, Arzoxifene, Tamoxifen, Droloxifene, Toremifene, Iodoxifene, GW 5638, TSE-424, ERA-923 и lasofoxifene, а особено соединенија кои се претставени со општата структура:</p> <p>заради медицински третман и/или инхибиција на појавата на некои од горенаведените заболувања. Исто така, објавени се фармацевтски состави за испорака на активни состојки и комплекти кои се корисни во функција на пронајдокот.</p> |
|---|--|---|

Слика 1



- | | | |
|---|--------------------|--|
| (51) B 22F 1/00, 9/00 | (11) 903771 | (57) Процесот за изработка на наночестички на метали, метални легури, метални оксиди и мулти-метални оксиди, што се состои од следниве чекори: а) реагирање на метална сол растворена во вода со алкална метална сол на C4-25 карбоксилна киселина растворени во првиот растворувач избран од групата составена од C5-10 алифатични јаглеводород и C6-10 ароматичен јаглеводород за да формираат комплекс на метал карбоксилат и б) загревање на споменатиот комплекс на метал карбоксилат растворен во втор растворувач избран од групата составена од C6-25 ароматични, C6-25 етер, C6-25 алифатични јаглеводороди и C6-25 амин. |
| (21) 2007/173 | (13) A | |
| | (22) 17/05/2007 | |
| | (45) 31/08/2011 | |
| (86) 26/11/2005 KR2005/004009 | | |
| (87) 01/06/2006 057533 a1 | | |
| (73) SEOUL NATIONAL UNIVERSITY INDUSTRY FOUNDATION
San 4-2, Bongchum-dong,
Kwanak-gu Seoul 151-818, KR | | |
| (74) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје | | |
| (72) HYEON, Taeghwan and
PARK, Jongnam | | |
| (54) НОВ ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГОЛЕМО НА МОНОДИСПЕРЗИРАНИ НАНО ЧЕСТИЧКИ | | |






Figure 2
SUBSTITUTE SHEET (RULE 29)


- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) F 04D 29/24 | (11) 903775 | (72) RIEGERBAUER Herman |
| | (13) A | (54) ЛОПАТА ЗА ТРКАЛО СО ЛОПАТА |
| (21) 2008/252 | (22) 18/08/2008 | (57) Лопата за тркало со лопатки кој е погоден за употреба за централа со тркало со лопатки. Специјалниот дизајн на лопатката обезбедува релативно низок вител на проток на водата зад лопатката како резултат на што го зголемува користењето на протокот на вода. |
| | (45) 31/08/2011 | |
| (30) 20060000228 14/02/2006 AT | | |
| (86) 23/01/2007 PCT/AT070000026 | | |
| (87) 23/08/2007 WO2007092970 | | |
| (73) RIEGERBAUER Herman
Untergaralla 20, A-8430 Leibnitz, AT | | |
| (74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје | | |




Слика 1

- (51) **C 07D 413/10,** (11) **903806** (54) **ДЕРИВАТИ НА БЕНЗИМИДАЗОЛ И**
A 61K 31/4245, (13) **A** **УПОТРЕБА КАКО АНГИОТЕНЗИН II**
A 61P 3/10 (22) 20/10/2008 **АНТАГОНИСТ**
- (21) 2008/348 (45) 31/08/2011 (57) Дадениот пронајдок обезбедува (5-Метил-2-оксо-1,3-диоксол-4-ил)метил 2-циклопропил-1-{[2'-(5-оксо-4,5-дихидро-1,2,4-оксадиазол-3-ил)бифенил-4-ил]метил}-1H-бензимидазол-7-карбоксилат претставен со формулата: кој има супериорни својства како фармацевтско средство, негова сол, негов кристал, фармацевтско средство кое го содржи соединението и слично.
- (30) 0099788 30/03/2005 JP and 0198014 06/07/2005 JP
- (86) 29/03/2006 JP2006/307170
- (87) 12/10/2006 WO2006/107062
- (73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited**
1-1, Doshomachi 4-chome Chuo-ku
Osaka-shi Osaka 541-0045, JP
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) KUROITA, Takanobu;
OJIMA, Mami and
BAN, Junko

Слика 1




- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) G 06Q 30/00 | (11) 903817 | (57) Производство - продажба заедно, со начин на производство и продажба на чевли и сисетм за обезбедување повеќекратен избор од страна на купувачите опфаќа: обезбедување места, обезбедување компјутери кои имаат база на податоци за чување на бројни карактеристики за проектирање чевли на споменатата страна, прием на бројни целни карактеристики одбрани од споменатата база на податоци на споменатото место, завршување на чевлите во согласност со споменатите целни карактеристики на споменатото место и доставување на споменатите чевли на проба на тоа место, прием на уплата за споменатите чевли на споменатото место. |
| (21) 2009/187 | (13) A | |
| | (22) 12/06/2009 | |
| | (45) 31/08/2011 | |
| (86) 14/11/2007 CN2007/003220 | | |
| (87) 22/05/2008 WO2008/058467 | | |
| (73) Chen Ming-Te
No.2, lane334, San-Fon Road, Fon-Chou City, Taichung Hsien, Taiwan R.O.C., TW | | |
| (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје | | |
| (72) CHEN Chuang-Chuan | | |
| (54) ПРОИЗВОДСТВО-ПРОДАЖБА ЗАЕДНО, СО НАЧИН НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЧЕВЛИ И СИСТЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОВЕЌЕКРАТЕН ИЗБОР ОД СТРАНА НА КУПУВАЧИТЕ | | |






- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) A 61K 36/00 | (11) 903803 | (57) Ова маст е ефикасна во лекувањето на сите видови изгореници, бидејќи спречува инфекции и доведува до брзо зараснување на раната. |
| | (13) A | |
| (21) 2009/234 | (22) 21/07/2009 | |
| | (45) 31/08/2011 | |
| (30) П- 2009/234 21/07/2009 МК | | |
| (73) Николоска Наташа
ул."Егејска" бр.69 Прилеп, МК | | |
| (54) МАСТ ЗА ЛЕКУВАЊЕ ИЗГОРЕНИЦИ | | |

- | | | |
|---|--------------------|--|
| (51) A 23G 1/00 | (11) 903758 | (54) ЧОКОЛАДЕН ПРЕХРАНБЕН ПРОИЗВОД ФИЛУВАН СО МАРШМАЛОУ |
| | (13) A | |
| (21) 2009/332 | (22) 26/10/2009 | (57) Прехранбениот производ кој се состои од чоколаден калап (1) што го сочинува надворешниот слој во којшто маршмалоуот (2) е филуван, додека бисквитот (3) се наоѓа во центарот. |
| | (45) 31/08/2011 | |
| (30) 2008/09107 27/11/2008 TR | | |
| (73) BALABAN GIDA SAN VE TIC A.S.
1 Organize San.Bol. 1 Yol No 24 Hanli Beldesi
Adapazari, Sakarya, TR | | |
| (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје | | |
| (72) MERIC BALABAN | | |




Слика 1

- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) F 03D 1/04 | (11) 903810 | (57) Ветроцентралата го користи воздушното струење на ветерот кој влегува од предната страна низ една собирна цевка, дифузор /1/ и удира во перки кои се прицврстени од горниот дел на хоризонтална оска /2/ потпрена на двата краја на шасија/3/, притоа создавајќи обртен момент кој преку систем макари се пренесува до генератор/4/. |
| (21) 2010/50 | (13) A | |
| | (22) 18/02/2010 | |
| | (45) 31/08/2011 | |
| (30) П- 2010/50 18/02/2010 МК | | |
| (73) ВАНИ НИКОЛОВ
„Антон Попов” 52 Скопје, МК | | |
| (54) ВЕТРОЦЕНТРАЛА | | |




- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) A 23C 3/00, | (11) 903795 | (57) Машина за автоматизиран процес на производство на тврди и меки сирења, како иновација во областа на производството на сирења по јасно дефиниран и програмиран квалитет со помош на управувачката единица (4), како и со посебната конструктивна форма и присуството на буферот(2), како акумулатор на топлотната енергија, која понатаму програмски се насочува со помош на пумпата(3) кон останатите потреби на технолошкиот процес (ферментација, засирување, стврднување) и на крајот како потполно искористена, односно изадена се испушта во атмосферата. |
| A 01J 25/00, | (13) A | |
| A 23C 19/00 | (22) 02/03/2010 | |
| (21) 2010/66 | (45) 31/08/2011 | |
| (30) П- 2010/66 02/03/2010 МК | | |
| (73) Ѓорѓи Димовски | | |
| ул.Лазар Поптрајков бр.23/1-1 Скопје, МК | | |
| (54) МАШИНА ЗА АВТОМАТИЗИРАН ПРОЦЕС НА ПРОИЗВОДСТВО НА ТВРДИ И МЕКИ СИРЕЊА | | |



- | | | |
|--|-----------------|--|
| (51) A 63F 00/00 | (11) 903797 | (54) СИСТЕМ ЗА БЕЖИЧНА КОМУНИКАЦИЈА ПРИ ИГРИ НА СРЕЌА |
| | (13) А | |
| (21) 2010/81 | (22) 17/03/2010 | (57) Систем за бежична комуникација за обложување на игри на среќа, лото, бинго, казино игри, спортски натпревари, назначен со тоа што вклучува мобилен телефон и сервер за обработка на податоци што го користи обложувалницата. |
| | (45) 31/08/2011 | |
| (30) П20100081 17/03/2010 МК | | |
| (73) ЈАКАСАНОВСКИ, Душко
ул.Максим Горки 10, 1000 Скопје, МК | | |
| (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје | | |

СЛИКА 1





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
A61K31/5685	A61K31/5685	903770 A	A61K31/4245	C07D413/10	903806 A
A61K31/566	A61K31/5685	903770 A	G06Q30/00	G06Q30/00	903817 A
A61K31/453	A61K31/5685	903770 A	ГЃ61ГЃ36/00	ГЃ61ГЃ36/00	903803 A
A61K31/519	A61K31/5685	903770 A	A23G1/00	A23G1/00	903758 A
A61P15/02	A61K31/5685	903770 A	F03D1/04	F03D1/04	903810 A
B22F1/00	B22F1/00	903771 A	A23C3/00	A23C3/00	903795 A
B22F9/00	B22F1/00	903771 A	A23C19/00	A23C3/00	903795 A
F04D29/24	F04D29/24	903775 A	A01J25/00	A23C3/00	903795 A
C07D413/10	C07D413/10	903806 A	A63F00/00	A63F00/00	903797 A
A61P3/10	C07D413/10	903806 A			

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (11,13) регистарски број на документот вид на документот

(73) BALABAN GIDA SAN VE TIC A.S. (51) A 23G 1/00	(11,13) 903758 A	(73) ВАНИ НИКОЛОВ (51) F 03D 1/04	(11,13) 903810 A
Chen Ming-Te G 06Q 30/00	903817 A	Ѓорѓи Димовски A 23C 3/00, A 01J 25/00, A 23C 19/00	903795 A
ENDORECHERCHE INC. A 61K 31/5685, 31/453, 31/519, 31/566, A 61P 15/02	903770 A	ЈАКАСАНОВСКИ, Душко A 63F 00/00	903797 A
RIEGERBAUER Herman F 04D 29/24	903775 A	Николоска Наташа A 61K 36/00	903803 A
SEOUL NATIONAL UNIVERSITY INDUSTRY FOUNDATION B 22F 1/00, 9/00	903771 A		
Takeda Pharmaceutical Company Limited C 07D 413/10, A 61K 31/4245, A 61P 3/10	903806 A		

- (51) **A 61L 2/025,**
A 61K 41/00
(21) 2007/35
(30) 20020423368P 04/11/2002 US and
20030358445 04/02/2003 US
(96) 04/11/2003 EP03768598.9
(97) 10/01/2007 EP1562642
(73) **Ashland Inc. Covington
Kentucky 41012-0391, US**
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) CORDEMANS DE MEULENAER, Eric, D.;
HANNECART, Baudouin and CANIVET, Yves
(54) **НАЦРТ (ИЛИ НАПРАВА) И ПРОЦЕС
ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ТЕЧНА СРЕДИНА
СО УПОТРЕБА НА УЛТРАЗВУК ВО
СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОРАСТОТ НА
ХИПЕРПРОЛИФЕРАТИВНИ ИЛИ
ИНФИЦИРАНИ КЛЕТКИ**


(11) **903798**
(13) **T1**
(22) 30/01/2007
(45) 31/08/2011

(57) 1. In vitro метода на неутрализирање, отстранување и/или заштита на растот на хиперпролиферативни неиздиференцирани или вирусно инфицирани изолирани клетки кои привремено лебдат во физиолошки раствор кој опфаќа:

- емитирање на ултразвук кој има фреквенција повисока од 100 kHz во оддел кој ја содржи физиолошката течност која треба да се третира на стартно ниво кое е помало од 30mW/cm³ и

- емитирање на гасни микронеури кои имаат просечен дијаметер од помалку од 1 mm во ултразвучно поле во одделот кој ја содржи физиолошката течност така што таквата емисија на ултразвук и микронеури поттикнува смрт на значителни програмирани клетки во хиперпролиферативните, неиздиференцирани или вирусно инфицирани клетки без предизвикување на значително создавање шуплини или значително загревање на течноста.

Има уште 9 патентни барања.



Слика 1



- | | | |
|--|--|---|
| <p>(51) A 61K 31/593, 31/675,
A 61P 35/00
(21) 2008/28


(30) 20000186506P 02/03/2000 US;
20000187806P 08/03/2000 US and
20000544724 06/04/2000 US
(96) 02/03/2001 EP01916350.0
(97) 16/01/2008 EP1276482
(73) UNIVERSITY OF PITTSBURGH
200 Gardner Steel Conference Center,
Pittsburgh, PA 15260, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) JOHNSON, Candace, S. and
TRUMP, Donald, L.</p> | <p>(11) 903772
(13) T1
(22) 31/01/2008
(45) 31/08/2011</p> | <p>(54) КОМБИНИРАНА ХЕМОТЕРАПИЈА
(57) 1. Употреба на витамин D или негов дериват во производството на медикамент за убивање клетка или за успорување на зголемувањето на тумор во човечки пациент во согласност со режим на третирање кој вклучува:
(а) прво давање од медикаментот кој содржи витамин D или негов дериват на клетката или туморот во пациентот и
(б) подоцнежнo давање медикамент кој содржи најмалку едно цитотоксично средство на клетката или туморот,
назначено со тоа што режимот понатаму опфаќа додатно давање на најмалку еден биофосфонат.
Има уште 31 патентни барања.</p> |
|--|--|---|

(51) **C 07D 401/12**, (11) **903773**
 A 61K 31/505, 31/506, (13) **T1**
 31/5377, (22) 01/02/2008
 A 61P 3/10, (45) 31/08/2011
 C 07D 239/52, 401/14,
 403/12, 405/14, 409/14,
 413/14, 417/14

(21) 2008/34
 (30) 20030486728P 11/07/2003 US and
 20030487370P 14/07/2003 US
 (96) 09/07/2004 EP04778037.4
 (97) 12/12/2007 EP1644357
 (73) **Arena Pharmaceuticals, Inc.**
6166 Nancy Drive, San Diego,
CA 92121-3223, US
 (74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
 ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје
 (72) SEMPLE, Graeme;
 JONES, Robert, M.;
 FIORAVANTI, Beatriz;
 CALDERON, Imelda;
 CHOI, Jin, Sun, Karoline;
 XIONG, Yifeng;
 BRUCE, Marc, A.;
 LEHMANN, Juerg; REN, Albert, S. and
 SHIN, Young-Jun

(54) **ТРОЈНО ЗАМЕНЕТИ АРИЛ И ХЕТЕРОАРИЛ
 ДЕРИВАТИ КАКО МОДУЛАТОРИ НА
 МЕТАБОЛИЗАМ И ПРОФИЛАКСА И
 ТРЕТМАН НА НАРУШУВАЊА ПОВРЗАНИ
 СО НИВ**

(57) 1. Соединение селектирано од соединенија
 од формула (Ia) и фармацевтски прифатливи
 соли, солвати и хидрати оттаму:



каде што:

X е N или CR₈ каде што R₈ е H или халоген;

Y е NH или O;

Z е CH или N;

R₁ е карбо-C₁₋₆-алкокси, оксадиазолил, или
 пиримидинил,

каде што кажаниот карбо-C₁₋₆-алкокси,
 оксадиазолил, и пиримидинил се

секој опционално заменети со 1 или 2
 заменители селектирани независно од:

C₁₋₄ алкил, C₁₋₄ алкокси, и C₃₋₅ циклоалкил;

R₂ е H или C₁₋₄ алкил;

R₃ е C₁₋₄ алкокси, O-C₂₋₄-алкинил, или
 хидроксил;

R₄ е селектиран од: H, C₁₋₄ алкокси, C₁₋₄
 алкил, C₂₋₄ алкинил, и халоген; било кој:

R₅ е селектиран од:

C₁₋₄ ацилсулфонамид, C₁₋₄ алкокси, C₁₋₄
 алкил, C₁₋₄ алкиламино, C₁₋₄ алкилсулфонил,
 C₁₋₄ алкилтио, цијано, хетероциклил, ди-C₁₋₄-
 диалкиламино, и сулфонамид,


кадешто кажаниот C₁₋₄ алкокси, C₁₋₄ алкил,
 C₁₋₄ алкиламино, C₁₋₄ алкилсулфонил, C₁₋₄
 алкилтио, ди-C₁₋₄-диалкиламино,

и хетероциклил се секој опционално
 заменети со 1 или 2 заменители селектирани
 независно од:

C₂₋₄ алкинил, C₁₋₄ алкокси, C₁₋₄
 алкилкарбоксаид, C₁₋₄ алкилсулфонил,
 C₃₋₅ циклоалкил, C₃₋₅ циклоалкилокси,
 ди-C₁₋₄-алкилкарбоксаид, хидроксил, и
 фосфоноокси,

кадешто кажаниот C₁₋₄ алкилкарбоксаид е
 опционално заменет со хидроксил; или:

R₅ е група од формула (A):



каде што:


„m“, „n“ и „q“ се секој независно 0, 1, 2, или 3;

„r“ е 0, 1, или 2; и „t“ е 0 или 1;

R₆ е H или халоген; и


R₇ е H или C₁₋₄ алкил.

Има уште 61 патентни барања.



СЛИКА 1

- (51) **C 07D 401/14**, (11) **903774**
 A 61K 31/44, 31/505 (13) **T1**
 (21) 2008/37 (22) 04/02/2008
 (45) 31/08/2011
- (30) 20050642840P 10/01/2005 US
 (96) 09/01/2006 EP 06733644.6
 (97) 19/12/2007 EP 1732562 B1
- (73) **Arena Pharmaceuticals, Inc.**
6166 Nancy Drive, San Diego,
CA 92121-3223, US
- (74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
 ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје
- (72) JONES, Robert, M.;
 LEHMANN, Juerg;
 SHIN, Young-Jun;
 HURST, David and
 WONG, Amy, Siu-Ting
- (54) **ЗАМЕНЕТИ ПИРИДИНИЛ И ПИРИМИДИНИЛ
 ДЕРИВАТИ КАКО МОДУЛАТОРИ НА
 МЕТАБОЛИЗАМ И ТРЕТМАНОТ НА
 НАРУШУВАЊА ПОВРЗАНИ СО НИВ**
- (57) 1 Соединение селектирано од соединенијата
 од формула (I);



и фармацевтски прифтливи соли, хидрати,
 солвати и И-оксиди одтаму;

каде што:

A и B се секој независни C1-3 алкилен
 опционално заменет со 1 до 4 заменители
 селектирани од: C₁₋₃ алкил, C₁₋₄ алкокси,
 карбокси, цијано, C₁₋₃ халоалкил и халоген;

D е N-R₂;

E е N, C, или CR₄;

--- е единечна врска каде E е N или CR₄,

или --- е дупла врска каде E е C;

V₁ е врска;

V₂ е C₃₋₆ циклоалкилен или C₁₋₃ алкилин, секој
 опционално заменет со 1 до 4 заменители
 селектирани од: C₁₋₃ алкил, C₁₋₄ алкокси,
 карбокси, цијано, C₁₋₃ халоалкил, и халоген;
 или:

V₂ е врска;

W е NR₅, O, S, S(O), или S(O)₂;

или: W е отсатен;


Q е NR₆, O, S, S(O), или S(O)₂;

X е N или CR₇;

Y е N или CR₈;

Z е селектиран од: C₁₋₅ ацил, C₁₋₅
 ацилокси, C₂₋₆ алкенил, C₁₋₄ алкокси,
 C₁₋₈ алкил, C₁₋₄ алкилкарбоксаид, C₂₋₆
 алкинил, C₁₋₄ алкилтиокарбоксаид,
 C₁₋₄ алкилсулфонаид, C₁₋₄
 алкилсулфинил, C₁₋₄ алкилсулфонил,
 C₁₋₄ алкилтио, C₁₋₄ алкилтиоуреил, C₁₋₄
 алкилуреил, amino, C₁₋₂ алкиламино,
 C₂₋₄ диалкиламино, карбамимидоил,
 карбо-C₁₋₆-алкокси, карбоксаид,
 карбокси, цијано, C₃₋₇ циклоалкил, C₄₋₈
 диациламино, C₂₋₆ диалкилкарбоксаид,
 C₂₋₆ диалкилтиокарбоксаид,
 C₂₋₆ диалкилсулфонаид, C₂₋₆
 диалкилсулфониламино, формил, C₁₋₄
 халоалкокси, C₁₋₄ халоалкил, C₁₋₄
 халоалкилкарбоксаид, C₁₋₄
 халоалкилсулфинил, C₁₋₄
 халоалкилсулфонил, C₁₋₄ халоалкилтио,
 халоген, арил, хетероциклик, хетероарил,
 хидрокси, хидроксикарбамимидоил,
 хидроксиламино, нитро, и тетразолил,
 каде што C₁₋₈ алкил, C₃₋₇ циклоалкил, и
 хетероциклик е секој опционално заменети со
 1, 2, 3 или 4 групи селектирани од: C₁₋₅ ацил,
 C₁₋₅ ацилокси, C₁₋₄ алкокси, C₁₋₇ алкил, C₁₋₄
 алкилкарбоксаид, C₁₋₄ алкилсулфонаид,
 C₁₋₄ алкилсулфинил, C₁₋₄ алкилсулфонил,
 C₁₋₄ алкилтио, C₁₋₄ алкилуреил, amino, C₁₋₂
 алкиламино, C₂₋₄ диалкиламино, карбо-C₁₋₆-
 алкокси, карбоксаид, карбокси, цијано,
 формил, C₁₋₄ халоалкокси, C₁₋₄
 халоалкилсулфинил, C₁₋₄
 халоалкилсулфонил, C₁₋₄ халоалкилтио,
 халоген, хидрокси, хидроксиламино
 и нитро, и каде што кажаниот C₁₋₇ алкил е
 опционално заменет со amino;

или: Z е група од формула (A):



каде што:

R₉ е H, C₁₋₈ алкил, или C₃₋₇ циклоалкил; и

R₁₀ е H, нитро, или нитрил;

Ar₁ е фенил, нафтил, пиридил,
 бензофуранил, пиазинил, пиридазинил,
 пиридинил, триазинил, хинолин,
 бензоксазол, бензотиазол, 1H-
 бензимидазол, изохинолин, хиназолин, или
 хиноксалин, секој опционално заменет со
 каде R₁₁, R₁₂, R₁₃, R₁₄, и R₁₅;


каде што:

R_{11} е селектиран од: C_{1-5} ацил, C_{1-6} ацилсулфонамид, C_{1-5} ацилокси, C_{2-6} алкенил, C_{1-4} алкокси, C_{1-8} алкил, C_{1-4} алкиламино, C_{1-6} алкилкарбоксаид, C_{1-4} алкилтиокарбоксаиде, C_{2-6} алкинил, C_{1-4} алкилсулфонамид, C_{1-4} алкилсулфинил, C_{1-4} алкилсулфонил, C_{1-4} алкилтио, C_{1-4} алкилтиоуреил, C_{1-4} алкилуреил, amino, арилсулфонил, карбамимидоил, карбо- C_{1-6} -алкокси, карбоксаид, карбокси, цијано, C_{3-7} циклоалкил, C_{3-7} циклоалкокси, C_{2-6} диалкиламино, C_{2-6} диалкилкарбоксаид, C_{2-6} диалкилтиокарбоксаид, гванидинил, халоген, C_{1-4} халоалкокси, C_{1-4} халоалкил, C_{1-4} халоалкилсулфинил, C_{1-4} халоалкилсулфонил, C_{1-4} халоалкилтио, хетероциклич, хетероциклич-окси, хетероцикличсулфонил, хетероциклич-карбонил, хетероарил, хетероарилкарбонил, хидроксил, нитро, C_{4-7} оксоциклоалкил, фенокси, фенил, сулфонамид, сулфонична киселина, и тиол,

и каде што C_{1-5} ацил, C_{1-6} ацилсулфонамид, C_{1-4} алкокси, C_{1-8} алкил, C_{1-4} алкиламино, C_{1-4} алкилсулфонамид, C_{1-4} алкилсулфонил, C_{1-4} алкилтио, арилсулфонил, карбамимидоил, C_{2-6} диалкиламино, хетероциклич, хетероциклич-карбонил, хетероарил, фенокси, и фенил се опционално заменети со 1 до 5 заменители селектирани посебно од: C_{1-5} ацил, C_{1-5} ацилокси, C_{2-6} алкенил, C_{1-4} алкокси, C_{1-7} алкил, C_{1-4} алкиламино, C_{1-4} алкилкарбоксаид, C_{2-6} алкинил, C_{1-4} алкилсулфонамид, C_{1-4} алкилсулфинил, C_{1-4} алкилсулфонил, C_{1-4} алкилтио, C_{1-4} алкилуреил, карбо- C_{1-6} -алкокси, карбоксаид, карбокси, цијано, C_{3-7} циклоалкил, C_{3-7} циклоалкилокси, C_{2-6} диалкиламино, C_{2-6} диалкилкарбоксаиде, халоген, C_{1-4} халоалкокси, C_{1-4} халоалкил, C_{1-4} халоалкилсулфинил, C_{1-4} халоалкилсулфонил, C_{1-4} халоалкилтио, хетероарил, хетероциклич, хидрокил, нитро, фенил, и фосфоноокси,

каде што кажаниот C_{1-7} алкил и C_{1-4} алкилкарбоксаид се екој опционално заменети со 1 до 5 заменители селектирани од: C_{1-4} алкокси и хидрокси;

или: R_{11} е група од формулата (B):



(B)

каде што:

„p” и „r” се секој независно 0, 1, 2 или 3; и

R_{16} е H, C_{1-5} ацил, C_{2-6} алкенил, C_{1-8} алкил, C_{1-4} алкилкарбоксаид, C_{2-6} алкинил, C_{1-4} алкилсулфонамид, карбо- C_{1-6} -алкокси,

карбоксаид, карбокси, цијано, C_{3-7} циклоалкил, C_{2-6} диалкилкарбоксаид, халоген, хетероарил, или фенил,

и каде што хетероарилот или фенил се опционално заменети со 1 до 5 заменители селектирани независно од: C_{1-4} алкокси, amino, C_{1-4} алкиламино, C_{2-6} алкинил, C_{2-8} диалкиламино, халоген, C_{1-4} халоалкокси, C_{1-4} халоалкил, и хидроксил; и

R_{12} , R_{13} , R_{14} , и R_{15} се секој независно селектиран од: C_{1-5} ацил, C_{1-5} ацилокси, C_{2-6} алкенил, C_{1-4} алкокси, C_{1-8} алкил, C_{1-4} алкилкарбоксаид, C_{2-6} алкинил, C_{1-4} алкилсулфонамид, C_{1-4} алкилсулфинил, C_{1-4} алкилсулфонил, C_{1-4} алкилтио, C_{1-4} алкилуреил, карбо- C_{1-6} -алкокси, карбоксаид, карбокси, цијано, C_{3-7} циклоалкил, C_{2-6} диалкилкарбоксаид, халоген, C_{1-4} халоалкокси, C_{1-4} халоалкил, C_{1-4} халоалкилсулфинил, C_{1-4} халоалкилсулфонил, C_{1-4} халоалкилтио, хидроксил, и нитро;

два соседни групи селектирани од: R_{12} , R_{13} , R_{14} и R_{15} заедно со атомите на кои тие се закачени може да формираат 5-, 6- или 7-член циклоалкил, циклоалкенил или хетероциклична група фузирана со Ag_1 , каде што 5-, 6- или 7-члена група е опционално заменета со халоген;

R_1 , R_7 и R_8 се секој H;


R_2 е селектиран од: C_{1-8} алкил, amino, арил, карбоксаид, карбокси, цијано, C_{3-6} циклоалкил, C_{1-4} халоалкокси, C_{1-4} халоалкил, халоген, хетероарил и хидроксил;

и каде што C_{1-8} алкил, арил или хетероарил опционално заменети со 1 до 5 заменители селектирани од: C_{1-5} ацил, C_{1-5} ацилокси, C_{1-4} алкокси, C_{1-8} алкил, C_{1-4} алкиламино, C_{1-4} алкилкарбоксаид, C_{1-4} алкилтиокарбоксаид, C_{1-4} алкилсулфонамид, C_{1-4} алкилсулфинил, C_{1-4} алкилсулфонил, C_{1-4} алкилтио, C_{1-4} алкилтиоуреил, C_{1-4} алкилуреил, amino, карбо- C_{1-6} -алкокси, карбоксаид, карбокси, цијано, C_{3-6} -циклоалкил, C_{3-6} -циклоалкил- C_{1-3} -хетероалкилен, C_{2-8} диалкиламино, C_{2-6} диалкилкарбоксаид, C_{2-6} диалкилтиокарбоксаид, C_{2-6} диалкилсулфонамид, C_{1-4} алкилтиоуреил, C_{1-4} халоалкокси, C_{1-4} халоалкил, C_{1-4} халоалкилсулфинил, C_{1-4} халоалкилсулфонил, C_{1-4} халоалкил, C_{1-4} халоалкилтио, халоген, хетероциклич, хидроксил, хидроксиламино, и нитро;

или: R_2 е $-Ag_2-Ag_3$ каде што:

Ag_2 и Ag_3 се секој независно арил или хетероарил опционално заменети со 1 до 5 заменители селектирани од: H, C_{1-5} ацил, C_{1-5} ацилокси, C_{1-4} алкокси, C_{1-8} алкил, C_{1-4} алкилкарбоксаид, C_{1-4} алкилтиокарбоксаид, C_{1-4} алкилсулфинил, C_{1-4} алкилсулфонил, C_{1-4} алкилсулфонил,

алкилтио, amino, C₁₋₄ алкиламино, карбо-C₁₋₆-алкокси, карбоксаимид, карбокси, цијано, C₃₋₆-циклоалкил, C₂₋₈ диалкиламино, C₂₋₆ диалкилкарбоксаимид, C₁₋₄ халоалкокси, C₁₋₄ халоалкил, халоген, хидроксил, и нитро; или: R₂ е група од формула (C):



каде што:

R₁₇ е H, C₁₋₈ алкил, C₃₋₇ циклоалкил, арил, хетероарил, или OR₁₉;


R₁₈ е F, Cl, Br, CN или NR₂₀R₂₁;

кадешто:

R₁₉ е H, C₁₋₈ алкил, или C₃₋₇ циклоалкил; и

R₂₀ и R₂₁ се секој независно H, C₁₋₈ алкил, C₃₋₇ циклоалкил, арил, или хетероарил;

или: R₂ е група од формула (D):



каде што:

G е:

-CR₂₃R₂₄C(O)-, -C(O)-, -CR₂₃R₂₄C(O)NR₂₅-,
-C(O)NR₂₃-, -C(O)O-, -C(S)-, -C(S)NR₂₃-, -C(S)
O-, -CR₂₃R₂₄-, -S(O)₂-, или врска,

кадешто:


R₂₃, R₂₄ и R₂₅ се секој независно H или C₁₋₈ алкил; и

R₂₂ е H, C₁₋₈ алкил, C₂₋₆ алкинил, C₃₋₇ циклоалкил, фенил, хетероарил, или хетероциклически, секој опционално заменет со 1 до 5 заменители селектирани од: C₁₋₅ ацил, C₁₋₅ ацилокси, C₂₋₆ алкенил, C₁₋₄ алкокси, C₁₋₇ алкил, C₁₋₄ алкиламино, C₁₋₄ алкилкарбоксаимид, C₁₋₄ алкилтиокарбоксаимид, C₁₋₄ алкилсулфонамид, C₁₋₄ алкилсулфинил, C₁₋₄ алкилсулфонил, C₁₋₄ алкилтио, C₁₋₄ алкилтиоуреил, C₁₋₄ алкилууреил, amino, карбо-C₁₋₆-алкокси, карбоксаимид, карбокси, цијано, C₃₋₇ циклоалкил, C₂₋₈ диалкиламино, C₂₋₆ диалкилкарбоксаимид, C₂₋₆ диалкилтиокарбоксаимид, C₂₋₆ диалкилсулфонамид, C₁₋₄ алкилтиоуреил, C₁₋₄ халоалкокси, C₁₋₄ халоалкил, C₁₋₄ халоалкилсулфинил, C₁₋₄ халоалкилсулфонил, C₁₋₄ халоалкил, C₁₋₄ халоалкилтио, халоген, хетероарил, хетероциклически, хидроксил, хидроксиламино, нитро, фенил, фенокси, и сулфонична киселина,

каде што кажаниот C₁₋₇ алкил, хетероарил, фенил, и фенокси се секој опционално заменет со 1 до 5 заменители селектирани од: C₁₋₅ ацил, C₁₋₅ ацилокси, C₁₋₄ алкокси, C₁₋₈ алкил, C₁₋₄ алкиламино, C₁₋₄ алкилкарбоксаимид, C₁₋₄ алкилтиокарбоксаимид, C₁₋₄ алкилсулфонамид, C₁₋₄ алкилсулфинил, C₁₋₄ алкилсулфонил, C₁₋₄ алкилтио, C₁₋₄ алкилтиоуреил, C₁₋₄ алкилууреил, amino, карбо-C₁₋₆-алкокси, карбоксаимид, карбокси, цијано, C₃₋₇ циклоалкил, C₂₋₈ диалкиламино, C₂₋₆ диалкилкарбоксаимид, C₂₋₆ диалкилтиокарбоксаимид, C₂₋₆ диалкилсулфонамид, C₁₋₄ алкилтиоуреил, C₁₋₄ халоалкокси, C₁₋₄ халоалкил, C₁₋₄ халоалкилсулфинил, C₁₋₄ халоалкилсулфонил, C₁₋₄ халоалкил, C₁₋₄ халоалкилтио, халоген, хетероциклически, хидроксил, хидроксиламино, и нитро; и

R₄, R₅ и R₆ се секој независно H, C₁₋₈ алкил, или C₃₋₇ циклоалкил, каде што кажаниот C₁₋₈ алкил е опционално заменет со C₁₋₄ алкокси, C₃₋₇ циклоалкил, или хетероарил.

Има уште 80 патентни барања.



СЛИКА 1



- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) A 61K 39/395,
A 61P 35/00 | (11) 903782 | (54) ТРЕТМАН СО АНТИ-ERBB2 АНТИТЕЛА |
| (21) 2009/33 | (13) T1 | (57) 1. Употреба на анти-ErbB2 антитело за производството на медикамент за третирање на човечки пацијент осетлив на или дијагностициран со тумор во кој ErbB2 протеин е изразен, каде што медикаментот е за третирање на пацијентот пред фазите на хируршко отстранување на туморот и третман на пацијентот после хируршкото отстранување на туморот со анти-ErbB2 антитело и/или хемотерапевтски агенс. Има уште 12 патентни барања. |
| (30) 19990134085P 14/05/1999 US | (22) 28/01/2009 | |
| (96) 09/05/2000 EP00928916.6 | (45) 31/08/2011 | |
| (97) 03/12/2008 EP1187632 | | |
| (73) Genentech, Inc
1 DNA Way, South San Francisco,
CA 94080, US | | |
| (74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје | | |
| (72) СОНЕН, Robert, L. | | |



- | | | |
|---|---|--|
| (51) C 08L 75/00,
C 08G 18/00, 69/16,
C 08L 77/02, 79/04 | (11) 903749
(13) T1
(22) 04/02/2010 | (a) мешање на месото на температура од -2 °C со H ₂ O на температура од 2 °C, сол, растителни влакна и лебни трошки,
(б) додавање на маслиново масло каде мешањето продолжува со истовремена примена на вакуум за 5 минути додека температурата на смесата не порасне до 4 °C,
(в) додавање на сирење фета со вакуум мешање и ладење со CO ₂ се додека сирењето фета целосно не се распредели низ месото и додека не се постигне крајна температура од -2 °C |
| (21) 2010/37 | (45) 31/08/2011 | (г) водење на смесата од чекорот (в) до машината за формирање, каде се формира во саканата форма,
(д) изложување на смесата од чекорот (г) на средно топол третман во линеарен бојлер, и
(ѓ) длабоко замрзнување на смесата од чекорот (д) во тунел под јадрена температура која достигнува 0° C. |
| (30) 0100132 17/03/2003 GR | | Има уште 3 патентни барања. |
| (96) 21/03/1985 EP85200439.9 | | |
| (97) 31/08/2011 EP1585394 | | |
| (73) Creta Farm Anonimos Viomichaniki & Emporiki, Etaireia
74100 Rethymnon, GR | | |
| (74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје | | |
| (72) DOMAZAKIS, Emmanouil | | |
| (54) МЕТОДА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОИЗВОДИ ОД МЕЛЕНО МЕСО СО ДОДАВАЊЕ СИРЕЊЕ ОД ВИДОТ ФЕТА И МАСЛИНОВО МАСЛО | | |
| (57) 1. Метода за подготовка на производ од мелено месо кој содржи маслиново масло и фета сирење каде фета сирењето е дисперзирано во предметниот месен производ, метода која се состои од следните чекори: | | |

(51) C 07C 233/60 , A 61K 31/185, A 61P 31/12, 35/00, C 07C 233/58, 233/59, 233/62, C 07D 335/12	(11) 903748 (13) T1 (22) 05/02/2010 (45) 31/08/2011	ацилметил, (ацилокси)алкил, не-симетричен (ацилокси)алкилдиестер, или диалкилфосфат; R^7 е H, алкил, арил, алкокси, O-арил, циклоалкил, или O-циклоалкил; R^8 е водород или алкил;
(21) 2010/39		E е алкил или циклоалкил група или моноцикличен или полицикличен супституиран или несупституиран прстенест систем кој може да содржи една или повеќе групи X и која содржи најмалку еден ароматски прстен;
(30) 01/07948 10/07/2001 EP		Y е циклоалкил, моноцикличен или полицикличен супституиран или несупституиран прстенест систем кој може да содржи една или повеќе групи X и кој содржи најмалку еден ароматски прстен или
(96) 09/07/2002 EP02758329.3		m е 0 или 1;
(97) 09/12/2009 EP1392642		n е 0 или 1;
(73) 4SC AG Am Klopferspitz 19a 82152 Martinsried, DE		p е 0 или 1;
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје		r е 0 или 1; и
(72) KRAMER, BERND; LEBAN, Johann; GARCIA, Gabriel and SAEB, Wael		q е 0 до 10; и каде што
(54) НОВИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО АНТИ-ИНФЛАМАТОРНИ, ИМУНОМОДУЛАТОРНИ И АНТИ-ПРОЛИФЕРАТОРНИ СРЕДСТВА		алкил означува заситена или незаситена алкил група, која е евентуално супституирана од еден или повеќе супституенти R^1 ;
(57) 1. Соединение со општата формула (I) и негови соли		R^1 е независно H, $-NO_2$, $-CO_2R$, $-CONHR$, $-CR^2O$, $-SO_2NR$, NR^2-CO -халоалкил, $-NR^2-SO_2$ -халоалкил, NR^2-SO_2 -алкил, $-SO_2$ -алкил, $-NR^2-CO$ -алкил, $-CN$, алкил циклоалкил, аминокислота, алкиламино, алкокси, $-OH$, $-SH$, алкилтио, хидроксиалкил, хидроксиалкиламино, халоген, халоалкил, халоалкилокси, арил, арилалкил или хетероарил;
назначено со тоа што		R^2 е независно водород, халоалкил, хидроксиалкил, алкил, циклоалкил, арил, хетероарил или аминокислота;
A е неароматски прстенест систем кој содржи пет јаглеродни атоми, каде што прстенестиот систем содржи најмалку една двојна врска и каде што еден или повеќе од јаглеродните атоми во прстенот може да биде заменет од група X, каде што X е одбрано од групата составена од S, O, N, NR^4 , SO или SO_2 , и каде што еден или повеќе од јаглеродните атоми од прстенот може да носат супституент R^1 ; D е O, S, SO_2 , NR^4 , или CH_2 ; Z^1 и Z^2 се независно од едно од друго O, S, или NR^5 ;		циклоалкил група означува неароматски прстенест систем кој содржи 3 до 8 јаглеродни атоми, каде што еден или повеќе од јаглеродните атоми во прстенот може да бидат заменети од групи X, X е како што е дефинирано горе;
R^1 е независно H, халоген, халоалкил, халоалкилокси или алкил,		алкокси група означува O-алкил група, алкил групата е како што е дефинирано горе;
R^2 е H, OR^8 , или NHR^7 ;		алкилтио група означува S-алкил група, алкил групата е како што е дефинирано горе;
R^3 е H, алкил, циклоалкил, арил, арилалкил, алкокси, O-арил, O-циклоалкил, халоген, аминокислота, алкиламино, хидроксиламино, хидроксиалкил, халоалкил, халоалкилокси, хетероарил, алкилтио, S-арил, или S-циклоалкил;		хидроксиалкил група означува HO-алкил група, алкил групата е како што е дефинирано горе;
R^4 е H, алкил, циклоалкил, арил, или хетероарил;		халоалкил група означува алкил група која е супституирана од еден до пет подобро три
R^5 е H, OH, алкокси, O-арил, алкил, или арил;		
R^6 е H, алкил, циклоалкил, арил, хетероарил, арилалкил, алкиларил, алкоксиалкил,		



халогени атоми, алкил групата е како што е дефинирано горе;

халоалкилокси група означува алкокси група која е супституирана од еден до пет подобро три халогени атоми, алкокси групата е како што е дефинирано горе;

хидроксиалкиламино група означува (НО-алкил)₂-N-група или НО-алкил-NH-група, алкил групата е како што е дефинирано горе;

алкиламино група означува HN-алкил или N-диалкил група, алкил групата е како што е дефинирано горе;

аминоалкил група означува H₂N-алкил, моноалкиламиноалкил, или диалкиламиноалкил група, алкил групата е како што е дефинирано горе;

халоген група е хлор, бром, флуор или јод;

арил група означува, ароматска група која има 5 до 15 јаглеродни атоми, која е евентуално супституирана од еден или повеќе супституенти R', каде што R' е како што е дефинирано горе;

арилалкил група означува алкил група која е супституирана од една до три арил групи, алкил и арил групата се како што е дефинирано горе;

хетероарил група означува 5- или 6-члена хетероароматска група која содржи најмалку еден хетероатом одбран од O, N, S, кој може да е соединет за друг прстен и кој е евентуално супституиран од еден или повеќе супституенти R' каде R' е како што е дефинирано горе;

подулсов дакога прстенот А е несупституиран карбоцикл кој содржи пет јаглеродни атоми и една двојна врска помеѓу CZ¹ и CZ²-супституентите, каде што Z¹=Z²=O, и R²=OH, и r=1, следниве соединенија се исклучени:

q=0; Y=фенил; E=фенилен;


q=1; m=1; n=1; R³=H; E=фенилен; Y=арил; евентуално супституиран со халоген атом; D=O,S.

Има уште 17 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/18**,
 A 61P 3/00,
 C 07C 311/06, 311/20,
 311/46, 323/40,
 C 07D 207/12, 209/08,
 209/48, 209/88, 211/58,
 213/75, 215/36, 217/04,
 219/10, 231/16, 231/56,
 233/68, 239/42, 277/56,
 285/06, 295/12, 307/68,
 307/91, 311/16, 317/66,
 333/38, 333/72
- (21) 2010/153
- (30) 19990336469 26/11/1999 JP and
 19990353786 14/12/1999 JP
- (96) 21/11/2000 EP08014713.5
- (97) 05/05/2010 EP2014285
- (73) **Shionogi & Co., Ltd.**
1-8, Doshomachi 3-chome Chuo-ku
Osaka-shi, Osaka 5410045, JP

- (11) **903783**
- (13) **T1**
- (22) 09/06/2010
- (45) 31/08/2011


- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
- (72) Kawanishi, Yasuyuki Shionogi & Co., Ltd;
 Takenaka, Hideyuki Shionogi & Co., Ltd,;
 Hanasaki, Kohji Shionogi & Co., Ltd and
 Okada, Tetsuo Shionogi & Co., Ltd
- (54) **НРУУ5-АНТАГОНИСТИ**
- (57) 1. Соединение со формулата



негова фармацевтски прифатлива сол или солват.

Има уште 2 патентни барања.

- (51) **H 04W 4/10** (11) **903784** (57) 1. Метода за употреба во технологијата притисни за да зборуваш (push-to-talk), домен на мрежен оператор (10) со претплатничка база којашто се состои од еден PoC систем (11) и еден PoC систем за групно менаџирање (12) којшто е обезбеден, различни претплатници кои што можат да се претплатат на различни PoC групи преку PoC системот (11) со помош на PoC терминали (14), којшто се **карактеризира** со чекорите на:
- (21) 2010/154 (13) **T1**
- (30) 102005037317 04/08/2005 DE and 102005057235 29/11/2005 DE
- (96) 01/08/2006 EP06776540.4
- (97) 17/03/2010 EP1911304
- (73) **T-Mobile International AG 53227 Bonn, DE**
- (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (72) BLICKER, Stephan
- (54) **МЕТОДА ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА УЛУГАТА ЗА КОМУНИКАЦИЈА ПРИТИСНИ ЗА ДА ЗБОРУВАШ (PUSH TO TALK)**
- со користење на првиот интерфејс, ITF1, да создаде клиенти на база на претплата во PoC групи преку надворешни провајдери на услугата, и
- со користење на вториот интерфејс, ITF2, да планира содржина на медиумите како функција на претплатниците на PoC групата. Има уште 11 патентни барања.



- (51) **C 12Q 1/02**, (11) **903762**
 G 01N 33/50 (13) **T1**
 (21) 2010/187 (22) 01/07/2010
 (45) 31/08/2011
- (30) 20040629227P 17/11/2004 US
 (96) 14/11/2005 EP05849755.3
 (97) 30/06/2010 EP1812583
 (73) **THE ROGOSIN INSTITUTE**
New York, NY 10021, US
- (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (72) GAZDA, Lawrence;
 RUBIN, Albert, L. and
 SMITH, Barry
- (54) **МЕТОДА ЗА СКОРИРАЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ
 НА ПОГОДНОСТА НА ПАНКРЕАСОТ ЗА
 ИЗОЛАЦИЈА НА ОСТРОВЦА**
- (57) 1. Метода за утврдување ако еден изолиран
 панкреас е извор на терапевтски корисни
 островца, којшто опфаќа:
- (i) утврдување на времето на загревање на
 исхемија на споменатиот изолиран панкреас,
 и најмалку две од следните:
- (ii) утврдување на бојата на споменатиот
 изолиран панкреас,
- (iii) утврдување на содржината на масти на
 споменатиот изолиран панкреас,

- (iv) утврдување на демаркација на
 островцата во споменатиот панкреас, и
- (v) утврдување на просечната големина на
 островцата во споменатиот панкреас пред
 нивното изолирање:
- (а) кај (i) време на загревање на исхемија
 од помалку од 15 минути е доделен скор
 од +1, и еден поголем од околу 15 минути е
 доделен скор од -1;
- (б) однос на рефлексива за погоре
 споменатата боја околу 60 е доделен скор
 од +1, а оној под околу 60 е доделен скор од
 -1;
- (в) содржина на масти под околу 25% е
 доделен скор од +1, а над околу 25% има
 скор -1;
- (г) демаркација над околу 50% е доделен
 скор од +1, а под околу 50% е доделен скор
 од -1, и
- (д) просечен дијаметар за островца еднаков
 на или поголем од просечната вредност за
 споменатите видови е доделен скор од +1, а
 оној подпросечната вредност за споменатите
 видови е доделен скор од -1, при што ако,
 по извршувањето на три од (i), (ii), (iii), (iv)
 и (v), се добива скор од +1 или -1, се врши
 четврт член од (i), (ii), (iii), (iv) и (v), и, ако,
 по вршењето на четири од (i), (ii), (iii), (iv)
 и (v) се добива скор од 0.
- Има уште 12 патентни барања.


IA



IB



- (51) **A 61K 31/4985,** (11) **903763**
 A 61P 3/10 (13) **T1**
 (21) 2010/188 (22) 01/07/2010
 (45) 31/08/2011
 (30) 20010303474P 06/07/2001 US
 (96) 05/07/2002 EP05077584.0
 (97) 16/06/2010 EP1625847
 (73) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
Rahway, NJ 07065, US
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) Edmondson, Scott D.;
 Fisher, Michael H.;
 Kim, Dooseop;
 Maccoss, Malcolm;
 Parmee, Emma R.;
 Weber, Ann E. and
 Xu, Jinyou
 (54) **МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА НА**
ТЕТРАХИДРОТРИАЗОЛО[4,3-А] ПИРАЗИН
 (57) 1. Соединението:



или фармацевтски прифатлива сол од него, за употреба во метода за третирање, контрола или спречување на дијабетес од тип II или една или повеќе состојби селектирани од групата којашто се состои од: (1) хипергликемија, (2) ниска толеранција за гликоза, (3) отпорност на инсулин, (4) гојазност, (5) липидни пореметувања, (6) дислипидемија, (7) хиперлипидемија, (8) хипертриглицеридемија, (9) хиперхолестеролемија, (10) ниски нивоа на HDL, (11) високи нивоа на LDL, (12) атеросклероза и нејзини продолжетоци, (13) васкуларна рестеноза, (14) синдром на раздрозливо црево, (15) воспаление на црево, вклучително Хронова болест и улцеративен колитис, (16) други воспалителни состојби, (17) панкреатитис, (18) абдоми-нална гојазност, (19) невродегенеративно заболување, (20) ретинопатија, (21) нефропатија, (22) невропатија, (23) Синдром

X, (24) овариумски хиперандрогенизам (синдром на полицистичен овариум), и други пореметувања каде што отпорноста на инсулин е компонента, при што споменатата метода опфаќа одвоена администрација на споменатото соединение и едно или повеќе дополнителни соединенија селектирани од групата којашто се состои од:

- (а) други инхибитори на дипептидил пептидаза IV (DP-IV);
 (б) инсулински сензитизери селектирани од групата којашто се состои од (i) PPAR γ агонисти, други PPAR лиганди, PPAR α/γ двојни агонисти и PPAR α агонисти, (ii) бигваниди и (iii) инхибитори на протеинска тирозинска фосфатаза-1B (PTP-1B);
 (в) инсулин или инсулинска миметика;
 (г) сулфонилури или други инсулински секретатоги;
 (д) инхибитори на α -гликозидаза;
 (е) гликагонски рецепторни агонисти;
 (е) GLP-1, GLP-1 миметика и GLP-1 рецепторни агонисти;
 (ж) GIP, GIP миметика, и GIP рецепторни агонисти;
 (з) PACAP, PACAP миметика, и PACAP рецепторни 3 агонисти;
 (с) агенси за намалување на холестерол селектирани од групата којашто се состои од (i) HMG-CoA инхибитори на редуктаза, (ii) секвестранти, (iii) никотинил алкохол, никотинска киселина или нејзина сол, (iv) PPAR α агонисти, (v) PPAR α/γ двојни агонисти, (vi) инхибитори на абсорпција на холестерол, (vii) ацил CoA: инхибитори на ацилтрансфераза на холестерол и (viii) антиоксиданти;
 (и) PPAR δ агонисти;
 (j) соединенија против гојазност;
 (к) инхибитори на илеумски транспортери жолчна киселина; и
 (л) анти-воспалителни агенси.
 Има уште 2 патентни барања.

(51) **C 07C 233/43**, (11) **903761**
 A 61K 31/135, (13) **T1**
 C 07C 217/60 (22) 05/07/2010

(21) 2010/190 (45) 31/08/2011

(30) 20040290767 23/03/2004 EP and
 20040025054 12/11/2004 GB

(96) 10/03/2005 EP05708714.0

(97) 26/05/2010 EP1730103


(73) **Pfizer Inc.**
235 East 42nd Street, New York,
NY 10017, US

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) BROWN, Alan, Daniel;
 BUNNAGE, Mark, Edward;
 GLOSSOP, Paul, Alan;
 JAMES, Kim;
 LANE, Charlotte, Alice, Louise;
 LEWTHWAITE, Russell, Andrew and
 PRICE, David, Anthony


(54) **ДЕРИВАТИ НА ФОРМАМИД ПОЛЕЗНИ**
КАКО АДРЕНОРЕЦЕПТОРИ

(57) 1. Соединение претставено со општата
 формула (1):




назначено со тоа што групата $(CH_2)_n$
 $n-C(=O)Q^1$ е во мета или пара положба,


- R^1 и R^2 се, независно еден од друг, одбрани од H и C_1-C_4 алкил;
- n е 0, 1 или 2;
- Q^1 е група одбрана од:



каде што p е 1 или 2, а q е 1 или 2, при што наведената група може да се премости со еден јаглероден атом,



и група $*-NR^8-Q^2-A$, каде што Q^2 е C_1-C_4 алкилен, R^8 е H или C_1-C_4 алкил, а A е пиридил, C_3-C_{10} циклоалкил, при што наведениот циклоалкил може да се премости со еден или повеќе јаглеродни атоми, тетрахидропиранил, пиперидинил, тетрахидротиопиранил или група:



- R^3, R^4, R^5, R^6 и R^7 може да бидат исти или различни и се одбрани од H, C_1-C_4 алкил, $OR^9, SR^9, SOR^9, SO_2R^9$, хало, $CO_2R^9, CF_3, CN, OCF_3, SO_2NR^9R^{10}, CONR^9R^{10}, NR^9R^{10}, NHCOR^{10}$ и фенил кој може да биде супституиран со 1 до 3 групи одбрани од OR^9 , хало и C_1-C_4 алкил;

- R^9 и R^{10} може да бидат исти или различни и се одбрани од H или C_1-C_4 алкил, каде што * го претставува местото на прикачување за карбонилната група;

или, доколку е соодветно, нивните фармацевтски прифатливи соли и/или изомери, тавтомери, солвати или нивни изотопни варијанти.

Има уште 23 патентни барања.

- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) C 12N 9/68 | (11) 903764 | (57) 1. Полинуклеотид кој содржи нуклеотидна секвенца која кодира полипептид со единечен домејн во вид на плетенка кај N-терминалот, којшто е најмалку 90% идентичен со домејнот 1 во вид на плетенка на изворен хуман плазминоген; и домејн кај C-терминалот, којшто е најмалку 90% идентичен со местото на активирање и домејнот на серинска протеаза на хуман плазминоген, назначено со тоа што наведениот полипептид се врзува со имобилизиран лизин и може да се активира со помош на активатор на плазминоген. |
| | (13) T1 | Има уште 17 патентни барања. |
| (21) 2010/198 | (22) 15/07/2010 | |
| | (45) 31/08/2011 | |
| (30) 20040564472P 22/04/2004 US | | |
| (96) 21/04/2005 EP05737862.2 | | |
| (97) 04/08/2010 EP1740698 | | |
| (73) Talecris Biotherapeutics, Inc.
4101 Research Commons, Suite 300, 79 T.W. Alexander Drive, Research Triangle Park NC 27709, US | | |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје | | |
| (72) HUNT, Jennifer, Audrey and
NOVOKHATNY, Valery | | |
| (54) РЕКОМБИНАНТНО МОДИФИЦИРАН
ПЛАЗМИН | | |

СЛИКА 1



(51) **A 61M 5/20** (11) **903765**
(13) **T1**

(21) 2010/199 (22) 15/07/2010
(45) 31/08/2011

(30) 20040558412P 31/03/2004 US

(96) 30/03/2005 EP05729355.7

(97) 19/05/2010 EP1732627

(73) **ELI LILLY AND COMPANY**
Lilly Corporate Center,
Indianapolis, IN 46285, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BURROUGHS, Andrew, Christopher;
KARAHALIOS, Anastasios, G.;
RITSHER, Kenneth, Alan and
SCHAF, Anthony, Lawrence, Senior

(54) **АПАРАТ ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ КОЈШТО**
ИМА КАСЕТА ЗА ИГЛИ ЗА ИСПОРАКА НА
ФАРМАЦЕВТСКА ТЕЧНОСТ

(57) 1. Апарат (10, 500) за испорачување на
фармацевтска течност кон пациент, којшто
се состои од:

надворешно куќиште (11, 502)

касета за игли сместена во куќиштето која
што вклучува вртливо тело (171, 544) и
содржи множество на меѓусебно паралелни
игли за инјектирање на лек (232, 603);

склоп за директен погон (34, 536) сместен во
куќиштето;

склоп за директно подигнување (33, 536)
споен со касетата за игли;

погонско средство (96, 263) за задвижување
на склопот за директен погон и склопот за
подигнување;

компјутерско средство (36) за активирање
на склопот за директен погон и склопот за
подигнување;

управувачка плоча (13) за овозможување на
корисникот да го активира апаратот

се карактеризира со тоа што:

секоја игла за инјектирање има своја
придружна преградна игла за вбризување
(604) поставена паралелно на неа
покажувајќи во иста насока, секоја преградна
игла за вбризување и нејзините придружни
игли за вбризување се во меѓусебна
комуникација преку течност;


единечен патрон за лек (35, 532) сместен
во куќиштето, и којшто вклучува клип за
блокирање (54, 64, 776) кој може да се
поместува внатре во телото на патронот (53,
772, 730) во насока која е во основа нормална

со иглите за инјектирање, патронот којшто
содржи течност и вклучува преграда (750) за
пристапување на течноста;

склопот за директен погон споен со клипот
за блокирање на патронот за лек за
исфрлување на мерната доза на течност низ
преградната игла за вбризување и нејзината
придружна игла за инјектирање кога
преградата е прободена со таа преградна
игла за вбризување;


склопот за подигнување споен со касетата за
игли за задвижување на еден од множеството
игли за инјектирање и нејзината придружна
преградна игла за вбризување такашто
движечката игла за вбризување делумно
се издолжува надвор од куќиштето и во
пациентот и движечката соодветна преградна
игла за вбризување ја прободува преградата
за да се пристапи на течноста во ампулата, и
после тоа да ја повлече движечката игла за
боцкање од пациентот додека се изведува
повлекувањето на движечката придружна
преградна игла за вбризување од преградата
за да се стопира пристапот на течност низ
преградата откако мерната доза на течност
е администрирана низ преградната игла за
вбризување и иглата за вбризување, за
да потоа го заротира ротирачкото тело за
да покаже кон следната од множеството на
игли за вбризување и нивните придружни
преградни игли за вбризување за употреба
со единечна ампула и неговата преграда.

Има уште 16 патентни барања.



Слика 1


- (51) **A 61K 39/395,** (11) **903766** (54) **МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА**
A 61P 35/00, (13) **T1** **НА ФАКТОРОТ ЗА РАСТЕЊЕ НА**
C 07K 16/22, 16/30, (22) 19/07/2010 **ХЕПАТОЦИТИТЕ**
C 12N 5/20 (45) 31/08/2011 (57) 1. Химерно или хуманизирано моноклонално
антитело (mAb), *назначено со тоа што*
е конкурент на антителото L2G7 кое е
произведено од хибридома ATCC No.:
PTA-5162 за врзување со факторот за
растење на хепатицитите (HGF) и коешто го
неутрализира HGF и го инхибира растењето
на човечки туморски ксенографт кај глушец
како единечен агенс.
Има уште 10 патентни барања.
- (21) 2010/200
(30) 20040825060 15/04/2004 US
(96) 13/08/2004 EP04781281.3
(97) 14/07/2010 EP1734995
(73) **Galaxy Biotech, LLC**
22830 San Juan Road,
Cupertino CA 95014, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) KIM, Kyung, Jin and SU, Yi-Chi



СЛИКА 1

- | | | |
|---|--------------------|--|
| (51) C 07K 14/35, 14/195 | (11) 903767 | (54) ВАКЦИНА ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗА СО ПОДОБРЕНА ЕФИКАСНОСТ |
| | (13) T1 | |
| (21) 2010/203 | (22) 21/07/2010 | (57) 1 Микобактериска клетка којашто е уреаза дефициентна и којашто содржи рекомбинантна нуклеинско киселинска молекула која го кодира фузирачкиот полипептид којшто содржи (а) барем еден домен од полипептид, каде што споменатиот полипептиден домен е способен за предизвикување на имун одговор кај цицач и (б) фаголизозомен избегнувачки домен. |
| | (45) 31/08/2011 | Има уште 35 патентни барања. |
| (30) 20030464644P 23/04/2003 US | | |
| (96) 23/04/2004 EP04729090.3 | | |
| (97) 07/07/2010 EP1618128 | | |
| (73) Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften e.V.
Hofgartenstrasse 8, 80539 Munchen, DE | | |
| (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје | | |
| (72) KAUFMANN, Stefan, H., E.; | | |
| HESS, Jurgen; | | |
| GRODE, Leander and | | |
| RAUPACH, Barbel | | |


Сл.1



- (51) **C 07D 209/42**, (11) **903768**
 A 61K 31/404 (13) **T1**
 (21) 2010/206 (22) 27/07/2010
 (45) 31/08/2011
- (30) 20060001747 28/02/2006 FR
 (96) 26/02/2007 EP07731038.1
 (97) 28/04/2010 EP2016051
- (73) **LES LABORATOIRES SERVIER**
12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie
cedex, FR
- (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
 1000 Скопје
- (72) SOUVIE, Jean-Claude;
 COQUEREL, Gerard;
 LEFEBVRE, Loic and
 AUTHOUART, Pascale

(54) **БЕТА-КРИСТАЛИН ФОРМА НА ПЕРИНДОПРИЛ АРГИНИН СОЛ, ПРОЦЕС ЗА НЕЈЗИНА ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ЈА СОДРЖАТ**

(57) 1. β кристалин форма од L-аргинин сол од периндоприл од формулата (I) :



се карактеризира со следната максимална вредност на прекршување на рентген X-зраците со помош на пудра, измерени со помош на дифрактометар со бакарна антикатада и изразени под услов од Брагов агол 2θ ($^\circ$) : 4.3, 19.1 и 21.6.

Има уште 8 патентни барања.

(51) **C 07D 215/227**, (11) **903769**
 A 61K 31/47, (13) **T1**
 A 61P 31/04, (22) 27/07/2010
 C 07D 215/12, 215/36, (45) 31/08/2011
 401/06, 407/04, 409/06

(21) 2010/207

(30) 20060125546 06/12/2006 EP

(96) 04/12/2007 EP07857252.6

(97) 12/05/2010 EP2099762



(73) **Janssen Pharmaceutica N.V.**
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје


(72) GUILLEMONT, Jerome Emile Georges;
 ANDRIES, Koenraad Jozef Lodewijk Marcel;
 KOUL, Anil and
 DORANGE, Ismet

(54) **АНТИБАКТЕРИСКИ ДЕРИВАТИ НА ХИНОЛИН**

(57) 1. Соединение со формулата (Ia) или (Ib)



вклучително било која негова стереохемски
 изомерна форма, **назначено со тоа што**
 Q претставува радикал со формулата




p е цел број еднаков на 1, 2, 3 или 4;

q е цел број еднаков на нула, 1, 2, 3 или 4;


R е водород, циано, формил, карбоксил,
 хало, алкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил,
 халоалкил, хидрокси, алкилокси, алкилтио,
 алкилтиоалкил, -C=N-OR¹¹, amino,
 моно или ди(алкил)амино, aminoалкил,
 моно или ди(алкил)аминоалкил,
 алкилкарбониламиноалкил, aminoкарбонил,
 моно или ди(алкил)аминокарбонил,
 арилалкил, арилкарбонил, R^{5a}R^{4a}Налкил,
 ди(арил)алкил, арил, R^{5a}R^{4a}N-, R^{5a}R^{4a}N-
 C(=O)-, или Het;

R² е водород, алкилокси, арил, арилокси,
 хидрокси, меркапто, алкилоксиалкилокси,
 алкилтио, моно или ди(алкил)амино,
 пиролидино или радикал со формулата



каде што Y е CH₂, O, S, NH или N-алкил;

R³ е алкил, арилалкил, арил-О-алкил, арил-
 алкил-О-алкил, арил, арил-арил, Het, Het-
 алкил, Het-О-алкил, Het-алкил-О-алкил или



R^{3a} е водород, циано, алкил, арилалкил,
 арил-О-алкил, арил-алкил-О-алкил, арил,
 арил-арил, Het, Het-алкил, Het-О-алкил, Het-
 алкил-О-алкил;

R⁴ и R⁵ секое независно е водород;
 алкил; алкилоксиалкил; арилалкил; Het-
 алкил; моно- или диалкиламиноалкил;
 бицикло[2.2.1]хептил; Het; арил; или
 -C(=NH)-NH₂; или

R⁴ и R⁵ заедно со азотниот атом на кој
 тие се прикачени формираат радикал одбран
 од групата составена од
 пиролидино, пиперидино, пиперазино,
 морфолино, 4-тиоморфолино,
 1,1-диоксид-тиоморфолинил; азетидинил,
 2,3-дихидроизоиндол-1-ил, тиазолидин-
 3-ил, 1,2,3,6-тетрахиdropиридил, хекса-
 хидро-1Н-азепинил, хексахидро-1Н-
 1,4-дiazепинил, хексахидро-1,4-оксазе-
 пинил, 1,2,3,4-тетрахиdropизохинолин-
 2-ил, 2,5-diazабцикло[2.2.1]хептил,
 пиролинил, пиролил, имидазолидинил,
 пиразолидинил, 2-имидазолинил,
 2-пиразолинил, имидазолил, пиразолил,
 триазолил, пиридинил, пиридазинил,
 пиримидинил, пиразинил и триазинил, секој
 радикал евентуално супституиран со 1,
 2, 3 или 4 супституенти, секој супституент
 независно одбран од алкил, халоалкил,
 алкилкарбонил, хало, арилалкил, хидрокси,
 алкилокси, amino, моно- или диалкиламино
 aminoалкил, моно- или диалкиламиноалкил,
 алкилтио, алкилтиоалкил, арил, пиридил,
 пиримидинил, пиперидинил евентуално
 супституиран со алкил или пиролидинил
 евентуално супституиран со арилалкил;

R^{4a} и R^{5a} заедно со азотниот атом на кој тие
 се прикачени формираат радикал одбран
 од групата составена од пиролидино,
 пиперидино, пиперазино, морфолино,



4-тиоморфолино, 2,3-дихидроизоиндол-1-ил, тиазолидин-3-ил, 1,2,3,6-тетрахидропиридил, хексахидро-1Н-азепинил, хексахидро-1Н-1,4-дiazепинил, хексахидро-1,4-оксазепинил, 1,2,3,4-тетрахидроизохинолин-2-ил, пиролинил, пиролил, имидазолидинил, пиразолидинил, 2-имидазолинил, 2-пиразолинил, имидазолил, пиразолил, триазолил, пиридинил, пиридазинил, пиримидинил, пиразинил и триазинил, секој радикал евентуално супституиран со 1, 2, 3 или 4 супституенти, секој супституент независно одбран од алкил, халоалкил, хало, арилалкил, хидрокси, алкилокси, amino, моно- или диалкиламино, алкилтио, алкилтиоалкил, арил, пиридил или пиримидинил;

R⁶ е арил¹ или Het;

R⁷ е водород, хало, алкил, арил или Het;

R⁸ е водород или алкил;

R⁹ е оксо; или

R⁸ и R⁹ заедно го формираат радикалот =CH=CH-N-;

R¹¹ е водород или алкил;

арил е хомоцикл одбран од фенил, нафтил, аценафтил или тетрахидронафтил, секое евентуално супституирано со 1, 2 или 3 супституенти, секој супституент е независно одбран од хидрокси, хало, циано, нитро, amino, моно- или диалкиламино, алкил C₂₋₆-алкенил евентуално супституиран со фенил, халоалкил, алкилокси, халоалкилокси, карбоксил, алкилоксикарбонил, amino-карбонил, морфолинил или моно- или диалкиламинокарбонил;

арил¹ е хомоцикл одбран од фенил, нафтил, аценафтил или тетрахидронафтил, секој е евентуално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти, секој супституент е независно одбран од хидрокси, хало, циано, нитро, amino, моно- или диалкиламино, алкил, халоалкил, алкилокси, алкилтио, халоалкилокси, карбоксил, алкилоксикарбонил, aminoкарбонил, морфолинил, Het или моно- или диалкиламинокарбонил;

Het е моноцикличен хетероцикл одбран од групата од N-феноксипиперидинил, пиперидинил, пиролил, пиразолил, имидазолил, фуранил, тиенил, оксазолил, изоксазолил, тиазолил, изотиазолил, пиридинил, пиримидинил, пиразинил или пиридазинил; или бицикличен хетероцикл одбран од хинолинил, хиноксалинил, индолил, бензимидазолил, бензоксазолил, бензисоксазолил, бензотиазолил,

бензисотиазолил, бензофуранил, бензотиенил, 2,3-дихидробензо[1,4] диоксинил или бензо[1,3]-диоксолил; секој моноцикличен или бицикличен хетероцикл може евентуално да е супституиран со 1, 2 или 3 супституенти, секој супституент независно одбран од хало, хидрокси, алкил или алкилокси;


негов N-оксид, негова фармацевтски прифатлива сол или негов солват.

Има уште 29 патентни барања.

- (51) **A 61M 15/00** (11) **903785**
 (13) **T1**
- (21) 2010/293 (22) 27/10/2010
 (45) 31/08/2011
- (30) 20011029703 22/06/2001 DE
 (96) 15/06/2002 EP02780833.6
 (97) 18/08/2010 EP1397174
 (73) **Almirall, S.A.**
Ronda General Mitre 151
08022 Barcelona, ES
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) DE BOER, Anne, Haalje;
 FRIJLINK, Henderik, Willem;
 GJALTEMA, Doetie;
 GOEDE, Joachim and
 HAGEDOORN, Paul
- (54) **СИСТЕМ ЗА ДЕЗИНТЕГРАЦИЈА
 СО ПРАШКАСТА ФОРМУЛАЦИЈА И
 ИНХАЛАТОРИ СО СУВ ПРАШОК**
- (57) 1. Средини за дезинтеграција за инхалатори со сув прашок, кои содржат супстанцијално цилиндрична комора за циркулација на воздух (3) со висина која е помала од нејзиниот дијаметар, комората има цилиндричен сид и најмалку два канали за довод на воздух (2, 9) кои влегуваат во комората (3) како тангенти на цилиндричниот сид (5) на вообичаено спротивни страни од овој сид (5), погодено за

создавање модел за кружен тек на воздух во внатрешноста на комората (3), обата канали за воздух (2, 9) или имаат различни влезови или алтернативно го делат истиот влез кој е разделен, за да се има еден премин (2) за пресекување на регионот за мерење на доза или доставување на доза од инхалаторот за овозможување на количината прашок од единечна доза вовлечена во комората за циркулација (3) преку проток на воздух преку овој премин (2), и другиот премин да служи како бајпас канал (9) кон комората за циркулација (3) погоден за забрзување на честичките и создавање повеќе симетричен модел на проток во рамките на наведената комора (3), назначени со тоа, што бројот на бајпас канали (9) е помеѓу еден и осум, подобро три, каналите подобро да се супстанцијално симетрично распоредени преку обемот на сидот (5, 10) на комората за циркулација (3), како дополние на каналот (2) кој ги пресекува дозирните средини од инхалаторот, каналите и обликот на комората за циркулација (3) е аглест, подобро со аосум агли, сидот (5) на комората (3) има страни со различни должини, каде што подолги страни (32) и се заменуваат соседни пократки страни (22), подолги страни (32) кои служат како забрзувачки страни по чија должина честичките добиваат степен на движење за да ја зголемат брзината на удар, пократките страни се погодни како места за удар.

Има уште 13 патентни барања.



(51) **C 07D 401/12,** (11) **903786**211/16, 239/94 (13) **T1**


(21) 2010/295 (22) 02/11/2010

(45) 31/08/2011


(30) 20050019879 30/09/2005 GB

(96) 27/09/2006 EP09152654.1

(97) 15/09/2010 EP2053048


(73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje , SE(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје(72) HOGAN, Philip John;
MONTGOMERY, Francis, Joseph;
Blixt, Jorgen;
Golden, Michael, David;
Martin, David, Michael, Glanville;
Pittman, John, David;
Sependa, George, Joseph;
Squire, Christopher, John;
Wright, Nicholas, Cartwright, Alexander and
Patel, Zakariya(54) **ОСТАПКА ЗА ИН-СИТУ ХЕМИСКО**
СУЛФОНИРАЊЕ(57) 1. Постапка за производство на соединение
со формулата IIa:

IIa


назначена со тоа што R е погоден естер
на сулфонат;од (C1-C6)алкил-4-пиперидинкарбоксилат
соединение со формулата III:

III;

која постапка ги опфаќа чекорите на:

(а) реакција на (C1-C6)алкил-4-
пиперидинкарбоксилат соединение со
формулата III со ди-терц-бутил дикарбонат
во присуство на толуен или ксилен за да
формира прва мешавина која содржи толуен
или ксилен, терц-бутанол и соединение со
формулата IV:

IV;


(б) супстанцијално отстранување на терц-
бутанол од првата мешавина;(в) реакција на соединение со формулата
IV со pogodно редуцијоно средство ин
ситу во присуство на толуен или ксилен
за да формира втора мешавина која
содржи толуен, редуцијони нуспроизводи
вклучително алкохолни нуспроизводи и
соединение со формулата V:

V;

(г) супстанцијално отстранување на
алкохолните нуспроизводи од втората
мешавина; и(д) реакција на соединението со формулата
V со pogodно средство за сулфонирање ин
ситу за да формира естер во присуство на
пгодна база и толуен за да го формира
соединението со формулата IIa.

Има уште 7 патентни барања.

- | | | |
|--|--|--|
| (51) C 07K 7/06 ,
A 61K 38/00,
C 07K 16/00,
C 12N 15/00 | (11) 903760
(13) T1
(22) 15/11/2010
(45) 31/08/2011 | (72) Rammensee, Hans, Georg;
Stevanovic, Stefan and
Weinschenk Toni |
| (21) 2010/307
(30) 20021025144 29/05/2002 DE
(96) 27/03/2003 EP08014304.3
(97) 18/08/2010 EP2006294 | | (54) ТУМОРНО АСОЦИРАНИ ПЕПТИДИ ШТО
СЕ ВРЗУВААТ СО МХЦ МОЛЕКУЛИ |
| (73) Immatics Biotechnologies GmbH
72076 Tübingen, DE | | (57) 1. Туморно асоциран пептид со
аминокиселинска секвенца СВФАГВВГВ
(СЕЉ ИД Но. 75), при што пептидот
покажува способност да се врзува со
молекул на хуманиот главен комплекс на
хистокompatибилност (МХЦ) И класа.
Има уште 14 патентни барања. |
| (74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје | | |



Сл. 1

(51) **C 07D 239/84**, (11) **903759**A 61K 31/517, (13) **T1**

A 61P 25/28 (22) 26/11/2010

(21) 2010/324 (45) 31/08/2011


(30) 0599811P 06/08/2004 US

(96) 08/08/2005 EP05785256.8

(97) 06/10/2010 EP1776349

(73) **Janssen Pharmaceutica NV**
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје(72) REITZ, Allen B.;
BRAEKEN, Mirelle;
MERCCKEN, Marc, Hubert;
DE WINTER, Hans, Louis, Jos;
BAXTER, Ellen;
BISCHOFF, Francois, Paul;
BOYD, Robert;
COATS, Steven;
HUANG, Yifang;
JORDAN, Alfonso;
LUO, Chi;
REYNOLDS, Charles;
ROSS, Tina, Morgan;
TOUNGE, Brett, A.;
SCHULZ, Mark and
PIETERS, Serge Maria Aloysius(54) **2-АМИНО-КИНАЗОЛИН ДЕРИВАТИ**
КОИШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ КАКО
ИНХИБИТОРИ НА БЕТА-СЕКРЕТАЗА
(ВАСЕ)

(57) 1. Соединение со формула (I)



каде што

R⁰ е избран од групата составена од водород,
метил и CF₃;R¹ е избран од групата составена од водород,
хидрокси, метил, етил, трифлуорометил,
2,2,2-трифлуороетил, метокси, етокси и
метил-карбонил;A¹ е избран од групата составена од
етил, 1-метил-етил, (1)-(R)-метил-
етил, (1)-(S)-метил-етил, 1-n-пропил-
етил, (1)-(R)-n-пропил-етил, (1)-(S)-n-

пропил-етил, 1-изопропил-етил, (1)-(R)-
изопропил-етил, (1)-(S)-изопропил-етил,
1-циклохексилетил, (1)-(R)-циклохексил-
етил, (1)-(S)-циклохексил-етил, 1-фенил-
етил, 1-(4-хидроксибензил)-етил, (1)-(R)-
(4-хидроксибензил)-етил, (1)-(S)-(4-
хидроксибензил)-етил, 1-(1-карбокси-
2-хидрокси-етил), 1-(S)-(1-карбокси-2-
хидрокси-етил), 1-(R)-(1-карбокси-2-
хидрокси-етил), 1-(1-карбокси-2-*t*-бутокси-
етил), 1-(R)-(1-карбокси-2-*t*-бутокси-етил),
1-(1-карбокси-2-бензилокси-етил), 1-(S)-
(1-карбокси-2-бензилокси-етил), 1-(R)-(1-
карбокси-2-бензилокси-етил), 1-(1-метокси-
карбонил-2-бензилокси-етил), 1-(S)-(1-
метокси-карбонил-2-бензилоксиетил),
1-(R)-(1-метокси-карбонил-2-бензилокси-
етил), n-пропил, 1-хидроксиметил-n-пропил,
(1)-(R)-хидроксиметил-n-пропил, (1)-(S)-
хидроксиметил-n-пропил, 1-(диметил)-n-
пропил, 1-(n-пропил)-n-пропил, 1-изопропил-
n-пропил, (1)-(S)-изопропил-n-пропил,
(1)-(R)-изопропил-n-пропил, 1-(n-пентил)-n-
пропил, 1-n-октил-n-пропил, 1-циклохексил-
n-пропил, (1)-(R)-циклохексил-n-
пропил, (1)-(S)-циклохексил-n-пропил,
1-фенил-n-пропил, 1-(4-хлорофенил)-
n-пропил, 1-(4-метилфенил)-n-
пропил, 1-(4-метоксифенил)-n-пропил,
1-(4-бифенил)-n-пропил, 1-(N-пиперидин-
карбонил-n-пропил)-n-пропил,
1-(4-тетраhydroпиранил)-n-пропил,
(1)-(R)-(4-тетраhydroпиранил)-n-пропил,
(1)-(S)-(4-тетраhydroпиранил)-n-пропил,
1-(4-хидрокси-циклохексил)-n-пропил,
1-(N-метил-N-циклохексил-аминокарбонил)-
n-пропил; (1)-(R)-(N-метил-N-циклохексил-
аминокарбонил)-n-пропил, (1)-(S)-(N-метил-
N-циклохексил-аминокарбонил)-n-пропил,
1-(1,4-диоксаспиро[4.5]декан)-n-пропил,
(1)-(R)-(1,4-диоксаспиро[4.5]декан)-n-
пропил, (1)-(S)-(1,4-диоксаспиро[4.5]
дек-8-ил)-n-пропил, (1)-(R)-((4R)-
хидроксициклохексил)-n-пропил,
1-(циклохексан-4-он)-n-пропил, (1)-(R)-
(циклохексан-4-он)-n-пропил, (1)-(S)-
(циклохексан-4-он)-n-пропил, 1-пиранил-n-
пропил, (1)-(S)-пиранил-n-пропил, n-бутил,
1-пропил-n-бутил, 1-фенил-n-бутил,
1-(циклохексилкарбониламинметил)-
етил, 1-(N-циклохексил-N-метил-
аминокарбонилетил)-n-пропил, 1-(2-метил-
пиперидинилкарбонил-n-пропил)-n-пропил
и 1-(4-метил-пиперидинилкарбонил-n-
пропил)-n-пропил.

Q¹ е избран од групата составена од -O-,
-S-, -C(O)-, -C(S)-, -C(O)O-, -OC(O)-, -NRA-,
-NRA-C(O)-, -C(O)-NRA-, -NRA-C(S)-, -C(S)-

NRA-, -NRA-SO₂-, -SO₂NRA-, -NRA-SO-, -SO-NRA-, -NRA-C(O)O-, -OC(O)-NRA-, -O-SO₂-NRA-, -NRA-SO₂-O-, -NRA-C(O)-NRB-, -NRA-C(S)-NRB- и -NRA-SO₂-NRB-;

каде што секој R^A и R^B е независно избран од групата составена од водород, C₁₋₈алкил, хидрокси супституиран C₁₋₄алкил, C₁₋₄аралалкилокси супституиран C₁₋₄алкил, циклоалкил, арил, хетероарил, хетероциклоалкил, циклоалкил-C₁₋₄алкил-, C₁₋₄аралкил, хетероарил-C₁₋₄алкил-, хетероциклоалкил-C₁₋₄алкил и спирохетероциклил;

каде што циклоалкил, арил, хетероарил, хетероциклоалкил или спиро-хетероциклил, дали сам или како дел од супституираната група е опционално супституиран со еден или повеќе супституенти независно избран од групата составена од халоген, хидрокси, оксо, карбокси, C₁₋₄алкил, C₁₋₄алкокси, C₁₋₄алкокси-карбонил, нитро, цијано, аминокс, C₁₋₄алкиламино, ди(C₁₋₄алкил)амино, -SO₂-N(RCRD), 5-тетразолил и 1-(1,4-дихидротетразол-5-он);

каде што секој R^C и R^D е независно избран од групата составена од водород и C₁₋₄алкил;

R² е избран од групата составена од C₁₋₁₀алкил, циклоалкил, арил, бифенил, парцијално незаситен карбоциклил, хетероарил, хетероциклоалкил, циклоалкил-C₁₋₄алкил-, C₁₋₄аралкил, парцијално незаситен карбоциклил-C₁₋₄алкил-, хетероарил-C₁₋₄алкил-, хетероциклоалкил-C₁₋₄алкил- и спиро-хетероциклил;

каде што C₁₋₁₀алкил, циклоалкил, арил, парцијално незаситен карбоциклил, хетероарил, хетероциклоалкил или спирохетероциклил, дали сам или како дел од супституираната група е опционално супституиран со еден или повеќе супституенти независно избрани од групата составена од халоген, хидрокси, оксо, карбокси, -C(O)-C₁₋₄алкил, -C(O)-C₁₋₄аралкил, -C(Q)O-C₁₋₄алкил, -C(O)O-C₁₋₄аралкил, -C₁₋₄алкил-C(O)O-C₁₋₄алкил, -C₁₋₄алкил-S-C₁₋₄алкил, -C(O)-N(RLRM), -C₁₋₄алкил-C(O)-N(RLRM), -NRL-C(O)-C₁₋₄алкил, -SO₂-N(RLRM), -C₁₋₄алкил-SO₂-N(RLRM), C₁₋₆алкил, флуоро супституиран C₁₋₄алкил, хидрокси супституиран C₁₋₄алкил, карбокси супституиран C₁₋₄алкил, C₁₋₄алкокси, -O-C₁₋₄аралкил, -O-(тетрахидропиранил), -NH-C(O)-O-CH₂-(тетрахидропиранил), -N(CH₃)-C(O)-O-CH₂-(тетрахидропиранил), нитро, цијано, аминокс, C₁₋₄алкиламино, ди(C₁₋₄алкил)амино, фенил, 5-тетразолил и 1-(1,4-дихидротетразол-5-он);

каде што фенилот или тетрахидапиранил е опционално супституиран со еден или повеќе супституенти независно избрани од групата составена од халоген, хидрокси, оксо, карбокси, -C(O)O-C₁₋₄алкил, -C(O)-C₁₋₄алкил, -O-C(O)-C₁₋₄алкил, -C₁₋₄алкил-OC(O)-C₁₋₄алкил, -O-C₁₋₄аралкил, C₁₋₄алкил, флуоро-супституиран C₁₋₄алкил, хидрокси супституиран C₁₋₄алкил, C₁₋₄алкокси, нитро, цијано, аминокс, C₁₋₄алкиламино и ди(C₁₋₄алкил)амино;

каде што секој R^L и A^M е независно избран од групата составена од водород и C₁₋₄алкил;

b е цел број од 0 до 1;

L¹ е избран од групата составена од -O-, -S(O)_{0,2}-, -NRN-, -C(O)-, -C(S)-, -C₁₋₄алкил-, -(хидрокси супституиран C₁₋₄алкил)- и -(C₂₋₄алкенил)-;

каде што R^N е избран од групата составена од водород и C₁₋₄алкил;

R³ е избран од групата составена од C₁₋₆алкил, C₂₋₆алкенил, циклоалкил, парцијално незаситен карбоциклил, арил, бифенил, хетероарил, хетероациклил, циклоалкил-C₁₋₄алкил-, C₁₋₄аралкил, хетероарил-C₁₋₄алкил, хетероциклоалкил-C₁₋₄алкил и спиро-хетероциклил;

каде што C₁₋₆алкил, циклоалкил, парцијално незаситен карбоциклил, арил, хетероарил, хетероциклоалкил или спирохетероциклил, дали сам или како дел од супституираната група е еден или повеќе супституенти независно избрани од групата составена од халоген, хидрокси, оксо, карбокси, C₁₋₄алкил, хидрокси супституиран C₁₋₄алкил, халоген супституиран C₁₋₄алкил, цијано супституиран C₁₋₄алкил, C₂₋₄алкенил, C₂₋₄алкинил, C₁₋₄алкокси, халоген супституиран C₁₋₄алкокси, нитро, цијано, -R⁵, -O-R⁵, -S-R⁵, -SO₂-R⁵, -SO₂-NRP-R⁵, -NRP-SO₂-R⁵, -NH₂, -N(RP)-R⁵, -C(O)-R⁵, -C(O)-NH₂, -C(O)-NRP-R⁵, -NRP-C(O)-R⁵ и -NRP-C(O)O-R⁵;

каде што R⁶ е избран од групата составена од C₁₋₄алкил, арил, C₁₋₄аралкил, парцијално незаситен карбоциклил, циклоалкил, циклоалкил-C₁₋₄алкил-, парцијално незаситен карбоциклил-C₁₋₄алкил, хетероарил, хетероарил-C₁₋₄алкил-, хетероциклоалкил и хетероциклил-C₁₋₄алкил-;

каде што арилот C₁₋₄ аралкил парцијално незаситен карбоциклил, циклоалкил, хетероарил или хетероциклоалкил, дали сам или како дел од супституираната група е опционално супституиран со еден или повеќе супституенти независно



избран од групата составена од C_{1-4} алкил, C_{1-4} алкокси, халоген, хидрокси, карбокси, amino, C_{1-4} алкиламино, ди(C_{1-4} алкил)амино, цијано и нитро;

каде што секој R^P е избран од групата составена од водород, C_{1-8} алкил, хидрокси супституиран C_{1-4} алкил, C_{1-4} аралкилокси супституиран C_{1-4} алкил, циклоалкил, арил, хетероарил, хетероциклоалкил, циклоалкил- C_{1-4} алкил-, C_{1-4} аралкил, хетероарил- C_{1-4} алкил-, хетероциклоалкил- C_{1-4} алкил и спиро-хетероциклил;

каде што циклоалкил, арил, хетероарил, хетероциклоалкил или спиро-хетероциклил, дали сам или како дел од супституираната група е опционално супституирана со еден или повеќе супституенти независно избрани од групата која се состои од халоген, хидрокси, оксо, карбокси, C_{1-4} алкил, C_{1-4} алкокси, C_{1-4} алкокси-карбонил, нитро, цијано, amino, C_{1-4} алкиламино, ди(C_{1-4} алкил)амино, $-SO_2-N(R^S R^T)$, 5-тетразолил и 1-(1,4-дихидротетразол-5-он);

каде што секој R^S и R^T е независно избран од групата составена од водород и C_{1-4} алкил;

а е цел број од 0 до 3;

секој R^{10} е независно избран од групата составена од хидрокси, халоген, C_{1-4} алкил, C_{1-4} алкокси, халоген супституиран C_{1-4} алкил, халоген супституиран C_{1-4} алкокси, $-C(O)-NR^V R^W$, $-SO_2-NR^V R^W$, $-C(O)-C_{1-4}$ алкил и $-SO_2-C_{1-4}$ алкил;

каде што секој R^V и R^W е независно избран од групата составена од водород и C_{1-4} алкил; алтернативно R^V и R^W се заедно земени со N атом кон којшто се сврзани за да формираат 5 до 6 член заситен, парцијално незаситен или ароматична прстенеста структура;

така што халогените на халоген супституираниот C_{1-4} алкил или халогенот супституиран C_{1-4} алкокси се избрани од групата составени од хлоро или флуоро;

или негова фармацевтски прифатлива сол.

Има уште 19 патентни барања.

- (51) **C 07D 231/12,** (11) **903756**
A 61K 31/415, (13) **T1**
A 61P 37/02, (22) 06/12/2010
C 07D 401/10, 413/10 (45) 31/08/2011

(21) 2010/335

(30) 0329617 23/12/2003 GB;
 532199P 23/12/2003 US and
 577843P 08/06/2004 US

(96) 23/12/2004 EP04806258.2

(97) 06/10/2010 EP1706385


(73) **Cancer Research Technology Limited;**
Astex Therapeutics Limited and
The Institute of Cancer Research:
Royal Cancer Hospital
Sardinia House, Sardinia Street
London WC2A 3NL, GB;
436 Cambridge Science Park Milton Road,
Cambridge CB4 0QA, GB and
123 Old Brompton Road London SW7 3RP,
GB

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) DOWNHAM, Robert;
 BERDINI, Valerio;
 SAXTY, Gordon;
 VERDONK, Marinus, Leendert;
 WOODHEAD, Steven, John;
 SORE, Hannah, Fiona;
 WALKER, David, Winter;
 CARR, Robin, Arthur, Ellis;
 BOYLE, Robert, George;
 COLLINS, Ian and
 WYATT, Paul, Graham

(54) **ДЕРИВАТИ НА ПИРАЗОЛ КАКО**
МОДУЛАТОРИ НА ПРОТЕИН КИНАЗА

(57) 1. Соединение со формула (I):



или сол, солват, тавтомер или N-оксид од тоа;

при што А е заситена хидрокарбонска поврзувачка група која што содржи од 1 до 7 јаглеродни атоми, при што поврзувачката група има максимална должина на синџирот од 5 атоми кои што се протегаат помеѓу R¹ и NR²R³ и максимална должина на синџирот од 4 атоми кои што се протегаат помеѓу Е и NR²R³, при што еден од јаглеродните атоми во поврзувачката група може незадолжително да бидат заменети со кислороден или азотен атом; и при што јаглеродните атоми од поврзувачката група А може незадолжително да носат еден или повеќе субституенти селектирани од оксо, флуор и хидрокси, под услов хидрокси групата, кога е присутна, да не е сместена во еден јаглероден атом б во поглед на групата NR²R³ и под услов оксо групата, кога е присутна, да е сместена во еден јаглероден атом б во поглед на групата NR²R³;

Е е моноциклична или бициклична карбоциклична или хетероциклична група, при што Е е незаменет или има најмногу до 4 субституенти R⁸ селектирани од хидрокси, оксо (кога Е е не-ароматичен), хлор, бром, трифлуорометил, цијано, C₁₋₄ хидрокарбилокси и C₁₋₄ хидрокарбил незадолжително заменет со C₁₋₂ алкокси или хидроксил;

R¹ е една арил или хетероарил група која што е незаменета или има еден или повеќе субституенти селектирани од хидрокси; C₁₋₄ ацилокси флуор, бром, трифлуорометил; цијано; CONH₂; нитро; C₁₋₄ хидрокарбилокси и C₁₋₄ хидрокарбил, секој незадолжително заменет со C₁₋₂ алкокси, карбокси или хидрокси; C₁₋₄ ациламино; бензоиламино; пиролидинокарбонил; пиперидинокарбонил; морфолинокарбонил; пиперазинокарбонил; пет или шест-члени хетероарилни и хетероарилокси групи кои што содржат еден или два хетероатоми селектирани од N, O и S; фенил; фенилC₁₋₄ алкил; фенил-C₁₋₄ алкокси; хетероарил-C₁₋₄ алкил; хетероарил-C₁₋₄ алкокси и фенокси, при што секоја од хетероарил, хетероарилокси, фенил, фенилC₁₋₄ алкил, фенил-C₁₋₄ алкокси, хетероарилC₁₋₄ алкил, хетероарил-C₁₋₄ алкокси и фенокси групите се незадолжително заменети со 1, 2 или 3 субституенти селектирани од C₁₋₂ ацилокси, флуор, хлор, бром, трифлуорометил, цијано, CONH₂, C₁₋₂ хидрокарбилокси и C₁₋₂ хидрокарбил, секој незадолжително заменет со метокси или хидроксил;

R² и R³ се независно селектирани од водород, C₁₋₄ хидрокарбил и C₁₋₄ ацил,



при што хидрокарбилната и ацилната половина се незадолжително заменети со еден или повеќе субституенти селектирани од флуор, хидрокси, amino, метиламино, диметиламино и метокси;

или R^2 и R^3 заедно со азотниот атом за кого се врзани формираат една циклична група селектирана од една имидазол група и една заситена моноциклична хетероциклична група која има 4-7 членови во прстенот и која незадолжително содржи втор член на хетероатомскиот прстен селектиран од O и N;

или еден од R^2 и R^3 заедно со азотниот атом за кој што се тие врзани и еден или повеќе атоми од поврзувачката група A формираат една заситена моноциклична група која има има 4-7-прстени членови и која незадолжително содржи втор член на хетероатомскиот прстен селектиран од O и N;

или NR^2R^3 и јаглеродниот атом од поврзувачката група A за која се врзани заедно формираат една цијано група;

R^4 е селектиран од водород, халоген, C_{1-5} заситен хидрокарбил, C_{1-5} заситен хидрокарбилокси, цијано, и CF_3 ; и

R^5 е селектиран од водород, халоген, C_{1-5} заситен хидрокарбил, C_{1-5} заситен хидрокарбилокси, цијано, $CONH_2$, $CONHR^9$, CF_3 , NH_2 , $NHCOR^9$ или $NHCONHR^9$;


R^9 е група R^{9a} или $(CH_2)R^{9a}$, при што R^{9a} е моноциклична или бициклична група која може да биде карбоциклична или хетероциклична; карбоцикличната група или хетероцикличната група R^{9a} која е незадолжително заменета со еден или повеќе субституенти селектирани од халоген, хидрокси, трифлуорометил, цијано, нитро, карбокси, amino, моно- или ди- C_{1-4} хидрокарбиламино; група R^a-R^b при што R^a е врска, O, CO, $X^1C(X^2)$, $C(X^2)X^1$, $X^1C(X^2)X^1$, S, SO, SO_2 , NR^c , SO_2NR^c или NR^cSO_2 ; а R^b е селектиран од водород, хетероциклични групи кои имаат од 3 до 12 членови во прстенот, и една C_{1-8} хидрокарбил група незадолжително заменета со еден или повеќе субституенти селектирани од хидрокси, оксо, халоген, цијано, нитро, карбокси, amino, моно- или ди- C_{1-4} хидрокарбиламино, карбоциклични и хетероциклични групи кои имаат од 3 до 12 членови во прстенот и при што еден или повеќе јаглеродни атоми на C_{1-8} хидрокарбил групата може незадолжително да бидат заменети со O, S, SO, SO_2 , NR^c , $X^1C(X^2)$, $C(X^2)X^1$ или $X^1C(X^2)X^1$;

R^c е селектиран од водород и C_{1-4} хидрокарбил; а

X^1 е O, S или NR^c и X^2 е =O, =S или = NR^c .

Има уште 54 патентни барања.

- (51) **C 07D 471/18**, (11) **903755**
 A 61K 31/439, (13) **T1**
 A 61P 25/00 (22) 07/12/2010
 (21) 2010/337 (45) 31/08/2011
 (30) 0508594 18/08/2005 FR
 (96) 07/08/2006 EP06794297.9
 (97) 27/10/2010 EP19222320
 (73) **Sanofi - Aventis**
174, Avenue de France,
75013 Paris Cedex, FR
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
 (72) GALLI, Frederic;
 LECLERC, Odile;
 VACHE, Julien and
 LOCHEAD, Alistair, W.
 (54) **ДЕРИВАТИ НА 5-ПИРИДАЗИНИЛ-1-**
АЗАБИЦИКЛО [3,2,1]ОКТАН, ПОСТАПКА
ЗА ДОБИВАЊЕ И НИВНА ТЕРАПЕВТСКА
УПОТРЕБА
 (57) 1. Соединение претставено со формулата
 (I):


назначено со тоа што:

R e:


или атом на водород или халоген;

 или фенилна група која може да биде супституирана со еден или повеќе атоми на халоген, или со една или повеќе групи одбрани од (C₁-C₆)алкилна, (C₁-C₆)алкокси, нитро, amino, ди(C₁-C₃)алкиламино, трифлуорометилна, трифлуорометокси, цијано, хидроксилна, ацетилна или метилендиокси група;

 или група одбрана од пиридинилна, пирозолилна, имидазолилна, триазолилна, тетразолилна, оксазолилна, тиазолилна, оксадиазолилна, тиадиазолилна, тиенилна, фурилна, изоксазолилна, изотиазолилна, пиролилна и нафтилна група, при што е можно оваа група да биде супституирана со една или повеќе групи одбрани од атоми на халоген, (C₁-C₆)алкилна, (C₁-C₆)алкокси, трифлуорометокси, трифлуорометилна, нитро, цијано, хидроксилна, amino, (C₁-C₆)алкиламино или ди(C₁-C₆)алкиламино група; во вид на база или киселинска адитивна сол, како и во вид на хидрат или солват.

Има уште 18 патентни барања.

- (51) **C 07D 213/82,** (11) **903750**
 A 61K 31/505, (13) **T1**
 A 61P 35/00, (22) 20/12/2010
 C 07D 239/48, 251/18, (45) 31/08/2011
 403/04, 403/08,
 473/32, 498/04
- (21) 2010/353
 (30) 20060836158P 08/08/2006 US
 (96) 06/08/2007 EP07811106.9
 (97) 20/10/2010 EP2049491
 (73) **MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.**
Cambridge, MA 02139, US
- (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (72) CLAIBORNE, Christopher, F.;
 CRITCHLEY, Stephen;
 LANGSTON, Steven, P.;
 OLHAVA, Edward, J.;
 PELUSO, Stephane;
 WEATHERHEAD, Gabriel, S.;
 VYSKOCIL, Stepan;
 VISIERS, Irache;
 MIZUTANI, Hirotake and
 CULLIS, Courtney
- (54) **ХЕТЕРОАРИЛНИ СОЕДИНЕНИЈА**
КОРИСНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА Е1
АКТИВИРАЧКИ ЕНЗИМИ
- (57) 1. Соединение со формула (I): или



или фармацевтски прифатлива сол од тоа, при што:

Прстенот А е 6-член хетероарилен прстен кој што содржи азот, незадолжително фузиониран со еден 5- или 6-член арил, хетероарил, циклоалифатичен или хетероацикличен прстен, при што едниот или двата прстени се незадолжително заменети, а еден азотен атом на прстенот е незадолжително оксидизиран;

W е -CH₂-, -CHF-, -CF₂-, -CH(R¹)-, -CF(R¹)-, -NH-, -N(R¹)-, -O-, -S-, или -NHC(O)-;

R¹ е C₁₋₄ алифатик или C₁₋₄ флуороалифатик или R¹ е еден C₂₋₄ алкилен синџир којшто е врзан за една позиција на прстенот на Прстенот А за да формира еден 5-, 6-, или 7-член фузиониран прстен, при што алкилен синџирот незадолжително е заменет со C₁₋₄ алифатик, C₁₋₄ флуороалифатик, = O, -CN, -C(O)N(R⁴)₂;

X is -CH₂-, -CHF-, -CF₂-, -NH-, или -O;

Y is -O-, -S-, или -C(R^m)(Rⁿ)-;

R^a е селектиран од групата којашто се состои од водород, флуоро, -CN, -N₃-, -OR⁵-, -N(R⁴)₂-, -NR⁴CO₂R⁶-, -NR⁴C(O)R⁵-, -C(O)N(R⁴)₂-, -C(O)R⁵-, -OC(O)N(R⁴)₂-, -OC(O)R⁵-, -OCO₂R⁶-, или еден C₁₋₄ алифатик или C₁₋₄ флуороалифатик незадолжително селектирани од групата која што се состои од -OR^{5X}-, -N(R^{4X})(R^{4Y})-, -CO₂R^{5X}-, или -C(O)N(R^{4X})(R^{4Y}); или R^a и R^c заедно формираат врска;

R^b е селектиран од групата којашто се состои од водород, флуоро, C₁₋₄ алифатик или C₁₋₄ флуороалифатик;

R^c е селектиран од групата којашто се состои од водород, флуоро, -, -CN, -N₃-, -OR⁵-, -N(R⁴)₂-, -NR⁴CO₂R⁶-, -NR⁴C(O)R⁵-, -C(O)N(R⁴)₂-, -C(O)R⁵-, -OC(O)N(R⁴)₂-, -OC(O)R⁵-, -OCO₂R⁶ или еден C₁₋₄ алифатик или C₁₋₄ флуороалифатик незадолжително заменет со еден или два супституенти независно селектирани од групата којашто се состои од -OR^{5X}-, -N(R^{4X})(R^{4Y})-, -CO₂R^{5X}-, или -C(O)N(R^{4X})(R^{4Y}); или R^a и R^c заедно формираат врска;

R^d е селектиран од групата којашто се состои од водород, флуоро, C₁₋₄ алифатик или C₁₋₄ флуороалифатик;

R^e е водород или C₁₋₄ алифатик; или R^e, земен заедно со еден R^f и интервенирачки јагленородни атоми, формира еден 3- до 6-член спироцикличен прстен; или R^c, земен заедно со R^m и и интервенирачките јагленородни атоми, формира фузиониран циклопропански прстен, којшто незадолжително заменет со еден или два супституенти независно селектирани од флуоро или C₁₋₄ алифатик;

R^{e'} е водород или C₁₋₄ алифатик; или R^{e'}, земен заедно со еден R^m и интервенирачки јагленородни атоми, формира фузиониран циклопропански прстен што незадолжително заменет со еден или два супституенти независно селектирани од флуоро или C₁₋₄ алифатик;

секој R^f е независно водород, флуоро, C₁₋₄ алифатик или C₁₋₄ флуороалифатик; или два R^f земени заедно формираат =O; или два R^f, земени заедно со јаглеродниот атом за којшто се тие врзани, формираат 3- до 6-член карбоцикличен прстен; или еден R^f, земен заедно со R^e и интервенирачките атоми, формира 3- до 6-член спироцикличен прстен;

R^m е од водород, флуоро, -N(R⁴)₂-, или незадолжително заменета R^f алифатик група; или R^m и Rⁿ заедно формираат =O или =C(R⁵)₂; или R^m и R^e земени заедно со интервенирачките јаглеродни атоми, формираат фузиониран циклопропански прстен, кој што е незадолжително заменет со еден или два супституенти независно селектирани од флуоро или R^f алифатик; или

R^m и R^e , земени заедно со интервенирачките јаглеродни атоми, формираат фузиониран циклопропански прстен, којшто е незадолжително заменет со еден или два субституенти независно селектирани од флуоро или R^f алифатик.

R^n е од водород, флуоро, или незадолжително заменета R^f алифатична група; или R^m и R^n заедно формираат $=O$ или $=C(R^5)_2$;

секој R^4 независно е водород или еден незадолжително заменет алифатик, арил, хетероарил, или хетероциклил група;

или два R^4 на истиот азотен атом, земени заедно со азотниот атом, формираат незадолжително 4- до 8- член хетероциклил прстен кој има, покрај азотниот атом, 0-2 прстенести хетероатоми независно селектирани од N, O, и S;

R^{4x} е водород, C_{1-4} алкил, C_{1-4} флуороалкил, или $C_{6-10}ar(C_{1-4})$ алкил, чиј арил дел може да биде незадолжително заменет;

R^{4y} е водород, C_{1-4} алкил, C_{1-4} флуороалкил, или $C_{6-10}ar(C_{1-4})$ алкил, чиј арил дел може да биде заменет или еден незадолжително заменет 5- или 6-член арил, хетероарил или хетероцикличен прстен; или

R^{4x} и R^{4y} земени заедно со азотниот атом за кој што се врзани, формираат незадолжително 4- до 8-член хетероциклил прстен кој што има, покрај азотниот атом, 0-2 прстенести хетероатоми независно селектирани од N, O, и S; и

секој R^5 независно е водород или незадолжително заменет алифатик, арил, хетероарил или хетероциклил група;

секој R^{5x} незадолжително е водород C_{1-4} алкил, C_{1-4} флуороалкил, или незадолжително заменет C_{6-10} арил $C_{6-10}ar(C_{1-4})$ алкил;

секој R^6 независно е незадолжително заменет алифатик, арил, или хетероарил група; а m е 1, 2, или 3.

Има уште патентни барања.

(51) **H 04N 5/782, 5/765, 7/173** (11) **903751**
(13) **T1**

(21) **2010/354** (22) 21/12/2010
(45) 31/08/2011

(30) 07024328.2 14/12/2007 EP

(96) 14/12/2007 EP07024328.2

(97) 03/11/2010 EP2071835

(73) **DEUTSCHE TELEKOM AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140 53113 Bonn, DE

(74) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул. "Орце Николов" 155б, 1000, Скопје


(72) Knight, Phil

(54) **МОБИЛЕН ВИРТУАЛЕН ЛИЧЕН ВИДЕО РЕКОРДЕР**

(57) 1. Метод за чување пристап до записи на телевизиски програми и далечинска репродукција на снимени телевизиски програми, кои се снимени со пероснален видео рекордер (1) и е привремено поврзан на сервер (3) користејќи прв комуникациски канал (2) серверот има пристап до видео на барање за зачувување на сите

скорешни програми, **карактеризирани со** споменатиот прв комуникациски канал (2) сет на податоци од снимени информации за програмата снимена во персоналниот видео рекордер (1) со идентитетот на снимената програма кој е пренесен на серверот (3) и зачуван во база на податоци (4) од серверот (3) користејќи механизам за зачувување и листата од зачувани сетови на податоци е на располагање од базата на податоци (4) од мобилна опрема (5) преку вториот комуникациски канал (2) и споменатата листа е претставена од страна на мобилната опрема (5) како страна која претставува електронска програма, водич на зачуваните сетови од податоци, а програмата може да се одбере електронскиот програмски водич, ова селектирање е пропратено со известување до серверот (3) и пристапите на серверот (3) до централното видео каде се започнува со пуштање на проток од одбрани програми од видеото на барање на конкретната мобилна опрема.

Има уште 14 патентни барања.



- (51) **C 07D 211/34**, (11) **903754**
 A 61K 31/495, (13) **T1**
 A 61P 3/06, (22) 22/12/2010
 C 07D 213/40, 295/14 (45) 31/08/2011

(21) 2010/355

(30) 20000203067 04/09/2000 EP

(96) 27/08/2001 EP01978313.3

(97) 20/10/2010 EP1317431


(73) **Janssen Pharmaceutica N.V.**
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) MEERPOEL, Lieven;
 ROEVENS, Peter W.M.,;
 BACKX, Leo J.J.,;
 V.D.VEKEN, Louis J.E., and
 VIELLEVOYE, Marcel,

(54) **ПОЛИАРИЛКАРБОКСАМИДИ КОРИСНИ
 КАКО СРЕДСТВА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА
 ЛИПИДИ**

(57) 1. Полиарилкарбоксамид соединенија со формулата (I)



нивни N-оксиди, фармацевтски прифатливи адитивни соли и стереохемиски изомерни форми, **назначени со тоа што**

- Z₁ е одбрано од (CH₂)_n каде што n е 1 до 3, CH₂CH₂O и OCH₂CH₂;

- Z₂ е (CH₂)_m каде што m е 1 или 2;

- X₁ претставува O, CH₂, CO, NH, CH₂O, OCH₂, CH₂S, SCH₂ или директна врска;

- X₂ и X₃ се секое независно одбрани од CH, N и sp² јаглероден атом;

- R₁ е водород или C₁₋₄ алкил;

- Ar¹ е ароматски прстен одбран од фенил, нафталенил, пиридинил, пиазинил, пиримидинил, пиридазинил, триазинил, триазолил, имидазолил, пиазолил, тиазолил, изотиазолил, оксазолил, пиролил, фуранил и тиенил, евентуално супституиран со еден или два R₃ супституенти;

- Ar² е ароматски прстен одбран фенил, нафталенил, пиридинил, пиазинил, пиримидинил, пиридазинил, триазинил, триазолил, имидазолил, пиазолил, тиазолил, изотиазолил, оксазолил, пиролил,

фуранил и тиенил, евентуално супституиран со едно, две или три R₄ супституенти;

- секое R₂ и R₃ е независно одбрано од C₁₋₄ алкил, C₁₋₄ алкилокси, хало и трифлуорометил;

- секое R₄ е независно одбрано од C₁₋₄ алкил, C₁₋₄ алкилокси, хало, хидрокси, меркапто, циано, нитро, C₁₋₄ алкитио или полихалоC₁₋₆ алкил, amino, C₁₋₄ алкиламино и ди(C₁₋₄ алкил)амино;

- p¹ и p² се секое 0 до 2;

- p³ е 0 до 3;

- X₁ и R₄ земени заедно со ароматските прстени Ar¹ и Ar² на кои тие се прикачени може да формираат флуорен-1-ил или флуорен-4-ил група;

- A претставува C₁₋₆ алкандил супституиран со една или две групи одбрани од арил, хетероарил и C₃₋₁₀ циклоалкил; или кога X₃ е CH, A може исто така да претставува азотен атом супституиран со водород, C₁₋₁₀ алкил, арил, хетероарил, арилC₁₋₁₀ алкил, хетероарилC₁₋₁₀ алкил или C₃₋₁₀ циклоалкил;

- B претставува водород, C₁₋₁₀ алкил; арил или хетероарил секој евентуално супституиран со група одбран од хало, циано, нитро, C₁₋₄ алкилокси, amino, C₁₋₁₀ алкиламино, ди(C₁₋₁₀ алкил)амино, C₁₋₁₀ ацил, C₁₋₁₀ алкитио, C₁₋₁₀ алкоксикарбонил, C₁₋₁₀ алкиламинокарбонил и ди(C₁₋₁₀ алкил)аминокарбонил; арилC₁₋₆ алкил; хетероарилC₁₋₁₀ алкил; - C₃₋₁₀ циклоалкил; полихалоC₁₋₆ алкил; C₃₋₆ алкенил; C₃₋₆ алкинил; NR₆R₇; или OR₈;

- R₆ и R₇ секое независно претставува водород, C₁₋₁₀ алкил, арил или хетероарил секое евентуално супституирано со група одбрана од хало, суапо, C₁₋₄ алкилокси, amino, C₁₋₁₀ алкиламино, ди(C₁₋₁₀ алкил)амино, C₁₋₁₀ ацил, C₁₋₁₀ алкитио, (C₁₋₁₀ алкиламинокарбонил и ди(C₁₋₁₀ алкил)аминокарбонил; арилC₁₋₁₀ алкил, хетероарилC₁₋₁₀ алкил, C₃₋₁₀ циклоалкил, C₇₋₁₀ полициклоалкил, полихалоC₁₋₆ алкил, C₃₋₈ алкенил, C₃₋₈ алкинил, кондензиран бензо-C₅₋₈ циклоалкил, и каде што R₆ и R₇ земени заедно со азотниот атом на кој тие се прикачени може да формираат C₄₋₈ кондензиран хетероцикличен радикал;

- R₈ претставува C₁₋₁₀ алкил, арил или хетероарил секое евентуално супституирано со група одбрана од хало, циано, нитро, C₁₋₄ алкилокси, amino, C₁₋₁₀ алкиламино, ди(C₁₋₁₀ алкил)амино, C₁₋₁₀ ацил, C₁₋₁₀ алкитио, C₁₋₁₀ алкиламинокарбонил и ди(C₁₋₁₀ алкил)аминокарбонил; арилC₁₋₁₀ алкил;




хетероарил C_{1-10} алкил; и C_{3-10} циклоалкил;
 C_{7-10} полициклоалкил; полихало C_{1-6} алкил;
 C_{3-8} алкенил; C_{3-8} алкинил; или кондензиран
бензо- C_{5-8} циклоалкил.


под услов да кога Ar^1 и Ar^2 се фенил, X_2 и X_3
се N, Z_1 е $(CH_2)_n$ каде што n е 2, Z_2 е $(CH_2)_m$
каде што m е 2, X_1 е директна врска, R_1 е
водород, p^1 и p^2 се 0, R_4 е трифлуорометил
и A е C_{1-6} алкандиил супституиран со фенил,
тогаш B не може да претставува метил,
фенил, NR_6R_7 каде што R_6 и R_7 независно
претставуваат водород, трифлуороетил
или 2-метил пиридин или OR_8 каде што R_8 е
метил.

Има уште 16 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/403** (11) **903752,**
 A 61P 25/00, (13) **T1**
 C 07D 209/88 (22) 22/12/2010
 (21) 2010/356 (45) 31/08/2011
 (30) 2005CH01504 19/10/2005 IN
 (96) 09/06/2006 EP06766266.8
 (97) 20/10/2010 EP1948166
 (73) **Suven Life Sciences Limited**
Serene Chambers, Road No.7, Banjara Hills
Hyderabad 500 034 (Andra Pradesh), IN
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (72) JASTI, Venkateswarlu;
 RAMAKRISHNA, Venkata, Satya, Nirogi;
 KAMBHAMPATI, Rama, Sastri;
 SHIRSATH, Vikas, Shreekrishna;
 KONDA, Jagadish, Babu and
 VISHWAKARMA, Santosh
 (54) **КАРБАЗОЛ-ДЕРИВАТИ** **КАКО**
ФУНКЦИОНАЛНИ 5-HT6 ЛИГАНДИ
 (57) 1. Соединение кое што ја има формулата (I):



или негова фармацевтски прифатлива сол каде што: '---' испрекинатата линија претставува опционално двојна врска; Ar претставува која било група избрана од фенил, нафтил, моноцикличен или бицикличен хетероарил, секој од нив може да биде понатаму супституиран со еден или повеќе независни супституенти дефинирани како R₁; Ar-на пример може да биде



R₁ претставува една или повеќекратни супституции на бензеновиот прстен и вклучува водород, халоген, цијано, (C₁-C₃) алкил, хало(C₁-C₃)алкил, (C₁-C₃)алкокси, хало(C₁-C₃)алкокси, цикло(C₃-C₆)алкил или цикло(C₃-C₆)алкокси; R претставува или водород или (C₁-C₃)алкил; „n“ претставува цел број или 1 или 2 и вклучува негови можни стереоизомери.

Има уште 13 патентни барања.



- | | | |
|--|--|--|
| (51) A 61K 31/454,
39/395, 45/06,
A 61P 35/00 | (11) 903753
(13) T1
(22) 22/12/2010
(45) 31/08/2011 | (54) УПОТРЕБА НА 3-(4-АМИНО-1-ОКСО-1,3-ДИХИДРО-ИЗОИНДОЛ-2-ИЛ)-ПИПЕРИДИН-2,6-ДИОН ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ОБВИТКАН КЛЕТОЧЕН ЛИМФОМ |
| (21) 2010/357 | | (57) 1. 3-(4-амино-1-оксо-1,3-дихидро-изоиндол-2-ил)-пиперидин-2,6-дион за употреба во лекување на обвиткан клеточен лимфом кај човек. |
| (30) 20060835752P 03/08/2006 US | | Има уште 14 патентни барања. |
| (96) 02/08/2007 EP07811048.3 | | |
| (97) 03/11/2010 EP2046331 | | |
| (73) CELGENE CORPORATION
86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, US | | |
| (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје | | |
| (72) ZELDIS, Jerome, B. | | |

- (51) **G 01N 33/50** (11) **903788**
(13) **T1**
- (21) 2010/358 (22) 23/12/2010
(45) 31/08/2011
- (30) 20060791550P 11/04/2006 US
- (96) 10/04/2007 EP07755238.8
- (97) 10/11/2010 EP1971862
- (73) **Arena Pharmaceuticals, Inc.**
6166 Nancy Ridge Drive, San Diego,
CA 92121, US
- (74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје
- (72) CHU, Zhi-Liang and
LEONARD, James N.
- (54) **МЕТОДИ НА УПОТРЕБА НА GPR119**
РЕЦЕПТОР ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА
НА СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ ЗА
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОСКЕНА МАСА КАЈ
ЧОВЕК
- (57) 1. Употреба на G протеин-спарен рецептор за идентификација на GIP секретотоги, во *in vitro* методата вклучително ги чекорите на:
- (а) контактирање тест соединение со домаќин клетка или со мембрана на домаќин клетка вклучително и споменатиот G протеин-спарен рецептор, каде што G протеин-спарениот рецептор вклучува аминокиселинска секвенца селектирана од групата составена од:
- (i) аминокиселини 1-335 од SEQ ID NO:2;
- (ii) аминокиселини 2-335 од SEQ ID NO:2;

(iii) аминокиселинската секвенца на G протеин-спарен рецептор енкодиран преку полинуклеотид кој е зајакнат со полимеразна верижна реакција (PCR) на човечки ДНК примерок употребувајќи специфични грундови SEQ ID NO:3 и SEQ ID NO:4;

(iv) аминокиселинската секвенца на G протеин-спарен рецептор енкодиран преку полинуклеотид хибридризиран под услови на висока строгост на дополнувањето на SEQ ID NO:1;

(v) аминокиселинската секвенца на G протеин-спарен рецептор имајќи најмалку околу 80% идентичност со SEQ ID NO:2;

(vi) аминокиселинската секвенца на суштински активна верзија на G протеин-спарен рецептор имајќи SEQ ID NO:2; и


(vii) биолошки активен фрагмент на (i) или (ii), каде што споменатиот биолошки активен фрагмент е способен за врзување за (2-Флуоро-4-метансулфонил-фенил)-{6-[4-(3-изопропил-[1,2,4]оксадиазол-5-ил)-пиперидин-1-ил]-5-нитро-пиримидин-4-ил}-амин; и

(б) детерминирање на можноста на тест соединението да стимулира функционалност на рецепторот;

каде што способноста тест соединението да стимулира функционалност на рецепторот е индикатив на тест соединението да е GIP секретотога.

Има уште 68 патентни барања.

Слика 1А.
GIP Фармакодинамична Анализа до GPR119
Агонист-Третиран против Нетретирано Глиуче



(51) **C 07D 213/75**, (11) **903790**
 A 61K 31/44, (13) **T1**
 A 61P 1/00, 11/06, (22) 24/12/2010
 19/02, 25/28, 29/00 (45) 31/08/2011

(21) 2010/359

(30) 887981P 02/02/2007 US

(96) 28/01/2008 EP08702358.6

(97) 10/11/2010 EP2114888


(73) **Pfizer Products Inc.**
Eastern Point Road, Groton,
CT 06340-5146, US

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) CHENG, Hengmiao;
 WEBBER, Ronald, Keith;
 HU, Xiao;
 JEROME, Kevin, DeWayne;
 OBUKOWICZ, Mark, Gerard;
 OLSON, Lisa and
 RUCKER, Paul, Vincent

(54) **ТРИЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА**
УПОТРЕБА КАКО МОДУЛАТОРИ НА
РЕЦЕПТОРИТЕ НА ГЛУКОКОРТИКОИДИ

(57) 1. Соединение со формулата (I):



или негова сол.

Има уште 6 патентни барања.

(51) **C 12N 15/86,** (11) **903793**
 A 61K 48/00, (13) **T1**
 C 12N 15/861 (22) 27/12/2010

(21) 2010/360 (45) 31/08/2011

(30) 20040001219 20/05/2004 ES

(96) 18/05/2005 EP05750184.3

(97) 17/11/2010 EP1760153

(73) **Proyecto de Biomedicina Cima, S.L.**
31008 Pamplona-Navarra, ES

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SMERDOU PICAZO, Cristian;

QIAN, Cheng;

GUAN, Min and

PRIETO VALTUECA, Jesus

(54) **АДЕНОВИРУС/АЛФАВИРУС ХИБРИДЕН**
ВЕКТОР ЗА ЕФЕКТИВНА ПРИМЕНА И
ИЗРАЗУВАЊЕ НА ТЕРАПЕВТСКИТЕ ГЕНИ
КАЈ ТУМОРНИ КЛЕТКИ

(57) 1. Аденовирален хибриден вектор за генско
 изразување кој што ги опфаќа најмалку
 следните елементи, ориентирани во правец
 5' до 3':

i. прв синџир со аденовирално потекло кој
 што опфаќа прва низа на инвертирано
 терминално повторување (ITR) и сигнална
 низа за пакување на аденовирусот;

ii. прва низа на некодирачки стафер;

iii. низа која одговара на ткивен специфичен
 промотор;

iv. синџир на cDNA којшто потекнува од
 алфавирус, низата од која е делумно
 комплементарен на една алфавирална RNA
 низа, којашто опфаќа најмалку една низа
 која е кодирана за најмалку еден егзоген ген
 кој што не интересира, при што споменатиот
 cDNA синџир опфаќа:

а) една 5' низа потребна за реплицирање ??
 алфавирусот,

б) една низа која ги кодира не-
 структурираните протеини потребни за
 реплицирање ?? алфавиралниот RNA,


в) најмалку еден субгеномен промотер на
 алфавирусот, и

г) една 3' низа потребна за реплицирање ??
 алфавирусот;

v. една низа за полиаденилација; и

vi. втора аденовирална низа за инвертно
 терминално повторување (ITR).

Има уште 35 патентни барања.




СЛИКА 1



- | | | |
|--|--|---|
| (51) C 07D 405/14,
A 61K 31/4439,
A 61P 29/00 | (11) 903794
(13) T1
(22) 28/12/2010
(45) 31/08/2011 | (54) СОЕДИНЕНИЈА НА АРИЛВИНИЛАЗАЦИКЛОАЛКАН И МЕТОДИ ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ И УПОТРЕБА |
| (21) 2010/361 | (30) 20030379868 05/03/2003 US | (57) 1. Соединение, кое е одбрано од (R)- и (S)-5-((E)-2-пиролидин-3-илвинил)-5-(тетрахидропиран-4-илокси)пиридин, негови рацемски мешавини, енантиомери, и таутомери, и негови фармацевтски прифатливи соли. |
| (96) 04/03/2004 EP09075124.9 | (97) 19/01/2011 EP2085395 | Има уште 6 патентни барања. |
| (73) Targacept, Inc.
200 East First Street,
Suite 300 Winston-Salem, NC 27101, US | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) Genevois-Borella, Arielle and
Miller, Craig Harrison | | |

- (51) **C 07D 487/08** (11) **903796**
(13) **T1**
(21) 2010/362 (22) 29/12/2010
(45) 31/08/2011
- (30) 20050658791P 04/03/2005 US
(96) 27/02/2006 EP09158939.0
(97) 10/11/2010 EP2112153
(73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, avenue Charles de Gaulle / 1653
Luxembourg, LU
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) Kupper, Robert Joe
- (54) **МЕТОДА ЗА РЕДУЦИРАЊЕ АЛФА, БЕТА-НЕЗАСИТЕНИ КЕТОНИ ВО ОПИОИДНИ СОСТАВИ**
- (57) 1. Постапка за редуцирање на количината од α , β -незаситен кетон во опиоиден аналгетски состав која опфаќа хидрогенирање на почетен опиоиден аналгетски состав кој има α , β -незаситен кетон со примеси од диимид, диимид предок, или нивна комбинација во погоден растворувач, за да се добие резултантен опиоиден аналгетски состав кој има ниво на α , β -незаситен кетон помало од почетниот состав, каде што опиоидниот аналгетик е соединение со формулата (III):

**назначено со тоа што**

R е одбрано од групата составена од водород; C₁₋₈ алкил; C₃₋₆ циклоалкил; (C₃₋₆) циклоалкил(C₁₋₃)алкил; фенил(C₁₋₃)алкил; и фенил(C₁₋₃)алкил супституиран со 1-3 членови од групата составена од C₁₋₈ алкил, трифлуорометил, нитро, диалкиламино и циано;

R₁ е одбрано од групата составена од водород; C₁₋₈ алкил; C₃₋₆ циклоалкил; C₁₋₈ алкокси; C₃₋₆ циклоалкокси; 2-(4-морфолинил)етил; бензилоксикарбонил; (R₈)₃C(O)-; фенил(C₁₋₃) алкил; и фенил(C₁₋₃)алкил супституиран со 1-3 членови од групата составена од C₁₋₈ алкил, трифлуорометил, нитро, диалкиламино и циано;

R₂ е одбрано од групата составена од водород; оксо; хидроксил; C₁₋₈ алкил; C₁₋₈ алкокси; C₃₋₆ циклоалкил; C₃₋₆ циклоалкокси; и

R₄ е водород; хидроксил; алкокси; C₁₋₈ алкил супституиран со 1-3 членови од групата составена од C₁₋₈ алкил, хидроксил, циано, нитро и диалкиламино;

секое R₈ е независно водород, C₁₋₄ алкил, C₃₋₆ циклоалкил, фенил или бензил;

или негова фармацевтски прифатлива сол.

Има уште 8 патентни барања.

(51) **A 61K 31/495,** (11) **903815**
 A 61P 25/04, 25/22, (13) **T1**
 25/24, 25/26, 25/28, (22) 21/01/2011
 C 07D 295/08 (45) 31/08/2011

(21) 2011/23

(30) 00427 20/03/2007 DK and
 PCT/050075 15/06/2007 DK

(96) 14/03/2008 EP08715617.0

(97) 19/01/2011 EP2142193


(73) **H. LUNDBECK A/S**
2500 Valby-Copenhagen, DK

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MOORE, Nicholas and
 STENS BOL, Tine, Bryan


(54) **-1-[2-(2,4-ДИМЕТИЛФЕНИЛСУЛФАНИЛ)
 ФЕНИЛ]ПИПЕРАЗИН КАКО СОЕДИНЕНИЕ
 СО КОМБИНИРАНО ПОВТОРНО ЗЕМАЊЕ
 НА СЕРОТОНИН, АКТИВНОСТ НА 5-”НТ”3
 И 5-5”НТ”1А ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА БОЛКА
 ИЛИ РЕЗИДУАЛНИ СИМПТОМИ КАЈ
 ДЕПРЕСИЈАТА ПОВРЗАНИ СО СОНОТ И
 КОГНИЦИЈАТА**

(57) 1. Метод за тестирање на болка или резидуални симптоми кај депресија, метода којшто се состои од давање терапевтски ефективна количина на 1-[2-(2,4-диметилфенилсулфанил)фенил]пиперазин и фармацевтски прифатливи ацидни дополнителни соли од тоа (соединение I) на пациент којшто има потреба од тоа.




Има уште 14 патентни барања.

Дифрактограм на прав со рентгенски зраци без кристална база




СЛИКА 1

- (51) **C 07D 401/14**, (11) **903757**
 A 61K 31/44, 31/497 (13) **T1**
 (21) 2011/24 (22) 24/01/2011
 (45) 31/08/2011
- (30) 0380151 02/06/2006 EP;
 0731604P 28/10/2005 US and
 0821963P 10/08/2006 US
- (96) 25/10/2006 EP06826650.1
 (97) 29/12/2010 EP1943243
- (73) **ELI LILLY AND COMPANY**
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, US
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
- (72) MADER, Mary, Margaret;
 MYERS, Michael, Ray;
 ZHONG, Boyu;
 BASTIAN, Jolie, Anne;
 BLAS DE BLAS, Jesus, Andres;
 DE DIOS, Alfonso;
 HUDZIAK, Kevin, John;
 LI, Tiechao;
 LOPEZ DE URALDE-GARMENDIA, Beatriz;
 POBANZ, Mark, Andrew and
 SHIH, Chuan
- (54) **КИНАЗА ИНХИБИТОРИ**
- (57) 1. Соединение со формула I:




каде што:

Z е избран од групата составена од



X е избран од групата составена од



R¹ е C₁-C₇ алкил опционално супституиран со еден до шест супституенти избрани од групата составена од хало и C₁-C₄ алкилхало; C₃-C₆ циклоалкил опционално супституиран со еден или два супституенти избрани од групата составена од C₁-C₄ алкил и трифлуорометил или триметилсилил

R² е фенил опционално супституиран со C₁-C₄ алкил или пиридинил опционално супституиран со C₁-C₄ алкил;

Y е водород, C₁-C₄ алкил, хало или C₁-C₄ алкилхало;

R³ е C₁-C₇ алкил опционално супституиран со C₃-C₆ циклоалкил; C₁-C₄ алкокси; C₁-C₄ алкилхало; C₃-C₆ циклоалкил опционално супституиран со еден до четири супституенти избрани од групата C₁-C₄ алкил и трифлуорометил; или пиридил, фенил или тиенил секој опционално супституиран со прв супституент избран од групата составена од: хало, цијано, C₁-C₄ алкил, C₁-C₄ алкилхало и C₁-C₄ алкокси и опционално потоа е супституирано со втор супституент избран од групата C₁-C₄ алкил и хало;


R⁴ е водород или C₁-C₄ алкил или негова фармацевтски прифатлива сол.

Има уште 10 патентни барања.


- | | | |
|--|--|---|
| (51) A 61K 39/395, 33/06,
38/00, 38/28, 9/26,
A 61P 25/28 | (11) 903792
(13) T1
(22) 26/01/2011
(45) 31/08/2011 | (54) СПРЕЧУВАЊЕ И ТРЕТИРАЊЕ НА АМИЛОИДОГЕНСКО ЗАБОЛУВАЊЕ |
| (21) 2011/26 | | (57) 1. Фармацевтски состав кој содржи антитело на Ав и фармацевтски прифатлив нетоксичен носач или разредувач, за употреба во спречување или третирање заболување назначен со тоа што има амилоиден депозит во пациент, каде што изотипот на антителото е човечки IgG1.
Има уште 14 патентни барања. |
| (30) 67740 P 02/12/1997 US and
80970 P 07/04/1998 US | | |
| (96) 30/11/1998 EP08011409.3 | | |
| (97) 29/12/2010 EP1994937 | | |
| (73) Janssen Alzheimer Immunotherapy
Little Island Industrial Estate
Little Island, County Cork, IE | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) Schenk, Dale B. | | |

НАЦРТ 1

ТИТЕР ОД НАСОБРАН Аβ₄₂ ИИЈЕКТИРАН РОДРП ГЛУШЕЦ СО ТЕК НА ВРЕМЕ



- (51) **C 07D 213/80**, (11) **903807**
 A 61K 31/4353, 31/44, (13) **T1**
 31/501, 31/5025, (22) 31/01/2011
 A 61P 35/00, (45) 31/08/2011
 C 07D 237/24, 401/04,
 401/06, 413/04, 413/14,
 417/04, 471/04
- (21) 2011/27
- (30) USP 523270 19/11/2003 US
- (96) 18/11/2004 EP04811727.9
- (97) 12/01/2011 EP1682138
- (73) **Array Biopharma, Inc.**
3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301, US
- (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПЈЕ
 бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
 1000, Скопје
- (72) LYSSIKATOS, Joseph, P.;
 MARLOW, Allison, L.;
 WALLACE, Eli;
 SEO, Jeongbeob;
 YANG, Hong, Woon and
 BLAKE, Jim
- (54) **ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ ИНХИБИТОРИ НА МЕК**
- (57) 1. Соединение коешто вклучува растворени енантиомери, диастереомери и нивни фармацевтски прифатливи соли, наведеното соединение ја има формулата:



каде што

X е N или CR¹⁰;

R¹, R², R⁸, R⁹ и R¹⁰ се независно водород, халоген, цијано, нитро, трифлуорометил, дифлуорометил, флуорометил, флуорометокси, дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, -SRⁿ, -OR³, -C(O)R³, -C(O)OR³, NR⁴C(O)OR⁶, -OC(O)R³, -NR⁴SO₂R⁶, -SO₂NR³R⁴, -NR⁴C(O)R³, -C(O)NR³R⁴, -NR⁵C(O)NR³R⁴, -NR⁵C(NCN)NR³R⁴, -NR³R⁴, C₁-C₁₀ алкил, C₂-C₁₀ алкенил, C₂-C₁₀ алкинил, C₃-C₁₀ циклоалкил, C₃-C₁₀ циклоалкилалкил, -S(O)_j(C₁-C₆ алкил), -S(O)_j(CR⁴R⁵)_m-арил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, хетероциклил, хетероциклилалкил, -O(CR⁴R⁵)_m-арил, -NR⁴(CR⁴R⁵)_m-арил,

-O(CR⁴R⁵)_m-хетероарил, -NR⁴(CR⁴R⁵)_m-хетероарил, -O(CR⁴R⁵)_m-хетероциклил или -NR⁴(CR⁴R⁵)_m-хетероциклил, каде што било кој од наведените алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, хетероциклил и хетероциклилалкил делови се опционално супституирани со една или повеќе групи независно избрани од оксо (под услов да не е супституиран на арил или хетероарил), халоген, цијано, нитро, трифлуорометил, дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, -NR⁴SO₂R⁶, -SO₂NR³R⁴, -C(O)R³, -C(O)OR³, -OC(O)R³, -OC(O)R³, -NR⁴C(O)OR⁶, -NR⁴C(O)R³, -C(O)NR³R⁴, -NR³R⁴, -NR⁵C(O)NR³R⁴, -NR⁵C(NCN)NR³R⁴, -OR³, арил, хетероарил, арилалкил, хетероарилалкил, хетероциклил, и хетероциклилалкил, и каде што наведените арил, хетероарил, арилалкил, хетероарилалкил, хетероциклил или хетероциклилалкил прстени можат понатаму да бидат супституирани со една или повеќе групи избрани од халоген, хидроксил, цијано, нитро, азидо, флуорометил, дифлуорометил, трифлуорометил, C₁-C₄ алкил, C₂-C₄ алкенил, C₂-C₄ алкинил, C₃-C₆ циклоалкил, C₃-C₆ хетероциклоалкил, NR³R⁴ и OR³;

R⁷ е водород, трифлуорометил, C₁-C₁₀ алкил, C₂-C₁₀ алкенил, C₂-C₁₀ алкинил, C₃-C₁₀ циклоалкил, C₃-C₁₀ циклоалкилалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, хетероциклил, или хетероциклилалкил, каде што секој од наведените алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, хетероциклил и хетероциклилалкил делови се опционално супституирани со една или повеќе групи независно избрани од оксо (под услов да не е супституиран на арил или хетероарил), халоген, цијано, нитро, трифлуорометил, дифлуорометил, флуорометил, дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, -NR¹¹SO₂R¹⁴, -SO₂NR¹¹R¹², -C(O)R¹¹, C(O)OR¹¹, -OC(O)R¹¹, -NR¹¹C(O)OR¹⁴, -NR¹¹C(O)R¹², -C(O)NR¹¹R¹², -SR¹¹, -S(O)R¹⁴, -SO₂R¹⁴, -NR¹¹R¹², -NR¹¹C(O)NR¹²R¹³, -NR¹¹C(NCN)NR¹²R¹³, -OR¹¹, C₁-C₁₀ алкил, C₂-C₁₀ алкенил, C₂-C₁₀ алкинил, C₃-C₁₀ циклоалкил, арил, хетероарил, арилалкил, хетероарилалкил, хетероциклил, и хетероциклилалкил, и каде што наведените арил, хетероарил, арилалкил, хетероарилалкил, хетероциклил или хетероциклилалкил прстени можат понатаму да бидат супституирани со една или повеќе групи избрани од халоген, хидроксил, цијано, нитро, азидо, флуорометил,

дифлуорометил, трифлуорометил, C_1 - C_4 алкил, C_2 - C_4 алкенил, C_2 - C_4 алкинил, C_3 - C_6 циклоалкил, C_3 - C_6 хетероциклоалкил, NR^3R^4 и OR^3 ;

R^3 е водород, трифлуорометил, C_1 - C_{10} алкил, C_2 - C_{10} алкенил, C_2 - C_{10} алкинил, C_3 - C_{10} циклоалкил, C_3 - C_{10} циклоалкилалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, хетероциклил, хетероциклилалкил, фосфатна или аминокиселинска резидуа, каде што секој од наведените алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, хетероциклил и хетероциклилалкил делови се опционално супституирани со една или повеќе групи независно избрани од оксо (под услов да не е супституиран на арил или хетероарил), халоген, цијано, нитро, трифлуорометил, дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, $-NR^{11}SO_2R^{14}$, $-SO_2NR^{11}R^{12}$, $-C(O)R^{11}$, $C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-NR^{11}C(O)OR^{14}$, $-NR^{11}C(O)R^{12}$, $-C(O)NR^{11}R^{12}$, $-SR^{11}$, $-S(O)R^{14}$, $-SO_2R^{14}$, $-NR^{11}R^{12}$, $-NR^{11}C(O)NR^{12}R^{13}$, $-NR^{11}C(NCN)NR^{12}R^{13}$, $-OR^{11}$, арил, хетероарил, арилалкил, хетероарилалкил, хетероциклил, и хетероциклилалкил,

или R^3 и R^4 заедно со атомот за кој се поврзани формираат 4 до 10 член карбоцикличен, хетероарилен или хетероцикличен прстен, каде што секој од наведените карбоцикличен, хетероарилен или хетероцикличен прстен се опционално супституирани со една или повеќе групи независно избрани од халоген, цијано, нитро, трифлуорометил, дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, $-NR^{11}SO_2R^{14}$, $-SO_2NR^{11}R^{12}$, $-C(O)R^{11}$, $C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-NR^{11}C(O)OR^{14}$, $-NR^{11}C(O)R^{12}$, $-C(O)NR^{11}R^{12}$, $-SR^{11}$, $-S(O)R^{14}$, $-SO_2R^{14}$, $-NR^{11}R^{12}$, $-NR^{11}C(O)NR^{12}R^{13}$, $-NR^{11}C(NCN)NR^{12}R^{13}$, $-OR^{11}$, арил, хетероарил, арилалкил, хетероарилалкил, хетероциклил, и хетероциклилалкил;

R^4 и R^5 независно се водород или C_1 - C_6 алкил, или

R^4 и R^5 заедно со атомот за кој се поврзани формираат 4 до 10 член карбоцикличен, хетероарилен или хетероцикличен прстен, каде што наведениот алкил или секој од наведените карбоцикличен, хетероарилен или хетероцикличен прстен се опционално супституирани со една или повеќе групи независно избрани од халоген, цијано, нитро, трифлуорометил, дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, $-NR^{11}SO_2R^{14}$, $-SO_2NR^{11}R^{12}$, $-C(O)R^{11}$, $C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-NR^{11}C(O)OR^{14}$, $-NR^{11}C(O)R^{12}$, $-C(O)NR^{11}R^{12}$, $-SR^{11}$, $-S(O)R^{14}$, $-SO_2R^{14}$, $-NR^{11}R^{12}$, $-NR^{11}C(O)$

$NR^{12}R^{13}$, $-NR^{11}C(NCN)NR^{12}R^{13}$, $-OR^{11}$, арил, хетероарил, арилалкил, хетероарилалкил, хетероциклил, и хетероциклилалкил;

R^6 е трифлуорометил, C_1 - C_{10} алкил, C_3 - C_{10} циклоалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, хетероциклил или хетероциклилалкил, каде што секој од наведените алкил, циклоалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, хетероциклил и хетероциклилалкил делови се опционално супституирани со една или повеќе групи независно избрани од оксо ((под услов да не е супституиран на арил или хетероарил), халоген, цијано, нитро, трифлуорометил, дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, $-NR^{11}SO_2R^{14}$, $-SO_2NR^{11}R^{12}$, $-C(O)R^{11}$, $C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-NR^{11}C(O)OR^{14}$, $-NR^{11}C(O)R^{12}$, $-C(O)NR^{11}R^{12}$, $-SR^{11}$, $-S(O)R^{14}$, $-SO_2R^{14}$, $-NR^{11}R^{12}$, $-NR^{11}C(O)NR^{12}R^{13}$, $-NR^{11}C(NCN)NR^{12}R^{13}$, $-OR^{11}$, арил, хетероарил, арилалкил, хетероарилалкил, хетероциклил, и хетероциклилалкил;

R^{11} , R^{12} и R^{13} независно се водород, C_1 - C_{10} алкил, C_2 - C_{10} алкенил, арил и арилалкил, и R^{14} е C_1 - C_{10} алкил, C_1 - C_{10} алкенил, арил и арилалкил;

или било кои два од R^{11} , R^{12} , R^{13} или R^{14} заедно со атомот за кој тие се поврзани формираат 4 до 10 член карбоцикличен, хетероарилен или хетероцикличен прстен, каде што било кој од наведените алкил, алкенил, арил, арилалкил карбоцикличен прстен, хетероарилните прстени или хетероцикличните прстени се опционално супституирани со една или повеќе групи независно избрани од халоген, цијано, нитро, трифлуорометил, дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, арил, хетероарил, арилалкил, хетероарилалкил, хетероциклил, и хетероциклилалкил;

W е хетероарил, хетероциклил, $-C(O)OR^3$, $-C(O)NR^3R^4$, $-C(O)NR^4OR^3$, $-C(O)R^4OR^3$, $-C(O)NR^4SO_2R^3$, $-C(O)(C_3-C_{10}$ циклоалкил), $-C(O)(C_1-C_{10}$ алкил), $-C(O)$ (арил), $-C(O)$ (хетероарил), $-C(O)$ (хетероциклил) или CR^3OR^3 , каде што било кој од наведените хетероарил, хетероциклил, $-C(O)OR^3$, $-C(O)NR^3R^4$, $-C(O)NR^4OR^3$, $-C(O)R^4OR^3$, $-C(O)NR^4SO_2R^3$, $-C(O)(C_3-C_{10}$ циклоалкил), $-C(O)(C_1-C_{10}$ алкил), $-C(O)$ (арил), $-C(O)$ (хетероарил), $-C(O)$ (хетероциклил) и CR^3OR^3 се опционално супституирани со една или повеќе групи независно избрани од халоген, цијано, нитро, азидо, $-NR^3R^4$, $-OR^3$, C_1 - C_{10} алкил, C_2 - C_{10} алкенил, C_2 - C_{10} алкинил, циклоалкил и хетероциклоалкил, каде што било кој од наведените C_1 - C_{10} алкил, C_2 - C_{10} алкенил, C_2 -


C_{10} алкинил, циклоалкил и хетероциклоалкил се опционално супституирани со една или повеќе групи независно избрани од $-NR^3R^4$ и $-OR^3$;

под услов кога X е CH, W не може да биде C(O)арил или C(O)хетероарил, и под следен услов кога X е CH, W е C(O)OR³ и R⁹ е F, R⁷ не може да биде H;

m е 0, 1, 2, 3, 4, или 5; и

j е 0, 1 или 2.

Има уште 28 патентни барања.




СЛИКА 1

- (51) **A 61K 31/485, 9/22, 9/32** (11) **903776**
 (13) **T1**
 (21) 2011/31 (22) 02/02/2011
 (45) 31/08/2011
- (30) 840244 P 25/08/2006 US
 (96) 24/08/2007 EP09156832.9
 (97) 01/12/2010 EP2070538
 (73) **Purdue Pharma LP**
One Stamford Forum 201 Tresser Boulevard
Stamford, CT 06901, US
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) Mannion, Richard Owen;
 O'Donnell, Edward Patrick;
 McKenna, William Henry and
 Huang, Haiyong Hugh
- (54) **ОРАЛНИ ФАРМАЦЕВТСКИ ДОЗИРНИ**
ФОРМИ ОТПОРНИ НА МАНИПУЛИРАЊЕ
КОИ СОДРЖАТ ОПИОИДЕН АНАЛГЕТИК
- (57) 1. Цврста орална фармацевтска дозирна форма со продолжено ослободување која содржи матрикс формулација со продолжено ослободување, матрикс формулацијата со продолжено ослободување содржи состав кој содржи барем едно активно средство и барем еден полиетилен оксид кој има, базирано на реолошки мерења, приближна молекуларна тежина од барем 1,000,000; каде што матрикс формулацијата со продолжено ослободување е излечена на температура од барем околу 60°C за временски период од барем околу 1 минута, во форма на таблета или мулти партикулати,


каде што таблетата или индивидуалните мулти партикулати можат барем да се компримираат без да се скршат, **назначена со тоа што** дебелината на таблетата или индивидуалниот мулти партикулат после компримирањето што одговара на не повеќе од околу 60% од дебелината на таблетата или индивидуалниот мулти партикулат пред компримирање, и каде што компримираната или не компримираната таблета или компримираните или не компримираните мулти партикулати обезбедуваат степен на ин-витро растворање, кога е измерен во USP Апарат 1 (баскет) на 100 грм во 900 ml симулирана желудочна течност без ензими (SGF) која содржи 40% етанол на 37°C, назначена со тоа, што процентуалната количина од активното средство ослободено за 0.5 часови од растворањето што отстапува не повеќе од околу 20% поени од соодветниот степен на ин-витро растворање измерен во USP Апарат 1 (баскет) на 100 грм во 900 ml симулирана желудочна течност без ензими (SGF) на 37°C без етанол, користејќи компримирана и не компримирана референтна таблета или компримирани и не компримирани референтни мулти партикулати, соодветно.

Има уште 31 патентни барања.



Нацрт 1


- (51) **A 61K 31/485, 9/22, 9/32** (11) **903777** (57) 1. Цврста орална фармацевтска дозирна форма со продолжено ослободување која содржи матрикс формулација со продолжено ослободување, матрикс формулацијата со продолжено ослободување содржи состав кој содржи:
- (21) 2011/32 (13) **T1** (22) 02/02/2011 (45) 31/08/2011
- (30) 840244 P 25/08/2006 US
(96) 24/08/2007 EP09156843.6
(97) 01/12/2010 EP2082742
(73) **Purdue Pharma LP**
One Stamford Forum / 201 Tresser Boulevard
Stamford CT 06901, US
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) Mannion, Richard Owen;
O'Donnell, Edward Patrick;
McKenna, William Henry and
Huang, Haiyong Hugh
- (54) **ОРАЛНИ ФАРМАЦЕВТСКИ ДОЗИРНИ**
ФОРМИ ОТПОРНИ НА МАНИПУЛИРАЊЕ
КОИ СОДРЖАТ ОПИОИДЕН АНАЛГЕТИК
- (1) барем еден полиетилен оксид кој има, базирано на реолошки мерења, приближна молекуларна тежина од барем 1,000,000; и
(2) барем едно активно средство; и
каде што матрикс формулацијата со продолжено ослободување е излечена на температура од барем околу 60°C за временски период од барем околу 1 минута и сила на кршење од барем 110 N кога се подложува на тест на засекување.
Има уште 29 патентни барања.



Нацрт 1

- (51) **C 07C 229/50**, (11) **903778**
 A 61K 31/216, (13) **T1**
 31/357, 31/365, (22) 02/02/2011
 A 61P 25/00, 25/08, (45) 31/08/2011
 25/14, 25/16, 25/18,
 25/22, 25/28, 25/30,
 43/00, 9/10,
 C 07C 235/06,
 247/04, 323/61,
 C 07D 307/88, 317/34
 (21) 2011/33
 (30) 0128663 23/04/2004 JP;
 0181930 26/06/2003 JP and
 0373511 31/10/2003 JP
 (96) 25/06/2004 EP04746867.3
 (97) 10/11/2010 EP1637517
 (73) **Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.**
24-1 Takata 3-chome, Toshima-ku
Tokyo 170-8633, JP
 (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
 1000 Скопје
 (72) NAKAZATO, Atsuro;
 SAKAGAMI, Kazunari;
 ОНТА, Hiroshi and
 YASUHARA, Akito
 (54) **2-АМИНОБИЦИКЛО 3.1.0. ХЕКСАН-2,6-**
ДИКАРБИКСИЛИЧЕН ЕСТЕР ДЕРИВАТ

- (57) 1. 2-амино-бицикло[3.1.0]хексан-2,6-
 дикарбоксилан естер дериват претставен
 со формула [II]:




каде X претставува флуор, Y претставува
 3,4-ди-хлоробензилокси, R² претставува
 водород и R¹ претставува алкил група
 избрани од n-бутил, n-пентил, n-хексил,
 n-хептил, n-октил, n-децил, 3-метилбутил,
 4-метилпентил, 5-метилхексил и
 6-метилхептил;

или негова фармацевтски прифатлива сол
 или негов хидрат.

Има уште 12 патентни барања.

- (51) **C 12N 5/10**, (11) **903779** (54) **ПРИМАРНО КУЛТИВИРАНИ АДИПОЦИТИ ЗА ТЕРАПИЈА СО ГЕНИ**
 A 61K 48/00, (13) **T1**
 C 12N 15/09 (22) 02/02/2011 (57) 1. Фармацевтски состав којшто содржи примарно култивиран преадипоцит, каде што преадипоцитот стабилно го одржува надворешниот ген којшто кодира протеин излачен надвор од клетката и каде што генот е вметнат во ретровирусен вектор и е трансфериран во клетката преку ретровирусниот вектор, кадешто протеинот е инсулин или глукагон сличен пептид 1 (GLP-1).
 (21) 2011/34 (45) 31/08/2011 Има уште 11 патентни барања.
- (30) 0177648 18/06/2002 JP and 0237974 19/08/2002 JP
 (96) 18/06/2003 EP03736235.7
 (97) 22/12/2010 EP1541674
 (73) **Eisai R&D Management Co., Ltd.**
6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku , Tokyo 112-8088, JP
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (72) ITO, Masashi and
 SAITO, Yasushi

Фл.1






- | | | |
|---|-----------------|--|
| (51) C 07D 307/87 | (11) 903780 | (54) КРИСТАЛНА БАЗА НА ЕСЦИТАЛОПРАМ И ОРАЛНО РАСТВОРЛИВИ ТАБЛЕТИ КОИ СОДРЖАТ ЕСЦИТАЛОПРАМ БАЗА |
| (21) 2011/35 | (13) T1 | (57) База без есциталопрам во цврста форма што <i>се карактеризира</i> со тоа што содржи кристален есциталопрам. |
| (30) 00912 22/06/2005 DK | (22) 03/02/2011 | Има уште 21 патентни барања. |
| (96) 22/06/2006 EP06742481.2 | (45) 31/08/2011 | |
| (97) 02/02/2011 EP1896439 | | |
| (73) H. LUNDBECK A/S
2500 Valby-Copenhagen, DK | | |
| (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје | | |
| (72) PETERSEN, Hans;
ROCK, Michael, Harold;
NIELSEN, Ole;
DANCER, Robert;
ELIASSEN, Helle and
LILJEGREN, Ken | | |

- (51) **A 61M 15/00, 11/02,** (11) **903781**
 11/06, 15/08, 16/00 (13) **T1**
 (21) 2011/36 (22) 03/02/2011
 (45) 31/08/2011
- (30) 9904906 03/03/1999 GB and
 9911686 19/05/1999 GB
- (96) 03/03/2000 EP01124194.0
 (97) 10/11/2010 EP1180378
- (73) **Optinose AS**
Oslo Innovation Centar
Gaustadalleen 21 0349 Oslo, NO
- (74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
 ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје
- (72) Djupesland, Per Gisle
- (54) **ДОЗЕР ЗА НАЗАЛНА АПЛИКАЦИЈА**
- (57) 1. Дозатор на назална апликација на супстанца во нос така прилагодена да внесе супстанца во носните шуплини (1) на субјект, која содржи
- Прилагоден дел за затворање на орофарингиалниот велум (13) и дел за внесување на супстанца прилагоден да достави проток на супстанца во гасовита

состојба во една од носниците, каде дозаторот за назална содржи канал за достава (34; 50; 96; 112) подесен да прима супстанца која ќе се внесе во една од носниците (30; 50; 80; 96 и 112), кој вклучува дел низ кој протокот на гас кој се користи се внесува во носницата, кој е специфичен по тоа што:

Дозаторот за назална апликација на супстанца е така направен што овозможува внесување на гасовитата супстанца со притисок, таков што предизвикува гасот да тече по задниот ѕид од носниот отвор и да излегува од другата носница на субјектот, и притоа делот за внесување содржи и дел за припивање прилагоден да обезбеди добро припивање на испакнатиот дел за внесување на супстанцата во носница и едната од носниците, и механизам за дисперзија прилагоден да биде задвижен со издишување на субјектот така што ќе ја распрска (дисперзира) одмерената доза од супстанцата во волуменот воздух кој се внесува со испакнатиот дел од делот за носниците (30; 58; 82; 102 и 132).

Има уште 7 патентни барања.




Слика бр.1

- (51) **C 04B 40/02, 28/14** (11) **903789**
 (13) **T1**
 (21) 2011/38 (22) 07/02/2011
 (45) 31/08/2011
- (30) FRA 0103350 08/03/2001 FR
 (96) 07/03/2002 EP02716879.8
 (97) 17/11/2010 EP1370504
 (73) **SERASTONE TECNOLOGIA**
Calle Murillo 04700 EL EJIDO, ALMERIA, ES
 (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПЈЕ
 бул. „Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8,
 1000, Скопје
- (72) SERRAS, Edouard and
 GAILLARD, Jean-Marie
- (54) **ПОСТАПКА ЗА ПРАВЕЊЕ ГРАДЕЖНИ
 ЕЛЕМЕНТИ**

(57) 1. Постапка за произведување градежен елемент базиран на малтер, која се состои од ставање на малтер и вода во калап (10) со форма на елементот којшто треба да се добие, притискање на смесата од малтер и вода внатре во калапот и вадење од калапот на добиениот елемент, **назначена со тоа што** количеството на вода во смесата е во суштина еднаква на двојното количество на водата неопходна за кристализација на малтерот на атмосферски притисок и применетиот притисок врз смесата во калапот е најмалку еднаков на граничната вредност под која кристализацијата на малтерот е попречена, постапката понатаму се состои од предизвикување на рапидна кристализација на малтерот преку редуцирање на притисокот применет врз смесата.

Има уште 13 патентни барања.

СЛИКА 1



(51) **G 01R 11/24** (11) **903791**
(13) **T1**

(21) 2011/39 (22) 07/02/2011
(45) 31/08/2011

(30) 04014022.0 15/06/2004 EP

(96) 15/06/2004 EP04014022.0

(97) 10/11/2010 EP1607752

(73) **Enel Distribuzione S.p.A.**
Via Ombrone 2, 00198 Roma, IT

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје

(72) Veroni, Fabio

(54) **КОНТРОЛЕН МЕРАЧ СО БЕЗБЕДНОСНА
ДЕАКТИВАЦИЈА**

(57) 1. Контролен мерач за управување на
снабдувањето со услуги, особено на
снабдување со електрична енергија,
контролниот мерач се состои од:

база за поддршка (1), зацврстена со главната
линија за напојување со енергија, и

мерна група (2) која може да се одвои од
базата за поддршка (1) и се состои од апарат
за мерење вметнат меѓу главната линија за
напојување со енергија (20) и претплатничка
линија (50);

бајонет од типот прилог систем (1а, 2b)
за монтирање и демонтирање на мерна
група (2) на / од базата за поддршка (1) со
паралелни движење на мерна група (2) во
однос на база за поддршка (1);

безбедносно зацврстување се состои од:

механички средства (6, 7, 8, 9, 10) поврзани
со мерната група (2) и подвижни во позиција
за заклучување за ангажман со базата за

поддршка (1) кога мерната група е монтирана
врз базата за поддршка (1) и


на прекинувач (11, 11а, 11б) за генерирање
на активациски сигнал по активирањето на
механички средства,

каде што механичките средства (6, 7, 8, 9,
10) е средено да го активираат прекинувачот
(11, 11а, 11б), кога механичките средства
се ослободени од заклучената позиција за
разделување на мерната група од базата за
поддршка;

каде што механичките средства се состојат
од напречник за потпора (8) подвижен
во потпорни средства (13) во базата за
поддршка (1) во позиција за заклучување,
за да се формира бариера на заклучување
против паралелните движење на мерната
група (2) од управувачкиот мерач во однос
на базата за поддршка (1);


на механичките средства (6, 7, 8, 9, 10)
кои се состои од бариера на заклучување
дорник (6) кооперирање со потпорниот
напречник (8) и прекинувачот (11, 11а, 11б)
на безбедносното зацврстување така што
движењето за блокирање / деблокирање
на бариерата за заклучување дорник (6)
одговара на движењето за отворање /
затворање на прекинувачот и бариерата
за заклучување дорник (6) е наместена
на иста оска со потпорниот напречник (8)
и споментатата бариера за заклучување
дорник, кога механичкото средство е во
заклучена позиција, се наклонети наспроти
седиштето (12) од на базата за поддршка за
да формира бариера за заклучување против
паралелното движење на мерната група во
однос на базата за поддршка.

Има уште 15 патентни барања.



Нацрт 1а

- | | | |
|---|--------------------------------------|--|
| (51) C 12N 5/02 ,
C 07K 14/61, 14/825 | (11) 903799
(13) T1 | (54) МЕДИУМ НА КЛЕТОЧНА КУЛТУРА БЕЗ СЕРУМ ЗА КЛЕТКИ ОД ЦИЦАЧИ |
| (21) 2011/40 | (22) 08/02/2011
(45) 31/08/2011 | (57) 1. Постапка за произведување на хормон на раст која што содржи чекорот на одгледување на култура на клетки од клеточна линија која што експресира хормон на раст во медиум на клеточна култура без компоненти добиени од животински серум, медиумот содржи цинк во концентрација во опсег од 0.2 μM до 1.75 μM и бакар во концентрација во опсег од 10 nM до 75 nM и железни јони во концентрација од 5 или 6 μM . |
| (30) EРA041054541 02/11/2004 EP and
USP624885 04/11/2004 US | | Има уште 13 патентни барања. |
| (96) 28/10/2005 EP05857769.3 | | |
| (97) 23/02/2011 EP1807504 | | |
| (73) ARES TRADING S.A.
Zone Industrielle de l'Ouriettaz,
1170 Aubonne, CH | | |
| (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје | | |
| (72) CASATORRES HERNANDEZ, Jose and
MARTIN PIERA, Carlos | | |




Слика 1



- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) A 61K 38/17 | (11) 903800 | (54) ИМУНОЛОШКИ СОСТАВИ И ВАКЦИНИ КОИ СОДРЖАТ N-ФОРМИЛ МЕТИОНИЛ ПЕПТИД КАКО АДЈУВАНС |
| | (13) T1 | |
| (21) 2011/41 | (22) 08/02/2011 | (57) 1. Имунолошки состав кој содржи антиген од интерес и ефикасна количина од адјуванс на N-формил метионил пептид, назначен со тоа, што антигенот од интерес и адјувансот на N-формил метионил пептид (а) се во раствор или (б) формираат фузион протеин, и каде што составот не содржи липозом. |
| (30) 216702 18/12/1998 US | (45) 31/08/2011 | Има уште 10 патентни барања. |
| (96) 17/12/1999 EP07007842.3 | | |
| (97) 26/01/2011 EP1800692 | | |
| (73) Connaught Technology Corporation
3711 Kennett Pike, Suite 200 Greenville,
DE 19807, US | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) ALEXANDER, Jeannine and
COX, William, I. | | |

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|
| (51) A 61K 38/13, | (11) 903802 | (72) MAUVERNAY, Rolland-Yves; |
| A 61P 31/14 | (13) T1 | SCALFARO, Pietro; |
| (21) 2011/48 | (22) 11/02/2011 | DUMONT, Jean-Maurice and |
| | (45) 31/08/2011 | VUAGNIAUX, Gregoire |
| (30) 2004IB03205 01/10/2004 WO | | (54) УПОТРЕБА НА [Д-МЕАЛА]3-[ЕТВАЛ]4- |
| (96) 03/10/2005 EP05791430.1 | | ЦИКЛОСПОРИН ЗА ТРЕТИРАЊЕ |
| (97) 08/12/2010 EP1793844 | | ХЕПЕТИТИС Ц ИНФЕКЦИЈА |
| (73) DEBIOPHARM S.A. | | (57) 1. Употреба на [D-MeAla] ³ -[EtVal] ⁴ -CsA за |
| 1002 Lausanne, CH | | производство на медицински производ за |
| (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД | | третирање HCV инфекција или спречување |
| ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ | | повторна појава на HCV. |
| Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје | | Има уште 5 патентни барања. |

СЛИКА 1





- | | | |
|---|---|---|
| <p>(51) C 08J 11/04</p> <p>(21) 2011/49</p> <p>(30) 20010299273P 19/06/2001 US</p> <p>(96) 19/06/2002 EP02737531.0</p> <p>(97) 02/02/2011 EP1409575</p> <p>(73) United Resource Recovery Corporation
 5396 North Blackstock Road
 Spartanburg, South Carolina 29303, US</p> <p>(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје</p> <p>(72) HOLMES, John, M., III and
 ZINK, Richard, P.</p> <p>(54) ПОСТАПКА ЗА ИЗВОЈУВАЊЕ НА
 ПОЛИЕСТЕР ОД ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ</p> | <p>(11) 903804</p> <p>(13) T1</p> <p>(22) 11/02/2011</p> <p>(45) 31/08/2011</p> | <p>(57) 1. Постапка за ослободување на загадувачи од супстрат на полиестер содржи:
 комбинирање на материјал којшто содржи контаминиран полиестер со алкален состав за да се формира кашеста маса и мешање на кашата во високо енергетски миксер, кадешто споменатиот високо енергетски миксер е плуг миксер којшто работи на Фродов број поголем од 4.2, каде што плуг мискерот во голем дел ги обложува материјалите со алкален состав и пренесува доволно енергија кон материјалите за делумно да го сапонифицира споменатиот полиестер и во овој случај загадувачите ќе бидат ослободени од полиестерот во кашата, каде што алкалниот состав е комбиниран со споменатите материјали во стехиометриска количина доволна да реагира се до 50% од полиестерот.
 Има уште 22 патентни барања.</p> |
|---|---|---|

- (51) **B 29C 41/02, 41/18,** (11) **903805**
 69/00, 70/46 (13) **T1**
 (21) 2011/53 (22) 17/02/2011
 (45) 31/08/2011
- (30) 270321 P 05/02/2001 US;
 300874 P 25/06/2001 US and
 346336 P 07/01/2002 US
- (96) 05/02/2002 EP02713536.7
 (97) 05/01/2011 EP1360047
- (73) **Environmental Recycling Technologies plc**
316 Beulah Hill, London SE19 3HF, GB
- (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (72) DINELLO, Panfilo, M.;
 LINARES, Miguel, A.;
 CARGILL, Lynn, E.;
 POINTER, Robin, L. and
 HAINES, Paul, A.

(54) **ПРОЦЕС ЗА ОФОРМУВАЊЕ ПЛАСТИКА**

- (57) 1. Процес за оформување пластични партикулати во претходно одредена форма од пластичен материјал којшто има точка на топење и пластичен материјал за полнење којшто може да се шири под дејство на топлина, којшто процес опфаќа:

обезбедување прв и втор комплементарен капап, изработени од материјал кој што е селектиран од групата којашто се состои од алуминиум, легури на алуминиум, легура од алуминиум и цинк (kirkcrite), метали, керамика, кермет, високо температурна пластика, материјали отпорни на топлина коишто можат да се при што споменатите капапи се оформени во претходно направена форма со најмалку еден преден дел од секоја од споменатите комплементарни прв и втор капап за да се постигне посакуваната форма;


загревање на споменатите комплементарни прв и втор капап на нивните предни страни со покачена температура од околу 100°C до околу 865°C, така што капапот е на температура над точката на топење на пластичниот партикулат, контактирање на првиот и вториот капап со пластичниот партикулат додека пластичниот партикулат е барем на собна температура за одреден временски период од околу 1 секунда до околу 30 минути, при што споменатиот период на задржување е претходно избран да го стопи пластичниот партикулат во оформен површински слој на еден пластичен производ

којшто има површински слој со посакувана дебелина од околу 0.001 cm до околу 3.0 cm пред да го прекине контактот со пластичниот партикулат;


контактирање на пластичен материјал за полнење кој што може да се шири под дејство на топлина со вкалапениот површински слој на предниот дел на барем еден од двата комплементарни загреани капапи;

соединување на комплементарните предни делови на загреаните прв и втор капап, при што останатата топлина од загреаните капапи ќе го активира материјалот за полнење кој што може да се шири под дејство на топлина да предизвика да се залепи за двата површински слоја за да формира комбиниран сендвич така што производот е оформен со вкалапена површина на двете страни.


Има уште 11 патентни барања.



СЛИКА - 1А



СЛИКА - 1Б



СЛИКА - 1В

(51) **C 07D 487/04,** (11) **903808**A 61K 31/495, (13) **T1**

A 61P 35/00 (22) 21/02/2011

(21) 2011/54 (45) 31/08/2011

(30) 776988 11/02/2004 US

(96) 08/02/2005 EP05722809.0

(97) 05/01/2011 EP1720882

(73) **Pharmacopeia, LLC and
Schering Corporation
San Diego, CA 92121, US and
Kenilworth, NJ 07033-0530, US**









(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(72) GUZI, Timothy J.;
PARUCH, Kamil;
DOLL, Ronald, J.;
DWYER, Michael, P.;
GIRIJAVALLABHAN, Viyyoor, Moopil;
MALLAMS, Alan;
ALVAREZ, Carmen, S.;
KEERTIKAR, Kartik, M.;
RIVERA, Jocelyn;
CHAN, Tin-Yau;
MADISON, Vincent;
FISCHMANN, Thierry, O.;
TRAN, Vinh, D.;
HE, Zhen Min;
JAMES, Ray, Anthony;
PARK, Haengsoon;
PARADKAR, Vidyadhar, M.;
DILLARD, Lawrence W. and
HOBBS, Douglas Walsh

(54) **ДЕРИВАТИ НА ПИРАЗОЛОПИРИМИДИН
КАКО ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА ЗАВИСНА
ОД ЦИКЛИН**

(57) 1. Соединение претставено со формулата:

или негова фармацевтски прифатлива сол
или солват.

Има уште 21 патентни барања.

- (51) **B 62B 9/12,**
F 16B 7/10
- (21) 2011/59
- (30) 20030003053 03/07/2003 NO
- (96) 25/06/2004 EP04748764.0
- (97) 15/12/2010 EP1651080
- (73) **Stokke AS**
Hahjem 6260 Skodje, NO
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) REFSUM, Bjorn
- (54) **УРЕД ЗА ВИСИНСКО ПРИСПОСОБУВАЊЕ
НА ДЕТСКО СЕДИШТЕ И ТЕЛЕСКОПСКИ
ПРИСПОСОБЛИВА ПОТПОРА ЗА
СТАПАЛАТА**

- (11) **903809**
- (13) **T1**
- (22) 24/02/2011
- (45) 31/08/2011

(57) 1. Уред за заклучување (1) за висинско приспособување на модул, како на пример детско седиште (3) на рачка (2) во количка или столче, уредот за заклучување (1) содржи подвижно куќиште (4) кое делумно или целосно ја опкружува рачката (2), рачка (5) која ротира ексцентрично со цел да се обезбеди затегнатост и фрикција наспроти рачката (2), **назначен со тоа што**

- фрикцион елемент (5) е нареден помеѓу рачката (6) и рачката (2);

- пружина (8) е наредена помеѓу рачката (6) и фрикциониот елемент (5);

- рачката (2) е опремена со фрикцион примерок (7), како на пример жлебови или назабувања; и

- фрикциониот елемент (5) има примерок што одговара на фрикциониот примерок (7) на рачката (2).


Има уште 1 патентни барања.

Нацрт 1





- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) A 61K 9/46, 31/58 | (11) 903816 | (72) Prols Markus.Dr. and
Wilhelm Rudolf, Dr. |
| (21) 2011/72 | (13) T1 | (54) ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМУЛАЦИЈА ЗА
ЛЕКУВАЊЕ НА ГОРНИОТ ДИГЕСТИВЕН
ТРАКТ |
| (30) 08013091.7 21/07/2008 EP | (22) 11/03/2011 | (57) 1. Шумлива таблета којашто содржи
будесонид за формулацијата на раствор за
испирање уста којшто може да биде орално
администриран се карактеризира со тоашто
содржи докузат натриум во концентрација
од 0.1% до 5.0% од масата базиран на
шумливата таблета.
Има уште 9 патентни барања. |
| (96) 21/07/2008 EP08013091.7 | (45) 31/08/2011 | |
| (97) 16/02/2011 EP2151235 | | |
| (73) DR.FALK PHARMA GMBH
Leinenweberstrasse, 5
D-79108 Freiburg, DE | | |
| (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје | | |




Сл.1 Ослободено количество на будесонид во вода од различни шумливи таблети како и од пулверизирано гастрорезистентно пакување на капсули во споредба со потполно растварање на активната супстанција



- | | | |
|--|--------------------------------------|---|
| (51) A 61P 35/00 ,
A 61K 31/495, 45/06 | (11) 903814
(13) T1 | (54) СОСТАВИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ТУМОРОТ КОЈШТО СОДРЖИ ЕКТЕИНАСЦИДИОН 743 |
| (21) 2011/74 | (22) 14/03/2011
(45) 31/08/2011 | (57) 1. Употребата на синергистичка комбинација на ЕТ-743 и некој друг медикамент селектиран од еден антрацикличен медикамент, платински медикамент, на медикамент што таргетира топоизомераза, таксан медикамент или антимиотичен медикамент во производството на лек за третирање на тумор.
Има уште 20 патентни барања. |
| (30) 246233 P 06/11/2000 US;
248095 P 13/11/2000 US and
345982 P 19/10/2001 US | | |
| (96) 06/11/2001 EP01980710.6 | | |
| (97) 19/01/2011 EP1365808 | | |
| (73) PHARMA MAR, S.A.
28760 Tres Cantos, Madrid, ES | | |
| (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје | | |
| (72) WEITMAN, Steve;
TAKAHASHI, Naoto;
D'INCALCI, Maurizio;
FAICLOTH, Glynn, Thomas,;
GIAVAZZI, Rafaella and
GESCHER, Andreas | | |


- | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---|
| (51) B 32B 27/08, | (11) 903812 | (54) ЦЕВЧЕСТ КОНТЕЈНЕР НА РАСКЛОПУВАЊЕ |
| B 65D 35/08 | (13) T1 | (57) 1. Цевчест контејнер на расклопување |
| (21) 2011/75 | (22) 14/03/2011 | којашто се состои од страничен ѕид |
| | (45) 31/08/2011 | формиран од повеќеслоен полиметричен |
| (30) 0708493 02/05/2007 GB | | материјал произведен како дуван филм, |
| (96) 02/05/2008 EP08737168.8 | | при што страничниот ѕид опфаќа еден |
| (97) 26/01/2011 EP2155488 | | лонгитудинален шев или слој, и при што |
| (73) Boddington IP Limited | | повеќеслојниот полиметричен материјал |
| London W1G 0PW, GB | | има дебелина помеѓу 150 и 350 микрони, |
| (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД | | пожелно помеѓу 200 и 300 микрони. |
| ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ | | Има уште 14 патентни барања. |
| Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје | | |
| (72) ASHMAN, Philip, Colin | | |





- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) A 61K 31/165,
A 61P 25/00, 25/18, 25/24 | (11) 903787 | (72) Mocaer, Elisabeth and
De Bodinat, Christian |
| (21) 2011/77 | (13) T1 | (54) УПОТРЕБА НА АГОМЕЛАТИН ЗА
ДОБИВАЊЕ НА ЛЕК ЗА ТРЕТМАН НА
БИПОЛАРНИ НАРУШУВАЊА |
| (21) 2011/77 | (22) 15/03/2011 | (57) 1. Употреба на агомелатин, или N-[2-(7-метокси-1-нафтил)етил]ацетамид, исто така и негови хидрати, кристални форми и негови додатни соли со фармацевтски прифатлива киселина или база, за добивање на лек наменет за третман на биполарни нарушувања. |
| (30) 0003937 20/04/2005 FR | (45) 31/08/2011 | Има уште 11 патентни барања. |
| (96) 19/04/2006 EP06290636.7 | | |
| (97) 15/12/2010 EP1714647 | | |
| (73) Les Laboratoires Servier
12, Place de la Defense,
92415 Courbevoie Cedex, FR | | |
| (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје | | |

- (51) **C 07H 19/073**, (11) **903811**
 A 61K 31/513, (13) **T1**
 A 61P 31/12 (22) 15/03/2011
 (21) 2011/78 (45) 31/08/2011
 (30) 850926 P 10/10/2006 US
 (96) 04/10/2007 EP07820934.3
 (97) 29/12/2010 EP2084175
 (73) **Medivir AB**
141 22 Huddinge, SE
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) JOHANSSON, Nils-Gunnar;
 KALAYANOV, Genadiy;
 WINQVIST, Anna;
 MARTIN, Joseph Armstrong and
 SMITH, David Bernard
 (54) **ИНХИБИТОР НА ХЦВ НУКЛЕОСИДА**
 (57) Соединение со формула I



при што:

R^1 , R^2 и R^3 се независно селектирани од групата којашто се состои од водород, COR^4 , $C(=O)OR^4$

и $C(=O)CHR^5HR^6$; или R^1 и R^3 се H а R^2 е монофосфат, дифосфат или трифосфат естер;

R^4 е независно селектиран од групата којашто се состои од (а) C_{1-18} неразгранет или разгранет алкил, (б) C_{1-10} хетероалкил и (е) фенил, при што споменатиот фенил е незадолжително заменет со една до три групи независно селектирани од C_{1-3} алкил, C_{1-3} алкокси, халоген, цијано или нитро;

R^5 е водород, C_{1-10} алкил, фенил или C_{1-3} фенилалкил, при што споменатиот фенил е незадолжително заменет со една до три групи независно селектирани од групата којашто се состои од халоген, хидрокси, C_{1-3} алкил, цијано или нитро;


R^6 е водород или C_{1-6} алкокси; или, киселински дополнителни соли од тоа
 Има уште 18 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/57,** (11) **903801**
 A 61P 25/00, 25/28 (13) **T1**
 (21) 2011/81 (22) 16/03/2011
 (45) 31/08/2011
- (30) 0664728P 24/03/2005 US and
 0729663P 24/10/2005 US
 (96) 24/03/2006 EP08167618.1
 (97) 23/02/2011 EP2030622
 (73) **Emory University**
1784 North Decatur Road, North Decatur
Building, Suite 130 Atlanta,
Georgia 30322, US
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
- (72) Hoffman, Stuart W.;
 Kellerman, Arthur L.;
 Stein, Donald G.;
 Wright, David W. and
 Lowery-North, Douglas W.

(54) **УПАТСТВО ЗА ДОЗИРАЊЕ ПРОГЕСТЕРОН
 ВО ЛЕКУВАЊЕТО НА ТРАУМАТСКА
 ПОВРЕДА НА МОЗОКОТ**

(57) 1. Прогестерон за употреба во лекувањето на трауматски мозочни повреди кај човечки субјект, споменатиот третман содржи константенилидвостепен режим на дозирање на прогестерон каде што терапевтски ефективната количина на прогестерон е администрирана во споменатиот човечки субјект со помош на интравенска инфузија за да се постигне крајно серумско ниво на прогестерон од околу 100 ng/ml до околу 1000 ng/ml.

Има уште 17 патентни барања.





- | | | |
|--|---|---|
| <p>(51) C 07K 16/18,
A 61K 39/395,
A 61P 25/28,
G 01N 33/68</p> <p>(21) 2011/82</p> <p>(30) 0600662 23/03/2006 SE and
0602591 30/11/2006 SE</p> <p>(96) 23/03/2007 EP07747965.7</p> <p>(97) 22/12/2010 EP2004688</p> <p>(73) BioArctic Neuroscience AB
Warfvinges vag 39 112 51 Stockholm, SE</p> <p>(74) ЖИВКО МИЈАТОВИК АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје</p> <p>(72) GELLERFORS, Par;
LANNFELT, Lars;
SEHLIN, Dag;
EKHOLM PETTERSSON, Frida and
ENGLUND, Hillevi</p> | <p>(11) 903813</p> <p>(13) T1</p> <p>(22) 17/03/2011</p> <p>(45) 31/08/2011</p> | <p>(54) ПОДОБРЕНИ ПРОТОФИБРИЛНИ СЕЛЕКТИВНИ АНТИТЕЛА И НИВНАТА УПОТРЕБА</p> <p>(57) 1. Антитело или негов фрагмент којшто е селектиран и има висок афинитет за човечки Аβ протофибрили, при што антителото или фрагментот во неговите шест CDR региони ги има следниве консензуални низи:
VH-CDR 1 SFGMH
VH-CDR 2 YISSGSSTIYYGDTVKG
VH-CDR 3 EGGYYYGRSYYTMDY
VL-CDR1 RSSQSIVHSHNGNTYLE
VL-CDR2 KVSNRFS
VL- CDR3 FQGSHVPT
Има уште 27 патентни барања.</p> |
|--|---|---|

Табела 1

Аминокиселинска низа од различни региони на тешкиот синџир (VH) и лесниот синџир (VL/Vk) од шест различни моноклонални антитела специфични за човечките Аβ протофибрили од див тип

VH-BA1: X731	ZVNLVSSGGELVQGGRRKLESCASGFTTASFPDHFVQAPKGLWVAVYSSGSSTIYYGDTVKGFTLSDNPKVLTFLQKLSLRSSTVNYCAREYDAM-----DNLGGTSVTVSS
VH-BA2: X736	EVKLVSSGGELVQGGRRKLESCASGFTTASFPDHFVQAPKGLWVAVYSSGSSTIYYGDTVKGFTLSDNPKVLTFLQKLSLRSSTVNYCAREYDAM-----DNLGGTSVTVSS
VH-BA3: X745	QVNLQSSGRELWFGASVDFSCASGFTTASFPDHFVQAPKGLWVAVYSSGSSTIYYGDTVKGFTLSDNPKVLTFLQKLSLRSSTVNYCAREYDAM-----DNLGGTSVTVSS
VH-BA7: X746	QVNLQSSGRELWFGASVDFSCASGFTTASFPDHFVQAPKGLWVAVYSSGSSTIYYGDTVKGFTLSDNPKVLTFLQKLSLRSSTVNYCAREYDAM-----DNLGGTSVTVSS
VH-BA4: X748	EVKLVSSGGELVQGGRRKLESCASGFTTASFPDHFVQAPKGLWVAVYSSGSSTIYYGDTVKGFTLSDNPKVLTFLQKLSLRSSTVNYCAREYDAM-----DNLGGTSVTVSS
VH-BA9: X758	EVKLVSSGGELVQGGRRKLESCASGFTTASFPDHFVQAPKGLWVAVYSSGSSTIYYGDTVKGFTLSDNPKVLTFLQKLSLRSSTVNYCAREYDAM-----DNLGGTSVTVSS
Vk-BA1: X731	QVNLQSSGRELWFGASVDFSCASGFTTASFPDHFVQAPKGLWVAVYSSGSSTIYYGDTVKGFTLSDNPKVLTFLQKLSLRSSTVNYCAREYDAM-----DNLGGTSVTVSS
Vk-BA2: X736	QVNLQSSGRELWFGASVDFSCASGFTTASFPDHFVQAPKGLWVAVYSSGSSTIYYGDTVKGFTLSDNPKVLTFLQKLSLRSSTVNYCAREYDAM-----DNLGGTSVTVSS
Vk-BA3: X745	QVNLQSSGRELWFGASVDFSCASGFTTASFPDHFVQAPKGLWVAVYSSGSSTIYYGDTVKGFTLSDNPKVLTFLQKLSLRSSTVNYCAREYDAM-----DNLGGTSVTVSS
Vk-BA7: X746	QVNLQSSGRELWFGASVDFSCASGFTTASFPDHFVQAPKGLWVAVYSSGSSTIYYGDTVKGFTLSDNPKVLTFLQKLSLRSSTVNYCAREYDAM-----DNLGGTSVTVSS
Vk-BA4: X748	QVNLQSSGRELWFGASVDFSCASGFTTASFPDHFVQAPKGLWVAVYSSGSSTIYYGDTVKGFTLSDNPKVLTFLQKLSLRSSTVNYCAREYDAM-----DNLGGTSVTVSS
Vk-BA9: X758	QVNLQSSGRELWFGASVDFSCASGFTTASFPDHFVQAPKGLWVAVYSSGSSTIYYGDTVKGFTLSDNPKVLTFLQKLSLRSSTVNYCAREYDAM-----DNLGGTSVTVSS

*Позиција на различните CDR региони (1-3) се подвлечени кај VL и VH. Границите на CDR регионите (1-3) се прикажани на Табела 3 и Табела 4. Антителото BA9, наречено и 158 во патентната апликација, е примерок на протофибрил со специфично антитело со висок афинитет согласно

**ПРЕГЛЕДИ****ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ**

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
A61L2/025	A61L2/025	903798 T1	C07D209/08	A61K31/18	903783 T1
A61K41/00	A61L2/025	903798 T1	C07D209/48	A61K31/18	903783 T1
A61K31/593	A61K31/593	903772 T1	C07D209/88	A61K31/18	903783 T1
A61K31/675	A61K31/593	903772 T1	C07D211/58	A61K31/18	903783 T1
A61P35/00	A61K31/593	903772 T1	C07D213/75	A61K31/18	903783 T1
C07D401/12	C07D401/12	903773 T1	C07D215/36	A61K31/18	903783 T1
C07D401/14	C07D401/12	903773 T1	C07D217/04	A61K31/18	903783 T1
C07D403/12	C07D401/12	903773 T1	C07D219/10	A61K31/18	903783 T1
C07D405/14	C07D401/12	903773 T1	C07D231/16	A61K31/18	903783 T1
C07D409/14	C07D401/12	903773 T1	C07D231/56	A61K31/18	903783 T1
C07D413/14	C07D401/12	903773 T1	C07D233/68	A61K31/18	903783 T1
C07D417/14	C07D401/12	903773 T1	C07D239/42	A61K31/18	903783 T1
C07D239/52	C07D401/12	903773 T1	C07D277/56	A61K31/18	903783 T1
A61K31/506	C07D401/12	903773 T1	C07D285/06	A61K31/18	903783 T1
A61K31/5377	C07D401/12	903773 T1	C07D295/12	A61K31/18	903783 T1
A61K31/505	C07D401/12	903773 T1	C07D307/68	A61K31/18	903783 T1
A61P3/10	C07D401/12	903773 T1	C07D307/91	A61K31/18	903783 T1
C07D401/14	C07D401/14	903774 T1	C07D311/16	A61K31/18	903783 T1
A61K31/505	C07D401/14	903774 T1	C07D317/66	A61K31/18	903783 T1
A61K31/44	C07D401/14	903774 T1	C07D333/38	A61K31/18	903783 T1
A61K39/395	A61K39/395	903782 T1	C07D333/72	A61K31/18	903783 T1
A61P35/00	A61K39/395	903782 T1	A61P3/00	A61K31/18	903783 T1
C08L75/00	C08L75/00	903749 T1	H04W4/10	H04W4/10	903784 T1
C08L77/02	C08L75/00	903749 T1	C12Q1/02	C12Q1/02	903762 T1
C08L79/04	C08L75/00	903749 T1	G01N33/50	C12Q1/02	903762 T1
C08G69/16	C08L75/00	903749 T1	A61K31/4985	A61K31/4985	903763 T1
C08G18/00	C08L75/00	903749 T1	A61P3/10	A61K31/4985	903763 T1
C07C233/60	C07C233/60	903748 T1	C07C233/43	C07C233/43	903761 T1
C07C233/58	C07C233/60	903748 T1	C07C217/60	C07C233/43	903761 T1
C07C233/59	C07C233/60	903748 T1	A61K31/135	C07C233/43	903761 T1
C07C233/62	C07C233/60	903748 T1	C12N9/68	C12N9/68	903764 T1
C07D335/12	C07C233/60	903748 T1	A61M5/20	A61M5/20	903765 T1
A61K31/185	C07C233/60	903748 T1	C07K14/35	C07K14/35	903767 T1
A61P35/00	C07C233/60	903748 T1	C07K14/195	C07K14/35	903767 T1
A61P31/12	C07C233/60	903748 T1	C07D209/42	C07D209/42	903768 T1
A61K39/395	A61K39/395	903766 T1	A61K31/404	C07D209/42	903768 T1
A61P35/00	A61K39/395	903766 T1	C07D215/227	C07D215/227	903769 T1
C07K16/22	A61K39/395	903766 T1	C07D215/36	C07D215/227	903769 T1
C07K16/30	A61K39/395	903766 T1	C07D401/06	C07D215/227	903769 T1
C12N5/20	A61K39/395	903766 T1	C07D409/06	C07D215/227	903769 T1
A61K31/18	A61K31/18	903783 T1	C07D215/12	C07D215/227	903769 T1
C07C311/06	A61K31/18	903783 T1	C07D407/04	C07D215/227	903769 T1
C07C311/20	A61K31/18	903783 T1	A61K31/47	C07D215/227	903769 T1
C07C311/46	A61K31/18	903783 T1	A61P31/04	C07D215/227	903769 T1
C07C323/40	A61K31/18	903783 T1	A61M15/00	A61M15/00	903785 T1
C07D207/12	A61K31/18	903783 T1	C07D401/12	C07D401/12	903786 T1



(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
C07D239/94	C07D401/12	903786 T1	C07D295/08	A61K31/495	903815 T1
C07D211/16	C07D401/12	903786 T1	A61P25/04	A61K31/495	903815 T1
C07K7/06	C07K7/06	903760 T1	A61P25/24	A61K31/495	903815 T1
C07K16/00	C07K7/06	903760 T1	A61P25/26	A61K31/495	903815 T1
C12N15/00	C07K7/06	903760 T1	A61P25/28	A61K31/495	903815 T1
A61K38/00	C07K7/06	903760 T1	A61P25/22	A61K31/495	903815 T1
C07D239/84	C07D239/84	903759 T1	C07D401/14	C07D401/14	903757 T1
A61P25/28	C07D239/84	903759 T1	A61K31/44	C07D401/14	903757 T1
A61K31/517	C07D239/84	903759 T1	A61K31/497	C07D401/14	903757 T1
C07D231/12	C07D231/12	903756 T1	A61K39/395	A61K39/395	903792 T1
C07D413/10	C07D231/12	903756 T1	A61P25/28	A61K39/395	903792 T1
C07D401/10	C07D231/12	903756 T1	A61K38/00	A61K39/395	903792 T1
A61K31/415	C07D231/12	903756 T1	A61K38/28	A61K39/395	903792 T1
A61P37/02	C07D231/12	903756 T1	A61K9/26	A61K39/395	903792 T1
C07D471/18	C07D471/18	903755 T1	A61K33/06	A61K39/395	903792 T1
A61K31/439	C07D471/18	903755 T1	C07D213/80	C07D213/80	903807 T1
A61P25/00	C07D471/18	903755 T1	C07D401/06	C07D213/80	903807 T1
C07D213/82	C07D213/82	903750 T1	C07D413/04	C07D213/80	903807 T1
C07D239/48	C07D213/82	903750 T1	C07D413/14	C07D213/80	903807 T1
C07D251/18	C07D213/82	903750 T1	C07D401/04	C07D213/80	903807 T1
C07D403/04	C07D213/82	903750 T1	C07D417/04	C07D213/80	903807 T1
C07D403/08	C07D213/82	903750 T1	C07D471/04	C07D213/80	903807 T1
C07D473/32	C07D213/82	903750 T1	C07D237/24	C07D213/80	903807 T1
C07D498/04	C07D213/82	903750 T1	A61K31/44	C07D213/80	903807 T1
A61K31/505	C07D213/82	903750 T1	A61K31/4353	C07D213/80	903807 T1
A61P35/00	C07D213/82	903750 T1	A61K31/501	C07D213/80	903807 T1
H04N5/782	H04N5/782	903751 T1	A61K31/5025	C07D213/80	903807 T1
H04N5/765	H04N5/782	903751 T1	A61P35/00	C07D213/80	903807 T1
H04N7/173	H04N5/782	903751 T1	A61K31/485	A61K31/485	903776 T1
C07D211/34	C07D211/34	903754 T1	A61K9/22	A61K31/485	903776 T1
C07D295/14	C07D211/34	903754 T1	A61K9/32	A61K31/485	903776 T1
C07D213/40	C07D211/34	903754 T1	A61K31/485	A61K31/485	903777 T1
A61K31/495	C07D211/34	903754 T1	A61K9/22	A61K31/485	903777 T1
A61P3/06	C07D211/34	903754 T1	A61K9/32	A61K31/485	903777 T1
A61K31/403	A61K31/403	903752 T1	C07C229/50	C07C229/50	903778 T1
C07D209/88	A61K31/403	903752 T1	C07C235/06	C07C229/50	903778 T1
A61P25/00	A61K31/403	903752 T1	C07C247/04	C07C229/50	903778 T1
A61K31/454	A61K31/454	903753 T1	C07C323/61	C07C229/50	903778 T1
A61K39/395	A61K31/454	903753 T1	A61K31/216	C07C229/50	903778 T1
A61K45/06	A61K31/454	903753 T1	A61K31/365	C07C229/50	903778 T1
A61P35/00	A61K31/454	903753 T1	A61K31/357	C07C229/50	903778 T1
G01N33/50	G01N33/50	903788 T1	C07D307/88	C07C229/50	903778 T1
C07D213/75	C07D213/75	903790 T1	C07D317/34	C07C229/50	903778 T1
A61K31/44	C07D213/75	903790 T1	A61P9/10	C07C229/50	903778 T1
A61P1/00	C07D213/75	903790 T1	A61P25/00	C07C229/50	903778 T1
A61P11/06	C07D213/75	903790 T1	A61P25/08	C07C229/50	903778 T1
A61P19/02	C07D213/75	903790 T1	A61P25/14	C07C229/50	903778 T1
A61P25/28	C07D213/75	903790 T1	A61P25/16	C07C229/50	903778 T1
A61P29/00	C07D213/75	903790 T1	A61P25/18	C07C229/50	903778 T1
C12N15/86	C12N15/86	903793 T1	A61P25/22	C07C229/50	903778 T1
C12N15/861	C12N15/86	903793 T1	A61P25/28	C07C229/50	903778 T1
A61K48/00	C12N15/86	903793 T1	A61P25/30	C07C229/50	903778 T1
C07D405/14	C07D405/14	903794 T1	A61P43/00	C07C229/50	903778 T1
A61K31/4439	C07D405/14	903794 T1	C12N5/10	C12N5/10	903779 T1
A61P29/00	C07D405/14	903794 T1	C12N15/09	C12N5/10	903779 T1
C07D487/08	C07D487/08	903796 T1	A61K48/00	C12N5/10	903779 T1
A61K31/495	A61K31/495	903815 T1	C07D307/87	C07D307/87	903780 T1



(51)	(51) основен	(11,13)
A61M15/00	A61M15/00	903781 T1
A61M15/08	A61M15/00	903781 T1
A61M11/02	A61M15/00	903781 T1
A61M16/00	A61M15/00	903781 T1
A61M11/06	A61M15/00	903781 T1
C04B40/02	C04B40/02	903789 T1
C04B28/14	C04B40/02	903789 T1
G01R11/24	G01R11/24	903791 T1
C12N5/02	C12N5/02	903799 T1
C07K14/61	C12N5/02	903799 T1
C07K14/825	C12N5/02	903799 T1
A61K38/17	A61K38/17	903800 T1
A61K38/13	A61K38/13	903802 T1
A61P31/14	A61K38/13	903802 T1
C08J11/04	C08J11/04	903804 T1
B29C41/02	B29C41/02	903805 T1
B29C69/00	B29C41/02	903805 T1
B29C41/18	B29C41/02	903805 T1
B29C70/46	B29C41/02	903805 T1
C07D487/04	C07D487/04	903808 T1
A61K31/495	C07D487/04	903808 T1
A61P35/00	C07D487/04	903808 T1
B62B9/12	B62B9/12	903809 T1
F16B7/10	B62B9/12	903809 T1
A61K9/46	A61K9/46	903816 T1
A61K31/58	A61K9/46	903816 T1
A61P35/00	A61P35/00	903814 T1
A61K45/06	A61P35/00	903814 T1
A61K31/495	A61P35/00	903814 T1
B32B27/08	B32B27/08	903812 T1
B65D35/08	B32B27/08	903812 T1
A61K31/165	A61K31/165	903787 T1
A61P25/00	A61K31/165	903787 T1
A61P25/18	A61K31/165	903787 T1
A61P25/24	A61K31/165	903787 T1
C07H19/073	C07H19/073	903811 T1
A61K31/513	C07H19/073	903811 T1
A61P31/12	C07H19/073	903811 T1
A61K31/57	A61K31/57	903801 T1
A61P25/28	A61K31/57	903801 T1
A61P25/00	A61K31/57	903801 T1
C07K16/18	C07K16/18	903813 T1
A61K39/395	C07K16/18	903813 T1
A61P25/28	C07K16/18	903813 T1
G01N33/68	C07K16/18	903813 T1



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (11,13) регистарски број на документот вид на документот

(73) 4SC AG	(73) Boddington IP Limited
(51) C 07C 233/60, A 61K 31/185, A 61P 31/12, 35/00, C 07C 233/58, 233/59, 233/62, C 07D 335/12 (11,13) 903748 T1	(51) B 32B 27/08, B 65D 35/08 (11,13) 903812 T1
Almirall, S.A. A 61M 15/00 903785 T1	Cancer Research Technology Limited; Astex Therapeutics Limited and The Institute of Cancer Research: Royal Cancer Hospital C 07D 231/12, A 61K 31/415, A 61P 37/02, C 07D 401/10, 413/10 903756 T1
Arena Pharmaceuticals, Inc. C 07D 401/12, A 61K 31/505, 31/506, 31/5377, A 61P 3/10, C 07D 239/52, 401/14, 403/12, 405/14, 409/14, 413/14, 417/14 903773 T1	CELGENE CORPORATION A 61K 31/454, 39/395, 45/06, A 61P 35/00 903753 T1
C 07D 401/14, A 61K 31/44, 31/505 903774 T1	Connaught Technology Corporation A 61K 38/17 903800 T1
G 01N 33/50 903788 T1	Creta Farm Anonimos Viomichaniki & Emporiki, Etaireia C 08L 75/00, C 08G 18/00, 69/16, C 08L 77/02, 79/04 903749 T1
ARES TRADING S.A. C 12N 5/02, C 07K 14/61, 14/825 903799 T1	DEBIOPHARM S.A. A 61K 38/13, A 61P 31/14 903802 T1
Array Biopharma, Inc. C 07D 213/80, A 61K 31/4353, 31/44, 31/501, 31/5025, A 61P 35/00, C 07D 237/24, 401/04, 401/06, 413/04, 413/14, 417/04, 471/04 903807 T1	DEUTSCHE TELEKOM AG H 04N 5/782, 5/765, 7/173 903751 T1
Ashland Inc. Covington A 61L 2/025, A 61K 41/00 903798 T1	DR.FALK PHARMA GMBH A 61K 9/46, 31/58 903816 T1
AstraZeneca AB C 07D 401/12, 211/16, 239/94 903786 T1	Eisai R&D Management Co., Ltd. C 12N 5/10, A 61K 48/00, C 12N 15/09 903779 T1
BioArctic Neuroscience AB C 07K 16/18, A 61K 39/395, A 61P 25/28, G 01N 33/68 903813 T1	ELI LILLY AND COMPANY A 61M 5/20 903765 T1 C 07D 401/14, A 61K 31/44, 31/497 903757 T1
	Emory University A 61K 31/57, A 61P 25/00, 25/28 903801 T1



(73) Enel Distribuzione S.p.A.	(73) Les Laboratoires Servier
(51) G 01R 11/24 (11,13) 903791 T1	(51) A 61K 31/165, A 61P 25/00, 25/18, 25/24 (11,13) 903787 T1
Environmental Recycling Technologies plc B 29C 41/02, 41/18, 69/00, 70/46 903805 T1	Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften e.V. C 07K 14/35, 14/195 903767 T1
EURO-CELTIQUE S.A. C 07D 487/08 903796 T1	Medivir AB C 07H 19/073, A 61K 31/513, A 61P 31/12 903811 T1
Galaxy Biotech, LLC A 61K 39/395, A 61P 35/00, C 07K 16/22, 16/30, C 12N 5/20 903766 T1	Merck Sharp & Dohme Corp. A 61K 31/4985, A 61P 3/10 903763 T1
Genentech, Inc A 61K 39/395, A 61P 35/00 903782 T1	MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. C 07D 213/82, A 61K 31/505, A 61P 35/00, C 07D 239/48, 251/18, 403/04, 403/08, 473/32, 498/04 903750 T1
H. LUNDBECK A/S A 61K 31/495, A 61P 25/04, 25/22, 25/24, 25/26, 25/28, C 07D 295/08 903815 T1	Optinose AS A 61M 15/00, 11/02, 11/06, 15/08, 16/00 903781 T1
C 07D 307/87 903780 T1	Pfizer Inc. C 07C 233/43, A 61K 31/135, C 07C 217/60 903761 T1
Immatics Biotechnologies GmbH C 07K 7/06, A 61K 38/00, C 07K 16/00, C 12N 15/00 903760 T1	Pfizer Products Inc. C 07D 213/75, A 61K 31/44, A 61P 1/00, 11/06, 19/02, 25/28, 29/00 903790 T1
Janssen Alzheimer Immunotherapy A 61K 39/395, 33/06, 38/00, 38/28, 9/26, A 61P 25/28 903792 T1	PHARMA MAR, S.A. A 61P 35/00, A 61K 31/495, 45/06 903814 T1
Janssen Pharmaceutica N.V. C 07D 215/227, A 61K 31/47, A 61P 31/04, C 07D 215/12, 215/36, 401/06, 407/04, 409/06 903769 T1	Pharmacopeia, LLC and Schering Corporation C 07D 487/04, A 61K 31/495, A 61P 35/00 903808 T1
C 07D 211/34, A 61K 31/495, A 61P 3/06, C 07D 213/40, 295/14 903754 T1	Proyecto de Biomedicina Cima, S.L. C 12N 15/86, A 61K 48/00, C 12N 15/861 903793 T1
C 07D 239/84, A 61K 31/517, A 61P 25/28 903759 T1	
LES LABORATOIRES SERVIER C 07D 209/42, A 61K 31/404 903768 T1	

**(73) Purdue Pharma LP**

(51) A 61K 31/485,
9/22, 9/32 (11,13) 903776 T1

A 61K 31/485, 9/22, 9/32 903777 T1

Sanofi - Aventis

C 07D 471/18,
A 61K 31/439,
A 61P 25/00 903755 T1

SERASTONE TECNOLOGIA

C 04B 40/02, 28/14 903789 T1

Shionogi &Co., Ltd.

A 61K 31/18,
A 61P 3/00,
C 07C 311/06, 311/20,
311/46, 323/40,
C 07D 207/12, 209/08,
209/48, 209/88, 211/58,
213/75, 215/36, 217/04,
219/10, 231/16, 231/56,
233/68, 239/42, 277/56,
285/06, 295/12, 307/68,
307/91, 311/16, 317/66,
333/38, 333/72 903783 T1

Stokke AS

B 62B 9/12,
F 16B 7/10 903809 T1

Suven Life Sciences Limited

A 61K 31/403,
A 61P 25/00,
C 07D 209/88 903752 T1

Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.

C 07C 229/50,
A 61K 31/216, 31/357, 31/365,
A 61P 25/00, 25/08,
25/14, 25/16,
25/18, 25/22, 25/28,
25/30, 43/00, 9/10,
C 07C 235/06, 247/04, 323/61,
C 07D 307/88, 317/34 903778 T1

Talecris Biotherapeutics, Inc.

C 12N 9/68 903764 T1

Targacept, Inc.

C 07D 405/14,
A 61K 31/4439,
A 61P 29/00 903794 T1

THE ROGOSIN INSTITUTE

C 12Q 1/02,
G 01N 33/50 903762 T1

(73) T-Mobile International AG

(51) H 04W 4/10 (11,13) 903784 T1

United Resource Recovery Corporation

C 08J 11/04 903804 T1

UNIVERSITY OF PITTSBURGH

A 61K 31/593, 31/675,
A 61P 35/00 903772 T1

(51) **C07D405/06**,
 A61K31/44,
 A61P7/02,
 A61P9/00,
 A61P9/04,
 A61P9/06,
 A61P9/10,
 A61P9/12,
 A61P35/00,
 A61P43/00

(21) 2008/11

(30) 373072P 16/04/2002 US

(96) 03718393.6 14.04.2003

(97) EP1495018 B3 16.03.2011


(73) Schering Corporation
 2000 Galloping Hill Road
 Kenilworth, NJ 07033-0530, US

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 Ул. " Народен фронт " 7/4, 1000 Скопје, МК

(72) CHACKALAMANNIL, Samuel, US
 CLASBY, Martin, C. , US
 GREENLEE, William, J., US
 WANG, Yuguang , US
 XIA, Yan, US
 VELTRI, Enrico, P., US
 CHELLIAN, Mariappan, US
 WU, Wenxue, US

(54) **ТРИЦИКЛИЧНИ АНТАГОНИСТИ НА РЕ-
 ЦЕПТОРОТ НА ТРОМБИН**

1. Соединение претставено со структурната формула:




или негова фармацевтски прифатлива сол или солват, **назначено со тоа, што:**

----- претставува можна двојна врска;

n е 0-2;

Q е:



или

R¹ е независно одбран од групата која се состои од H и (C₁-C₆)алкил;

R² е независно одбран од групата која се состои од H и (C₁-C₆)алкил;

R³ е H, хидрокси, (C₁-C₆)алкокси, -C(O)OR¹⁷, (C₁-C₆)алкил, халоген, (C₃-C₆)циклоалкил или -NR²²R²³;

Het е пиридил, каде што прстен на азот може да формира N-оксид или кватернарна група со (C₁-C₄)алкилна група, каде што Het е прикачен за B со јаглероден атом како член на прстен и каде што групата Het е супституирана со W;

W е 1 до 4 супституенти независно одбрани од групата која се состои од R²¹-арил и R²¹-хетероарил;

R⁴ и R⁵ се независно одбрани од групата која се состои од H, (C₁-C₆)алкил, фенил, бензил и (C₃-C₆)циклоалкил, или R⁴ и R⁵ заедно се -(CH₂)₄-, -(CH₂)₅- или -(CH₂)₂NR⁷-(CH₂)₂- и заедно со азотниот атом за кој се прикачени формираат прстен;

R⁸, R¹⁰ и R¹¹ се независно одбрани од групата која се состои од R¹ и -OR¹, под услов кога е присутна можната двојна врска, R¹⁰ да биде отсутен;

R⁹ е H, OH- или (C₁-C₆)алкокси;

B е -CH=CH-;

секој R¹³ е независно одбран од H, (C₁-C₆)алкил, (C₃-C₈)циклоалкил, -(CH₂)_{n6}NHC(O)OR^{16b}, -(CH₂)_{n6}NHC(O)R^{16b}, -(CH₂)_{n6}NHC(O)NR^{4R5}, -(CH₂)_{n6}NHSO₂R¹⁶, -(CH₂)_{n6}NHSO₂NR^{4R5} и -(CH₂)_{n6}C(O)NR^{28R29}, каде што n₆ е 0-4, халоалкил и халоген;

секој R¹⁴ е независно одбран од H, (C₁-C₆)алкил, -OH, (C₁-C₆)алкокси, R²⁷-арил(C₁-C₆)алкил, хетероарил, хетероарилалкил, хетероциклил, хетероциклилалкил, -(CH₂)_{n6}NHC(O)OR^{16b}, -(CH₂)_{n6}NHC(O)R^{16b}, -(CH₂)_{n6}NHC(O)NR^{4R5}, -(CH₂)_{n6}NHSO₂R¹⁶, -(CH₂)_{n6}NHSO₂NR^{4R5} и -(CH₂)_{n6}C(O)NR^{28R29}, каде што n₆ е 0-4, халоген и халоалкил; или R¹³ и R¹⁴ заедно формираат спироцикличен или хетероспироцикличен прстен со 3-6 атоми;

каде што најмалку едниот од R¹³ или R¹⁴ е одбран од групата која се состои од -(CH₂)_{n6}NHC(O)OR^{16b}, -(CH₂)_{n6}NHC(O)R^{16b}, -(CH₂)_{n6}NHC(O)NR^{4R5}, -(CH₂)_{n6}NHSO₂R¹⁶, -(CH₂)_{n6}NHSO₂NR^{4R5}, n₆ е 0-4;

R¹⁶ е независно одбран од групата која се состои од (C₁-C₆)алкил, фенил и бензил;



-R^{16b} е Н, алкокси, (C₁-C₆)алкил, (C₁-C₆) алкокси(C₁-C₆)алкил-, R²²-O-C(O)-(C₁-C₆) алкил-, (C₃-C₆)циклоалкил, R²¹-арил, R²¹-арил(C₁-C₆)алкил, халоалкил, алкенил, халосупституиран алкенил, алкинил, халосупституиран алкинил, R²¹-хетероарил, R²¹-(C₁-C₆)алкил хетероарил, R²¹-(C₁-C₆) алкил хетероциклоалкил, R²⁸R²⁹N-(C₁-C₆)алкил, R²⁸R²⁹N-(CO)-(C₁-C₆)алкил, R²⁸R²⁹N-(CO)O-(C₁-C₆)алкил, R²⁸O(CO)N(R²⁹)-(C₁-C₆)алкил, R²⁸S(O)₂N(R²⁹)(C₁-C₆)алкил, R²⁸R²⁹N-(CO)-N(R²⁹)-(C₁-C₆)алкил, R²⁸R²⁹N-S(O)₂N(R²⁹)-(C₁-C₆)алкил, R²⁸-(CO)N(R²⁹)(C₁-C₆)алкил, R²⁸R²⁹N-S(O)₂-(C₁-C₆)алкил, HOS(O)₂-(C₁-C₆) алкил, (OH)₂P(O)₂-(C₁-C₆)алкил, R²⁸-S-(C₁-C₆)алкил, R²⁸-S(O)₂-(C₁-C₆)алкил или хидрокси(C₁-C₆)алкил);

R¹⁷ е независно одбран од групата која се состои од Н, (C₁-C₆)алкил, фенил и бензил;

R²¹ е 1 до 3 супституенти независно одбрани од групата која се состои од Н, -CN, -CF₃, -OCF₃, халоген, -NO₂, (C₁-C₆)алкил, -ОН, (C₁-C₆)алкокси, (C₁-C₆)-алкиламино-, ди-((C₁-C₆)алкил)амино-, NR²⁵R²⁶(C₁-C₆)алкил-, хидрокси-(C₁-C₆)алкил-, -C(O)OR¹⁷, -C(O)R¹⁷, -NHCOR¹⁶, -NHSO₂R¹⁶, -NHSO₂CH₂CF₃, -C(O)NR²⁵R²⁶, -NR²⁵-C(O)-NR²⁵R²⁶, -S(O)R¹³, -S(O)₂R¹³ и -SR¹³;

R²² е Н или (C₁-C₆)алкил;

R²³ е Н, (C₁-C₆)алкил, -C(O)R²⁴, -SO₂R²⁴, -C(O)NHR²⁴ или -SO₂NHR²⁴;

R²⁴ е (C₁-C₆)алкил, хидрокси (C₁-C₆)алкил или NR²⁵R²⁶-((C₁-C₆)алкил)-;

R²⁵ и R²⁶ се независно одбрани од групата која се состои од Н и (C₁-C₆)алкил;

R²⁷ е 1, 2 или 3 супституенти одбрани од групата која се состои од Н, (C₁-C₆)алкил, (C₃-C₆)циклоалкил, (C₁-C₆)алкокси; халоген и -ОН; и

R²⁸ и R²⁹ се независно одбрани од групата која се состои од Н, (C₁-C₆)алкил, (C₁-C₆)алкокси, R²⁷-арил(C₁-C₆)алкил, хетероарил, хетероарилалкил, хидрокси(C₁-C₆)алкил, (C₁-C₆)алкокси(C₁-C₆)алкил, хетероциклалкил, хетероциклилалкил и халоалкил; или

R²⁸ и R²⁹ заедно формираат спироцикличен или хетероспироцикличен прстен со 3-6 атоми.



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

- (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11,13)
C07D405/06	C07D405/06	902713 T2
A61K31/44	C07D405/06	902713 T2
A61P7/02	C07D405/06	902713 T2
A61P9/00	C07D405/06	902713 T2
A61P9/04	C07D405/06	902713 T2
A61P9/06	C07D405/06	902713 T2
A61P9/10	C07D405/06	902713 T2
A61P9/12	C07D405/06	902713 T2
A61P35/00	C07D405/06	902713 T2
A61P43/00	C07D405/06	902713 T2

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

- (73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(11,13) регистарски број на документот вид на документот

(73) **Schering Corporation, US**

- (51) C07D405/06, (11,13) 902713 T2
A61K31/44,
A61P7/02,
A61P9/00,
A61P9/04,
A61P9/06,
A61P9/10,
A61P9/12,
A61P35/00,
A61P43/00



ПРОМЕНА

(11) **900922**
 (73) **Glaxo Group Limited**
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

(11) **902655**
 (73) **LEK Pharmaceuticals d.d.**
Ljubljana, Verovskova 57, SI

(11) **901713**
 (73) **LEK Pharmaceuticals d.d.**
Ljubljana, Verovskova 57, SI

(11) **902119**
 (73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg, LU

(11) **902152**
 (73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg, LU

(11) **902476**
 (73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg, LU

(11) **902809**
 (73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg, LU

(11) **902555**
 (73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg, LU

(11) **902645**
 (73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg, LU

(11) **902647**
 (73) **ARES TRADING S.A.**
Zone Industrielle de l'Ouriettaz,
1170 Aubonne, CH

(11) **902813**
 (73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg, LU

ПРЕНОС

(11) **900881**
 (73) **SIGMA TAU-INDUSTRIE FARMACEUTICHE**
RIUNITE S.p.A.,
Viale Shakespeare n.47 - 00144, Roma, IT

(11) **900922**
 (73) **Glaxo Group Limited**
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

(11) **900964**
 (73) **LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.**
Ronda del General Mitre,
151 08022 Barcelona, ES

(11) **901677**
 (73) **NORGINE B.V.**
Hogehilweg 7, 1101 CA Amsterdam ZO, NL

(11) **901678**
 (73) **NORGINE B.V.**
Hogehilweg 7, 1101 CA Amsterdam ZO, NL

(11) **902597**
 (73) **CILAG GMBH INTERNATIONAL**
Landis & Gyr-Strasse 1 CH-6300 Zug, CH



ПРЕСТАНОК


(11) **900049**
(73) **ASTA Medica Aktiengesellschaft**
An der Pikardie 10, 01277 Dresden, DE

(11) **900051**
(73) **AWD.Pharma GmbH & CO.KG,**
Leipziger Str. 7-13, 01097 Dresden, DE

(11) **900390**
(73) **ASTRAZENECA AB**
15185 Sodertalje, SE


ПРЕСТАНОК ПОРАДИ НЕПЛАЌАЊЕ

(11) 900925	(11) 901301
(11) 900916	(11) 901321
(11) 900968	(11) 901315
(11) 900965	(11) 901326
(11) 900967	(11) 901305
(11) 900911	(11) 901304
(11) 900969	(11) 901329
(11) 900913	(11) 901307
(11) 900915	(11) 901334
(11) 900920	(11) 901330
(11) 900914	(11) 901338
(11) 900921	(11) 901336
(11) 900926	(11) 901337
(11) 901317	(11) 901309
(11) 901331	(11) 901342
(11) 901327	(11) 901343
(11) 901340	(11) 901328
(11) 901303	(11) 901323
(11) 901316	(11) 901345
(11) 901322	(11) 901350
(11) 901346	(11) 901341
(11) 901319	(11) 901339
(11) 901335	(11) 901344
(11) 901302	



СПОЈУВАЊЕ

-
- (11) **901595**
(73) **Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft**
Mullerstrasse 178,13353 Berlin, DE



ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80):

- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесување
- (23) Датум на изложба, саем
- (45) Датум на објавување
- (28) Вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот
(дводимензионален/тродимензионален)
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) Назив на дизајнот
- (55) Прикази на индустрискиот дизајн
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (72) Податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) Податоци за подносителот на пријавата
- (74) Податоци за застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(21) 20110015 (45) 31/08/2011
(22) 22/03/2011




(72) Ангеле Илиевски

(73) Друштво за производство, трговија и услуги
ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, МК

(74) Тоневски Драган, адвокат
бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје

(51) 25-02


(54) НАСТРЕШНИЦА



- (21) 20110016 (45) 31/08/2011
(22) 22/03/2011
- (72) Ангеле Илиевски
- (73) Друштво за производство, трговија и услуги
ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, МК
- (74) Тоневски Драган, адвокат
бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје
- (54) **ЧАДОР**



- (21) 20110017 (45) 31/08/2011
(22) 22/03/2011
- (72) Ангеле Илиевски
(73) Друштво за производство, трговија и услуги
ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, МК
(74) Тоневски Драган, адвокат
бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје
(51) **25-02**
(54) **НАСТРЕШНИЦА**




- (21) 20110018 (45) 31/08/2011
(22) 22/03/2011
- (72) Ангеле Илиевски
- (73) Друштво за производство, трговија и услуги
ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, МК
- (74) Тоневски Драган, адвокат
бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје
- (54) **ЧАДОР**



- (21) 20110019 (45) 31/08/2011
(22) 22/03/2011
- (72) Ангеле Илиевски
- (73) Друштво за производство, трговија и услуги
ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, МК
- (74) Тоневски Драган, адвокат
бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје
- (54) **ЧАДОР**



- (21) 20110020 (45) 31/08/2011
 (22) 22/03/2011
- (72) Ангеле Илиевски
- (73) Друштво за производство, трговија и услуги
ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, МК
- (74) Тоневски Драган, адвокат
 бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје
- (54) **ЧАДОР**





(21) 20110023 (45) 31/08/2011
(22) 20/04/2011


(72) Јусуф Морина
(73) **БАС Тути Фрути ДООЕЛ**
ул.Скупи 20 бб, 1000 Скопје, МК
(51) **09-01**
(54) **ШИШЕ**



(21) 20110024 (45) 31/08/2011
(22) 20/04/2011

(28)
(72) Јусуф Морина
(73) **БАС Тути Фрути ДООЕЛ**
ул.Скупи 20 бб, 1000 Скопје, МК
(51) **09-01**
(54) **ШИШЕ**





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата

(51) 25-02	(21) МК/И/ 20110015	(21) МК/И/ 20110019	
	МК/И/ 20110016	МК/И/ 20110020	
25-02	МК/И/ 20110017	(51) 09-01	МК/И/ 20110023
	МК/И/ 20110018	09-01	МК/И/ 20110024

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на ид
(21) број на пријавата

(73) **БАС Тути Фрути ДООЕЛ**
(21) МК/И/ 20110023
МК/И/ 20110024

**Друштво за производство, трговија и услуги
ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**
МК/И/ 20110015
МК/И/ 20110016
МК/И/ 20110017
МК/И/ 20110018
МК/И/ 20110019
МК/И/ 20110020



ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник



* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data


- (11) **00645** (45) 30/04/2008
 (21) 20100032 (22) 04/08/2010
 (18) 04/08/2015

- (72) Емел Рамковска
 ул."Васил Главинов" 10/5-5 1000 Скопје
 (73) **Друштво за трговија ХЕДИС МАРКЕТИ ДОО**
Скопје
 ул.Перо Наков бр.60, 1000 Скопје, МК
 (74) БЕРИН Д.О.О Скопје
 ул. „Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (51) **09-01**
 (54) **ШИШЕ ЗА КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОД**



- (11) **00646** (45) 30/04/2008
(21) 20100037 (22) 27/08/2010
(18) 27/08/2015
(72) Николоски Никола
Ул.Пирин Планина 22 а, Охрид
(73) **ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ**
Бул.Кочо Рацин бр.97 Скопје, МК
(51) **09-01**
(54) **ШИШЕ**





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот

(51)	09-01	(21)	МК/И/ 20100032
	09-01		МК/И/ 20100037

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ

(73) носител на правото на ид
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата

(73) **Друштво за трговија**
ХЕДИС МАРКЕТИ ДОО Скопје
(11) 00645 (21) МК/И/ 20100032
ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ
00646 МК/И/ 20100037



ПРОДОЛЖУВАЊЕ

(111)	(186)
00103	19/04/2016
00483	27/10/2015
00484	27/10/2015
00517	18/10/2016



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративни елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6))

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



(210) **TM 2004/482** (220) 02/07/2004
(442) 31/08/2011

(731) **Honeywell International Inc.**
101 Columbia Road, Morristown, New Jersey 07962, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

EXPERION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - надзорни и контролни системи за индустриско производство што опфаќаат компјутери, електронски системи за калибрирање и дијагностички апарати, кабли и сензори и компјутерска програмска опрема за употреба при прикажување, дијагностицирање, препорачување, анализирање, складирање, чување, контролирање и предвидување податоци во реално време за процесни инструменти и опрема, сето наведено во врска со надзорот и интеграцијата на индустриските процеси, сигурносните елементи на индустриските процеси во производството и производите во врска со тоа

(210) **TM 2008/159** (220) 15/02/2008
(442) 31/08/2011

(731) **Билјана Апостолова**
ул. Фрањо Клуз Б 11/10 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. »Македонија« бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(531) 24.05.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, водење дејност (служби за давање совети за водење одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), дејности (советување за организирање и водење на дејностите), документи (умножување на документите), деловни и менаџмент консултантски услуги, информации за дејноста, истражувања за дејностите, изложби (организирање изложби), јавно мислење (испитување на јавното мислење),

истражување на пазарот и јавното мислење, обработка на текстови, организирање дејности (советување за организирање дејности), пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), помош во управување со индустриски или трговски претпријатија), пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, управувачки активности на холдинг компаниите, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **41** - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности, академии (обука), високо образование, гимнастичка обука, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, кампови за спортско усовршување, книги (издавање на книги), книги (изнајмување на книги), издавање на весници, издавање на снимени медиуми, конференции (организирање и водење конференции), конгреси (организирање и водење конгреси), натпревари (организирање натпревари) обука или забава, објавување текстови текстови што не се рекламни, интернати, одгледување обука, одгледување обука (упатства за обучување), педагошки опити, планирање приеми забава, практично обучување демонстрирање, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење разговори), семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), спортска опрема (користење спортска опрема), спортски натпревари (организирање спортски натпревари), физичка култура

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер, издавање на софтвер, изработка (концепирање) на софтвери, други консултации и понуда на софтвер, консултации во врска со сметачи, компјутерски хардвер, консултации во врска со хардвер, литографско печатење, офсет печатење, печатарство, професионална ориентација, сметачи (изнајмување сметачи), сметачи (програмирање на сметачите), стручни консултации (кои не се однесуваат на водење на работите), централна бази на податоци (изнајмување време за пристап до базите на податоци), обработка на податоци, компјутерски активности, архитектонски консултации, архитектура, дизајн, бактериолошки испитувања, биолошки испитувања, консултации во полето на заштеда на енергија

(210) **TM 2009/133** (220) 20/02/2009
(442) 31/08/2011

(731) **Агенција за маркетинг, комуникации ПАНЕКС дооел**

Јане Сандански 64/2-10, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, сива, зелена, розева, жолта и сино-тиркизна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други супстанции за перење. препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња. фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал. лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **28** - игри и играчки. производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **37** - градежни конструкции; поправки;

инсталациски услуги

кл. **41** - образовни услуги: подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2009/487** (220) 19/05/2009
(442) 31/08/2011

(731) **Novo Nordisk A/S**
Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, DK

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. «Народен фронт» 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

ВИКТОЗА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати за лекување дијабетис и дебелина (згоеност)

(210) **TM 2010/180** (220) 19/02/2010
(442) 31/08/2011

(731) **Друштво за производство, трговија и угостителство СПЕЦИЈАЛ-ПРОДУКТ ДООЕЛ Скопје**
ул Никола Парапунов б.б., Скопје, Карпош, МК

(740) Друштво за производство, трговија и угостителство СПЕЦИЈАЛ-ПРОДУКТ ДООЕЛ Скопје
ул. Разловечко Востание бр.26б/5

(540)



(591) бордо, старо злато и бела

(531) 05.07.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, квасец, прашок за печење

(210) **TM 2010/388** (220) 26/03/2010
(442) 31/08/2011

(731) **TELEKOM SLOVENIJE d.d.**
SIGALETOVA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA, SI

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(531) 24.17.04;26.01.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или парички, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. **35** - огласување; водење на работење; управувањесо работи; канцелариски работи

кл. **38** - телкомуникации

(210) **TM 2010/501** (220) 26/04/2010
(442) 31/08/2011

(731) **Audio Video Consulting GmbH**
Pfongau-Mitte 9, A-5202 Neumarkt am Wallersee,
AT

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. '«Орце Николов» 98, 1000, Скопје

(540)

AVC GROUP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарати; апарати за едитирање кинематографски филмови; апарати за емитување звук; апарати за проекција; апарати за сечење филм; апарати за снимање звук; аудиовизуелни апарати за настава; видео екрани; видео касети; видео телефони; видеокамери; видеоленти; видеорекодер; високотонци за звучници; грамофони; грамофонски игли; ДВД плеери; диктофони; дискови (компакт дискови) [аудио-видео]; дискови за сметање; дискови за снимање звук; екрани за проекција; електронски огласни табли; енкодери (магнетни енкодери); засилувачи; звучници; игли за грамофони; игли за грамофони (апарати за менување на грамофони); кабли (коаксијални кабли); камери (кинематографски камери); касетофони; компакт диск плеери; компјутери; компјутерски програми [програми] снимени; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; лаптоп компјутери; ласери што не се за медицинска употреба; ленти (апарати за демагнетизирање за магнетски ленти); ленти (ленти за снимање звук); ленти за чистење на главите на уреди за

снимање; магнетофони; мембрани [акустика]; мерачи на фреквенција; микрофони; монитори [компјутерски програми]; монитори [компјутерски хардвер]; носачи на податоци (магнетни носачи на податоци); носачи на податоци (оптички носачи на податоци); оптички читачи на знаци; плеери (ДВ Д плеери); предаватели [телекомуникации]; преносни снимачи на звук; приемници (аудио и видео приемници); радија; рачки од грамофони; слушалки; телевизиски апарати; трногалки за камери

кл. **11** - апарати за осветлување, ламби, ламби за проектори; рефлектори

кл. **37** - инсталациски услуги; компјутерски хардвер (инсталирање, одржување и поправање на компјутерски хардвер); монтирање и поправање електрични апарати

кл. **38** - телекомуникации; изнајмување, телекомуникациска опрема; информации од областа на телекомуникациите

(210) **TM 2010/860** (220) 26/07/2010
(442) 31/08/2011

(731) **Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ-М**
ДОО Скопје
бул. Крсте Мисирков бр. 7, ДТЦ Мавровка
Ламела Ц, 7-ти кат Скопје, МК

(540)



(591) црвена

(531) 26.01.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **38** - телекомуникации, телевизиски активности
кл. **41** - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2010/862** (220) 26/07/2010
(442) 31/08/2011

(731) **Друштво за производство, инженеринг,**
консалтинг, трговија и услуги ВЕВЕ ГРУП
ДООЕЛ Скопје
ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 11, Зграда на
Технометал Вардар II спрат, МК

(540)



(591) црвена и црна

(531) 27.05.14

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - водење на работите, управување со работите, канцелариски работи, бизнис проценки, бизнис информации, бизнис истражување, советување на бизнис работење, консултирање (професионално бизнис советување)

кл. 42 - услуги на индустриски анализи и истражувања, советувања за заштеда на енергија

 (210) **TM 2010/959** (220) 18/08/2010
(442) 31/08/2011

 (731) **СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ВОЗАЧИ НА МАКЕДОНИЈА**

ул.Климент Охридски бр.58б, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина, црвена и бела

(531) 26.01.14

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариска работа

кл. 36 - осигурување; финансиски работи

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирањети поврзано со нив

кл. 45 - правни работи

 (210) **TM 2010/1116** (220) 07/10/2010
(442) 31/08/2011

 (731) **Индустија за млеко, млечни производи и сокови АД «МЛЕКАРА БИТОЛА»**
ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола, МК

 (740) **АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)

Продукта на гланка

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 - какао, сладолед

кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје

и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 39 - транспортни услуги, пакување и складирање стока

кл. 43 - услуги на подготвување храна и пијалаци

 (210) **TM 2010/1219** (220) 05/11/2010
(442) 31/08/2011

 (731) **ДПТУ МАКС увоз-извоз ДООЕЛ**
ул. Климент Охридски бб, Струмица, МК

(540)

Fripsy

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - брашно и производи од жито, леб, производи од тесто, слатки и „снекс“ производи

 (210) **TM 2010/1240** (220) 11/11/2010
(442) 31/08/2011

 (731) **Инфопроект Компјутерс**
ул. Бојмија 8 кула 4, Скопје, МК

(540)



(591) црвена и сина

(531) 02.01.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - компјутери; компјутерски периферни уреди; компјутерски оперативни програми; компјутерски програми; компјутерски програми, снимени; компјутерски софтвер, снимен; лаптоп компјутери; аларми против кражба и пожар; камери; електрични брави; домофони; читачи за обработка на податоци; кодирани картички, магнетни; мемориски смарт картички; компјутерски хардвер; предаватели (телекомуникации)

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - изработка на компјутерски програми; инсталирање на компјутерски програми; изнајмување на компјутерски програми; одржување на компјутерски програми; осовременување на компјутерски програми; умножување на компјутерски програми; советување за компјутерски програми; размена на компјутерски програми и податоци; програмирање компјутерски системи; креирање



и одржување веб интернет страници; давање простор за веб интернет страници; обезбедување алатки за пребарување по интернет; услуги за заштита на компјутери од вируси; обновување на компјутерски бази на податоци; компјутерско програмирање; конверзија на податоци од физички на електронски податоци; изнајмување на канцелариски машини и опрема, вклучително и компјутери; изнајмување веб-сервери; анализа на компјутерски системи; советување на полето на компјутерски хардвер

(210) **TM 2010/1287** (220) 22/11/2010
(442) 31/08/2011

(731) **Т.Д.К. КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ Скопје**
ул. Иван Милутиновиќ бр. 34, Скопје, МК

(540)



(591) црна, бела, светло сина, сина, темно сина

(531) 25.07.07;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - трговија на големо со компјутери, компјутерска опрема и софтвер

(210) **TM 2010/1373** (220) 03/12/2010
(442) 31/08/2011

(731) **Друштво за проектирање, инженеринг и градежништво ДСЦ-ДИЗАЈН, Звонко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул. 29-ти Ноември бр. 6-2, Скопје, МК

(540)



(591) зелена и бела

(531) 07.01.24;26.04.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **20** - мебел, огледала, рамки за слики; производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали или од пластика

кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. **42** - научни и технолошки услуги, истражувања и планирања што се однесуваат на истите: услуги за индустриска анализа и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2010/1395** (220) 10/12/2010
(442) 31/08/2011

(731) **Jones Investment Co. Inc. (Delaware corporation)**
1007 Orange Street, Suite 225 Wilmington, Delaware 19801, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

AK ANNE KLEIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производи направени од овие материјали што не се опфатени со другите класи; кожа од животни, обработена кожа; куфери и патни торби; чадори за дожд, чадори за сонце и стапови за одење; камшици, узди и сарачки производи; имено рачни торби и мали кожни производи

кл. **25** - облека; обувки; капи; имено колани, блузи, поткошули, капути, чевли, чизми, сандали, влечки, ракавици, палта, облека за нозете (и просирни и секојдневни), боксерски ракавици, панталони, шалови, кошули, здолништа, шамии, пиџами, чорапи, облека за капење и елечиња

кл. **35** - услуги на малопродажба на накит, очила, рачни торби, облека и обувки

(210) **TM 2010/1410** (220) 14/12/2010
(442) 31/08/2011

(731) **КАУНТ ДООЕЛ**
ул. 50 Дивизија бр. 36, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, жолта, кафена, зелена и сина

(531) 26.11.12;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

(210) **TM 2010/1469** (220) 24/12/2010
(442) 31/08/2011

(731) **Гордана Јаниќијевиќ**
ул.Ботун бр.7Б, Скопје, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. «Орце Николов» бр. 75, 1000, Скопје

(540)





(531) 07.05.25;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **39** - транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патување

кл. **41** - образовни услуги, подготвување на настава, забава спортски и културни активности

кл. **43** - медицински услуги, ветеринарни услуги, хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните, услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(210) **TM 2010/1481**

(220) 31/12/2010

(442) 31/08/2011

(731) **SANOFI-AVENTIS**

174, avenue de France, 75013 Paris, FR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. «Народен фронт» 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

MIGRAPRIM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати

(210) **TM 2011/78**

(220) 03/02/2011

(442) 31/08/2011

(731) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**

Prilaz baruna Filipovica 25 HR-10000 Zagreb, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

TEMAZOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски производи

(210) **TM 2011/81**

(220) 04/02/2011

(442) 31/08/2011

(731) **SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH**

Bruningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main, DE

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. «Народен фронт» 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

TRITAZIDE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати

(210) **TM 2011/82**

(220) 04/02/2011

(442) 31/08/2011

(731) **MN PHARMACEUTICALS**

Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No: 5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

DOXEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати

(210) **TM 2011/83**

(220) 07/02/2011

(442) 31/08/2011

(731) **Companhia Nitro Quimica Brasileira**

Av. Dr. Jose Artur Nova, 951, Sao Miguel Paulista, Sao Paulo, SP, BR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **13** - нитроцелулоза

(210) **TM 2011/87**

(220) 08/02/2011

(442) 31/08/2011

(731) **ДПТУ АНАТОМИК ХЕЛП ДООЕЛ увоз-извоз**
Скопје

ул. 15 бр. 22 Јурумлери, Гази Баба, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) темно сина, светло сина и бела

(531) 02.01.23;26.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **10** - ортопедски производи, вештачки екстремитети

кл. **35** - услуги при продажба на мало и големо со ортопедски производи и вештачки екстремитети



(210) **TM 2011/94** (220) 10/02/2011
(442) 31/08/2011

(731) **Companhia Nitro Quimica Brasileira**
Av. Dr. Jose Artur Nova, 951, Sao Miguel Paulista,
Sao Paulo, SP, BR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(540)

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **13** - нитроцелулоза

(210) **TM 2011/95** (220) 10/02/2011
(442) 31/08/2011

(731) **Наталија Крстевска Ангеловска**
ул. Антон Панов бр. 6/63, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Македонија» бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(540)

MEDOBIL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - козметички производи, креми за козметичка употреба, етерични екстракти, лосиони за козметичка употреба, лосиони за коса, тоалетни производи

кл. **5** - фармацевтски препарати, санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, диететски препарати за слабеење, диететски напиток за медицинска употреба, витамински препарати, кожа (фармацевтски производи за нега на кожата), балзами за медицинска употреба, лековити чаеви, лосиони за фармацевтска употреба, масти за медицинска употреба, медицински чаеви, тоник против реума, слабеење (чај за слабеење) за медицинска употреба, тинктури за медицинска употреба, хемороиди (средства против хемороиди)

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, дејности (професионални консултации), промоција, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, трговски дејности, ширење рекламен материјал

(210) **TM 2011/120** (220) 16/02/2011
(442) 31/08/2011

(731) **BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija,**
d.d.

Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

(540)

LIDOPROCT BOSNALIJEK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, пластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2011/126** (220) 17/02/2011
(442) 31/08/2011

(731) **Друштво за производство, услуги и трговија**
ФУТУРА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
ул.Васил Ѓоргов Б.Б. зграда 1/локал 3 Скопје,
Центар, 1000 Скопје, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-Б, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, светло сива, бела, жолта и портокалова

(531) 26.01.17;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - услуги за обезбедување храна и пијалаци, привремено сместување, услуги во барови, бифе (снек-барови), кафетери (експрес - ресторани), услуги на камповите, детските јасли, домовите (старечки домови), кантините, служење храна и пијалаци, летувалишта, хотели пансионски (интернати), мотели, ресторани, ресторани со самопослужување, снек барови

(210) **TM 2011/153** (220) 24/02/2011
(442) 31/08/2011

(731) **Друштво за производство и трговија и услуги**
ДЕЦЦО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Ул.Максим Горки бр.16 Скопје, МК

(540)



(591) зелена, црвена, жолта и темно розова

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - козметички производи

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 28 - игри и играчки

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со: колички за деца, додатоци за колички, седишта за кола, релаксатори и носилки, креветчиња, столица за хранење, оградиии, кадички, шишиња, цуцли, лажалки, глодалки, додатоци за лажалки, прибор за јадење, производи за хигиена, пумпиии и влошки за гради, стерилизатори, термоси

(210) **ТМ 2011/161** (220) 28/02/2011
(442) 31/08/2011

(731) **ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д СКОПЈЕ**
Бул. Мито Хаџивасилиев Јасмин бб Скопје, МК
(540)



(591) зелена и сива

(531) 05.03.14;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани со недвижен имот

(210) **ТМ 2011/162** (220) 28/02/2011
(442) 31/08/2011

(731) **ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д СКОПЈЕ**
Бул. Мито Хаџивасилиев Јасмин бб Скопје, МК
(540)

ИК БАНКА - ЕКО КРЕДИТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани со недвижен имот

(210) **ТМ 2011/163** (220) 28/02/2011
(442) 31/08/2011

(731) **ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д СКОПЈЕ**
Бул. Мито Хаџивасилиев Јасмин бб Скопје, МК
(540)

ИК БАНКА - ЗЕЛЕН КРЕДИТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани со недвижен имот

(210) **ТМ 2011/171** (220) 01/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **Друштво за производство и трговија ФАСХИОН**
МОДА ДОО Скопје
ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бб, Скопје, МК

(740) Александра Трајчовска, адвокат
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

(540)

BUCURUK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 35 - огласување, рекламирање, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

(210) **ТМ 2011/172** (220) 01/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **Друштво за производство и трговија ФАСХИОН**
МОДА ДОО Скопје
ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бб, Скопје, МК

(740) Александра Трајчовска, адвокат
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

(540)

PANCO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со други класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 35 - огласување, рекламирање, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи



(210) **ТМ 2011/173** (220) 01/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **Друштво за производство и трговија ФАСХИОН
МОДА ДОО Скопје**
ул.Мито Хаѓивасилев Јасмин бб, Скопје, МК

(740) Александра Трајчовска, адвокат
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

(540)

DEFACTO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **24** - текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со други класи, покривки за кревети и маси

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **35** - огласување, рекламирање, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

(210) **ТМ 2011/174** (220) 01/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **Друштво за промети услуги ФОБАС КОМПАНИ
ДОО**
Источна индустриска зона бб, Н.Маѓари, 1000
Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.»Македонија» бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(540)



(531) 01.01.09;26.01.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етрични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(210) **ТМ 2011/176** (220) 03/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **Друштво за маркетинг ИСИС ДТ ПРОПАГАНДА
ДОО увоз-извоз Скопје**
Бул.Јане Сандански бр.38/1-35, Аеродром,
1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, црвена и бела

(531) 26.11.25;27.01.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика

кл. **20** - мебел и делови од мебел од дрво, пластика и стакло

кл. **35** - огласување, маркетинг услуги, маркетинг истражувања и студии

кл. **41** - снимање филмови, видео продукција, 3Д анимација и графички дизајн

(210) **ТМ 2011/179** (220) 03/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица за производство и трговија
СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ**
ул.Железничка бб, 6000 Охрид, МК

(540)

БИЛЈАНА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** - пиво, минерална и сода вода, и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало со безалкохолни пијалаци

кл. **43** - услуги на подготвување пијалаци

(210) **ТМ 2011/180** (220) 03/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица за производство и трговија
СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ**
ул.Железничка бб, 6000 Охрид, МК

(540)



(591) жолта, зелена, темно-зелена, бела и црна

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со безалкохолни пијалаци

кл. 43 - услуги на подготвување на пијалаци

 (210) **TM 2011/181** (220) 03/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ ул.Железничка бб, 6000 Охрид, МК

(540)



(591) жолта, сина, бела и црна

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со безалкохолни пијалаци

кл. 43 - услуги на подготвување пијалаци

 (210) **TM 2011/182** (220) 03/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ ул.Железничка бб, 6000 Охрид, МК

(540)



(591) црвена, жолта, сина, црна

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со безалкохолни пијалаци

кл. 43 - услуги на подготвување пијалаци

 (210) **TM 2011/183** (220) 03/03/2011
(442) 31/08/2011

 (731) **YILDIZ HOLDING A.S.**
Kisikli Mah. Ferah Cad. Cesme Sk. No: 2/4 B. Camlica, Uskudar, ISTANBUL, TR

 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(591) жолта, кафена, окер и бела

(531) 01.15.15;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи направени од жита, леб, тестенини и слатки, чоколади, чоколадни производи и чоколатца, бисквити, филувани и прелиени бисквити, колачиња, торти, вафли, бонбони, мед, шеќерен сируп; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (мирудии); мирудии; сладоледи, мраз

 (210) **TM 2011/184** (220) 03/03/2011
(442) 31/08/2011

 (731) **Twofathers Limited**
12 Castle Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RT, UK

 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

BOUX AVENUE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - козметика, прибор за лична хигиена, препарати за косата; парфеми и други парфимирани производи; пенлива купка, гел за туширање, сапуни за лична употреба, креми за тело, масла за тело; производи за лична нега, имено гелови и лосиони за после бричење, антиперспирант, вештачки нокти, стипса за лице, стипса за кожа, масло за бањање, масло за тело, боја за тело, зрнца за бањање, соли за бањање, руменило, сјај за тело, спреј за тело, за чистење тело, за миенење тело, за триенење тело, гел за тело, пенеста крема за тело, за полирање тело. за



пилинг на тело, бронзер за тело, пенлива купка, за чистење лице, колонска вода, стапчиња обложени со памук, креми за тело, крема за кутикули, крема за очи. крема за лице, крема за раце, крема за стапала, деодоранс, пилинзи за кожа, гелови за очи, моливи за шминкање очи, сенка за очи, туш за очи, спреј за лице. за пилинг на лице, тонер за лице, основа, миризлив распрскувач за тело, „миризлив спреј за тело, кондиционер за коса, бои за коса, сјај за коса, за плакнење на коса, шампон за коса, креми за отстранување влакна, спреј за коса, гел за стилизирање коса, пенеста крема за стилизирање коса, лосион за тело, лосион за раце, лосион за лице, лосион за стапала, балзам за усни, сјај за усни. моливи за шминкање усни, кармин, течна сенка, моливче за усни, молив за усни, шминка за тело, шминка за лице, отстранувач на шминка, маскара, крема за масажа, масла за масажа, пенкала за корекција на нокти, лак за нокти, отстранувач на лак за нокти, не-медицински коректор во стик, не-медицински чистач за лице, не-медицински спреј, не-медицинска маст за масажа, хартивчиња за впивање масти од кожата, парфем, шампон, пудра за тело, пудра за лице, пудра за стапала, пезма, руж, крема за бричење, соли за кожа за триење, гел и крема за туширање, крема за бронзирање на кожата, сапун за тело, сапун за лице, сапун за раце, заштита од сонце за тело и лице, лосион за тело за потемнување, лосион за лице за потемнување, лосион за тело за самопотемнување, лосион за лице за самопотемнување, лосион за тело за пред сончање, лосион за лице за пред сончање, лосион за лице за после сончање, лосион за тело за после сончање. пудра; стапчиња за кутикули

кл. 4 - свеќи, миризливи и ароматични свеќи; илуминанти, восочни свеќи. ноќни светилки, фитилѓи и масло за ламба

кл. 25 - облека; обувки; капи; артикли од облека за жени и девојки; долна облека, долна облека (lingerie), ноќна облека, секојдневна облека, кошули за спиење, панталони за спиење, горна облека за спиење, пижами, комплети пижами, беби-дол ноќни фустани, ноќни фустани, кимона, наметки, тоги и покривки; маици, блузони со качулка, џакети, горна облека, панталони, капри панталони, саронги; поткошули, елечиња, комбинизони, боксерки; обувки, влечки, ниски женски обувки, чорапи; капи, шешири; маски за лице; облека, имено градници, спортски градници, кратки корсети, корсети, костуми за тело, аксесоари за градници, имено прерамки за градници, проширувачи на градници, перниччиња за градници, самолепливи ленти за подршка за облека, покривки за брадавици; комбинизони, женски гаќички, г-танги(g-strings), танги, женски боксерки, бикини, машки тесни гаќи(briefs), боксерки, подвезици, мидери, саронги, високи чорапи, трикотажа, хулахопки, чорапи, дебели хулахопки, бодија, хеланки, поткошули, долна облека(lingerie), неглижеа, пижами, ноќници, бањарки, елечиња, ноќници со кратки ногавици(teddies), кошули за спиење, панталони за спиење, беби-дол, Капри комплети, комплети боксерки, кимона, маици, горна облека што се

врзува околу БраТ(halter tops), горна облека без ракави(tank tops), кратка горна облека без ракави (crop tops), кошули, панталони, шорцеви, џемпери, Капри, здолништа, фустани, блејзери, блузи, џакети, палта, панталони, костуми, фармерки, елечи, долни тренерки, горни тренерки, кратки долни тренерки, комплети тренерки, тренерки за џогирање, гаќи, поткошули, долна облека, облека за капење, наметки за плажа, ленти за глава, ракавици, шалови, шапки, капи, вратоврски и колани; женски обувки, имено чевли, влечки, сандали, ниски женски обувки, чевли за вежбање и чевли за трчање

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; маркетинг; маркетинг услуги; услуги за малопроджба преку продавници или онлајн поврзани со сапуни, парфеми, етерични масла, козметика, лосиони за коса, производи за лична нега, свеќи, очила за сонце и очила, рамки и футроли за очила за сонце и очила, маски за одмарање на очите, накит, брошеви, бразлетни, часовници, игли за капи, беџови, игли (значки) за ревер, копчиња за манжетни, стеги за вратоврски, игли за вратоврски, штипки за вратоврски, шноли за вратоврски, копчиња за крагни и кошули, прстени за марами, прстени за клучеви, печатени материјали, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска употреба, печатени публикации, журнари, брошури, календари, каталози, дневници, етикети и налепници, тетратки, книги, корици за книги, маркери за книги, гравури, пенкала, моливи, футроли за пенкала или моливи, торби, багаж, патни торби, секојдневни торби, спортски торби, големи патни торби, куфери, ранци, рачни торби, тоалетни и козметички торби, футроли за машини, акт чанти, ремени, паричници, држачи за картички, држачи за чековни книшки, чанти, стапови за одење, чадори и чадори за сонце, мебел, мебел за домаќинството, огледала и рамки за слики, кошници за веш, кутии за складирање, перниччиња, стакларија, садови, чаши, чинии, сервиси за јадење, керамика, порцелан, земјени садови и емајлирани садови, садови за готвење, прибори и супени диспензери, држачи за шамиччиња, четки, чешли и сунѓери, чинии, вазни и саксии, свеќници и држачи за свеќи, прекривачи за кревети и маси, платно за домаќинството, платнени облеку, постелнини, платнени покривки за маси, перници, прекривки за перници, навлаки за перници, чаршафи, перјани прекривачи, перјани јоргани, навлаки за перјани јоргани и перјани прекривачи, јоргани, шамивчиња од текстил за отстранување шминка, облека, обувки, капи, долна облека, долна облека (lingerie), ноќна облека, секојдневна облека, кошули за спиење, панталони за спиење, горна облека за спиење, пижами, комплети пиџами, беби-дол ноќни фустани, ноќни фустани, кимона, наметки, тоги и покривки, маици, блузони со качулка, џакети, горна облека, панталони, капри панталони, саронги, поткошули, елечиња, комбинизони, боксерки, обувки, влечки, ниски женски чизми, чорапи, капи, шешири, маски за

лице, градници, спортски градници, кратки корсети, корсети, костуми за тело, прерамки за градници, проширувачи на градници, перничѹиња за градници, самолепливи ленти за подршка за облека, покривки за брадавици, комбинизони, женски гаќички, г-танги(g-strings), танги, женски боксерки, бикини, машки тесни гаќи(briefs), боксерки, подвезици, мидери, саронги, високи чорапи, трикотажа, хулахопки, чорапи, дебели хулахопки, бодија, хеланки, поткошули, долна облека(lingerie), неглижеа, пиѹами, ноќници, бањарки, елечиња, ноќници со кратки ногавици(teddies), кошули за спиење, панталони за спиење, беби-дол, Капри комплети, комплети боксерки, кимона, маици, горна облека што се врзува околу врат(halter tops), горна облека без ракави(tank tops), кратка горна облека без ракави (crop tops), кошули, панталони, шорцеви, ѹемпери, Капри, здолништа, фустани, блејзери, блузи, жакети, палто, панталони, костуми, фармерки, елечи, долни тренерки, горни тренерки, кратки долни тренерки, тренерки, тренерки за ѹогирање, гаќи, поткошули, долна облека, облека за капење, наметки за плажа, ленти за глава, ракавици, шалови, шапки, капи, вратоврски и каиши, чевли, влечки, сандали, ниски женски обувки, чевли за вежбање и чевли за трчање, играчки, игри и работи за играње, карти за играње; заедничко изложување за придобивка на другите, на разновидни козметики, прибор за лична хигиена, препарати за косата, парфем и други парфимирани производи, пенлива купка, гел за туширање, сапуни, креми за тело, масла за тело, производи за лична нега, имено гелови и лосиони за после бричење, антиперспирант, вештачки нокти, стипса за лице, стипса за кожа, масло за бањање, масло за тело, боја за тело, зрнца за бањање, соли за бањање, руменило, сјај за тело, спреј за тело, за чистење тело, за миеење тело, за триеење тело, гел за тело, пенеста крема за тело, за полирање тело, за пилинг на тело, бронзер за тело, пенлива купка, за чистење лице, колонска вода, стапчиња обложени со памук, креми за тело, крема за кутикули, крема за очи, крема за лице, крема за раце, крема за стапала, деодоранс, пилинзи за кожа, гелови за очи, моливи за шминкање очи, сенка за очи, туш за очи, спреј за лице, за пилинг на лице, тонер за лице, основа, миризлив распрскувач за тело, миризлив спреј за тело, кондиционер за коса, бои за коса, сјај за коса, за плакнење коса, шампон за коса, креми за отстранување влакна, спреј за коса, гел за стилизирање коса, пенеста крема за стилизирање коса, лосион за тело, лосион за раце, лосион за лице, лосион за стапала, балзам за усни, сјај за усни, моливи за шминкање усни, кармин, течна сенка, моливче за усни, молив за усни, шминка за тело, шминка за лице, отстранувач на шминка, маскара, крема за масажа, масла за масажа, пенкала за корекција на нокти, лак за нокти, отстранувач на лак за нокти, не-медицински коректор во стик, не-медицински чистач за лице, не-медицински спреј, не-медицинска маст за масажа, хартивчиња за впивање масти од кожата, парфем, шампон, пудра за тело, пудра за лице,

пудра за стапала, пезма, руж, крема за бричење, соли за триеење на кожа, гел и крема за туширање, крема за бронзирање на кожата, сапун за тело, сапун за лице, сапун за раце, заштита од сонце за тело и лице, лосион за потемнување за тело, лосион за лице за потемнување, лосион за тело за самопотемнување, лосион за лице за самопотемнување, лосион за тело за пред сончање, лосион за пред сончање за лице, лосион за после сончање за лице, лосион за лице за после сончање, пудра, стапчиња за кутикули, свеќи, миризливи и ароматични свеќи, илуминанти, восочни свеќи, ноќни светилки, фитиљи и масло за ламба, наочари за сонце и очила, рамки и футроли за наочари за сонце и очила, маски за одмарање на очите, накит и имитација на накит, брошеви, бразлетни, производи изработени од благородни метали или преслечени со нив, кутии за накит од благородни метали, часовници и рачни часовници, штоперици, ремчиња и бразлетни за часовници, игли за капи, беѹови, игли (значки) за ревер, копчиња за манжетни, стеги за вратоврски, игли за вратоврски, штипки за вратоврски и шноли за вратоврски, копчиња за крагни и кошули, прстени за марами, прстени за клучеви, хартија, картон и производите од нив, печатени материјали, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска употреба, пластични материјали за пакување, коверти, печатени публикации, журнаи, периодичници, брошури, календари, каталози, дневници, етикети и налепници, фотографски албуми, поштенски картички, честитки, материјали за обвиткување и пакување, тетратки, книги, корици за книги, маркери за книги, гравури, пенкала, моливи, футроли за пенкала или моливи, производи направени од кожа и имитација на кожа, патни кофчези и патувачки торби, багаж, патни торби, секојдневни торби, спортски торби, големи патни торби, куфери, ранци, рачни торби, тоалетни и козметички торби, футроли за машини, акт чанти, ремени, паричници, држачи за картички, држачи за чековни книшки, чанти, стапови за одење, ѹадори и ѹадори за сонце, мебел, мебел за домаќинството, огледала и рамки за слики, кошници за веш, кутии за складирање, перничѹиња, стакларија, садови, чаши, чинии, сервиси за јадење, керамика, порцелан, земјени садови и емајлирани садови, декоративни производи, садови за готвење, прибори и контејнери за домаќинството, супени чинии и супени диспензери, држачи за шамифчиња, четки, чешли и сунѓери, чинии, вазни и саксии, свеќници и држачи за свеќи, текстил и текстилни производи, прекривачи за кревети и маси платно за домаќинството, платнени облеку, постелнини, платнени покривки за маси, перници, завеси и черги, ќилими, черги за патување, прекривки за перници, навлаки за перници, чаршафи, пешкири, перјани прекривачи, перјани јоргани, навлаки за перјани јоргани и перјани прекривачи, јоргани, простирки за купатила, салфети, салфетки, пешкири за лице, фланели, шамичиња од текстил (за отстранување шминка), облека, обувки, капи, артикли од облека за жени и девојки, долна



облека, долна облека (lingerie), ноќна облека, секојдневна облека. кошули за спиење, панталони за спиење, горна облека за спиење, пиѓами, комплети пиѓами, беби-дол ноќни фустани, ноќни фустани, кимона, наметки, тоги и покривки, маици, блузони со качулка, ѓакети, горна облека, панталони, капри панталони, саронги, поткошули, елечиња, комбинизони, боксерки, обувки, влечки, ниски женски чизми, чорапи, капи, маски за лице; облека, имено градници, спортски градници, кратки корсети, корсети, костуми за тело, аксесоари за градници, имено прерамки за градници, проширувачи на градници, перничкиња за градници, самолепливи ленти за подршка за облека, покривки за брадавици, комбинизони, женски гаќички, г-танги(g-strings), танги, женски боксерки, бикини, машки тесни гаќи(briefs), боксерки, подвезици, мидери, саронги, високи чорапи, трикотажа, хулахопки, чорапи, дебели хулахопки, бодија, хеланки, поткошули, долна облека(lingerie), неглижеа, пиѓами, ноќници, бањарки, елечиња, ноќници со кратки ногавици (teddies), кошули за спиење, панталони за спиење, беби-дол, Капри комплети, комплети боксерки, кимона, маици, горна облека што се врзува околу врат(halter tops), горна облека без ракави(tank tops), кратка горна облека без ракави (crop tops), кошули, панталони, шорѓеви, ѓемпери, Капри, здолништа, фустани, блејзери, блузи, ѓакети, палта, панталони, костуми, фармерки, елечи, долни тренерки, горни тренерки, кратки долни тренерки, комплети тренерки, тренерки за ѓогирање, гаќи, поткошули, долна облека, облека за капење, наметки за плажа, ленти за глава, ракавици, шалови, шапки, капи, вратоврски и каиши, чевли, влечки, сандали, ниски женски обувки, чевли за вежбање и чевли за трчање, играчки, игри и работи за играње, забавни новитети во вид на сувенири, карти за играње, делови, рпрема и додатоци за сите наведени производи, овозможувајќи им на потрошувачите соодветно да ги видат и купат производите од малопродажни продавници, од интернет страна, од каталог за порачување по пошта или преку телекомуникациски средства

(210) **TM 2011/187** (220) 03/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **MN PHARMACEUTICALS**
Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No: 5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

GASTRAZOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати

(210) **TM 2011/188** (220) 03/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **MN PHARMACEUTICALS**
Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No: 5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

FLUMEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати

(210) **TM 2011/189** (220) 03/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **Друштво за трговија и услуги РЕКСУС ЛЕД СИСТЕМИ ДООЕЛ експорт-импорт**
Визбегово, Скопје, МК

(540)



(591) бела, црна и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти

кл. **11** - апарати за осветлување

кл. **37** - инсталациски услуги

(210) **TM 2011/191** (220) 04/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **ЕКОЦЕНТАР 97 ДООЕЛ Скопје**
ул.Индустриска бр.6, МК

(540)



(591) зелена и црна

(531) 24.15.08;24.17.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - услуги при продажба на мало и големо

(210) **TM 2011/192** (220) 07/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **SEBA DIS TICARET NAKLYJAT A.S.,
Samandira Cad.18 Buyuk Bakkalkoy Maltepe,
ISTANBUL, TR**

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, златно жолта и црна

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - цигари

(210) **TM 2011/193** (220) 07/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **EXPRESS, LLC. a Delaware limited liability
company**

1 Express Drive, Columbus, Ohio 43230, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(531) 03.01.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - очила за сонце

(210) **TM 2011/194** (220) 07/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **NOVARTIS AG
4002 Basel, CH**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

DAILIES AIR140

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - оптички апарати и инструменти; контактни леќи

(210) **TM 2011/195** (220) 07/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ
ДОО**

**Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари,
1000 Скопје, МК**

(540)



(531) 25.05.25;26.01.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

кл. 35 - рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(210) **TM 2011/196** (220) 07/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ
ДОО**

**Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари,
1000 Скопје, МК**

(540)

MOM&BABY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите



(210) **TM 2011/197** (220) 07/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Друштво за промет и услуги **ФОБАС КОМПАНИ ДОО**
Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари,
1000 Скопје, МК

(540)

AMBIEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

(210) **TM 2011/198** (220) 07/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Друштво за промет и услуги **ФОБАС КОМПАНИ ДОО**
Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари,
1000 Скопје, МК

(540)

LANE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

(210) **TM 2011/200** (220) 07/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Друштво за промет и услуги **ФОБАС КОМПАНИ ДОО**
Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари,
1000 Скопје, МК

(540)

ORHIDEA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

(210) **TM 2011/239** (220) 14/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **Фешн и Мејкап-ВА**
ул.Максим Горки 8 локал 8, Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 - хигиенска нега и нега на убавината на луѓето

(210) **TM 2011/242** (220) 15/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **Pfizer Inc.**
235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. «Народен фронт» 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

(540)

LIFE REWARDS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати за наснимување, пренесување или репродукција на звук или слики; магнетни носачи на податоци, дискови за наснимување; опрема и компјутери за обработка на податоци; компјутерски софтвер; наведените производи се наменети за употреба во областа на медицината, психологијата и здравствената заштита

кл. 38 - услуги за телекомуникација во областа на медицината, психологијата и здравствената заштита, конкретно пренесување на текст, пораки, информации, звук и слики преку комуникациски, телефонски, интернет и компјутерски мрежи

кл. 41 - услуги за образование наменети за медицински стручни лица; услуги за организација на натпревари и натпреварувачки игри (квизови) за едукативни потреби, наменети за обука на медицинските стручни лица

кл. 44 - услуги во областа на медицината, психологијата и здравствената заштита, вклучително и информациски услуги во областа на медицината, психологијата и здравствената заштита

(210) **TM 2011/243** (220) 16/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Друштво за трговија на големо и мало и услуги
ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Трета Македонска Бригада бб, Скопје, МК

(540)



(591) црна

(531) 26.11.12;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало

(210) **TM 2011/244** (220) 16/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Друштво за трговија на големо и мало и услуги
ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Трета Македонска Бригада бб, Скопје, МК

(540)



(591) зелена и розова

(531) 05.03.13;26.11.12;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало

(210) **TM 2011/245** (220) 16/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Друштво за трговија на големо и мало и услуги
ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Трета Македонска Бригада бб, Скопје, МК

(540)



(591) зелена и розова

(531) 26.11.12;27.05.01;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало

(210) **TM 2011/246** (220) 16/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Друштво за трговија на големо и мало и услуги
ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Трета Македонска Бригада бб, Скопје, МК

(540)



(591) сива и сребрена

(531) 26.11.12;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало



(210) **TM 2011/247** (220) 16/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Друштво за трговија на големо и мало и услуги
ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Трета Македонска Бригада бб, Скопје, МК

(540)



(591) темно црвена

(531) 05.03.11;26.11.12;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало

(210) **TM 2011/248** (220) 16/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Друштво за трговија на големо и мало и услуги
ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Трета Македонска Бригада бб, Скопје, МК

(540)



(591) бела и сива

(531) 05.03.11;26.11.12;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало

(210) **TM 2011/249** (220) 16/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) бела, сива и црвена

(531) 01.01.02;10.03.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **38** - телекомуникации

кл. **41** - образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. **45** - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) **TM 2011/251** (220) 17/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **BASF SE**
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, DE

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул.»Орце Николов» 155б, 1000, Скопје

(540)

СТОРАНЕТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - препарати за уништување бактерии, фунгициди, хербициди, пестициди

кл. **22** - мрежи обложени со пестициди заради заштита на земјоделски, хортикултурни и шумски производи, гроздобер, жетва на плодови и семиња, мрежи обложени со пестициди заради заштита на паднати дрвја и обработено и необработено дрво

(210) **TM 2011/252** (220) 17/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, d.d.**

Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

(540)

TRAVELINE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2011/253** (220) 17/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **ФИТОФАРМ**

ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

FITOGAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагрзување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2011/254** (220) 17/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **ФИТОФАРМ**

ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагрзување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2011/256** (220) 18/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **КОРО КОМПАНИ ДОО - Конимекс и други Друштво за производство, трговија и услуги ул.Првوماјска 9 бр.10, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) бела, жолта, портокалова и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарски препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(210) **TM 2011/257** (220) 18/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **VULCABRAS AZALEIA - RS, CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.**
Rua Dr. Legendre, 34, Parobe, Rio Grande do Sul, Brazil, 95630-000, BR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје



(540)

OLK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - облека, обувки и покривала за глава

(210) **TM 2011/258** (220) 21/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto, SI**(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

MARFLOXIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - ветеринарни производи

(210) **TM 2011/259** (220) 22/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **Христовска Кристина
ул.Јуриј Гагарин бр.77а, Скопје, МК**

(540)



(591) зелена и сива

(531) 24.17.02;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 - хигиенска нега и нега на убавината на луѓето

(210) **TM 2011/264** (220) 22/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **Божо Павковик
ул.Васил Ѓоргов бр.22/38, Скопје, МК**(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)

КЛАКЕР

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашока за печење, сол, сенф; оцет, сосви (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување, хотели, мотели, ресторани, кафе барови

(210) **TM 2011/266** (220) 22/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **Друштво за маркетинг и трговија ЗИП ЗАП
Станислава и Божо ДОО Скопје
ул.Црвена Вода бр.7/9, МК**(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)



(591) црна и бела

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, маркетинг истражувања, односи со јавност, испитување на јавно мислење, надворешно рекламирање, пишување и објавување рекламни текстови, агенции за рекламирање, обработка на текстови, графички дизајн, адвертајзинг, посредување при реализирање на рекламни материјали, трговија на големо и мало на производи

кл. 41 - образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности, тв емисии, радио емисии, ТВ емисии, весник, продукција на рекламни материјали, продукција на медиумски производи, издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми, архитектонски и инженерски активности (ентериерно и екстериерно уредување на објекти)

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување и планирања кои се однесуваат на услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер



(210) **TM 2011/267** (220) 22/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **Божо Павковиќ**
ул.Васил Ѓоргов бр.22/38, Скопје, МК

(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)

КАРМА КАША

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени од другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. **20** - мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. **21** - куќни или кујнски апарати и садови за домаќинство, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се опфатени со другите класи

кл. **24** - текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **27** - клими, рогузини, простирки и бришачи, линолеум и други подни покривачи, сидни тапети што не се од текстил

кл. **28** - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. **33** - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. **34** - тутун, производи за пушачите, кибрит

кл. **41** - образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности, организирање концерти, продукција на шоу програми, објавување книги

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување, хотели, мотели ресторани и кафе бар

(210) **TM 2011/268** (220) 23/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **Lion Capital LLP**
21 Grosvenor Place, London SW1X 7HF, GB

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

LION CAPITAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; финансиски услуги; услуги за недвижности; корпоративни финансии; приватен капитал; инвестициски услуги; услуги за капитал, фондови и инвестициски трустови; услуги за управување со инвестиции; заеднички фондови, шеми за колективно инвестирање и услуги за „хеџ“ фондови; услуги за заеднички трустови; финансиско и инвестициско планирање и истражување; советодавни, консултантски и информативни услуги во врска со горенаведените услуги

(210) **TM 2011/269** (220) 23/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во приватна сопственост увоз-извоз Скопје**
бул. Јане Сандански, бр. 109 Б Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

Ресторан 14

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување



(210) **ТМ 2011/270** (220) 23/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во приватна сопственост увоз-извоз Скопје бул. Јане Сандански, бр. 109 Б Скопје, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена и бела

(531) 24.01.11;24.01.20

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи;

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. **39** - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. **41** - образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. **45** - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) **ТМ 2011/271** (220) 23/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **Фармасвис довел ул.Лондонска 19/III/6, 1000 Скопје, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

PIPTAZ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски производи

(210) **ТМ 2011/272** (220) 23/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **Зимбаков Робин ул.Баница бр.19, Скопје, МК**

(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7, 1000 Скопје

(540)

МАК МАМА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко имлечни производи, масла и масти за јадење

кл. **31** - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **ТМ 2011/273** (220) 23/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **Зимбаков Робин ул.Баница бр.19, Скопје, МК**

(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7, 1000 Скопје

(540)

МАК МАМА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко имлечни производи, масла и масти за јадење

кл. **31** - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2011/274** (220) 23/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.**
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(540)

АДИАБЕН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **TM 2011/276** (220) 24/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) **Друштво за производство, трговија,**
градежништво и услуги ЕХИ ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје
ул.Трета Македонска бригада б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) кафена, жолта, црвена, сива и црна

(531) 03.11.12;03.11.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал што не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал, што не се опфатени со другите класи, руди

кл. 7 - машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца кл. 8 рачни алати и направи, прибор за јадење, ладно оружје, жилети

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот;

апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 11 - апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за запитување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

кл. 40 - обработка на материјали

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(210) број на пријавата

(510)	(210)	(510)	(210)
кл. 3	TM 2009/0133 TM 2011/0095 TM 2011/0153 TM 2011/0174 TM 2011/0184 TM 2011/0195 TM 2011/0196 TM 2011/0197 TM 2011/0198 TM 2011/0200 TM 2011/0253 TM 2011/0254		TM 2010/1240 TM 2011/0176 TM 2011/0189 TM 2011/0193 TM 2011/0194 TM 2011/0242 TM 2011/0260 TM 2011/0261 TM 2011/0276
кл. 4	TM 2011/0184	кл. 10	TM 2011/0087
кл. 5	TM 2009/0133 TM 2009/0487 TM 2010/1481 TM 2011/0078 TM 2011/0081 TM 2011/0082 TM 2011/0095 TM 2011/0120 TM 2011/0187 TM 2011/0188 TM 2011/0195 TM 2011/0251 TM 2011/0252 TM 2011/0253 TM 2011/0254 TM 2011/0256 TM 2011/0258 TM 2011/0271 TM 2011/0274	кл. 11	TM 2010/0501 TM 2011/0189 TM 2011/0260 TM 2011/0261 TM 2011/0276
кл. 6	TM 2011/0260 TM 2011/0261 TM 2011/0276	кл. 13	TM 2011/0083 TM 2011/0094
кл. 7	TM 2011/0276	кл. 14	TM 2011/0260 TM 2011/0261
кл. 8	TM 2011/0276	кл. 16	TM 2009/0133 TM 2009/0162 TM 2011/0243 TM 2011/0244 TM 2011/0245 TM 2011/0246 TM 2011/0247 TM 2011/0248 TM 2011/0260 TM 2011/0261 TM 2011/0267 TM 2011/0276
кл. 9	TM 2004/0482 TM 2010/0388 TM 2010/0501	кл. 17	TM 2011/0276
		кл. 18	TM 2010/1395 TM 2011/0260 TM 2011/0261 TM 2011/0267
		кл. 19	TM 2011/0276



(510)	(210)	(510)	(210)
кл. 20	TM 2010/1373 TM 2011/0176 TM 2011/0260 TM 2011/0261 TM 2011/0267		TM 2011/0179 TM 2011/0180 TM 2011/0181 TM 2011/0182 TM 2011/0264 TM 2011/0267
кл. 21	TM 2011/0260 TM 2011/0261 TM 2011/0267	кл. 33	TM 2011/0264 TM 2011/0267
кл. 22	TM 2011/0251	кл. 34	TM 2011/0192 TM 2011/0267
кл. 24	TM 2011/0171 TM 2011/0172 TM 2011/0173 TM 2011/0267	кл. 35	TM 2008/0159 TM 2009/0133 TM 2009/0162 TM 2010/0388 TM 2010/0862 TM 2010/0959 TM 2010/1116 TM 2010/1287 TM 2010/1395 TM 2010/1410 TM 2011/0087 TM 2011/0095 TM 2011/0153 TM 2011/0171 TM 2011/0172 TM 2011/0173 TM 2011/0176 TM 2011/0179 TM 2011/0180 TM 2011/0181 TM 2011/0182 TM 2011/0184 TM 2011/0191 TM 2011/0195 TM 2011/0243 TM 2011/0244 TM 2011/0245 TM 2011/0246 TM 2011/0247 TM 2011/0248 TM 2011/0249 TM 2011/0260 TM 2011/0261 TM 2011/0266 TM 2011/0270 TM 2011/0276
кл. 25	TM 2009/0133 TM 2010/1395 TM 2011/0153 TM 2011/0171 TM 2011/0172 TM 2011/0173 TM 2011/0184 TM 2011/0257 TM 2011/0260 TM 2011/0261 TM 2011/0267		
кл. 27	TM 2011/0267	кл. 36	TM 2010/0959 TM 2011/0161 TM 2011/0162 TM 2011/0163 TM 2011/0260 TM 2011/0261
кл. 28	TM 2009/0133 TM 2011/0153 TM 2011/0260 TM 2011/0261 TM 2011/0267 TM 2011/0276		
кл. 29	TM 2009/0133 TM 2010/1116 TM 2011/0272 TM 2011/0273		
кл. 30	TM 2010/0180 TM 2010/1116 TM 2010/1219 TM 2011/0183 TM 2011/0256 TM 2011/0264 TM 2011/0267		
кл. 31	TM 2011/0272 TM 2011/0273		
кл. 32	TM 2009/0133 TM 2010/1116		



(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2011/0268 TM 2011/0270		TM 2011/0126 TM 2011/0179 TM 2011/0180 TM 2011/0181 TM 2011/0182 TM 2011/0264 TM 2011/0267 TM 2011/0269 TM 2011/0272 TM 2011/0273
кл. 37	TM 2009/0133 TM 2010/0501 TM 2010/1373 TM 2011/0189 TM 2011/0260 TM 2011/0261 TM 2011/0276		
кл. 38	TM 2010/0388 TM 2010/0501 TM 2010/0860 TM 2010/1240 TM 2011/0242 TM 2011/0249 TM 2011/0260 TM 2011/0261	кл. 44	TM 2011/0239 TM 2011/0242 TM 2011/0259
		кл. 45	TM 2010/0959 TM 2011/0249 TM 2011/0260 TM 2011/0261 TM 2011/0270
кл. 39	TM 2010/1116 TM 2010/1469 TM 2011/0260 TM 2011/0261 TM 2011/0270		
кл. 40	TM 2011/0276		
кл. 41	TM 2008/0159 TM 2009/0133 TM 2009/0162 TM 2010/0860 TM 2010/1469 TM 2011/0176 TM 2011/0242 TM 2011/0249 TM 2011/0260 TM 2011/0261 TM 2011/0264 TM 2011/0266 TM 2011/0267 TM 2011/0270		
кл. 42	TM 2008/0159 TM 2010/0862 TM 2010/0959 TM 2010/1240 TM 2010/1373 TM 2011/0260 TM 2011/0261 TM 2011/0266 TM 2011/0270 TM 2011/0276		
кл. 43	TM 2010/1116 TM 2010/1469		

**ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ**

(731) носител на правото на трговска марка
(210) број на пријавата

(731) **Honeywell International Inc.**
(210) МК/Т/ 2004/482

Билјана Апостолова
МК/Т/ 2008/159

Агенција за маркетинг, комуникации ПАНЕКС дооел
МК/Т/ 2009/133

Стопанска комора на Македонија-Турција MATTO
МК/Т/ 2009/162

Novo Nordisk A/S
МК/Т/ 2009/487

Друштво за производство, трговија и угостителство СПЕЦИЈАЛ-ПРОДУКТ ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2010/180

TELEKOM SLOVENIJE d.d.
МК/Т/ 2010/388

Audio Video Consulting GmbH
МК/Т/ 2010/501

Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ-М ДОО Скопје
МК/Т/ 2010/860

Друштво за производство, инженеринг, консалтинг, трговија и услуги ВЕВЕ ГРУП ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2010/862

СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ВОЗАЧИ НА МАКЕДОНИЈА
МК/Т/ 2010/959

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД „МЛЕКАРА БИТОЛА“
МК/Т/ 2010/1116

ДПТУ МАКС увоз-извоз ДООЕЛ
МК/Т/ 2010/1219

Инфопроект Компјутерс
МК/Т/ 2010/1240

(731) **Т.Д.К. КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ Скопје**
(210) МК/Т/ 2010/1287

Друштво за проектирање, инженеринг и градежништво ДСЦ-ДИЗАЈН, Звонко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
МК/Т/ 2010/1373

Jones Investment Co. Inc. (Delaware corporation)
МК/Т/ 2010/1395

КАУНТ ДООЕЛ
МК/Т/ 2010/1410

Гордана Јаниќијевиќ
МК/Т/ 2010/1469

SANOFI- AVENTIS
МК/Т/ 2010/1481

PLIVA HRVATSKA d.o.o.
МК/Т/ 2011/78

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
МК/Т/ 2011/81

MN PHARMACEUTICALS
МК/Т/ 2011/82

Companhia Nitro Quimica Brasileira
МК/Т/ 2011/83

ДПТУ АНАТОМ ИК ХЕЛП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
МК/Т/ 2011/87

Companhia Nitro Quimica Brasileira
МК/Т/ 2011/94

Наталија Крстевска Ангеловска
МК/Т/ 2011/95

BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, d.d.
МК/Т/ 2011/120

Друштво за производство, услуги и трговија ФУТУРА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
МК/Т/ 2011/126



(731) Друштво за производство и трговија и услуги ДЕЦО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
(210) МК/Т/ 2011/153

ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д СКОПЈЕ
МК/Т/ 2011/161
МК/Т/ 2011/162
МК/Т/ 2011/163

Друштво за производство и трговија ФАСХИОН МОДА ДОО Скопје
МК/Т/ 2011/171
МК/Т/ 2011/172
МК/Т/ 2011/173

Друштво за промети услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО
МК/Т/ 2011/174

Друштво за маркетинг ИСИС ДТ ПРОПАГАНДА ДОО увоз-извоз Скопје
МК/Т/ 2011/176

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ
МК/Т/ 2011/179
МК/Т/ 2011/180
МК/Т/ 2011/181
МК/Т/ 2011/182

YILDIZ HOLDING A.S.
МК/Т/ 2011/183

Twofathers Limited
МК/Т/ 2011/184

MN PHARMACEUTICALS
МК/Т/ 2011/187
МК/Т/ 2011/188

Друштво за трговија и услуги РЕКСУС ЛЕД СИСТЕМИ ДООЕЛ експорт-импорт
МК/Т/ 2011/189

ЕКОЦЕНТАР 97 ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2011/191

SEBA DIS TICARET NAKLYJAT A.S.,
МК/Т/ 2011/192

EXPRESS, LLC. a Delaware limited liability company
МК/Т/ 2011/193

NOVARTIS AG
МК/Т/ 2011/194

(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО

(210) МК/Т/ 2011/195
МК/Т/ 2011/196
МК/Т/ 2011/197
МК/Т/ 2011/198
МК/Т/ 2011/200

Фешн и Мејкап-ВА
МК/Т/ 2011/239

Pfizer Inc.
МК/Т/ 2011/242

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
МК/Т/ 2011/243
МК/Т/ 2011/244
МК/Т/ 2011/245
МК/Т/ 2011/246
МК/Т/ 2011/247
МК/Т/ 2011/248

Deutsche Telekom AG
МК/Т/ 2011/249

BASF SE
МК/Т/ 2011/251

BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, d.d.
МК/Т/ 2011/252

ФИТОФАРМ
МК/Т/ 2011/253
МК/Т/ 2011/254

КОРО КОМПАНИ ДОО - Конимекс и други Друштво за производство, трговија и услуги
МК/Т/ 2011/256

VULCABRAS AZALEIA - RS, CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.
МК/Т/ 2011/257

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
МК/Т/ 2011/258

Христовска Кристина
МК/Т/ 2011/259

Божо Павковиќ
МК/Т/ 2011/264

Друштво за маркетинг и трговија ЗИП ЗАП Станислава и Божо ДОО Скопје
МК/Т/ 2011/266



(731) **Божо Павковиќ**
(210) МК/Т/ 2011/267

Lion Capital LLP
МК/Т/ 2011/268

**СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во
приватна сопственост увоз-извоз Скопје**
МК/Т/ 2011/269
МК/Т/ 2011/270

Фармасвис дооел
МК/Т/ 2011/271

Зимбаков Робин
МК/Т/ 2011/272
МК/Т/ 2011/273

BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
МК/Т/ 2011/274

**Друштво за производство, трговија,
градежништво и услуги ЕХИ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје**
МК/Т/ 2011/276



ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаските права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



(111) **18544** (151) 15/07/2011
(210) ТМ 2002/57 (220) 05/02/2002
(181) 05/02/2012
(450) 31/08/2011

(732) **Константин Атанасовски**
ул. "Владимир Комаров" бр.13/34,
1000 Скопје, МК

(540)

MARSHAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **33** - алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) **18456** (151) 13/07/2011
(210) ТМ 2008/331 (220) 01/04/2008
(181) 01/04/2018
(450) 31/08/2011

(732) **Research In Motion Limited**
295 Phillip Street; Waterloo, Ontario N2L 3W8, CA

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

BLACKBERRY UNITE!

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **6** - синџирче за клучеви; неелектрични кабли и жици од обичен метал; мали метални делови што се користат при изработката на куќиштето на персоналниот компјутер; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи

кл. **9** - научни, поморски, за испитување, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (надгледување) и апарати и инструменти за спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на податоци, звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање, компјутери и опрема за обработка на податоци; компјутерски софтвер; електронски преносливи уреди за безжичен пренос на податоци и/или звучни сигнали; додатна опрема за електронски преносливи уреди за безжичен пренос на податоци и/или звучни сигнали имено батерии, капацитети за батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски кабли; софтвер за компјутерска комуникација за синхронизација, пренос и споделување на податоци, календар, содржина и пораки помеѓу еден или повеќе електронски преносливи уреди и податоци запишани на или поврзани со компјутер

кл. **11** - апарати за осветлување

кл. **16** - печатени материјали, прибор за пишување; лепила

кл. **18** - кожа и имитации на кожа, и производи направени од овие материјали што не се вклучени во другите класи; чадори, чадори за сонце

кл. **20** - рамки за слики; производи (не се вклучени во другите класи) од дрво, плута, трска, прачка, прачки за плетење, рог, коска, слонова коска, китова коска, школка, килибар, седеф, морска пена и замени за сите овие материјали, или од пластика

кл. **21** - шољи

кл. **25** - облека, обувки, капи

кл. **28** - игри и играчки; гимнастички и спортски предмети не се вклучени во другите класи; украси за божиќни дрва

кл. **35** - рекламни услуги; снабдување на деловни информации; маркетинг услуги

кл. **37** - поправка и инсталационски услуги

кл. **38** - телекомуникација; овозможување интернет пристап; овозможување пристап до електронска база на податоци, овозможување на пристап до ГПС (глобален позиционен систем) навигациски услуги; e-mail услуги; услуги за безжично праќање на податоци, посебно услуги што му овозможуваат на корисникот да праќа и/или прима пораки преку безжична мрежа на податоци; услуги за безжично еднонасочно или двонасочно повикување преку пејџер; услуги за пренос и прием на звучна комуникација; телекомуникациски консултации, имено обезбедување информации за трета страна за да им помогне во развивањето и интегрирањето на еднонасочната или двонасочната безжична поврзаност на податоци, вклучително и заеднички и домашни/лични податоци, и/или гласовна комуникација

кл. **39** - обезбедување навигациски услуги на ГПС (глобален позиционен систем); обезбедување информации поврзани со патување и транспорт

кл. **41** образование; обезбедување обука; забава; спортски и културни активности; информации поврзани со истите; услуги за едукација и обука, имено, часови, семинари и конференции со цел да обезбедат информации на трета страна за да им помогне во употребата на уреди за развивање и поддршка на безжичната поврзаност и софтвер поврзан со безжична поврзаност и компјутерска комуникација

кл. **42** - научни и технолошки услуги и услуги за истражување и дизајн поврзани со истите; услуги за индустриска анализа и истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; консултантски услуги и услуги за техничка поддршка што се поврзани со компјутерски хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги и услуги на ГПС (глобален позиционен систем); услуги за техничка поддршка, имено, обновување и одржување компјутерски софтвер и програми за поддршка на отстранување на дефекти за дијагноза, и решавање на проблеми поврзани со безжично поврзување и компјутерски хардвер и софтвер

кл. **45** - лиценцирање на компјутерски софтвер



- (111) **18459** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2008/332 (220) 01/04/2008
 (181) 01/04/2018
 (450) 31/08/2011
- (732) **Research In Motion Limited**
295 Phillip Street; Waterloo, Ontario N2L 3W8, CA
- (740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
- (540)

BLACKBERRY

- (551) индивидуална
 (510, 511)
- кл. **6** - синѓрче за клучеви; неелектрични кабли и жици од обичен метал; мали метални делови што се користат при изработката на куќиштето на персоналниот компјутер; производи од обичен металшто не се вклучени во другите класи
- кл. **9** - научни, поморски, за испитување, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (надгледување) и апарати и инструменти за спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на податоци, звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање, компјутери и опрема за обработка на податоци; компјутерски софтвер; електронски преносливи уреди за безжичен пренос на податоци и/или звучни сигнали; додатна опрема за електронски преносливи уреди за безжичен пренос на податоци и/или звучни сигнали имено батерии, капаѓи за батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски кабли; софтвер за компјутерска комуникација за синхронизација, пренос и споделување на податоци, календар, содржина и пораки помеѓу еден или повеќе електронски преносливи уреди и податоци запишани на или поврзани со компјутер
- кл. **11** - апарати за осветлување
- кл. **16** - печатени материјали, прибор за пишување; лепила
- кл. **18** - кожа и имитации на кожа, и производи направени од овие материјали што не се вклучени во другите класи; чадори, чадори за сонце
- кл. **20** - рамки за слики; производи (кои не се вклучени во други класи) од дрво, плута, трска, прачка, прачки за плетење, рог, коска, слонова коска, китова коска, школка, килибар, седеф, морска пена и замени за сите овие материјали, или од пластика
- кл. **21** - шољѓи
- кл. **25** - облека, обувки, капи
- кл. **28** - игри и играчки; гимнастички и спортски предмети што не се вклучени во другите класи; украси за божиќни дрва

кл. **35** - рекламни услуги; снабдување на деловни информации; маркетинг услуги

кл. **37** - поправка и инсталационски услуги

кл. **38** - телекомуникација; овозможување интернет пристап; овозможување пристап до електронска база на податоци, овозможување на пристап до ГПС (глобален позиционен систем) навигациски услуги; e-mail услуги; услуги за безжично праќање на податоци, посебно услуги што му овозможуваат на корисникот да праќа и/или прима пораки преку безжична мрежа на податоци; услуги за безжично еднонасочно или двонасочно повикување преку пејѓер; услуги за пренос и прием на звучна комуникација; телекомуникациски консултации, имено обезбедување информации за трета страна за да им помогне во развивањето и интегрирањето на еднонасочната или двонасочната безжична поврзаност на податоци, вклучително и заеднички и домашни/лични податоци, и/или гласовна комуникација

кл. **39** - обезбедување навигациски услуги на ГПС (глобален позиционен систем); обезбедување информации поврзани со патување и транспорт

кл. **41** - образование; обезбедување обука; забава; спортски и културни активности; информации поврзани со истите; услуги за едукација и обука, имено, часови, семинари и конференции со цел да обезбедат информации на трета страна за да им помогне во употребата на уреди за развивање и поддршка на безжичната поврзаност и софтвер поврзан со безжична поврзаност и компјутерска комуникација

кл. **42** - научни и технолошки услуги и услуги за истражување и дизајн поврзани со истите; услуги за индустриска анализа и истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; консултантски услуги и услуги за техничка поддршка што се поврзани со компјутерски хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги и услуги на ГПС (глобален позиционен систем); услуги за техничка поддршка, имено, обновување и одржување компјутерски софтвер и програми за поддршка на отстранување на дефекти за дијагноза, и решавање на проблеми поврзани со безжично поврзување и компјутерски хардвер и софтвер

кл. **45** - лиценцирање на компјутерски софтвер

- (111) **18454** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2008/333 (220) 01/04/2008
 (181) 01/04/2018
 (450) 31/08/2011
- (732) **Research In Motion Limited**
295 Phillip Street; Waterloo, Ontario N2L 3W8, CA
- (740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје



(540)

RESEARCH IN MOTION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **6** - синѹирче за клучеви; неелектрични кабли и жици од обичен метал; мали метални делови што се користат при изработката на куќиштето на персоналниот компјутер; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи

кл. **9** - научни, поморски, за испитување, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (надгледување) и апарати и инструменти за спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на податоци, звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање, компјутери и опрема за обработка на податоци; компјутерски софтвер; електронски преносливи уреди за безжичен пренос на податоци и/или звучни сигнали; додатна опрема за електронски преносливи уреди за безжичен пренос на податоци и/или звучни сигнали имено батерии, капаѹи за батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски кабли; софтвер за компјутерска комуникација за синхронизација, пренос и споделување на податоци, календар, содржина и пораки помеѓу еден или повеќе електронски преносливи уреди и податоци запишани на или поврзани со компјутер

кл. **11** - апарати за осветлување

кл. **16** - печатени материјали, прибор за пишување; лепила

кл. **18** - кожа и имитации на кожа, и производи направени од овие материјали што не се вклучени во други класи; чадори, чадори за сонце

кл. **20** - рамки за слики; производи (не се вклучени во другите класи) од дрво, плута, трска, прачка, прачки за плетење, рог, коска, слонова коска, китова коска, школка, килибар, седеф, морска пена и замени за сите овие материјали, или од пластика

кл. **21** - шољи

кл. **25** - облека, обувки, капи

кл. **28** - игри и играчки; гимнастички и спортски предмети што не се вклучени во другите класи; украси за божиќни дрва

кл. **35** - рекламни услуги; снабдување на деловни ифнормации; маркетинг услуги

кл. **37** - поправка и инсталационски услуги

кл. **38** - телекомуникација; овозможување интернет пристап; овозможување пристап до електронска база на податоци, овозможување пристап до ГПС (глобален позиционен систем) навигациски услуги; e-mail услуги; услуги за безжично праќање на податоци, посебно услуги што му овозможуваат на корисникот да праќа и/или прима пораки преку безжична мрежа на

податоци; услуги за безжично еднонасочно или двонасочно повикување преку пејѹер; услуги за пренос и прием на звучна комуникација; телекомуникациски консултации, имено обезбедување информации за трета страна за да им помогне во развивањето и интегрирањето на еднонасочната или двонасочната безжична поврзаност на податоци, вклучително и заеднички и домашни/лични податоци, и/или гласовна комуникација

кл. **39** - обезбедување навигациски услуги на ГПС (глобален позиционен систем); обезбедување информации поврзани со патување и транспорт

кл. **41** - образование; обезбедување обука; забава; спортски и културни активности; информации поврзани со истите; услуги за едукација и обука, имено, часови, семинари и конференции со цел да обезбедат информации на трета страна за да им помогне во употребата на уреди за развивање и поддршка на безжичната поврзаност и софтвер поврзан со безжична поврзаност и компјутерска комуникација

кл. **42** - научни и технолошки услуги и услуги за истражување и дизајн поврзани со истите; услуги за индустриска анализа и истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; консултантски услуги и услуги за техничка поддршка што се поврзани со компјутерски хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги и услуги на ГПС (глобален позиционен систем); услуги за техничка поддршка, имено, обновување и одржување компјутерски софтвер и програми за поддршка на отстранување на дефекти за дијагноза, и решавање на проблеми поврзани со безжично поврзување и компјутерски хардвер и софтвер

кл. **45** - лиценцирање на компјутерски софтвер

(111)	18458	(151)	13/07/2011
(210)	ТМ 2008/334	(220)	01/04/2008
		(181)	01/04/2018
		(450)	31/08/2011

(732) **Research In Motion Limited**
295 Phillip Street; Waterloo, Ontario N2L 3W8, CA

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

RIM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **6** - синѹирче за клучеви; неелектрични кабли и жици од обичен метал; мали метални делови што се користат при изработката на куќиштето на персоналниот компјутер; производи од обичен металштоне се вклучени во други класи



кл. **9** - научни, поморски, за испитување, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (надгледување) и апарати и инструменти за спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на податоци, звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање, компјутери и опрема за обработка на податоци; компјутерски софтвер; електронски преносливи уреди за безжичен пренос на податоци и/или звучни сигнали; додатна опрема за електронски преносливи уреди за безжичен пренос на податоци и/или звучни сигнали имено батерии, капаци за батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски кабли; софтвер за компјутерска комуникација за синхронизација, пренос и споделување на податоци, календар, содржина и пораки помеѓу еден или повеќе електронски преносливи уреди и податоци запишани на или поврзани со компјутер

кл. **11** - апарати за осветлување

кл. **16** - печатени материјали, прибор за пишување; лепила

кл. **18** - кожа и имитации на кожа, и производи направени од овие материјали што не се вклучени во другите класи; чадори, чадори за сонце

кл. **20** - рамки за слики; производи (не се вклучени во другите класи) од дрво, плута, трска, прачка, прачки за плетење, рог, коска, слонова коска, китова коска, школка, ќилибар, седеф, морска пена и замени за сите овие материјали, или од пластика

кл. **21** - шољи

кл. **25** - облека, обувки, капи

кл. **28** - игри и играчки; гимнастички и спортски предмети што не се вклучени во другите класи; украси за божиќни дрва

кл. **35** - рекламни услуги; снабдување на деловни информации; маркетинг услуги

кл. **37** - поправка и инсталациски услуги

кл. **38** - телекомуникација; овозможување интернет пристап; овозможување пристап до електронска база на податоци, овозможување пристап до ГПС (глобален позиционен систем) навигациски услуги; e-mail услуги; услуги за безжично праќање на податоци, посебно услуги што му овозможуваат на корисникот да праќа и/или прима пораки преку безжична мрежа на податоци; услуги за безжично еднонасочно или двонасочно повикување преку пејџер; услуги за пренос и прием на звучна комуникација; телекомуникациски консултации, имено обезбедување информации за трета страна за да им помогне во развивањето и интегрирањето на еднонасочната или двонасочната безжична поврзаност на податоци, вклучително и заеднички и домашни/лични податоци, и/или гласовна комуникација

кл. **39** - обезбедување навигациски услуги на ГПС (глобален позиционен систем); обезбедување информации поврзани со патување и транспорт

кл. **41** - образование; обезбедување обука; забава; спортски и културни активности; информации поврзани со истите; услуги за едукација и обука, имено, часови, семинари и конференции со цел да обезбедат информации на трета страна за да им помогне во употребата на уреди за развивање и поддршка на безжичната поврзаност и софтвер поврзан со безжична поврзаност и компјутерска комуникација

кл. **42** - научни и технолошки услуги и услуги за истражување и дизајн поврзани со истите; услуги за индустриска анализа и истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; консултантски услуги и услуги за техничка поддршка што се поврзани со компјутерски хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги и услуги на ГПС (глобален позиционен систем); услуги за техничка поддршка, имено, обновување и одржување компјутерски софтвер и програми за поддршка на отстранување на дефекти за дијагноза, и решавање на проблеми поврзани со безжично поврзување и компјутерски хардвер и софтвер

кл. **45** - лиценцирање на компјутерски софтвер

(111) **18457** (151) 13/07/2011

(210) TM 2008/335 (220) 01/04/2008

(181) 01/04/2018

(450) 31/08/2011

(732) **Research In Motion Limited**
295 Phillip Street; Waterloo, Ontario N2L 3W8, CA

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

BLACKBERRY PEARL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **6** - синџирче за клучеви; неелектрични кабли и жици од обичен метал; мали метални делови што се користат при изработката на куќиштето на персоналниот компјутер; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи

кл. **9** - научни, поморски, за испитување, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (надгледување) и апарати и инструменти за спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на податоци, звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање, компјутери и опрема за обработка на податоци; компјутерски софтвер; електронски преносливи уреди за безжичен пренос на податоци и/или звучни сигнали; додатна опрема за електронски преносливи уреди за безжичен пренос на податоци и/или звучни сигнали имено батерии, капаци за

батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски кабли; софтвер за компјутерска комуникација за синхронизација, пренос и споделување на податоци, календар, содржина и пораки помеѓу еден или повеќе електронски преносливи уреди и податоци запишани на или поврзани со компјутер кл. **11** - апарати за осветлување

кл. **16** - печатени материјали, прибор за пишување; лепила

кл. **18** - кожа и имитации на кожа, и производи направени од овие материјали што не се вклучени во другите класи; чадори, чадори за сонце

кл. **20** - рамки за слики; производи (не се вклучени во другите класи) од дрво, плута, трска, прачка, прачки за плетење, рог, коска, слонова коска, китова коска, школка, ќилибар, седеф, морска пена и замени за сите овие материјали, или од пластика

кл. **21** - шољи

кл. **25** - облека, обувки, капи

кл. **28** - игри и играчки; гимнастички и спортски предмети што не се вклучени во другите класи; украси за божиќни дрва

кл. **35** - рекламни услуги; снабдување на деловни информации; маркетинг услуги

кл. **37** - поправка и инсталациски услуги

кл. **38** - телекомуникација; овозможување интернет пристап; овозможување пристап до електронска база на податоци, овозможување пристап до ГПС (глобален позиционен систем) навигациски услуги; e-mail услуги; услуги за безжично праќање на податоци, посебно услугишто му овозможуваат на корисникот да праќа и/или прима пораки преку безжична мрежа на податоци; услуги за безжично еднонасочно или двонасочно повикување преку пејџер; услуги за пренос и прием на звучна комуникација; телекомуникациски консултации, имено обезбедување информации за трета страна за да им помогне во развивањето и интегрирањето на еднонасочната или двонасочната безжична поврзаност на податоци, вклучително и заеднички и домашни/лични податоци, и/или гласовна комуникација

кл. **39** - обезбедување навигациски услуги на ГПС (глобален позиционен систем); обезбедување информации поврзани со патување и транспорт

кл. **41** - образование; обезбедување обука; забава; спортски и културни активности; информации поврзани со истите; услуги за едукација и обука, имено, часови, семинари и конференции со цел да обезбедат информации на трета страна за да им помогне во употребата на уреди за развивање и поддршка на безжичната поврзаност и софтвер поврзан со безжична поврзаност и компјутерска комуникација

кл. **42** - научни и технолошки услуги и услуги за истражување и дизајн поврзани со истите; услуги за индустриска анализа и истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; консултантски услуги и услуги за техничка поддршка што се поврзани со компјутерски

хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги и услуги на ГПС (глобален позиционен систем); услуги за техничка поддршка, имено, обновување и одржување компјутерски софтвер и програми за поддршка на отстранување на дефекти за дијагноза, и решавање на проблеми поврзани со безжично поврзување и компјутерски хардвер и софтвер

кл. **45** - лиценцирање на компјутерски софтвер

(111) 18455	(151) 13/07/2011
(210) ТМ 2008/336	(220) 01/04/2008
	(181) 01/04/2018
	(450) 31/08/2011

(732) **Research In Motion Limited**
295 Phillip Street; Waterloo, Ontario N2L 3W8, CA

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **6** - синџирче за клучеви; неелектрични кабли и жици од обичен метал; мали метални делови што се користат при изработката на куќиштето на персоналниот компјутер; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи

кл. **9** - научни, поморски, за испитување, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (надгледување) и апарати и инструменти за спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на податоци, звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање, компјутери и опрема за обработка на податоци; компјутерски софтвер; електронски преносливи уреди за безжичен пренос на податоци и/или звучни сигнали; додатна опрема за електронски преносливи уреди за безжичен пренос на податоци и/или звучни сигнали имено батерии, капацити за батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски кабли; софтвер за компјутерска комуникација за синхронизација, пренос и споделување на податоци, календар, содржина и пораки помеѓу еден или повеќе електронски преносливи уреди и податоци запишани на или поврзани со компјутер кл. **11** - апарати за осветлување

кл. **16** - печатени материјали, прибор за пишување; лепила

кл. **18** - кожа и имитации на кожа, и производи направени од овие материјали што не се вклучени во другите класи; чадори, чадори за сонце



кл. **20** - рамки за слики; производи (не се вклучени во другите класи) од дрво, плута, трска, прачка, прачки за плетење, рог, коска, слонова коска, китова коска, школка, ќилибар, седеф, морска пена и замени за сите овие материјали, или од пластика

кл. **21** - шољи

кл. **25** - облека, обувки, капи

кл. **28** - игри и играчки; гимнастички и спортски предмети што не се вклучени во другите класи; украси за божиќни дрва

кл. **35** - рекламни услуги; снабдување на деловни ифнормации; маркетинг услуги

кл. **37** - поправка и инсталациски услуги

кл. **38** - телекомуникација; овозможување интернет пристап; овозможување пристап до електронска база на податоци, овозможување пристап до ГПС (глобален позиционен систем) навигациски услуги; e-mail услуги; услуги за безжично праќање на податоци, посебно услуги што му овозможуваат на корисникот да праќа и/или прима пораки преку безжична мрежа на податоци; услуги за безжично еднонасочно или двонасочно повикување преку пејџер; услуги за пренос и прием на звучна комуникација; телекомуникациски консултации, имено обезбедување информации за трета страна за да им помогне во развивањето и интегрирањето на еднонасочната или двонасочната безжична поврзаност на податоци, вклучително и заеднички и домашни/лични податоци, и/или гласовна комуникација

кл. **39** - обезбедување навигациски услуги на ГПС (глобален позиционен систем); обезбедување информации поврзани со патување и транспорт

кл. **41** - образование; обезбедување обука; забава; спортски и културни активности; информации поврзани со истите; услуги за едукација и обука, имено, часови, семинари и конференции со цел да обезбедат информации на трета страна за да им помогне во употребата на уреди за развивање и поддршка на безжичната поврзаност и софтвер поврзан со безжична поврзаност и компјутерска комуникација

кл. **42** - научни и технолошки услуги и услуги за истражување и дизајн поврзани со истите; услуги за индустриска анализа и истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; консултантски услуги и услуги за техничка поддршка што се поврзани со компјутерски хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги и услуги на ГПС (глобален позиционен систем); услуги за техничка поддршка, имено, обновување и одржување компјутерски софтвер и програми за поддршка на отстранување на дефекти за дијагноза, и решавање на проблеми поврзани со безжично поврзување и компјутерски хардвер и софтвер

кл. **45** - лиценцирање на компјутерски софтвер

(111) **18465** (151) 13/07/2011
(210) TM 2008/509 (220) 08/05/2008
(181) 08/05/2018
(450) 31/08/2011

(732) **Grant Thornton International Limited
Regents Place, 338 Euston Road, London,
NW1 3BG, UK**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

GRANT THORNTON

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **9** - научни, наутички, надзорни, фотографски, кинематографски, оптички, мерни, мерачки, сигнални, контролни (надзор), спасувачки и учителски апарати и инструменти; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на струјата; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук и слики; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; улични автомати и механизми за апаратишто работат на монети; каси, сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар; компјутерски софтвер и компјутерски хардвер; даунлоудирачки публикации снабдени преку глобална комуникациска мрежа; ЦДа, ДВДа, ЦД ромови

кл. **16** - хартија, картон и производите направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи; печатени материјали; книговезен материјал; фотографии; канцелариски материјал; врзивни средства за канцелариски материјал или за домаќинството; уметнички материјали; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); подучувачки и учителски материјал (освен апарати); пластични материјали за пакување (не се вклучени во другите класи); печатарски букви; печатарски валци; брошури, публикации

кл. **35** - рекламирање; бизнис менаџмент; бизнисадминистрација; канцелариски функции; сметководствени услуги, ревизија; бизнис менаџмент консалтинг; даночно планирање; даночен консалтинг и советодавни услуги; вработување на персонал и управување со персонал; економско предвидување; консултантски и советодавни услуги во врска со фузионирања, спојувања, здружени потфати; услуги за истражување на пазарот; консултации во врска со управување со ризик во полето на деловното работење; консултации за човечки ресурси; управување со бази на податоци; деловно истражување и анализа; информации

поврзани со гореспоменатите услуги снабдени преку глобалната комуникациска мрежа

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот; финансиски услуги; финансиски консалтинг и советодавни услуги; финансиски проценки; статистички услуги; финансиски менаџмент; консултации за управување со ризик во полето на финансиите; информации во врска со гореспоменатите услуги снабдени преку глобална комуникациска мрежа

кл. **41** - едукација; обезбедување обука; забава; спортски и културни активности; едукациски услуги, издавачки услуги; тренинг услуги; организирање и одржување конференции, работилници; даунлоудирачки вести снабдени преку глобална комуникациска мрежа; информации во врска со гореспоменатите услуги снабдени преку глобална комуникациска мрежа

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражување и дизајнирање во врска со тоа; услуги на индустриска анализа и истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; компјутерско програмирање; анализа на компјутерски системи; компјутерски мрежни услуги; информации во врска со гореспоменатите услуги снабдени преку глобална комуникациска мрежа

кл. **45** - лични и социјални услуги обезбедени од страна на други за да се исполнат потребите на поединци; услуги за обезбедување и заштита на имот и лица; правни услуги, консултации за права на интелектуална сопственост, лиценцирање и евалуација, услуги за спречување на измама; услуги за поддршка на парничење; арбитража; посредување; алтернативно решавање на спор; истражувачки услуги; услуги за правна истрага; услуги за приватна истрага, информации во врска со гореспоменатите услуги снабдени преку глобална комуникациска мрежа

(111) **18462** (151) 13/07/2011

(210) ТМ 2008/510 (220) 08/05/2008

(181) 08/05/2018

(450) 31/08/2011

(732) **Grant Thornton International Limited
Regents Place, 338 Euston Road, London,
NW1 3BG, UK**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - научни, научички, надзорни, фотографски, кинематографски, оптички, мерни, мерачки, сигнални, контролни (надзор), спасувачки и учителски апарати и инструменти; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на струјата; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук и слики; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; улични автомати и механизми за апарати што работат на монети; каси, сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар; компјутерски софтвер и компјутерски хардвер; даунлоудирачки публикации снабдени преку глобална комуникациска мрежа; ЦДа, ДВДа, ЦД ромови

кл. **16** - хартија, картон и производите направени овие материјали, што не се вклучени во другите класи; печатени материјали; книговезен материјал; фотографии; канцелариски материјал; врзиви средства за канцелариски материјал или за домаќинството; уметнички материјали; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); подучувачки и учителски материјал (освен апарати); пластични материјали за пакување (не се вклучени во другите класи); печатарски букви; печатарски валци; брошури, публикации

кл. **35** - рекламирање; бизнис менаџмент; бизнисадминистрација; канцелариски функции; сметководствени услуги, ревизија; бизнис менаџмент консалтинг; даночно планирање; даночен консалтинг и советодавни услуги; вработување на персонал и управување со персонал; економско предвидување; консултантски и советодавни услуги во врска со фузионирања, спојувања, здружени потфати; услуги за истражување на пазарот; консултации во врска со управување со ризик во полето на деловното работење; консултации за човечки ресурси; управување со бази на податоци; деловно истражување и анализа; информации поврзани со гореспоменатите услуги снабдени преку глобалната комуникациска мрежа

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот; финансиски услуги; финансиски консалтинг и советодавни услуги; финансиски проценки; статистички услуги; финансиски менаџмент; консултации за управување со ризик во полето на финансиите; информации во врска со гореспоменатите услуги снабдени преку глобална комуникациска мрежа

кл. **41** - едукација; обезбедување обука; забава; спортски и културни активности; едукациски услуги, издавачки услуги; тренинг услуги; организирање и одржување конференции, работилници; даунлоудирачки вести снабдени преку глобална комуникациска мрежа;



информации во врска со гореспоменатите услуги снабдени преку глобална комуникациска мрежа

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражување и дизајнирање во врска со тоа; услуги на индустриска анализа и истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; компјутерско програмирање; анализа на компјутерски системи; компјутерски мрежни услуги; информации во врска со гореспоменатите услуги снабдени преку глобална комуникациска мрежа

кл. **45** - лични и социјални услуги обезбедени од страна на други за да се исполнат потребите на поединци; услуги за обезбедување и заштита на имот и лица; правни услуги, консултации за права на интелектуална сопственост, лиценцирање и евалуација, услуги за спречување на измама; услуги за поддршка на парничење; арбитража; посредување; алтернативно решавање на спор; истражувачки услуги; услуги за правна истрага; услуги за приватна истрага, информации во врска со гореспоменатите услуги снабдени преку глобална комуникациска мрежа

(111) 18461	(151) 13/07/2011
(210) ТМ 2008/511	(220) 08/05/2008
	(181) 08/05/2018
	(450) 31/08/2011

(732) **Grant Thornton International Limited
Regents Place, 338 Euston Road, London,
NW1 3BG, UK**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - научни, наутички, надзорни, фотографски, кинематографски, оптички, мерни, мерачки, сигнални, контролни (надзор), спасувачки и учителски апарати и инструменти; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на струјата; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук и слики; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; улични автомати и механизми за апарати што работат на монети; каси, сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар; компјутерски софтвер и компјутерски хардвер; даунлоудирачки публикации снабдени преку глобална комуникациска мрежа; ЦДа, ДВДа, ЦД ромови

кл. **16** - хартија, картон и производите направени овие материјали, што не се вклучени во другите

класи; печатени материјали; книговезен материјал; фотографии; канцелариски материјал; врзивни средства за канцелариски материјал или за домаќинството; уметнички материјали; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); подучувачки и учителски материјал (освен апарати); пластични материјали за пакување (не се вклучени во другите класи); печатарски букви; печатарски валци; брошури, публикации

кл. **35** - рекламирање; бизнис менаџмент; бизнисадминистрација; канцелариски функции; сметководствени услуги, ревизија; бизнис менаџмент консалтинг; даночно планирање; даночен консалтинг и советодавни услуги; вработување на персонал и управување со персонал; економско предвидување; консултантски и советодавни услуги во врска со фузионирања, спојувања, здружени потфати; услуги за истражување на пазарот; консултации во врска со управување со ризик во полето на деловното работење; консултации за човечки ресурси; управување со бази на податоци; деловно истражување и анализа; информации поврзани со гореспоменатите услуги снабдени преку глобалната комуникациска мрежа

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот; финансиски услуги; финансиски консалтинг и советодавни услуги; финансиски проценки; статистички услуги; финансиски менаџмент; консултации за управување со ризик во полето на финансиите; информации во врска со гореспоменатите услуги снабдени преку глобална комуникациска мрежа

кл. **41** - едукација; обезбедување обука; забава; спортски и културни активности; едукациски услуги, издавачки услуги; тренингуслуги; организирање и одржување конференции, работилници; даунлоудирачки вести снабдени преку глобална комуникациска мрежа; информации во врска со гореспоменатите услуги снабдени преку глобална комуникациска мрежа

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражување и дизајнирање во врска со тоа; услуги на индустриска анализа и истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; компјутерско програмирање; анализа на компјутерски системи; компјутерски мрежни услуги; информации во врска со гореспоменатите услуги снабдени преку глобална комуникациска мрежа

кл. **45** - лични и социјални услуги обезбедени од страна на други за да се исполнат потребите на поединци; услуги за обезбедување и заштита на имот и лица; правни услуги, консултации за права на интелектуална сопственост, лиценцирање и евалуација, услуги за спречување на измама; услуги за поддршка на парничење; арбитража; посредување; алтернативно решавање на спор; истражувачки услуги; услуги за правна истрага; услуги за приватна истрага, информации во врска со гореспоменатите услуги снабдени преку глобална комуникациска мрежа

- (111) **18475** (151) 01/07/2011
 (210) ТМ 2008/559 (220) 22/05/2008
 (181) 22/05/2018
 (450) 31/08/2011
- (732) **GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware**
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, US
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
- (540)

GET REAL

- (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **12** - моторни возила и делови за истите

- (111) **18427** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2008/678 (220) 16/06/2008
 (181) 16/06/2018
 (450) 31/08/2011

(732) **VINDIJA d.d.**
Medjimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



- (560) - тродимензионална?
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **29** - компоти, млеко и млечни производиво
 течна состојба, масла за јадење
 кл. **32** - пиво, минерални и газирани води и
 други безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци
 и овошни сокови; сирупи и други препарати за
 подготвување пијалаци

- (111) **18424** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2008/1268 (220) 15/09/2008
 (181) 15/09/2018
 (450) 31/08/2011

(732) **ДИОПТРА ДООЕЛ Струмица**
ул. Маршал Тито бр.42 Струмица, МК

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
 ул.„М.Х.Јасмин“ 52V-1/6, 1000, Скопје

(540)



- (591) сина, жолта и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **44** - медицински услуги; ветеринарни услуги;
 хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
 животните; услуги од областа на земјоделството,
 градинарството и шумарството
 кл. **45** - правни услуги; безбедносни услуги за
 заштита на имот и лица; лични и општествени
 услуги што ги дават трети лица за задоволување
 на потребите на поединците

- (111) **18426** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2008/1310 (220) 19/09/2008
 (181) 19/09/2018
 (450) 31/08/2011

(732) **Глобал Медиа ДООЕЛ Скопје**
ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.20/14,
1000 Скопје, МК

(540)



- (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **16** - весници, печатени изданија и публикации
 кл. **35** - изнајмување рекламен простор,
 објавување на рекламни текстови и обработка
 на текстовите, огласување (рекламирање),
 пропагандни дејности, распределба (дистрибуција
 на примероци), рекламирање по пат на радио и
 телевизији
 кл. **41** - он-лајн објавување на списанија



(111) **18425** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2008/1721 (220) 14/11/2008
 (181) 14/11/2018
 (450) 31/08/2011

(732) **ТАХИРИ Ајхан**
 ул. Места бр. 50 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

СИК

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, козметички производи, препарати за нега на кожа, облека и обувки

кл. **25** - влечки, вратоврски, врвови на обувки, горна облека, чевли за капење, капи /беретки/, крзна /предмет за облекување/, обувки, топуци за обувки, обувки за плажа, обувки за скијање, обувки за фудбал, пелени за бебиња, обувки за плажа, планинарски чевли, чевли за качување, сандали, топуци, чевли, чизми, облека, обувки, покривки за глава, пантолони, маици, јакни, сакоа, капути, спортски дресови и трикоа, спортски обувки и облека, долен веш, чорапи, капи, шапки, качкети, кондури, патики, чизми, сандали, влечки, ориентални влечки, ракавици, шалови

кл. **35** - огласување, промоција, продажба и маркетинг; услуги за увоз и извоз; водење на работење; администрација; управување со работи; канцелариски работи; услуги што ги пружаат претпријатија кои се занимаваат со огласување (рекламирање), така што за сметка на други лица, комуницираат со јавноста (реклама) по пат на пренос на било какви информации за производи и услуги им овозможуваат на потрошувачите пригоден поглед на тие производи и услуги; услуги на рекламни агенции

(111) **18384** (151) 08/06/2011
 (210) ТМ 2009/87 (220) 11/02/2009
 (181) 11/02/2019
 (450) 31/08/2011

(732) **Reckitt Benckiser S.ar.l.**
 39 Boulevard Joseph 11, L-1840, LU

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
 ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(591) розова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **1** - хемиски производи за индустриски цели; водени омекшивачи; инструменти и средства без вар, не за домашна употреба; производи за спречување од избледување на облека, извалкување и ргосување на стакло, порцелан и грнчарија, земјени вагани и друга кујнска опрема, кои не се вклучени во другите класи; сите горе споменати производи со или без дезинфекциска компонента

кл. **3** - чистачки, рибачки и абразивни препарати; препарати за белење и други супстанции за перење; препарати за перење; средства за чистење на теписи; детергенти; сапуни; фабрички омекшивачи, аддитиви за перење; препарати за отстранување на дамки; пред-перење и препарати за губење на дамки; штирак; бело перење; препарати за полирање на кујна и стакло; препарати за домаќинска употреба без калциум и без вар; отстранувачи на рѓа, отстранувачи на валкано; одблокирачки препарати за одводи и помијарник; препарати за превенција од вар, рѓа или валкано; не-медицински препарати за тоалет; лосиони за коса; не-медицински препарати за нега на кожа; препарати за козметика и убавина; козметички креми и лосиони; навлажнувачки креми, лосиони и гелови; ексфолијанти-козметички креми за отстранување на мртви клетки од кожата; препарати за белење сите за лична употреба; препарати за бричење; препарати за депилирање; восоци за депилирање; препарати, вклучувајќи креми, гелови и восоци за коса, за претходна употреба, за време и после бричење; парфеми, есенцијални масла; миризливи препарати за воздух; темјан и миризливи шишарки

кл. **5** - фармацевтски препарати и супстанции кои имаат анти- запалувачки, анти-пиратски и аналгетички состав; медицински напитки и препарати за правење на такви напитки; медицински слатки; медицински препарати за нега на кожа; препарати за дезинфекција (различни од оние кои собираат или абсорбираат прав); препарати за дезинфекција за домаќинска употреба или за хигиенски или санитарни цели; санитарни препарати; производи вбригани со антисептички компонентни; антисептички препарати, анти-бактериски препарати, препарати за дезинфекција, гермициди; инсектициди и митициди; сузбивачи на инсекти; препарати за уништување на бактерии; фунгициди; дезодоранси (не за лична употреба); препарати за освежување на воздухот; склопени дезодоранси и освежувачи на воздухот

кл. **11** - апарати и инструменти, сите наменети за миризба, прочистување или освежување на атмосферата; делови и делчиња за сите погоре споменати стоки; електрични прочистувачи на воздух за неутрализација, редукција или контрола на алергенси; апарати за отстранување на калциум и бигор од вода; апаратура за прочистување на вода; апаратура за омекнување на вода; филтри

за вода; омекшивачи за вода; кертрици за филтри за прочистување и омекнување на вода за домаќинска употреба; филтери за третмани во вода

кл. **35** - провизија од бизнис информации; рекламирање; бизнис менаџмент; бизнис администрација; канцелариски работи; маркетиншки услуги; комерцијални или индустриски менаџмент услуги; организација, операција или супервизија на лојалност и поттикнувачки системи; издавање на машини со паричка; здружување на разноликот од производи, заради корист на другите, како препарати за белеење и други субстанции за перење; препарати за перење на садови; препарати за отстранување на дамки; средства за чистење на теписи; сапуни; детергенти; препарати без калциум и без вар; отстранувачи на рѓа, отстранувачи на валкано; фабрички омекшивачи, аддитиви за перење; препарати за омекнување на вода; отстранувачи на валкано; одблокирачки препарати за одводи и помијарник; препарати за превенција од вар, рѓа или валкано; не-медицински препарати за тоалет; препарати за нега на кожа; медицински препарати за нега на кожа; препарати за третмани на акни; препарати за депилирање; фармацевтски препарати; медицински напитки и слатки; препарати за санитарии; антисептички препарати, анти-бактериски препарати, препарати за дезинфекција; продукти вбризгани со дезинфекциски или анти-бактериски компонентни; продукти вбризгани со антисептички компонентни; инсектициди; сузбивачи на инсекти; пестициде; родентициди; митициди; препарати за уништување на бактерии; гермициди; дезодоранси (не за лична употреба); препарати за освежување на воздухот; освежувачи на воздухот

кл. **36** - спонзорство за забава, спорт и културни активности; великодушни подигнување на фондови; организација на збирки; финансиски услуги; финансиска анализа, финансиски консалтинг, евалуација, услуги за информации и управување; фискални проценки; информациски услуги поврзани со финансиски и монетрани работи

кл. **41** - образование, совети и тренинзи, се поврзано со храна, домашни производи и лична нега и здрава храна за потрошувачи; Образование, совети и тренинзи, се поврзано со домашна и лична нега и здравствен менаџмент и состојба; организирање и управување на семинари, работилници и групи на дискусии; спортски и културни активности; објава на текстови; организација на егзибиции за културни и наставни цели; презентација на дела визуелна уметност и литература на јавноста за културни и наставни цели; забавни услуги, забавни информативни услуги

(111) 18385	(151) 13/07/2011
(210) ТМ 2009/285	(220) 23/03/2009
	(181) 23/03/2019
	(450) 31/08/2011

(732) **ГУМНО ДООЕЛ**
с. Лескоец Охрид, МК
(540)

ГУМНО

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **17** - каучук, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за затнување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. **19** - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба

кл. **35** - трговија на големо и мало со каучук, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за затнување и за изолација, свитливи неметални цевки, неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба

(111) 18476	(151) 14/07/2011
(210) ТМ 2009/391	(220) 27/04/2009
	(181) 27/04/2019
	(450) 31/08/2011

(732) **Друштво за вработување на инвалидни лица, производство, трговија и услуги ПАПМА-ЕКО**
увоз-извоз Скопје
ул. 16 МУБ бр. 18 а Скопје, МК
(540)



(591) зелена, бела и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** - производство на производи од хартија и картон, регистратори, папки, книгоvezнички и канцелариски материјали

кл. **35** - услуги при продажба на мало и големо на производи од хартија и картон

кл. **40** - обработка на картон и хартија



(111) **18472** (151) 14/07/2011
 (210) ТМ 2009/400 (220) 29/04/2009
 (181) 29/04/2019
 (450) 31/08/2011

(732) Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги „Фатина-ДС“ Д.О.О. увоз-извоз
 ул. Беличица 89 Гостивар, МК

(540)

FATINA

(591) црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **20** - мебел, огледала за слики, производи од плута, трска, рогозина, трска, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар морска пена или замена на сите тие материјали или од пластика

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало со огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

(111) **18546** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2009/426 (220) 06/05/2009
 (181) 06/05/2019
 (450) 31/08/2011

(732) А.Д. За приредување на игри на среќа ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА
 ул. Кеј Димитар Влахов б.б. 1000 Скопје, МК

(540)



(591) зелена, жолта, црна, бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** - приредување на игри на среќа и забавни игри

(111) **18547** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2009/427 (220) 06/05/2009
 (181) 06/05/2019
 (450) 31/08/2011

(732) А.Д. За приредување на игри на среќа ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА
 ул. Кеј Димитар Влахов б.б. 1000 Скопје, МК

(540)



(591) зелена, жолта, црна, бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** - приредување на игри на среќа и забавни игри

(111) **18548** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2009/438 (220) 07/05/2009
 (181) 07/05/2019
 (450) 31/08/2011

(732) КОНСАЛТИНГ ПЛУС ДОО
 ул. Бојмија 8, Скопје, МК

(540)



(591) зелена, црна, бела, жолта, црвена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - управување со работи, канцелариски работи

кл. **36** - книговодствени услуги

(111) **18473** (151) 14/07/2011
 (210) ТМ 2009/539 (220) 01/06/2009
 (181) 01/06/2019
 (450) 31/08/2011

(732) Друштво за производство трговија и услуги АКООС-КОМ Аце ДООЕл увоз-извоз
 1300 Куманово, ул. 30-ти Јули бр. 24-А, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
 Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)





(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) **18513** (151) 14/07/2011
(210) ТМ 2009/637 (220) 24/06/2009
(181) 24/06/2019
(450) 31/08/2011

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги
Плаза Тетово ДОО Тетово
ул. Илирија бб Тетово, МК**

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ,
ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје
(540)

TETOVO PLAZA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 39 - транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања

(111) **18532** (151) 14/07/2011
(210) ТМ 2009/638 (220) 24/06/2009
(181) 24/06/2019
(450) 31/08/2011

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги
Плаза Тетово ДОО Тетово
ул. Илирија бб Тетово, МК**

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ,
ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје
(540)

PLAZA TETOVO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 39 - транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања

(111) **18524** (151) 14/07/2011
(210) ТМ 2009/662 (220) 03/07/2009
(181) 03/07/2019
(450) 31/08/2011

(732) **ROSEFIELD LUXEMBOURG SA
412 F, Route D'esch, L - 1471, LU**

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

PARFOIS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - козметички производи
кл. 14 - накит, благородни камења, благородни
метали и нивни смеси и производи направени
или обложени со овие материјали неспомнати во
други класи
кл. 18 - сетови за патување, куфери за патување,
кожни ташни, куфери, патни торби, рачни торби,
ранци, торби за купување, торби за кампери,
торби за плажа
кл. 25 - облека, обувки, капи

(111) **18474** (151) 14/07/2011
(210) ТМ 2009/676 (220) 07/07/2009
(181) 07/07/2019
(450) 31/08/2011

(732) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

CT200H

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - автомобили и структурни делови за нив

(111) **18477** (151) 14/07/2011
(210) ТМ 2009/690 (220) 10/07/2009
(181) 10/07/2019
(450) 31/08/2011

(732) **Друштво за архитектонски дејности и
инженерство, техничко испитување и анализи
АРХИТЕКТРИ ДОО Скопје
ул. Франклин Рузвелт бр. 68/1 Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје



(540)

АРХИТЕКТРИ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

(111) **18525** (151) 14/07/2011

(210) ТМ 2009/753 (220) 24/07/2009

(181) 24/07/2019

(450) 31/08/2011

(732) **Warner Bros. Entertainment Inc. a Delaware Corporation, 4000 Warner Boulevard, Burbank, California 91522, US**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

POTTERMORE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - однапред снимени ленти, аудио-видео ленти, аудио видео касети, аудио видео дискови и дигитални повеќенаменски дискови кои прикажуваат комедија, драма, акција и авантура; аудио снимања што можат да се преземат што прикажуваат комедија, драма, акција и авантура; рачни дигитрони; ЦД РОМ дискови за компјутерски игрички; интерактивни програми за видео игри; интерактивни мултимедијални програми за игри; кертрици за видео игри и касети; електронски дневници; подлоги за глумци; компјутерски програми, имено, софтверско поврзување дититализирани видео и аудио медиуми со глобална компјутерска информациона мрежа по пат на опрема за мобилни телефони, имено „hands free” рачна слободна опрема, позадини за мобилни телефони и позадини за екран на мобилни телефони кодирани магнетски картички, имено, картички за телефон, кредитни картички, платежни картички, дебитни картички и магнетска клуч картичка; телефонски мелодии за бежични телефони; чувари на екран за компјутери кои можат да се преземат

кл. **16** - печатарски работи и стока од хартија, имено, книги што прикажуваат акција, авантура и комедија, магазини што прикажуваат акција, авантура и комедија; боенки, детски работни книги; тетратки, дневници, бележници, канцелариски материјал, хартија за пишување, пликоа, разгледници, пенкала, моливи и футроли за нив, гуми, кредити, маркери, моливи во боја, комплети за боене, кредити и даски за кредита; постери; обвивки за книги, книжни ознаки, календари

кл. **28** - играчки и спортски стоки, вклучително игри и играчки, имено, фигури со механизам и опрема за нив; кадифени играчки; балони; играчки за јавање; опрема која се продава како единица за играње игри со карти, играчки возила; кукли; единици за електронски рачни игри; опрема за игри која се продава како единица за играње игри на табла, игри со карти, друштвени игри и игри со мета од акционен вид самостојни видео машини за игра со излез; сложувалки и сложувалки што изработуваат рачно; топки; имено, топки за игралиште, фудбалски топки, кошаркарски топки; сплавови за пливање за рекреативна употреба; играчки за печење и варење, играчки банки, снежни глобуси и играчки; украси за божиќно дрво

кл. **35** - онлајн услуги на малопродажба кои содржат однапред снимени аудио книги; електронски книги; потрошувачка стока, имено, книги кои содржат акција, авантура и комедија; магазини кои содржат акција, авантура и комедија; боенки, детски работни книги; тетратки, дневници, бележници, канцелариски материјал, хартија за пишување, пликоа, разгледници, пенкала, моливи и футроли за нив, гумички, кредити, маркери, моливи во боја, комплети за боене, постери; обвивки за книги, книжни ознаки и календари; услуги на огласување и промовирање и услуги на давање информации во врска со нив; услуги на работни информации; собирање реклами

кл. **38** - безбедување повеќекориснички пристап кон глобалната компјутерска информациски мрежа; обезбедување он-лајн зборувалници и електронски огласни табли за пренос (праќање) на пораки помеѓу корисници во области на општ интерес; обезбедување на он-лајн комуникациски врски кои префрлаат веб-страници на корисникот на други локални и глобални веб-страници; обезбедување на онлајн олеснувања во интерактивниот режим на работа со други компјутерски корисници во поглед на теми од општ интерес

кл. **41** - услуги на забава, имено, снабдување веб-страници кои прикажуваат филмски исечоци, фотографии и други мултимедијални материјали; снабдување он-лајн на компјутерски игри; снабдување компјутерски игри на кои може да се пристапи по пат на телекомуникациска мрежа; услуги на образование, имено, давање информации на кои може да се пристапи по пат на телекомуникациска мрежа посебно во врска со детски книги, образовни програми кои вклучуваат програми за читање и пишување, програми за учење, читање и пишување, материјали и програми за олеснување на читањето и пишувањето за поединци со нервни болести кои пречат за учење, говор и пишување; обезбедување он-лајн изданија во својство на електронски книги; услуги на електронско издателство, имено, издавање текстови и графички книги за други

(111) **18327** (151) 16/05/2011
 (210) ТМ 2009/758 (220) 28/07/2009
 (181) 28/07/2019
 (450) 30/06/2011

(300) 77688211 11/03/2009 US
 (732) **THE GILLETTE COMPANY**
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (540)

OCEANA

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **8** - жилети за еднократна употреба

(111) **18348** (151) 12/07/2011
 (210) ТМ 2009/770 (220) 31/07/2009
 (181) 31/07/2019
 (450) 31/08/2011

(732) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД**
Скопје
ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 15,
1000 Скопје, МК
 (740) Леонид Трпеноски, адвокат
 ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
 (540)

PLANET

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **9** - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со парички, регисгар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар
 кл. **38** - телекомуникации

(111) **18328** (151) 16/05/2011
 (210) ТМ 2009/790 (220) 04/08/2009
 (181) 04/08/2019
 (450) 30/06/2011


(732) **Privredno drustvo za proizvodnju i prodaju**
deterdzenata BEOHEMIJA-INHEM d.o.o.
Zrenjanin, Pancevacka bb, RS
 (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

DIEL

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **1** - хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материи, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи наменети за индустријата)
 кл. **2** - бои, вирнајзи, лакови, средства за заштита од рѓа и гниење на дрвото, материи за боење, средства за нагризување, сурови природни смоли, метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците
 кл. **3** - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(111) **18386** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2009/813 (220) 11/08/2009
 (181) 11/08/2019
 (450) 31/08/2011

(732) **Регионално здруженије на ОДГЛЕДУВАЧИ НА**
ОВЦИ И ПЕРЕАБОТУВАЧИ НА ОВЧО МЛЕКО од
Западна Македонија Гостивар
ул. М.Тито, бр.6 Гостивар, МК
 (540)



(591) бела, црна, црвена, жолта, светло жолта, зелена, светло зелена, кафена и виолетова



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности (фестивал за „ВИНО И СИРЕЊЕ“ Охрид)

(111) 18478 (151) 14/07/2011
(210) ТМ 2009/834 (220) 19/08/2009
(181) 19/08/2019
(450) 31/08/2011

(732) Дпту БАЗАРО Доо Скопје
Самоилова бр. 140/2 Скопје, МК

(540)



(591) темно сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 8 - рачни алати и направи, прибор за јадење, ладно оружје, жилети

кл. 21 - кукни или кујнски апарати и садови за домаќинство, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки) материјали за правење четки, производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија кои не се опфатени со другите класи

кл. 37 - градежни конструкции, поправки, инсталационски услуги

(111) 18390 (151) 12/07/2011
(210) ТМ 2009/946 (220) 24/09/2009
(181) 24/09/2019
(450) 31/08/2011

(732) GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

VIRUCOAT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - антивирусни фармацевтски препарати и супстанции, вклучително препарати што се употребуваат за антивирусен третман на маска за лице

(111) 18460 (151) 22/06/2011
(210) ТМ 2009/1016 (220) 19/10/2009
(181) 19/10/2019
(450) 31/08/2011

(732) PENTACON GmbH Foto-und
Feinwerktechnik, EnderstraBe 92,
01277 Dresden, DE

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.„Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје

(540)

PRAKTICA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти; научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола /инспекција/, спасување и настава, апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси; машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) 18439 (151) 17/06/2011
(210) ТМ 2009/1104 (220) 10/11/2009
(181) 10/11/2019
(450) 31/08/2011

(732) Друштво за консалтинг услуги
ИТЦ КОНСАЛТИНГ доо Скопје
ул.Козара бр.15А, Скопје, МК

(540)



(591) сина и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер



(111) **18535** (151) 14/07/2011
(210) ТМ 2009/1117 (220) 12/11/2009
(181) 12/11/2019
(450) 31/08/2011

(732) **ГАЛАФАРМ** доел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, МК

(540)

РЕУМАГАЛ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, диететски
производи

(111) **18541** (151) 14/07/2011
(210) ТМ 2009/1118 (220) 12/11/2009
(181) 12/11/2019
(450) 31/08/2011

(732) **ГАЛАФАРМ** доел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, МК

(540)

ПЛАНТАГАЛ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, диететски
производи

(111) **18538** (151) 04/07/2011
(210) ТМ 2009/1119 (220) 12/11/2009
(181) 12/11/2019
(450) 31/08/2011

(732) **ГАЛАФАРМ** доел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, МК

(540)

ХЕЛИГАЛ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, диететски
производи

(111) **18539** (151) 14/07/2011
(210) ТМ 2009/1120 (220) 12/11/2009
(181) 12/11/2019
(450) 31/08/2011

(732) **ГАЛАФАРМ** доел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, МК

(540)

ХЕРПЕГАЛ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

(111) **18537** (151) 14/07/2011
(210) ТМ 2009/1121 (220) 12/11/2009
(181) 12/11/2019
(450) 31/08/2011

(732) **ГАЛАФАРМ** доел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, МК

(540)

НАФАГАЛ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

(111) **18536** (151) 14/07/2011
(210) ТМ 2009/1122 (220) 12/11/2009
(181) 12/11/2019
(450) 31/08/2011

(732) **ГАЛАФАРМ** доел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, МК

(540)

ВЕНОГАЛ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, диететски
производи



(111) **18540** (151) 14/07/2011
 (210) ТМ 2009/1123 (220) 12/11/2009
 (181) 12/11/2019
 (450) 31/08/2011

(732) **ГАЛАФАРМ дооел Скопје**
 ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
 Скопје, МК

(540)

ХЕМОГАЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати, диететски производи

(111) **18549** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2009/1197 (220) 07/12/2009
 (181) 07/12/2019
 (450) 31/08/2011

(732) **СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола**
 Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



МАРИОВО

(591) црна и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, грејачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно греење, грејачи од кантал и други видови грејачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата, производство на калорифери-тајфуни

кл. 17 - производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на лектрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 - четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за

специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкици за сува и влажна околина

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со: сите видови грејачи за домаќинството и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни ресторани и хотели, четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина, магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

(111) **18463** (151) 22/06/2011
 (210) ТМ 2009/1246 (220) 17/12/2009
 (181) 17/12/2019
 (450) 31/08/2011

(732) **Туристичко услужно производно друштво ПЕТ доо Марија и др. Скопје**

ул. Букурешка бр. 35, 1000 Скопје, МК

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвено и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги, пакување и складирање стоки, организирање патувања

кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања и планирања што се однесуваат на истите;

услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(111) 18479	(151) 14/07/2011
(210) ТМ 2010/44	(220) 25/01/2010
	(181) 25/01/2020
	(450) 31/08/2011

(732) **АД за осигурување Еуролинк Скопје**
ул. „27-ми Март“ бр.2, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. „Орце Николов“ 98, 1000, Скопје

(540)



(591) светло сина, темно сина и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - осигурување

(111) 18480	(151) 14/07/2011
(210) ТМ 2010/45	(220) 25/01/2010
	(181) 25/01/2020
	(450) 31/08/2011

(732) **АД за осигурување Еуролинк Скопје**
ул. „27-ми Март“ бр.2, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. „Орце Николов“ 98, 1000, Скопје

(540)



(591) светло сина, темно сина и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - осигурување

(111) 18505	(151) 14/07/2011
(210) ТМ 2010/50	(220) 26/01/2010
	(181) 26/01/2020
	(450) 31/08/2011

(300) 41-20100000085 04/01/2010 КР

(732) **LG Corp.**
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul,
Korea 150-721, KR

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

LG Air Sync

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 - услуги за овозможување да се
испраќаат лични информации и мултимедијални
информации на телефон на персонален компјутер
(ПС) и веб преку кликување на десното копче на
глувчето

(111) 18506	(151) 14/07/2011
(210) ТМ 2010/51	(220) 26/01/2010
	(181) 26/01/2020
	(450) 31/08/2011

(732) **LG Corp.**
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul,
Korea 150-721, KR

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

LG R-Click

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 - услуги за овозможување да се
испраќаат лични информации и мултимедијални
информации на телефон на персонален компјутер
(ПС) и веб преку кликување на десното копче на
глувчето

(111) 18326	(151) 16/05/2011
(210) ТМ 2010/95	(220) 05/02/2010
	(181) 05/02/2020
	(450) 30/06/2011

(732) **ДПТУ „МОТО МАРКЕТ“ Дооел Скопје**
ул. Пушкинова бр. 6-1/27, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
на моторцикли, скутери и опрема за моторцикли
како и сервис и продажба на резервни делови за
истите



(111) **18396** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2010/101 (220) 08/02/2010
 (181) 08/02/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Ангел Цамбазовски**
 ул. „Питу Гули“ 39а, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела, црвена, зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - козметички производи

кл. **5** - фармацевтски препарати и фармацевтски производи

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало со козметички производи, фармацевтски препарати и фармацевтски производи

кл. **44** - медицински услуги, хигиенска нега и нега на убавината на луѓето

(111) **18440** (151) 17/06/2011
 (210) ТМ 2010/124 (220) 09/02/2010
 (181) 09/02/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп**
 ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црвена, светло и темно сина, жолта, светло и темно портокалова, розова, виолетова, зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - какао, какао (пијалаци врз база на какао), какао (производи од какао), какао со млеко

(111) **18441** (151) 17/06/2011
 (210) ТМ 2010/149 (220) 10/02/2010
 (181) 10/02/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп**
 ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена, светло и темно сина, розова, жолта и светло зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - млечни дражирани бонбони

(111) **18344** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2010/154 (220) 11/02/2010
 (181) 11/02/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT**

58 rue du Pont de Creteil,
 94100 SAINT-MAUR-DES FOSSES, FR

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
 ул. „Орце Николов“ 155б, 1000, Скопје

(540)

SCANDONEST 2% SPECIAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и санитарни препарати за забарски потреби; фластери, материјали за обликување за забарски потреби; материјали за пломбирање заби, забен восок; препарати за дезинфекција за забарски потреби

(111) **18438** (151) 17/06/2011
 (210) ТМ 2010/163 (220) 15/02/2010
 (181) 15/02/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Енмон Доел Велес**
 ул.Скопски пат бб, МК

(540)



(591) сина и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со керамички плочки и санитарија

(111) **18464** (151) 22/06/2011
 (210) ТМ 2010/176 (220) 18/02/2010
 (181) 18/02/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Друштво за информатички и инженеринг**
ИН ДООЕЛ Скопје
 ул.Војвода Васил Ациларски број бб/кат 3,
 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црна, бела, црвена и зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **18470** (151) 05/07/2011
 (210) ТМ 2010/179 (220) 18/02/2010
 (181) 18/02/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **ЕНМОН доел Велес**
 ул.Скопски Пат бб, МК

(540)



(591) сина и бела
 (551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на керамички плочки и санитарија на големо и мало

(111) **18466** (151) 22/06/2011
 (210) ТМ 2010/241 (220) 02/03/2010
 (181) 02/03/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **DAIHATSU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E APARELHOS ELECTRICOS LTDA.**
 Avenida das Nacoes Unidas, 21314,
 Sao Paulo 04795-000 Sao Paulo, BR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

TAIFF

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 - електрични плочки и пегли за исправување и стилизирање на коса или за виткање на коса; електрични уреди за обликување на коса; електрични уреди за шишање на коса, електрични брусалки, електрични контејнери за депилација, електрични уреди за отстранување живеџ, на плускавци и конечна обработка на порцелански нокти, нивни поврзувања и нивни делови

(111) **18471** (151) 27/06/2011
 (210) ТМ 2010/244 (220) 04/03/2010
 (181) 04/03/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **ДОО НЕЛИНА КАФЕ, експорт-импорт Тетово**
 ул.Илинденска бр.87, Тетово, МК

(540)



(591) црвена, зелена, бела, црна и жолта
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 - кафе



(111) **18467** (151) 22/06/2011
 (210) ТМ 2010/247 (220) 04/03/2010
 (181) 04/03/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Peter Thomas Roth Labs, LLC**
460 Park Avenue 16th Floor New York,
NY 10022, US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

NEUROCOMPLEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - сосотојки за употреба во препарати за нега
 на кожата (не се за медицинска употреба)

(111) **18468** (151) 22/06/2011
 (210) ТМ 2010/252 (220) 05/03/2010
 (181) 05/03/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **„Нексттел“ доо**
Жеглјане 23 б, Скопје, МК

(740) Маријан Гријаковиќ
 Народен Фронт 5-4-5а, Скопје

(540)



(591) црвена, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **38** - телекомуникации

(111) **18469** (151) 22/06/2011
 (210) ТМ 2010/291 (220) 12/03/2010
 (181) 12/03/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **TARCHOMINSKIE ZAKLADY FARMACEUTYCZNE**
„POLFA“ Spolka Akcyjna
ul. A. Fleminga 2 03-176 WARSZAWA, PL

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

OXYCORT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати

(111) **18533** (151) 14/07/2011
 (210) ТМ 2010/327 (220) 17/03/2010
 (181) 17/03/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Мешовито друштво за производство на**
сладолед, трговија на големо и мало, превоз,
услуги увоз-извоз ЦЕРМАТ ДОО Битола
ул. „Новачки пат“ бб, 7000 Битола, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црвена и жолто-златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - сладолед

(111) **18542** (151) 08/07/2011
 (210) ТМ 2010/337 (220) 19/03/2010
 (181) 19/03/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола**
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) црна, црвена, бела, жолта и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување, водење на работење,
 управување со работи, канцелариски работи

кл. **41** - образовни услуги, подготвување настава,
 забава и и културни активности

(111) **18325** (151) 16/05/2011
 (210) ТМ 2010/341 (220) 19/03/2010
 (181) 19/03/2020
 (450) 30/06/2011

(732) **Друштво за трговија и услуги АСТЕРА ГРУП**
ДОО Скопје - Подружница бр. 1 Скопје
Кеј 13 Ноември бр. ГТЦ 1 кат/ секц. 4 ДЕ - 82
лок. 14 Центар - 1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
 бул."Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)

Babette
walking with style

(591) зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби

кл. 25 - облека, обувки и капи

(111) **18373** (151) 12/07/2011

(210) ТМ 2010/368 (220) 25/03/2010

(181) 25/03/2020

(450) 31/08/2011

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје ул. „Александар Македонски“ бр. 12 Скопје, МК**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) златно-жолта, жолта, кафена, бела и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати, лекови

(111) **18372** (151) 12/07/2011

(210) ТМ 2010/369 (220) 25/03/2010

(181) 25/03/2020

(450) 31/08/2011

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје ул. „Александар Македонски“ бр. 12 Скопје, МК**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) златно-жолта, жолта, кафена, бела и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати, лекови

(111) **18375** (151) 12/07/2011

(210) ТМ 2010/370 (220) 25/03/2010

(181) 25/03/2020

(450) 31/08/2011

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје ул. „Александар Македонски“ бр. 12 Скопје, МК**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) златно-жолта, жолта, кафена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати, лекови

(111) **18374** (151) 12/07/2011

(210) ТМ 2010/371 (220) 25/03/2010

(181) 25/03/2020

(450) 31/08/2011

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје ул. „Александар Македонски“ бр. 12 Скопје, МК**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) златно-жолта, жолта, кафена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати, лекови



(111) **18377** (151) 12/07/2011
 (210) ТМ 2010/372 (220) 25/03/2010
 (181) 25/03/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
 АЛКАЛОИД АД Скопје**
 ул. „Александар Македонски” бр. 12
 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул.„Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, црна, кафена и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати, лекови

(111) **18376** (151) 12/07/2011
 (210) ТМ 2010/373 (220) 25/03/2010
 (181) 25/03/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
 АЛКАЛОИД АД Скопје**
 ул. „Александар Македонски” бр. 12
 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул.„Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, црна, кафена и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати, лекови

(111) **18369** (151) 12/07/2011
 (210) ТМ 2010/374 (220) 25/03/2010
 (181) 25/03/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
 АЛКАЛОИД АД Скопје**
 ул. „Александар Македонски” бр. 12
 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул.„Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, зелена, жолта, кафена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати, лекови

(111) **18370** (151) 12/07/2011
 (210) ТМ 2010/375 (220) 25/03/2010
 (181) 25/03/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
 АЛКАЛОИД АД Скопје**
 ул. „Александар Македонски” бр. 12
 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул.„Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, зелена, жолта, кафена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати, лекови

(111) **18371** (151) 12/07/2011
 (210) ТМ 2010/376 (220) 25/03/2010
 (181) 25/03/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка
 индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
 ул. „Александар Македонски” бр. 12
 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул.„Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, розова, кафена, црна и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати, лекови

(111) **18518** (151) 14/07/2011
 (210) ТМ 2010/377 (220) 25/03/2010
 (181) 25/03/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД Скопје**
 ул. „ Александар Македонски" бр. 12,
 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, розова, кафена, црна и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати, лекови

(111) **18395** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2010/384 (220) 26/03/2010
 (181) 26/03/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Аџија Рејхан**
 ул. Лазо Москов бр. 4/4-4, МК

(540)



(591) сина и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени од другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцеларски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцеларски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава освен апарати; пластични материјали за пакување што не се опфатени од другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 35 - огласување, водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; услуги при продажба на големо и мало со компјутерска опрема

кл. 40 - обработка на материјали

(111) **18519** (151) 14/07/2011
 (210) ТМ 2010/385 (220) 26/03/2010
 (181) 26/03/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **TELEKOM SLOVENIJE d.d.**
CIGALETOVA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA, SI

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
 ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)

BOOM TV

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со парички, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 38 - телекомуникации

(111) **18520** (151) 14/07/2011
 (210) ТМ 2010/386 (220) 26/03/2010
 (181) 26/03/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **TELEKOM SLOVENIJE d.d.**
CIGALETOVA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA, SI

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
 ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)

ONE TO ONE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер



(111) **18521** (151) 14/07/2011
 (210) ТМ 2010/387 (220) 26/03/2010
 (181) 26/03/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **TELEKOM SLOVENIJE d.d.**
CIGALETOVA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA, SI

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
 ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)

ONE СЕКАДЕ ЗАЕДНО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење;
 управување со работи; канцелариски работи

кл. **38** - телекомуникации

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања
 и планирања што се однесуваат на истите;
 услуги за индустриски анализи и истражувања;
 проектирање и развој на компјутерски хардвер и
 софтвер

(111) **18522** (151) 14/07/2011
 (210) ТМ 2010/389 (220) 26/03/2010
 (181) 26/03/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **TELEKOM SLOVENIJE d.d.**
CIGALETOVA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA, SI

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
 ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење;
 управување со работи; канцелариски работи

кл. **38** - телекомуникации

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања
 и планирања што се однесуваат на истите;
 услуги за индустриски анализи и истражувања;
 проектирање и развој на компјутерски хардвер и
 софтвер

(111) **18523** (151) 14/07/2011
 (210) ТМ 2010/390 (220) 26/03/2010
 (181) 26/03/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **TELEKOM SLOVENIJE d.d.**
CIGALETOVA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA, SI

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
 ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење;
 управување со работи; канцелариски работи

кл. **38** - телекомуникации

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања
 и планирања што се однесуваат на истите;
 услуги за индустриски анализи и истражувања;
 проектирање и развој на компјутерски хардвер и
 софтвер

(111) **18359** (151) 01/06/2011
 (210) ТМ 2010/397 (220) 29/03/2010
 (181) 29/03/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Агенција за иселеништво на Република
 Македонија**
**ул. Црвена скопска општина бр. 7 и 7а,
 Скопје, МК**

(540)



(591) сина, жолта, кафена, црвена, бела, зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - весници, печатени изданија

кл. **35** - објавување рекламни текстови,
 огласување, рекламирање

кл. **41** - објавување текстови (текстови што не се
 рекламираат), книги, конференции (организирање
 и водење конференции)

(111) **18481** (151) 14/07/2011
 (210) ТМ 2010/458 (220) 16/04/2010
 (181) 16/04/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **TDR d.o.o.**
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
 бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) сребрена, бела и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање, цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не се за медицински намени и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци за цигари и кибрити

кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на работење и водење на комерцијална дејност; управување со работење; комерцијална администрација; комерцијални работи; уредувачка дејност; канцелариски работи

(111) 18482 (151) 14/07/2011

(210) ТМ 2010/459 (220) 16/04/2010

(181) 16/04/2020

(450) 31/08/2011

(732) TDR d.o.o.

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) сребрена, бела и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање, цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не се за медицински намени и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци за цигари и кибрити

кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на работење и водење на комерцијална дејност; управување со работење; комерцијална администрација; комерцијални работи; уредувачка дејност; канцелариски работи

(111) 18483 (151) 14/07/2011

(210) ТМ 2010/460 (220) 16/04/2010

(181) 16/04/2020

(450) 31/08/2011

(732) TDR d.o.o.

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) сребрена, бела, виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање, цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не се за медицински намени и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци за цигари и кибрити

кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на работење и водење на комерцијална дејност; управување со работење; комерцијална администрација; комерцијални работи; уредувачка дејност; канцелариски работи




(111) **18484** (151) 14/07/2011
 (210) ТМ 2010/485 (220) 21/04/2010
 (181) 21/04/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **TDR d.o.o.**
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
 бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) сребрена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** - преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање, цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не се за медицински намени и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци за цигари и кибрити


кл. **35** - огласување и рекламирање; водење на работење и водење на комерцијална дејност; управување со работење; комерцијална администрација; комерцијални работи; уредувачка дејност; канцелариски работи

(111) **18485** (151) 14/07/2011
 (210) ТМ 2010/486 (220) 21/04/2010
 (181) 21/04/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **TDR d.o.o.**
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
 бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) црна и сребрена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** - преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање, цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не се за медицински намени и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци за цигари и кибрити

кл. **35** - огласување и рекламирање; водење на работење и водење на комерцијална дејност; управување со работење; комерцијална администрација; комерцијални работи; уредувачка дејност; канцелариски работи

(111) **18486** (151) 04/07/2011
 (210) ТМ 2010/487 (220) 21/04/2010
 (181) 21/04/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **TDR d.o.o.**
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
 бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)





(591) бела и сребрена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** - преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање, цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не се за медицински намени и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци за цигари и кибрити

кл. **35** - огласување и рекламирање; водење на работење и водење на комерцијална дејност; управување со работење; комерцијална администрација; комерцијални работи; уредувачка дејност; канцелариски работи

(111) **18487**

(151) 14/07/2011

(210) ТМ 2010/502

(220) 26/04/2010

(181) 26/04/2020

(450) 31/08/2011

(732) **Audio Video Consulting GmbH
Pfungau-Mitte 9, A-5202 Neumarkt am Wallersee,
AT**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. „Орце Николов“ 98, 1000, Скопје

(540)

AVC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарати; апарати за едитирање кинематографски филмови; апарати за емитување звук; апарати за проекција; апарати за сечење филм; апарати за снимање звук; аудиовизуелни апарати за настава; видео екрани; видео касети; видео телефони; видеокамери; видеоленти; видеорекодер; високотонци за звучници; грамофони; грамофонски игли; ДВД плеери; диктофони; дискови (компакт дискови) [аудио-видео]; дискови за сметање; дискови за снимање звук; екрани за проекција; електронски огласни табли; енкодери (магнетни енкодери); засилувачи; звучници; игли за грамофони; игли за грамофони (апарати за менување на грамофони); кабли (коаксијални кабли); камери (кинематографски камери); касетофони; компакт диск плеери; компјутери; компјутерски програми [програми] снимени; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; лаптоп компјутери; ласери што не се за медицинска употреба; ленти (апарати за демагнетизирање за магнетски ленти); ленти (ленти за снимање звук); ленти за чистење на главите на уреди за снимање; магнетофони; мембрани [акустика]; мерачи на фреквенција; микрофони; монитори [компјутерски програми]; монитори [компјутерски хардвер]; носачи на податоци (магнетни носачи на

податоци); носачи на податоци (оптички носачи на податоци); оптички читачи на знаци; плеери (ДВ Д плеери); предаватели [телекомуникации]; преносни снимачи на звук; приемници (аудио и видео приемници); радија; рачки од грамофони; слушалки; телевизиски апарати; трногалки за камери

кл. **11** - апарати за осветлување, ламби, ламби за проектори; рефлектори

кл. **37** - инсталациски услуги; компјутерски хардвер (иснталирање, одржување и поправањ компјутерски хардвер); монтирање и поправање електрични апарати

кл. **38** - телекомуникации; изнајмување, телекомуникациска опрема; информации од областа на телекомуникациите

(111) **18488**

(151) 14/07/2011

(210) ТМ 2010/516

(220) 28/04/2010

(181) 28/04/2020

(450) 31/08/2011

(732) **Church & Dwight Co., Inc,
a Delaware USA corporation
469 North Harrison Street Princeton, NJ 08543,
US**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

PERLODENT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - препарати за орална грижа и орална хигиена; паста за заби, паста, гел за заби, паста за полирање на заби, препарати за белење на забите, препарати за плаќнење на устата (не се за медицинска употреба) и освежувачи на здивот (не се за медицинска употреба)

(111) **18489**

(151) 14/07/2011

(210) ТМ 2010/517

(220) 28/04/2010

(181) 28/04/2020

(450) 31/08/2011

(732) **Church & Dwight Co., Inc,
a Delaware USA corporation
469 North Harrison Street Princeton,
NJ 08543, US**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

PERLODONT

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 3 - препарати за орална грижа и орална хигиена; паста за заби, паста, гел за заби, паста за полирање на заби, препарати за белење на забите, препарати за плакнење на устата (не се за медицинска употреба) и освежувачи на здивот (не се за медицинска употреба)

(111) **18534** (151) 14/07/2011
(210) ТМ 2010/563 (220) 05/05/2010
(181) 05/05/2020
(450) 31/08/2011

(732) Друштво за трговија, превоз и услуги МЕТАЛ ОИЛ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Индустриска бб управна зграда ЖАС, МК

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати ул. Иво Лопа Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал што не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал, што не се опфатени со другите класи

кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

(111) **18364** (151) 12/07/2011
(210) ТМ 2010/592 (220) 11/05/2010
(181) 11/05/2020
(450) 31/08/2011

(732) AstraZeneca UK Limited Stanhope Gate 15, London W1K 1LN, England, GB

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

BETALOC ZOK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(111) **18367** (151) 12/07/2011
(210) ТМ 2010/593 (220) 11/05/2010
(181) 11/05/2020
(450) 31/08/2011

(732) AstraZeneca UK Limited Stanhope Gate 15, London W1K 1LN, England, GB

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

LOGIMAX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(111) **18382** (151) 12/07/2011
(210) ТМ 2010/594 (220) 11/05/2010
(181) 11/05/2020
(450) 31/08/2011

(732) AstraZeneca UK Limited Stanhope Gate 15, London W1K 1LN, England, GB

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

PLENDIL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(111) **18363** (151) 12/07/2011
(210) ТМ 2010/595 (220) 11/05/2010
(181) 11/05/2020
(450) 31/08/2011

(732) AstraZeneca UK Limited Stanhope Gate 15, London W1K 1LN, England, GB

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

PULMICORT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(111) **18362** (151) 12/07/2011
 (210) ТМ 2010/596 (220) 11/05/2010
 (181) 11/05/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **AstraZeneca UK Limited**
Stanhope Gate 15, London W1K 1LN,
England, GB

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

АТАСАНД

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(111) **18361** (151) 12/07/2011
 (210) ТМ 2010/597 (220) 11/05/2010
 (181) 11/05/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **AstraZeneca UK Limited**
Stanhope Gate 15, London W1K 1LN,
England, GB

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

SEROQUEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(111) **18360** (151) 12/07/2011
 (210) ТМ 2010/598 (220) 11/05/2010
 (181) 11/05/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **AstraZeneca UK Limited**
Stanhope Gate 15, London W1K 1LN,
England, GB

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

IRESSA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(111) **18510** (151) 04/07/2011
 (210) ТМ 2010/601 (220) 12/05/2010
 (181) 12/05/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола**
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) сина, црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски греачи, флексибилни греачи за олуци и подно греење, греачи од кантал и други видови греачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата; производство на калорифери-тајфуни

кл. 17 - производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови електрични греачи, мембрани, гумирање валци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 - четки за домаќинството; четки за индустријата; четки и валци со различни големини; четки за дрвната индустрија; прибор за чистење оружје и алати; индустриски четки за специјална примена; четки за фино полирање; специјални четки; метална галантерија; рачни жичани-челични четки; жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки; машински жичани-челични четки; четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата; графитни четкички; држачи за четкички; графитни ламели; кружно лизгачки прстени; бакарни електро конектори; графитни лежишта и затки; четкички за сува и влажна околина

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со сите видови греачи за домаќинството и индустријата, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни, ресторани и хотели; четки за домаќинството; четки за индустријата; четки и валци со различни големини; четки за дрвната индустрија; прибор



за чистење оружје и алати; индустриски четки за специјална примена; четки за фино полирање; специјални четки; метална галантерија; рачни жичани-челични четки; жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки; машински жичани-челични четки; четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата; графитни четкички; држачи за четкички; графитни ламели; кружно лизгачки прстени; бакарни електро конектори; графитни лежишта и затки; четкички за сува и влажна околина; магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на електрични греачи, мембрани, гумирање валци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 - поправки; инсталациски услуги

(111) 18512	(151) 14/07/2011
(210) ТМ 2010/605	(220) 13/05/2010
	(181) 13/05/2020
	(450) 31/08/2011

(732) **MERITOR MEDIA d.o.o. za komunikacijski menadzment, Zagreb, Ilica 164, HR**

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. „Маршал Тито“ бр. 10/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(111) 18383	(151) 08/07/2011
(210) ТМ 2010/606	(220) 13/05/2010
	(181) 13/05/2020
	(450) 31/08/2011

(732) **Раксони ДООЕЛ Тетово ул. „160“ бр. 14, 1 200 Тетово, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, мерења, сигнализација, проверка (надзор); апарати и инструменти за спроведување, прекинувачи, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електричната енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; магнетски носачи на податоци, снимање дискови; апарати што се вклучуваат со паричка (механизми за апарати што се вклучуваат со паричка); компакт диск плеери, опрема за обработка на податоци и компјутери; празни оптички дискови; празни магнетско-оптички дискови; празни магнетски ленти; празни флопи дискови; празни полупроводнички мемории; касети за оптички дискови, магнетско-оптички дискови, магнетски ленти; касети за складирање оптички дискови, рафтови за оптички дискови, софтвер за креирање етикети за оптички дискови, софтвер за креирање инсерти за оптички дискови, прибор за чистење оптичките дискови; чистачи за оптички дискови; магнетски кертриџи за чистење; магнетски чистачи за глава; микрофони; слушалки; оптички дискови, дискови за снимање/читање оптички дискови, печатачи за оптички дискови, софтвер, компјутери, предаватели, приемници, мрежен интерфејс уреди, делови и спојници за сите споменатите стоки

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со следните производи: научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, мерења, сигнализација, проверка (надзор); апарати и инструменти за спроведување, прекинувачи, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електричната енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; магнетски носачи на податоци, снимање дискови; апарати што се вклучуваат со паричка (механизми за апарати што се вклучуваат со паричка); компакт диск плеери, опрема за обработка на податоци и компјутери; празни оптички дискови; празни магнетско-оптички дискови, празни магнетски ленти; празни флопи дискови; празни полупроводнички мемории; касети за оптички дискови, магнетско-оптички дискови, магнетски ленти; касети за складирање оптички дискови, рафтови за оптички дискови, софтвер за креирање етикети за оптички дискови, софтвер за креирање инсерти за оптички дискови, прибор за чистење оптичките дискови; чистачи за оптички дискови; магнетски кертриџи за чистење; магнетски чистачи за глава; микрофони; слушалки; оптички дискови, дискови за снимање/читање оптички дискови, печатачи за оптички дискови, софтвер, компјутери, предаватели, приемници, мрежен интерфејс уреди, делови и спојници за сите споменатите стоки

кл. 37 - градежна конструкција; поправка; инсталација услуги



(111) **18398** (151) 12/07/2011
(210) ТМ 2010/608 (220) 14/05/2010
(181) 14/05/2020
(450) 31/08/2011

(732) **TDR d.o.o.**
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)

RONHILL UNLIMITED

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **34** - преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање, цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат заедно или одделно од тутунот а не се за медицински намени и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци за цигари и кибрити

кл. **35** - огласување и рекламирање; водење на работење и водење комерцијална дејност; управување со работење; комерцијална администрација; комерцијални работи; уредувачка дејност; канцелариски работи

(111) **18394** (151) 12/07/2011
(210) ТМ 2010/609 (220) 14/05/2010
(181) 14/05/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги ДУКИ ДАСО експорт- импорт ДООЕЛ Неготино**
ул. Петар Михајловски-Демирск бб, Неготино, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **14** - благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив што не се опфатени со другите класи,

накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти, амајлии (накит), бисери (накит), брошеви (накит), вештачко злато (предмети од вештачко злато), впредено сребро, игли за вратоврски, токи за вратоврски, дијаманти, дијаманти (вештачки), фердани /накит/, копчиња за манжетни, накит (ковчежиња за накит), нараквици за часовници, нараквици /накит/, обетки, прстени /накит/, синџирчиња /накит/, украси за шапки, украсни игли

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, вештачка кожа, визит картички (папки за визит картички), клучеви (футроли за клучеви) /кожна галантерија/, ковчежиња наменети за тоалетен прибор т.н. ванитс џасес, ковчежиња, ташни, торби, рачни торби, несесери за патувања, паричници, торби за плажа, планинарски торби, ранци, рачни куфери, ремени, торби за списи /актовки/, торби /кожна галантерија/, торба на тркалца, училишни торби, чадори

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **26** - тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе, брошеви /украси за облека/, игли за коса, мрежи за коса, украсни детали за коса, ленти за коса, позамантериска стока, перики, торби (патентни затворачи за торби), украси за облека, украси за чевли, украсни врвки, украсни значки, украшчиња, колани за фустани, шноли / за коса/

(111) **18511** (151) 14/07/2011
(210) ТМ 2010/610 (220) 14/05/2010
(181) 14/05/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Друштво за производство, промет на големо и мало и услуги „Хатра“ Конески Благоја Дооел - Увоз-Извоз Прилеп**
ул. Партизанска бр. 26, 7500 Прилеп, МК

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **24** - текстил и текстилни производи

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **35** - препродажба на мало со текстилни производи, облека, обувки и капи



(111) **18402** (151) 12/07/2011
 (210) ТМ 2010/615 (220) 18/05/2010
 (181) 18/05/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Авицена Д.О.О.Е.Л.**
 ул. Лондонска 11-а, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела, црна и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. **10** - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

кл. **44** - медицински услуги, ветеринарни услуги, хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните, услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(111) **18358** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2010/633 (220) 25/05/2010
 (181) 25/05/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Друштво за промет и услуги увоз-извоз Конев Борче и др. Андреј-компани доо**
 ул. Благој Мучето, 2 000 Штип, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
 СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **12** - детски колички, детски колички (покривки за детски колички), велосипеди, трицикли, санки, седишта (сигурносни седишта) за деца, за возила, трицикли

кл. **20** - столчиња, детски креветчиња, лулки, колепки, детски столчиња со масичка за јадење, дубачиња за деца

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со следните производи: детски колички, детски колички (покривки за детски колички), велосипеди, трицикли, санки, седишта (сигурносни седишта) за деца, за возила, трицикли, столчиња, детски креветчиња, лулки, колепки, детски столчиња со масичка за јадење, дубачиња за деца

(111) **18516** (151) 14/07/2011
 (210) ТМ 2010/639 (220) 27/05/2010
 (181) 27/05/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје**
 ул. Македонија 9-11, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) темно сина и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. **36** - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

(111) **18517** (151) 14/07/2011
 (210) ТМ 2010/642 (220) 27/05/2010
 (181) 27/05/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Друштво за компјутерски инженеринг АСПЕКТ ДОО Скопје**
 бул. Јане Сандански 79А/2-14, Скопје, МК

(540)



(591) темно и светло сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - услуги за трговија на големо со компјутери и компјутерска периферна опрема и софтвер

кл. **42** - услуги во врска со информатичката технологија и компјутери, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **18401** (151) 12/07/2011
 (210) ТМ 2010/643 (220) 27/05/2010
 (181) 27/05/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD.**
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27,
PO Box 506807, Dubai, AE

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

MENTAT

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 - фармацевтски препарати и диететски
 супстанции што се користат во медицината

(111) **18399** (151) 12/07/2011
 (210) ТМ 2010/645 (220) 27/05/2010
 (181) 27/05/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD.**
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27,
PO Box 506807, Dubai, AE

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

SPEMAN

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 - фармацевтски препарати и диететски
 супстанции што се користат во медицината

(111) **18422** (151) 06/06/2011
 (210) ТМ 2010/648 (220) 27/05/2010
 (181) 27/05/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD.**
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27,
PO Box 506807, Dubai, AE

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

CYSTONE

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 - фармацевтски препарати и диететски
 супстанции што се користат во медицината, со
 исклучок на офталмолошки препарати

(111) **18400** (151) 12/07/2011
 (210) ТМ 2010/654 (220) 28/05/2010
 (181) 28/05/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **МФЦ дооел**
Водњанска бб, Скопје, МК
 (540)

MFC

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 43 - услуги и подготвување храна и пијалаци

(111) **18397** (151) 12/07/2011
 (210) ТМ 2010/655 (220) 28/05/2010
 (181) 28/05/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **TDR d.o.o.**
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
 бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
 (540)



(591) светло и темно сина, сребрена и бела

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
 тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
 рачно завиткување, тутун за цвакање, цигари,
 пури, цигарипоси; супстанции за пушење што се
 продаваат заедно или одделно од тутунот а не
 се за медицински намени и не се наменети за
 лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во
 класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци
 за цигари и кибрити

кл. 35 - огласување и рекламирање; водење
 на работење и водење комерцијална дејност;
 управување со работење; комерцијална
 администрација; комерцијални работи;
 уредувачка дејност; канцелариски работи



(111) **18515** (151) 14/07/2011
 (210) ТМ 2010/658 (220) 31/05/2010
 (181) 31/05/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Друштво за трговија и услуги ОФТОМЕД ДОО Скопје**

ул. Лондонска бр. 19, МК

(740) Марта Поповска
 ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)



(591) бела, сива и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. **42** - научни и технолошки истражувања и планирања што се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања

кл. **44** - медицински услуги, ветринарни услуги, хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните, услуги од областа на земјоделство, градинарство и шумарство

(111) **18514** (151) 14/07/2011
 (210) ТМ 2010/659 (220) 31/05/2010
 (181) 31/05/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Друштво за трговија и услуги СТИЛИСИМО ГРУП ДОО Скопје**

ул. 50 Дивизија бр. 26/2/25, МК

(740) Марта Поповска
 ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **14** - накит, бижутерија, скапоцени камења

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, трговија на големо и мало со облека обувки, капи и накит

кл. **41** - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности, ТВ емисии

(111) **18352** (151) 12/07/2011
 (210) ТМ 2010/660 (220) 31/05/2010
 (181) 31/05/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје**

ул. Трифун Хаѓи Јанев бр. 5, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

ЛУДА МАРА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** - безалкохолни пијалаци вклучително и освежителни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, газирани пијалаци, енергетски и изотонични пијалаци

кл. **33** - алкохолни пијалаци, вино, ракија, ликери, коктейли, алкохолни пијалаци што содржат овошје

(111) **18353** (151) 12/07/2011
 (210) ТМ 2010/661 (220) 31/05/2010
 (181) 31/05/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје**

ул. Трифун Хаѓи Јанев бр. 5, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

CRAZY MARA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** - безалкохолни пијалаци вклучително и освежителни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, газирани пијалаци, енергетски и изотонични пијалаци

кл. **33** - алкохолни пијалаци, вино, ракија, ликери, коктейли, алкохолни пијалаци што содржат овошје

(111) **18531** (151) 14/07/2011
 (210) ТМ 2010/664 (220) 01/06/2010
 (181) 01/06/2020
 (450) 31/08/2011

(732) Друштво за туризам, трговија и угостителство
СКАЛА ТРАВЕЛ ДООЕЛ Струмица
 ул. „Плоштад Маршал Тити“ бр. 6,
 Струмица, МК

(540)



(591) сина, темно сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **39** - транспортни услуги, пакување и
 складирање стока, организирање патувања

(111) **18357** (151) 12/07/2011
 (210) ТМ 2010/665 (220) 02/06/2010
 (181) 02/06/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **MEDOCHEMIE Ltd.**
Constantinoupolous street 1-10,
P.O. Box 1409, Limassol, CY

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

MEDAXONE

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати;
 санитарни препарати за медицински цели;
 диететски супстанции што се користат во
 медицината, храна за бебиња, фластери,
 материјали за завои, материјали за пломбирање
 заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
 препарати за уништување штетници, фунгициди,
 хербициди

(111) **18387** (151) 12/07/2011
 (210) ТМ 2010/671 (220) 03/06/2010
 (181) 03/06/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **VOCAR d.o.o**
Gornji Rahic 112, 76 207 Brcko, BA

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
 Ул. „Илинденска“ 2/ 13, 1400, Велес

(540)



(591) бела, жолта и нијанси на жолта, кафена, црвена и
 нијанси на црвена, сива, зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - преработени кикиритки

(111) **18356** (151) 12/07/2011
 (210) ТМ 2010/674 (220) 03/06/2010
 (181) 03/06/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM**
SHIRKETI
Bujukdere Cad.Dereboyu Sok.Zagra Ismerkezi
C Blok, Maslak Shishli, TR

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

OFERTA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати;
 санитарни препарати за медицински цели;
 диететски супстанции што се користат во
 медицината, храна за бебиња, фластери,
 материјали за завои, материјали за пломбирање
 заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
 препарати за уништување штетници, фунгициди,
 хербициди

(111) **18355** (151) 12/07/2011
 (210) ТМ 2010/675 (220) 03/06/2010
 (181) 03/06/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM**
SHIRKETI
Bujukdere Cad.Dereboyu Sok.Zagra Ismerkezi
C Blok, Maslak Shishli, TR

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје



(540)

MACROL MR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **18354** (151) 12/07/2011
 (210) ТМ 2010/676 (220) 03/06/2010
 (181) 03/06/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SHIRKETI**
 Bujukdere Cad.Dereboyu Sok.Zagra Ismerkezi
 C Blok, Maslak Shishli, TR

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

POTANT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **18530** (151) 14/07/2011
 (210) ТМ 2010/678 (220) 04/06/2010
 (181) 04/06/2020
 (450) 31/08/2011

(732) Друштво за услуги за инспекција и испитување на возила АМСМ УСЛУГИ ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА ДООЕЛ Скопје
 ул. Лазо Трповски бб, Скопје, МК

(540)



(591) црна, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 - инспекција и испитување моторни возила

(111) **18529** (151) 14/07/2011
 (210) ТМ 2010/679 (220) 04/06/2010
 (181) 04/06/2020
 (450) 31/08/2011

(732) Друштво за посредување и советување АМСМ УСЛУГИ КОНСАЛТИНГ ДОО СКОПЈЕ
 Митрополит Теодосиј Гологанов бр.51,
 Скопје, МК

(540)



(591) црна, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - водење на работење

(111) **18528** (151) 14/07/2011
 (210) ТМ 2010/680 (220) 04/06/2010
 (181) 04/06/2020
 (450) 31/08/2011

(732) АМСМ УСЛУГИ Менувачница ДОО Скопје
 ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 51,
 Скопје, МК

(540)



(591) црна, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - финансиски работи, менувачко работење

(111) **18545** (151) 11/07/2011
 (210) ТМ 2010/708 (220) 15/06/2010
 (181) 15/06/2020
 (450) 31/08/2011

(732) МЕГА ВЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 ул.Христо Смирненски бр.36/23,
 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црна и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - трговија на големо со опрема за индустриски инсталации за вода, пареа, пропан бутан, природен гас и елементи од инокс

(111) **18490** (151) 14/07/2011
 (210) ТМ 2010/725 (220) 12/06/2010
 (181) 12/06/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **ZVL SLOVAKIA. a.s.**
Na stanicu 22; Zilina 010 09 , SK

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
 Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(540)



(591) црна и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 7 - машински делови за употреба во индустријата, имено, топчести лагери, цилиндрични тркалачки лагери, тркалачки лагери, лизгачки лагери, топчести лагерски вметати елементи, игличести лагери, конусни лагери

(111) **18491** (151) 14/07/2011
 (210) ТМ 2010/728 (220) 21/06/2010
 (181) 21/06/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

TOYOTA 86

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 12 - автомобили и нивните структурни делови

(111) **18492** (151) 14/07/2011
 (210) ТМ 2010/737 (220) 23/06/2010
 (181) 23/06/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Прилепска пиварница А.Д. Прилеп ул. „Цане Кузманоски” бр.1, Прилеп, МК**

(540)

BLOOM

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 32 - минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје о овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **18493** (151) 14/07/2011
 (210) ТМ 2010/743 (220) 25/06/2010
 (181) 25/06/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **NBA Properties Inc. 645 Fifth Avenue, 10022 New York, NY, US**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 41 - разонода и образовни услуги во смисла на телевизиски настани и радио програма на полето на кошарката и прикажани кошаркарски игри и кошаркарски приредби; продукција и дистрибуција на радио и телевизиски шоу програми за кошаркарски игри, кошаркарски настани и програми од областа на кошарката; водење и организирање на кошаркарски клиници и кампови, клиници и кампови за тренери, клиници и кампови за играчки тимови и кошаркарски игри; услуги на разонода во смисла на лично појавување во костимирани маскоти или во танцов тим на кошаркарски игри и приредби, клиници, кампови, промоции и останати настани врзани за кошарката, специјални настани и журки; услуги на клуб на обожаватели; услуги на разонода, особено оние што пружаат веб-сајт претставување на мултимедиски содржини во својство на телевизиски најважни настани, интерактивни телевизиски најважни настани, видео снимки, видео стрим снимања, интерактивен видео избор на најважни настани, радио програми, радиски најважни настани и аудио снимања на полето на кошарката, обезбедување вести и информации во смисла на статистика и други работи на полето на кошарката; он-лајн игри што не можат да се превземат, особено компјутерски игри, видео игри, интерактивни видео игри, акциони игри, аркадни игри, друштвени игри за возрастни и деца, игри на табла, сложувалки, тривија игри; електронски



издавачки сервиси, особено, издавање магазин, водич, билтен, книга во боја и игри кај кои играчите се распоредуваат по пат на интернет, се во врска со кошарката; обезбедување он-лајн компјутерски бази на податоци на полето на кошарката

(111) **18494** (151) 14/07/2011
(210) ТМ 2010/744 (220) 25/06/2010
(181) 25/06/2020
(450) 31/08/2011

(732) **NBA Properties Inc.**
645 Fifth Avenue, 10022 New York, NY, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **41** - разонода и образовни услуги во смисла на телевизиски настани и радио програма на полето на кошарката и прикажани кошаркарски игри и кошаркарски приредби; продукција и дистрибуција на радио и телевизиски шоу програми за кошаркарски игри, кошаркарски настани и програми од областа на кошарката; водење и организирање на кошаркарски клиники и кампови, клиники и кампови за тренери, клиники и кампови за играчки тимови и кошаркарски игри; услуги на разонода во смисла на лично појавување во костимирани маскоти или во танцов тим на кошаркарски игри и приредби, клиники, кампови, промоции и останати настани врзани за кошарката, специјални настани и журки; услуги на клуб на обожаватели; услуги на разонода, особено оние што пружаат веб-сајт претставување на мултимедиски содржини во својство на телевизиски најважни настани, интерактивни телевизиски најважни настани, видео снимки, видео стрим снимања, интерактивен видео избор на најважни настани, радио програми, радиски најважни настани и аудио снимања на полето на кошарката, обезбедување вести и информации во смисла на статистика и други работи на полето на кошарката; он-лајн игри што не можат да се превземат, особено компјутерски игри, видео игри, интерактивни видео игри, акциони игри, аркадни игри, друштвени игри за возрасни и деца, игри на табла, сложувалки, тривија игри; електронски издавачки сервиси, особено, издавање магазин, водич, билтен, книга во боја и игри кај кои играчите се распоредуваат по пат на интернет, се во врска со кошарката; обезбедување он-лајн компјутерски бази на податоци на полето на кошарката

(111) **18349** (151) 29/06/2011
(210) ТМ 2010/752 (220) 28/06/2010
(181) 28/06/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје ул.Козле бр.188, МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

REFERUM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **18350** (151) 29/06/2011
(210) ТМ 2010/753 (220) 28/06/2010
(181) 28/06/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје ул.Козле бр.188, МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

VENTOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **18495** (151) 14/07/2011
(210) ТМ 2010/762 (220) 01/07/2010
(181) 01/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.**

бул. „Александар Македонски“ бр.12 Скопје, МК

(540)

NYMER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати-аналгетици

(111) **18496** (151) 14/07/2011

(210) ТМ 2010/763 (220) 01/07/2010

(181) 01/07/2020

(450) 31/08/2011

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје**
бул. „Александар Македонски“ бр.12
Скопје, МК

(540)

КАФЕТИН КОЛДМАКС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(111) **18351** (151) 29/06/2011

(210) ТМ 2010/768 (220) 01/07/2010

(181) 01/07/2020

(450) 31/08/2011

(732) **GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware**
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

EQUINOX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - моторни возила

(111) **18497** (151) 14/07/2011

(210) ТМ 2010/771 (220) 05/07/2010

(181) 05/07/2020

(450) 31/08/2011

(732) **Трговско друштво Агенција во приватна сопственост за интелектуални услуги АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје**
ул.Максим Горки бр.11 лок.3, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

(540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување што не се опфатени во други класи, печатарски букви, клишање

кл. 24 - текстил и текстилни производи што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирања и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **18498** (151) 14/07/2011

(210) ТМ 2010/772 (220) 05/07/2010

(181) 05/07/2020

(450) 31/08/2011

(732) **Трговско друштво Агенција во приватна сопственост за интелектуални услуги АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје**
ул.Максим Горки бр.11 лок.3, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

(540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување што не се опфатени во други класи, печатарски букви, клишање



кл. **24** - текстил и текстилни производи што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирања и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **18499** (151) 14/07/2011
(210) ТМ 2010/775 (220) 05/07/2010
(181) 05/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Друштво за вработувањена инвалидни лица за производство и промет со прехранбени производи, производство и трговија СНУПИ-2003 извоз-увоз ДООЕЛ ВЕЛЕС ул. Благој Горев бб, 1400 Велес, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје
(540)

СНУПИ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **30** - брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, трговија на големо и мало, увоз-извоз

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(111) **18500** (151) 14/07/2011
(210) ТМ 2010/781 (220) 06/07/2010
(181) 06/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Друштво за производство и услуги Лозар Пелистерка АД Скопје ул.Кочо Рацин 97, Скопје, МК**

(540)

САПРИ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **32** - пиво минерална вода и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалци од овошје и овошни сокови сирупи и други препарати за производи за производство на пијалаци

(111) **18501** (151) 14/07/2011
(210) ТМ 2010/784 (220) 07/07/2010
(181) 07/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Solgar Holdings, Inc. 2100 Smithtown Avenue, Ronkonkoma, New York 11779, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

SOLGAR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **5** - витамини, минерали, диетални, хранливи и билни додатоци

(111) **18502** (151) 14/07/2011
(210) ТМ 2010/785 (220) 07/07/2010
(181) 07/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Solgar Holdings, Inc. 2100 Smithtown Avenue, Ronkonkoma, New York 11779, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **5** - витамини, минерали, диетални, хранливи и билни додатоци

(111) **18550** (151) 13/07/2011
(210) ТМ 2010/789 (220) 08/07/2010
(181) 08/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Друштво за компјутерско програмирање и консултански услуги ИТГМА ДОО Скопје ул.Мијачка бр.31, МК**

(740) Марта Поповска ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)





(591) сина и златна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
 кл. **38** - телекомуникации
 кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражување, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **18551** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2010/790 (220) 08/07/2010
 (181) 08/07/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Друштво за туристичко посредување, превоз, изнајмување на автомобили и услуги ИН ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, МК**

(740) Марта Поповска
 ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)



(591) бела, сина и зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
 кл. **41** - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности
 кл. **43** - услуги за подготвување хран и пијалаци, привремено сместување, хотели, ресторани

(111) **18503** (151) 14/07/2011
 (210) ТМ 2010/794 (220) 08/07/2010
 (181) 08/07/2020
 (450) 31/08/2011

(300) 77/927713 04/02/2010 US

(732) **ACORDA THERAPEUTICS, INC.**
Corporation Delaware
15 Skyline Drive Hawthorne New York 10532 , US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

FAMPYRA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и биолошки препарати што се користат во третманот на повреди на 'рбетниот мозок, мултиплекс склероза и други невролошки заболувања или состојби

(111) **18504** (151) 14/07/2011
 (210) ТМ 2010/795 (220) 08/07/2010
 (181) 08/07/2020
 (450) 31/08/2011

(300) 77/927702 04/02/2010 US

(732) **ACORDA THERAPEUTICS, INC.**
Corporation Delaware
15 Skyline Drive Hawthorne New York 10532 , US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

KAMPYRA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и биолошки препарати што се користат во третманот на повреди на 'рбетниот мозок, мултиплекс склероза и други невролошки заболувања или состојби

(111) **18393** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2010/841 (220) 19/07/2010
 (181) 19/07/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **КАПИТАЛ МЕДИА ГРУП ДОО СКОПЈЕ**
ул. Романија бб, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
 ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - весници, хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, печатарски букви, печатени изданија, публикации, списанија

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, изнајмување рекламен простор, објавување рекламни текстови, објавување на јавни текстови, обработка на текстови, огласување /рекламирање/, пропагандни дејности, распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, он-лајн рекламирање преку компјутерска мрежа



кл. 41 - објавување текстови /текстови што не се рекламни/ пишување текстови /текстови што не се рекламни/, он-лајн објава на списанија (електронски публикации на весници), издавање книги, објавување електронски книги и списанија преку компјутерски мрежи

(111) **18392** (151) 13/07/2011
(210) ТМ 2010/842 (220) 19/07/2010
(181) 19/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) **КАПИТАЛ МЕДИА ГРУП ДОО СКОПЈЕ**
ул. Романија бб, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. „Орце Николов” 98, 1000, Скопје

(540)

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 - весници, хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, печатарски букви, печатени изданија, публикации, списание

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, изнајмување рекламен простор, објавување рекламни текстови, објавување на јавни текстови, обработка на текстови, огласување /рекламирање/, пропагандни дејности, распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, он-лајн рекламирање преку компјутерска мрежа

кл. 41 - објавување текстови /текстови што не се рекламни/ пишување текстови /текстови што не се рекламни/, он-лајн објава на списанија (електронски публикации на весници), издавање книги, објавување електронски книги и списанија преку компјутерски мрежи

(111) **18509** (151) 14/07/2011
(210) ТМ 2010/843 (220) 19/07/2010
(181) 19/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Македонски Телеком А.Д.-Скопје**
Орце Николов б.б.-Скопје, МК

(540)



(591) темно розова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - телекомуникации

(111) **18507** (151) 14/07/2011
(210) ТМ 2010/844 (220) 19/07/2010
(181) 19/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Македонски Телеком А.Д.-Скопје**
Орце Николов б.б.-Скопје, МК

(540)



(591) темно розова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - телекомуникации

(111) **18508** (151) 14/07/2011
(210) ТМ 2010/845 (220) 19/07/2010
(181) 19/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Македонски Телеком А.Д.-Скопје**
Орце Николов б.б.-Скопје, МК

(540)



(591) темно розова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - телекомуникации

(111) **18380** (151) 12/07/2011
(210) ТМ 2010/846 (220) 20/07/2010
(181) 20/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) **MARBO PRODUCT d.o.o.**

Djordja Stanojevic 14, 11000 Belgrade, RS

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(591) сина, жолта, бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, замрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џем, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење; чипс; храна за ужинка на база на овошје, зеленчук, кашкавал, месо, ореви; подготвени ореви; семки за јадење

(111) 18379	(151) 12/07/2011
(210) ТМ 2010/847	(220) 20/07/2010
	(181) 20/07/2020
	(450) 31/08/2011

 (732) **MARBO PRODUCT d.o.o.**
Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS

 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, жолта, бела, сина, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, замрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џем, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење; чипс; храна за ужинка на база на овошје, зеленчук, кашкавал, месо, ореви; подготвени ореви; семки за јадење

(111) 18406	(151) 13/07/2011
(210) ТМ 2010/848	(220) 20/07/2010
	(181) 20/07/2020
	(450) 31/08/2011

 (732) **Global Conquistadors S.A.**
Cuba Avenue N36-36, PO Box 0816-6748,
Panama 5, PA

 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

WRITEO-MAX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - канцелариски материјали хартија, картон и производи направени од овие материјали, што се вклучени во класата 16; печатени материјали; книговезнички материјал; фотографии; производи за пишување, производи за цртање, производи за печатење и производи за моделирање; инструменти за пишување, особено пенкала; мастила за цртање

(111) 18378	(151) 12/07/2011
(210) ТМ 2010/849	(220) 20/07/2010
	(181) 20/07/2020
	(450) 31/08/2011

 (732) **Nine West Development Corporation**
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington,
Delaware 19801, US

 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

NINE WEST

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - парфеми, тоалетни води, колонски води, мириси во спреј, сапуни, средства за чистење кожа, лосиони и креми за кожа, навлажнувачи, лосиони и масла за сончање; козметички производи, имено пудри за лице и тело, основи за шминка, светки за тело, светки за лице, кармин, моливи за уста, руменило, сенки за очи, креми за очи, моливи за очи, маскара и моливи за веѓи; раствори за чистење, лосиони и креми за обувки, вклучително и боја за полирање чевли и чизми

(111) 18345	(151) 13/07/2011
(210) ТМ 2010/850	(220) 20/07/2010
	(181) 20/07/2020
	(450) 31/08/2011

 (732) **Друштво за организирање саеми и изложби**
СКОПСКИ САЕМ ДОО Скопје
ул. Беласица 6Б, 1000 Скопје, МК

 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје



(540)

Kаде? ... на саем

(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

кл. **45** - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(111) **18340** (151) 12/07/2011

(210) ТМ 2010/851 (220) 20/07/2010

(181) 20/07/2020

(450) 31/08/2011

(732) **ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи Скопје III Македонска Бригада бб, 1000 Скопје, МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

**RADE KONČAR - SERVIS**

(591) модра, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **37** - сервисирање и поправки на сите видови трансформатори, електро мотори и генератори, агрегати, намотки

(111) **18346** (151) 13/07/2011

(210) ТМ 2010/854 (220) 20/07/2010

(181) 20/07/2020

(450) 31/08/2011

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

ALFIMID

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски производи(111) **18420** (151) 12/07/2011

(210) ТМ 2010/855 (220) 21/07/2010

(181) 21/07/2020

(450) 31/08/2011

(732) **Друштво за услуги ДИГИТАЛ ДРЕАМС ТЕАМ ДОО Скопје**

ул. Загребска бр. 28, 1000 Скопје, МК

(740) **МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО**
бул."Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **42** - проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **18343** (151) 13/07/2011

(210) ТМ 2010/856 (220) 21/07/2010

(181) 21/07/2020

(450) 31/08/2011

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт Скопје**
ул. „Ленинова“ бр. 53/2, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно кафена, портокалова, зелена, црна, црвена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - крема за раце

(111) **18341** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2010/858 (220) 23/07/2010
 (181) 23/07/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Производно услужно трговско друштво ЛЕСНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Качанички пат б.б. Скопје, Бутел, 1000 Скопје, МК**

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **17** - каучук, гутаперка, гума, азбест, мика и производите од нив што не се опфатени со другите класи, пресувани пластични материјали што се користат во производството, материјали за обвивање, за затнување и за изолација, свитливи неметални цевки, азбестни прекривки, азбестни плочи, материјали од плексиглас за изолација, пластични фолии за прозорци, изолирачки материјали, неспроводливи материјали за задржување топлина

кл. **19** - неметални градежни материјали, штици (подни штици), конструкции за градби што не се од метал, градежно стакло, градежни табли што не се од метал, прозорски крила што не се од метал, каси за врати што не се од метал, врати што не се од метал, подни плочки што не се од метал, паркет материјали за прекривање под, паркет подни штици, порти што не се од метал, рамки за стакленици што не се од метал, декоративни елементи што не се од метал за градба, светлечки плочки, мрежи што не се од метал за заштита од инсекти, дрвена граѓа, прозорци со обоено стакло, скалишта што не се од метал, ролетни што не се од метал, ѕидни плочки што не се од метал, стакло за прозорци (со исклучок на стакло за прозорци на возила)

кл. **35** - канцелариски работи, рекламирање, трговија на големо и мало со каучук, гутаперка, гума, азбест, мика и производите од нив што не се опфатени со другите класи, пресувани пластични материјали што се користат во производството, материјали за обвивање, за затнување и за изолација, свитливи неметални цевки, азбестни прекривки, азбестни плочи, материјали од плексиглас за изолација, пластични фолии за прозорци, изолирачки материјали, неспроводливи материјали за задржување топлина; трговија на големо и мало со неметални градежни материјали, штици (подни штици), конструкции за градби што не се од метал, градежно стакло, градежни табли што не се од метал, прозорски крила што не се од метал, каси за врати што не се од метал, врати што

не се од метал, подни плочки што не се од метал, паркет материјали за прекривање под, паркет подни штици, порти што не се од метал, рамки за стакленици што не се од метал, декоративни елементи што не се од метал за градба, светлечки плочки, мрежи што не се од метал за заштита од инсекти, дрвена граѓа, прозорци со обоено стакло, скалишта што не се од метал, ролетни што не се од метал, ѕидни плочки што не се од метал, стакло за прозорци (со исклучок на стакло за прозорци на возила)

кл. **37** - градежни конструкции, поправки, инсталационски услуги, монтирање врати и прозорци, брави, изградба, изолирање градби

(111) **18342** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2010/859 (220) 23/07/2010
 (181) 23/07/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Макпрогрес ДОО ул. Илинденска бб, 2310 Винаца, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

SVET POLN SO ZABAVA

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
 кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(111) **18338** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2010/863 (220) 26/07/2010
 (181) 26/07/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Макпрогрес ДОО ул. Илинденска бб, 2310 Винаца, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)





(591) бела, жолта, златно жолта, светло и темно црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(111) **18403** (151) 12/07/2011
(210) ТМ 2010/864 (220) 27/07/2010
(181) 27/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) **SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.**
NO.777 JINLONG ROAD, ZHAOYUAN CITY,
SHANDONG, CN

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(540)

GREEN MAX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **12** - гуми за тркалата на возила; надворешни гуми за пневматици; гуми, цврсти, за тркала на возила; шарки за вулканизирани гуми; авионски гуми; шарки за возила (кружни ремени); внатрешни гуми за пневматици; автомобилски гуми за возила (тракторски тип)

(111) **18336** (151) 13/07/2011
(210) ТМ 2010/866 (220) 27/07/2010
(181) 27/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) **MONTENEGRO S.r.l.**
Via Enrico Fermi 4, 40069 Zola Predosa,
Bologna, IT

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела и сива

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **32** - пиво, минерални и газирани води и други безалкохолни пијалаци; сирупи и други препарати за правење пијалаци

кл. **33** - алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) **18391** (151) 12/07/2011
(210) ТМ 2010/867 (220) 29/07/2010
(181) 29/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и и безалкохолни пијалаци ГРОЗД**
Стадион бб, 2400 Струмица, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



ЧЕШМА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **32** - минерална и сода вода

(111) **18366** (151) 29/07/2011
(210) ТМ 2010/877 (220) 29/07/2010
(181) 29/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH**
Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

ACTIVE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **34** - тутун, обработен или необработен; производи од тутун; цигари; пури; замена за тутун, што не е наменета за медицинска употреба или за употреба како лек; кибрит и други производи за пушачи

(111) **18365** (151) 12/07/2011
(210) ТМ 2010/878 (220) 29/07/2010
(181) 29/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) **AstraZeneca UK Limited**
Stanhope Gate 15 London W1K 1LN, England, GB

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

ZOMIG RAPIMELT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(111) 18339	(151) 13/07/2011
(210) ТМ 2010/880	(220) 29/07/2010
	(181) 29/07/2020
	(450) 31/08/2011

 (732) **Макпрогрес ДОО**
 ул. Илинденска бб, 2310 Винаца, МК

 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта, жолтозелена, зелена, црвена и црна

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - сосови (како мирудии), мирудии

кл. 32 - лимонов сок

(111) 18347	(151) 13/07/2011
(210) ТМ 2010/881	(220) 29/07/2010
	(181) 29/07/2020
	(450) 31/08/2011

 (732) **Друштво за промет и услуги**
ФОБАС КОМПАНИ ДОО
 Источна индустриска зона бб, Н. Маџари,
 1000 Скопје, МК

 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

PUZZLE

(551) индивидуална

(510, 511)

 кл. 3 средства за белење и други супстанции
 за перење, препарати за чистење, полирање,
 триење и нагрзување, сапуни, парфимерија,
 етерични масла, козметички производи, лосиони
 за коса, препарати за нега на забите

(111) 18337	(151) 12/07/2011
(210) ТМ 2010/882	(220) 29/07/2010
	(181) 29/07/2020
	(450) 31/08/2011

 (732) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.**
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

BELMIRAN
БЕЛМИРАН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(111) 18442	(151) 17/06/2011
(210) ТМ 2010/883	(220) 27/07/2010
	(181) 27/07/2020
	(450) 31/08/2011

 (732) **Центар за културна деконтаминација - Битола**
 ул. „Стив Наумов“ бр. 120 Битола, МК

(540)



(591) црвена, златна и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

 кл. 41 - образовни услуги, обуки, забава, спорт и
 културни активности

(111) 18404	(151) 13/07/2011
(210) ТМ 2010/885	(220) 29/07/2010
	(181) 29/07/2020
	(450) 31/08/2011

 (732) **GRUPO MEDIFARMA, S.A. DE C.V.**
Cuacantle No. 7, San Gregorio Atlapulco,
Xochimilco C.P. 16600, MX

 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

KITOSCELL

(551) индивидуална

(510, 511)

 кл. 3 - препарати за белење и други супстанции
 што се користат за перење; препарати за чистење,
 полирање, триење и абразивни и препарати
 сапуни; парфимерија, етерични масла, козметика,



лосиони за коса; паста за заби козметика во различни презентации, имено козметика во крема, гел, раствор, спреј и микроемулзии за употреба во намалување на проблеми на кожата предизвикани од изгореници повреди и други настани како што се акни и операции

кл. 5 - фармацевтски и веринанарни препарати; санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери материјали за завои материјали за пломбирање заби, стоматолошки восок; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди; фармацевтски препарати за медицинска употреба во презентации како што се крема, гел, раствор, спреј, микроемулзии, таблети и капсули, за употреба во намалување или отстранување лузни или проблеми на кожата, корегирање на фиброза во некои органи на телото како што се црниот дроб, бубрезите, нефропатијата и белите дробови (фиброза на бели дробови)

(111) **18368** (151) 13/07/2011
(210) ТМ 2010/886 (220) 30/07/2010
(181) 30/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) ДПТТГУ „МЦ РОБИН ДОО“ експорт-импорт ул. „Ленинградска“ бр. 6, 1230 Гостивар, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)

CHIPS'Y KING

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - чипс (од компири)

(111) **18417** (151) 12/07/2011
(210) ТМ 2010/887 (220) 30/07/2010
(181) 30/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Pfizer A.G.**
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH

(740) ПЕТОШЕВИК ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

ТЕСУРАТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели

(111) **18418** (151) 13/07/2011
(210) ТМ 2010/888 (220) 30/07/2010
(181) 30/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Pfizer A.G.**
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH

(740) ПЕТОШЕВИК ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

РИГОТАЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати медицински цели

(111) **18410** (151) 13/07/2011
(210) ТМ 2010/889 (220) 30/07/2010
(181) 30/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Pfizer A.G.**
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH

(740) ПЕТОШЕВИК ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

ТЕРБИКОР

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели

(111) **18413** (151) 13/07/2011
(210) ТМ 2010/890 (220) 30/07/2010
(181) 30/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Pfizer A.G.**
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH

(740) ПЕТОШЕВИК ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

ДИМИПРА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели



(111) **18409** (151) 13/07/2011
(210) ТМ 2010/891 (220) 30/07/2010
(181) 30/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Pfizer A.G.**
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ОБРИЕНДА

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели

(111) **18411** (151) 03/06/2011
(210) ТМ 2010/892 (220) 30/07/2010
(181) 30/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Pfizer A.G.**
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ТРИОСК

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели

(111) **18412** (151) 13/07/2011
(210) ТМ 2010/893 (220) 30/07/2010
(181) 30/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Pfizer A.G.**
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ИСТЕБЛИКС

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели

(111) **18421** (151) 13/07/2011
(210) ТМ 2010/894 (220) 30/07/2010
(181) 30/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Pfizer A.G.**
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

БЕНЕРЕСТ (БЕНЕРЕСТ)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби, забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(111) **18415** (151) 13/07/2011
(210) ТМ 2010/895 (220) 30/07/2010
(181) 30/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Pfizer A.G.**
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

БРОНСЕКУР

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби, забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди



(111) **18416** (151) 12/07/2011
 (210) ТМ 2010/896 (220) 30/07/2010
 (181) 30/07/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Pfizer A.G.**
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
 (540)

СОЈОРНА

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати;
 санитарни препарати за медицински цели;
 диететски супстанции што се користат во
 медицината, храна за бебиња; фластери,
 материјали за завои; материјали за пломбирање
 заби, забарски смоли; средства за дезинфекција;
 препарати за уништување штетници; фунгициди,
 хербициди

(111) **18408** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2010/897 (220) 30/07/2010
 (181) 30/07/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Pfizer A.G.**
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
 (540)

ВИЗИОНИР

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати;
 санитарни препарати за медицински цели;
 диететски супстанции што се користат во
 медицината, храна за бебиња; фластери,
 материјали за завои; материјали за пломбирање
 заби, забарски смоли; средства за дезинфекција;
 препарати за уништување штетници; фунгициди,
 хербициди

(111) **18414** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2010/898 (220) 30/07/2010
 (181) 30/07/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Pfizer A.G.**
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
 (540)

АПЕНУРА

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати;
 санитарни препарати за медицински цели;
 диететски супстанции што се користат во
 медицината, храна за бебиња; фластери,
 материјали за завои; материјали за пломбирање
 заби, забарски смоли; средства за дезинфекција;
 препарати за уништување штетници; фунгициди,
 хербициди

(111) **18419** (151) 03/06/2011
 (210) ТМ 2010/899 (220) 03/08/2010
 (181) 03/08/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Здружение на граѓани за одржлив развој и
 заштита на животна средина ГОУ ГРИН Скопје
 ул. Наум Охридски бр. 34, 1000 Скопје, МК**

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
 бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, зелена и црвена

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **11** - апарати за осветлување, греење,
 производство на пареа, варење (готвење),
 ладење, сушење, вентилација, снабдување со
 вода и за санитарни намени

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања
 и планирања што се однесуваат на истите,
 услуги од индустриски анализи и истражувања,
 проектирање и развој на компјутерски хардвер и
 софтвер

(111) **18543** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2010/901 (220) 04/08/2010
 (181) 04/08/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **ДТПУ ШУТЕВСКИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Куманово**
 ул. Илинденска бр. 19, Куманово, МК

(540)



(591) бела, црна, виолетова и розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса

кл. **44** - хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните

(111) **18335** (151) 12/07/2011
 (210) ТМ 2010/905 (220) 05/08/2010
 (181) 05/08/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Hugo Boss Trademark Management GmbH & Co. KG**
 Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

BALDESSARINI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - сапуни, парфимериски производи, етерични масла, препарати за нега на тело и убавина, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(111) **18405** (151) 12/07/2011
 (210) ТМ 2010/906 (220) 05/08/2010
 (181) 05/08/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Japan Tobacco Inc.**
 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** - тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање, снус; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат одделно или измешани со тутун, што не се употребуваат за медицински цели; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и кибрит

(111) **18389** (151) 12/07/2011
 (210) ТМ 2010/907 (220) 05/08/2010
 (181) 05/08/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Japan Tobacco Inc.**
 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** - тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање, снус; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат одделно или измешани со тутун, што не се употребуваат за медицински цели; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и кибрит



(111) **18407** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2010/908 (220) 05/08/2010
 (181) 05/08/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Pfizer A.G.**
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
 (540)

СПОНДОР

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати;
 санитарни препарати за медицински цели

(111) **18388** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2010/909 (220) 05/08/2010
 (181) 05/08/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Pfizer A.G.**
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
 (540)

ПЛЕСАНИН

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати;
 санитарни препарати за медицински цели

(111) **18381** (151) 12/07/2011
 (210) ТМ 2010/911 (220) 06/08/2010
 (181) 06/08/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Apple Inc.**
1 Infinite Loop, Cupertino, California 95015, US
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
 (540)

APP STORE

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **35** - услуги на продавници со трговија
 на мало кои содржат компјутерски софтвер

обезбеден преку интернет и други компјутерски
 и електронски комуникациски мрежи; услуги на
 продавници со трговија на мало кои содржат
 компјутерски софтвер за употреба на рачни
 мобилни дигитални електронски уреди и друга
 потрошувачка електроника

(111) **18334** (151) 12/07/2011
 (210) ТМ 2010/913 (220) 09/08/2010
 (181) 09/08/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **The Dow Chemical Company**
Midland, Michigan 48674, US
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (540)

CLARILITE

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **1** - вештачки пластични смоли; вештачки
 пластични смоли за понатамошно производство
 на капачиња за шише

(111) **18333** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2010/916 (220) 09/08/2010
 (181) 09/08/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Друштво за комуникациски услуги**
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
 ул. „Васил Аѓиларски” бб, 8 кат,
1000 Скопје, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

SOS Надополнување

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **35** - дејности (помош во водењето на
 дејностите), демонстрација на производи,
 информации за дејноста, информатички картотеки
 (водење на информатичките картотеки), изложби
 (организирање изложби) во комерцијални или
 рекламни цели, изнајмување рекламен простор,
 изнајмување уреднички апарати, изнајмување
 рекламен материјал, изработка на такси,
 изводи од сметка (изработка на изводи од
 сметка), јавно мислење (испитување на јавното
 мислење), објавување рекламни текстови,
 огласување /рекламирање/, организирање
 дејности (советување за организирање на
 дејностите), плакатирање /огласување/, преписи
 на соопштенија, промоција /продажба за трето
 лице/, пропагандни дејности, проучување
 на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,

рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање /за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стојерни) интернет услуги, имено брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 - услуги на хостирање на веб страници, услуги на дизајнирање на веб страници,

работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на веб страници, веб центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) 18526	(151) 14/07/2011
(210) ТМ 2010/918	(220) 10/08/2010
	(181) 10/08/2020
	(450) 31/08/2011

(732) СЗД Електролуks-Палензовски Димче Битола
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) бела, црна и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(111) 18527	(151) 14/07/2011
(210) ТМ 2010/920	(220) 10/08/2010
	(181) 10/08/2020
	(450) 31/08/2011

(732) СЗД Електролуks - Палензовски Димче Битола
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) сина, жолта, бела и сива

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. **11** - производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, греачи за печки за пица, буреќ, гиро, патронски греачи, флексибилни греачи за олуци и подно греење, греачи од кантал и други видови греачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата; производство на калорифери-тајфуни

кл. **17** - производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови електрични греачи, мембрани, гумирање валци и гумени производи за индустриска употреба

кл. **21** - четки за домаќинството; четки за индустријата; четки и валци со различни големини; четки за дрвната индустрија; прибор за чистење оружје и алати; индустриски четки за специјална примена; четки за фино полирање; специјални четки; метална галантерија; рачни жичани-челични четки; жичани-челични четки за чистење оџаци и џевки; машински жичани-челични четки; четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата; графитни четкички; држачи за четкички; графитни ламели; кружно лизгачки прстени; бакарни електро конектори; графитни лежишта и затки; четкички за сува и влажна околина

кл. **35** - услуги при продажба на мало и големо со сите видови греачи за домаќинството и индустријата, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни, ресторани и хотели; четки за домаќинството; четки за индустријата; четки и валци со различни големини; четки за дрвната индустрија; прибор за чистење оружје и алати; индустриски четки за специјална примена; четки за фино полирање; специјални четки; метална галантерија; рачни жичани-челични четки; жичани-челични четки за чистење оџаци и џевки; машински жичани-челични четки; четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата; графитни четкички; држачи за четкички; графитни ламели; кружно лизгачки прстени; бакарни електро конектори; графитни лежишта и затки; четкички за сува и влажна околина; магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на електрични греачи, мембрани, гумирање валци и гумени производи за индустриска употреба

кл. **37** - поправки, инсталациски услуги

(111) **18443** (151) 13/07/2011
(210) TM 2010/935 (220) 10/08/2010
(181) 10/08/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Giga-Byte Technology Co., Ltd.**
No. 6, Bau Chiang Rd. Hsin-Tien, Taipei 231, TW

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - компјутери, персонални компјутери; компјутерски сервери; преносни компјутери -лаптопи; мали преносни компјутери за фаќање забелешки; џебен комуникатор; управувачка кутија ТВ за бирање на видеа на барање (set-top boxes); компјутерски матични плочи; компјутерски конзоли; компјутерски кабли; компјутерски уреди за греење / ладење; компјутерски терминали; ЛЦД монитори; додатна картичка за компјутери, имено картички за модем, видео графичка акцелераторска картичка, ЛАН (мрежна) картичка за поврзување на мали преносни компјутерски уреди со компјутерски мрежи, контролни мрежни картички и СЦСИ (мали компјутерски интерфејс уреди) картички; компјутерски работни станици од кои се состојат компјутерите; графички картички и контролори; ЛАН хардвер; контролори на компјутерски хард диск интерфејс; компјутерски хардвер и компјутерски периферни уреди, имено компјутерски монитори, мауси, тастатури, звучници, компјутерски мемориски уред, имено хард дискови, дискети, оптички дискетни единици; интегрални кола; печатена плоча; компјутерско напојување со електрична енергија; електрични одводи; уреди за далечинско управување за компјутери; хардвер за телекомуникации и податоци за вмрежување; уреди за факс/модем; кабловски модеми; уреди за вмрежување, имено, контролори за мрежни интерфејси; рутери, осовини, мостови; видео телефони; апарати за видео конференција; дигитални камери; дигитални телефони; мобилни телефони; електрични конектори; прилози за компјутерски хард дискови; видео и мултимедија прожектори; фотографски прожектори; компјутерски софтвер, за тестирање, апликација и систем софтвер на компјутерски хардвер, софтверски драјвери, вграден софтвер; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук и слики



кл. 35 - увоз и извоз на производи поврзани со компјутери; агенции за увоз-извоз; продажни промоции (за други); носењето заедно за доброто на други, разновидност на производи поврзани со производи поврзани со компјутери, овозможување на потрошувачите поволно гледање и купување на тие производи во точките на големо и мало

кл. 37 - инсталација на компјутерски и мрежни системи; услуги на поправка за компјутери и компјутерски периферни уреди, компјутерско вмрежување и придружни периферни уреди; компјутерски инсталации и услуги за одржување

(111) 18436 (151) 13/07/2011
(210) ТМ 2010/936 (220) 11/08/2010
(181) 11/08/2020
(450) 31/08/2011

(732) Друштво за трговија, производство и услуги
Феникс Фарма ДОО Скопје
ул.Сава Ковачевиќ број 9, Кисела Вода,
Скопје, МК

(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7,
1000 Скопје

(540)

PHOENIX PHARMA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене.

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(111) 18437 (151) 13/07/2011
(210) ТМ 2010/937 (220) 11/08/2010
(181) 11/08/2020
(450) 31/08/2011

(732) Друштво за трговија, производство и услуги
Феникс Фарма ДОО Скопје
ул.Сава Ковачевиќ број 9, Кисела Вода,
Скопје, МК

(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7,
1000 Скопје

(540)



A company of PHOENIX group

(591) зелена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(111) 18444 (151) 13/07/2011
(210) ТМ 2010/942 (220) 12/08/2010
(181) 12/08/2020
(450) 31/08/2011

(732) Societe des Produits Nestle S.A.
1800 Vevey, CH

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

CREATIVA



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - апарати за греење и готвење; апарати за греење млеко и правење пена од млеко; апарати за приготвување пијалаци вклучително кафе, чај, какао, капучино; апарати за кафе, фезвиња за кафе и електрични апарати за филтер кафе; делови и монтирање на сите горенаведени производи; електрични машини за подготвување пијалаци и елементи за повторно полиење, фишеци (касети) и дополнителни делови за такви машини; филтери за кафе, електрични; апарати за филтер кафе, електрични

кл. 30 - кафе, екстракти од кафе, подготовки и пијалаци врз база на кафе; замени за кафе, екстракти од замени за кафе, подготовки и пијалаци врз база на замени за кафе; чај, екстракти од чај, подготовки и пијалаци врз база на чај; како и подготовки и пијалаци врз база на какао; подготовки и пијалаци врз база на чоколадо; капсулишто содржат кафе за варење; капсули чај што содржат чај за варење; капсули какао што содржат какао за варење

(111) 18433 (151) 13/07/2011

(210) ТМ 2010/943 (220) 13/08/2010

(181) 13/08/2020

(450) 31/08/2011

(732) Eisai R&D Management Co., Ltd

(a Japanese corporation)

6-10, Koishikawa 4-chome Bunkyo-ku, Tokyo, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

TECERIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

(111) 18432 (151) 13/07/2011

(210) ТМ 2010/944 (220) 13/08/2010

(181) 13/08/2020

(450) 31/08/2011

(732) Eisai R&D Management Co., Ltd

(a Japanese corporation)

6-10, Koishikawa 4-chome Bunkyo-ku, Tokyo, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

TOZEPTOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

(111) 18431 (151) 12/07/2011

(210) ТМ 2010/946 (220) 13/08/2010

(181) 13/08/2020

(450) 31/08/2011

(732) ALDO GROUP INTERNATIONAL AG
Lindenstrasse 8 CH-6340 Baar, CH

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

CALL IT SPRING

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - козметика; парфимерија; основни (етерични) масла и сапуни; производи за нега на обувки и предмети за облекување, имено, полир за чевли, аеросолни и не-аеросолни чистачи и заштитници за кожа, мека штавена кожа (suede) и ткаенина

кл. 9 - очила за сонце

кл. 14 - модни додатоци, имено накит, часовници и приврзоци за клучеви

кл. 18 - торби за носење со универзална намена, имено рачни торби, торби за на рамо, големи торби (tote bags), вреќи за чувањеработи (duffel bags), ранци, компјутерски кутии (футроли), кутии (футроли за целуларни телефони) и торби за чевли; паричници; чадори

кл. 25 - обувки, имено чевли, чизми, мокасини, чевли за одење, чевли за трчање, атлетски чевли, сандали, влечки; додатоци за обувки, имено, влошки (внатрешни ѓон) за чевли, вметоци (влошки) за чевли, додатоци (дпрс) против лизгање за чевлите; облека, имено, капути, јакни (џакети), елечи, костуми за капење, шаами (шалови), ракавици, ракавици без прсти (само со палец), шапки, ремени, вратоврски, чорапи облека од кожа и мека штавена кожа (suede), имено, капути, јакни (џакети), колани, ракавици

кл. 26 - орнаменти за коса, траки за коса, шноли (barrette), држачи за „коњско опавче“

кл. 35 - услуги на малопродажни дуќани, малопродажни он-лајн услуги и големопродажа во полето на козметиката, парфимеријата; основните (етеричните) масла, сапуни, производите за нега на обувки и предмети за облекување, очила за сонце, модни додатоци, торби, обувки, додатоци за обувки, облека, облека од кожа и мека штавена кожа (suede), орнаменти за коса

(111) **18430** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2010/947 (220) 13/08/2010
 (181) 13/08/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **ALDO GROUP INTERNATIONAL AG**
Lindenstrasse 8 CH-6340 Baar, CH

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(540)

ALDO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - козметика; парфимерија; основни (етерични)
 масла и сапуни; производи за нега на обувки и
 предмети за облекување, имено, полир за чевли,
 аеросолни и не-аеросолни чистачи и заштитници
 за кожа, мека штавена кожа (suede) и ткаенини

кл. **9** - очила за сонце

кл. **14** - модни додатоци, имено накит, часовници и
 приврзоци за клучеви

кл. **26** - орнаменти за коса, траки за коса, шноли
 (barrette), држачи за „коњско опавче“

(111) **18429** (151) 16/06/2011
 (210) ТМ 2010/955 (220) 17/08/2010
 (181) 17/08/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Друштво за промет и услуги В.И.П. - МТ**
КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, В.И.П. -
МТ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје
 ул.Натанаил Кучевишки 54-б Скопје,
 1000 - Бутел, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - услуги при продажба на мало и големо
 со: облека, обувки, капи, текстил и текстилни
 производи

(111) **18428** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2010/956 (220) 18/08/2010
 (181) 18/08/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **Друштво за фармацевтско хемиски производи**
РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

КОДЕФАН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати;
 санитарни препарати за медицински цели;
 диететски супстанции што се користат во
 медицината, храна за бебиња, фластери,
 материјали за завои, материјали за пломбирање
 заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
 препарати за уништување штетници, фунгициди,
 хербициди

(111) **18453** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2010/965 (220) 23/08/2010
 (181) 23/08/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **ВЕКОН ИНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул.Ленинова 60/2 локал 3, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црна, зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - услуги при продажба на мало и големо со
 скии, сноуборди, скејборди, велосипеди и друга
 спортска опрема

(111) **18452** (151) 13/07/2011
 (210) ТМ 2010/975 (220) 24/08/2010
 (181) 24/08/2020
 (450) 31/08/2011

(732) **UNIMED Pharma, s.r.o.,**
Orieskova 11, SK-821 05 Bratislava,
Словачка, SK

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје



(540)

SENSIVIT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **18451** (151) 13/07/2011

(210) ТМ 2010/977 (220) 24/08/2010

(181) 24/08/2020

(450) 31/08/2011

(732) **Ramada International, Inc.**
22 Sylvan Way, Parsippany NJ 07054, US(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

RAMADA PLAZA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - услуги на хотели, ресторани, кетеринг барови и салони; обезбедување простории за состаноци, конференции и изложби; и услуги за резервации на хотелско сместување

(111) **18450** (151) 13/07/2011

(210) ТМ 2010/978 (220) 24/08/2010

(181) 24/08/2020

(450) 31/08/2011

(732) **Ramada International, Inc.**
22 Sylvan Way, Parsippany NJ 07054, US(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

RAMADA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - услуги на хотели, ресторани, кетеринг барови и салони; обезбедување простории за состаноци, конференции и изложби; и услуги за резервации на хотелско сместување

(111) **18435** (151) 13/07/2011

(210) ТМ 2010/985 (220) 17/08/2010

(181) 17/08/2020

(450) 31/08/2011

(732) **Wm. Wrigley Jr. Company**
410 North Michigan Avenue,
Chicago Illinois 6061, US(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - кондиторски производи, гума за цвакање, гума за цвакање од која се прават балончиња, слатки, пеперминт бонбони, бонбони кои содржат ароматизирана течност и таблети за лижење

(111) **18434** (151) 13/07/2011

(210) ТМ 2010/988 (220) 30/08/2010

(181) 30/08/2020

(450) 31/08/2011

(732) **NOVARTIS AG**
4002 Basel, CH(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

**ЗДРАВО ОПШТЕСТВО,
ЗДРАВА ИДНИНА**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди



(111) **18449** (151) 13/07/2011
(210) ТМ 2010/994 (220) 01/09/2010
(181) 01/09/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Galenika A.D. Drum, Beograd
ul.Batajnicky Drum bb, RS**

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул."М.Х.Јасмин" 52V-1/6, 1000, Скопје

(540)

TRAGAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хедбициди

(111) **18448** (151) 13/07/2011
(210) ТМ 2010/995 (220) 01/09/2010
(181) 01/09/2020
(450) 31/08/2011

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

AVOMIT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни производи

(111) **18447** (151) 07/07/2011
(210) ТМ 2010/997 (220) 02/09/2010
(181) 02/09/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Genzyme Corporation
(a Massachusetts Corporation)
500 Kendall Street Cambridge,
Massachusetts 02142, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

EVOLTRA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати, имено,
терапевтски лекови кои се даваат за третман на
карцином и автоимуни заболувања

(111) **18446** (151) 13/07/2011
(210) ТМ 2010/998 (220) 02/09/2010
(181) 02/09/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Genzyme Corporation
(a Massachusetts Corporation)
500 Kendall Street Cambridge,
Massachusetts 02142, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

JONEXA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати за третман на
оштетни или дегенеративни ткива

(111) **18445** (151) 14/07/2011
(210) ТМ 2010/999 (220) 02/09/2010
(181) 02/09/2020
(450) 31/08/2011

(732) **Genzyme Corporation
(a Massachusetts Corporation)
500 Kendall Street Cambridge,
Massachusetts 02142, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

MOZOBIL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и медицински препарати за
третман на ХИВ, воспаленија, артритис, астма,
карцином, трансплантирани клетки и одбивање
на трансплантирани клетки, трансплантирани
органи и одбивање на трансплантирани органи,
ангиогенеза, мултипла склероза, бектериска
инфекција, мобилизација на матични клетки од
периферна крв, кардиоваскуларни заболувања,
лимфома, регенерација на ткиво, репарација
на ткива, леукемија, анемија предизвикана од
лекарства, ретровирус, хематопоетски дефицит
како резултат од хемотерапија или терапија
со зрачење, пораст на бели крвни зрнца, и
офтамолшки заболувања вклучувајќи макуларна
дегенерација поврзана со старост и дијабетска
ретинопатија



(111) 18423	(151) 21/06/2011
(210) ТМ 2010/1250	(220) 15/11/2010
	(181) 15/11/2020
	(450) 31/08/2011
(732) Дрита Комерц ДООЕЛ с.Палчиште, Тетово, МК	
(540)	

LOTI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија и етерични масла

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало со средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, спуни, парфимерија, етерични масла

**ПРЕГЛЕДИ****ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ**

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број на документот

(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
кл. 1	18334		18377		18537
	18384		18382		18538
			18384		18539
кл. 3	18335		18388		18540
	18343		18390		18541
	18347		18396		
	18378		18399	кл. 6	18454
	18384		18401		18455
	18396		18402		18456
	18404		18404		18457
	18423		18407		18458
	18425		18408		18459
	18430		18409		18534
	18431		18410		18552
	18436		18411		
	18437		18412	кл. 7	18490
	18467		18413		
	18488		18414	кл. 8	18478
	18489		18415		
	18524		18416	кл. 9	18348
18543		18417		18383	
		18418		18430	
кл. 5	18337		18421		18431
	18344		18422		18443
	18346		18428		18454
	18349		18432		18455
	18350		18433		18456
	18354		18434		18457
	18355		18436		18458
	18356		18437		18459
	18357		18445		18460
	18360		18446		18461
	18361		18447		18462
	18362		18448		18465
	18363		18449		18466
	18364		18452		18487
	18365		18469		18519
	18367		18495		18525
	18369		18496		
	18370		18501	кл. 10	18402
	18371		18502		18436
	18372		18503		18437
18373		18504			
18374		18518	кл. 11	18384	
18375		18535		18419	
18376		18536		18444	



(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
	18454		18459		18459
	18455		18524		18525
	18456				
	18457	кл. 19	18341	кл. 29	18338
	18458		18385		18342
	18459		18534		18368
	18487		18552		18379
	18510				18380
	18527	кл. 20	18358		18387
	18549		18454		18427
			18455		18473
кл. 12	18351		18456		
	18358		18457	кл. 30	18338
	18403		18458		18339
	18474		18459		18342
	18475		18472		18435
	18491				18440
		кл. 21	18454		18441
кл. 14	18394		18455		18444
	18430		18456		18471
	18431		18457		18499
	18514		18458		18533
	18524		18459		
			18478	кл. 32	18336
кл. 16	18359		18510		18339
	18392		18527		18352
	18393		18549		18353
	18395				18391
	18406	кл. 24	18497		18427
	18426		18498		18492
	18454		18511		18500
	18455				
	18456	кл. 25	18394	кл. 33	18336
	18457		18419		18352
	18458		18425		18353
	18459		18431		18544
	18461		18454		
	18462		18455	кл. 34	18366
	18465		18456		18389
	18476		18457		18397
	18497		18458		18398
	18498		18459		18405
	18525		18497		18481
			18498		18482
кл. 17	18341		18511		18483
	18385		18514		18484
	18510		18524		18485
	18527				18486
	18549	кл. 26	18394		
			18430	кл. 35	18333
кл. 18	18394		18431		18338
	18431				18341
	18454	кл. 28	18454		18342
	18455		18455		18345
	18456		18456		18358
	18457		18457		18359
	18458		18458		18381



(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
	18383		18545	кл. 39	18436
	18384		18548		18437
	18385		18549		18454
	18392		18550		18455
	18393		18551		18456
	18395				18457
	18396	кл. 36	18384		18458
	18397		18461		18459
	18398		18462		18463
	18423		18465		18513
	18425		18479		18531
	18426		18480		18532
	18429		18513		18534
	18431		18516		
	18438		18528	кл. 40	18395
	18439		18532		18476
	18443		18546		
	18453		18547	кл. 41	18345
	18454		18548		18359
	18455				18384
	18456	кл. 37	18340		18386
	18457		18341		18392
	18458		18383		18393
	18459		18443		18426
	18461		18454		18439
	18462		18455		18442
	18465		18456		18454
	18470		18457		18455
	18472		18458		18456
	18476		18459		18457
	18477		18478		18458
	18481		18487		18459
	18482		18510		18461
	18483		18527		18462
	18484		18549		18465
	18485				18493
	18486	кл. 38	18333		18494
	18499		18348		18512
	18510		18454		18514
	18511		18455		18525
	18512		18456		18526
	18513		18457		18542
	18514		18458		18551
	18515		18459		
	18516		18460	кл. 42	18333
	18517		18468		18419
	18519		18487		18420
	18520		18507		18439
	18521		18508		18454
	18522		18509		18455
	18523		18519		18456
	18525		18520		18457
	18526		18521		18458
	18527		18522		18459
	18529		18523		18460
	18532		18525		18461
	18542		18550		18462



(510)	(111)
	18463
	18464
	18465
	18497
	18498
	18505
	18506
	18515
	18517
	18520
	18521
	18522
	18523
	18530
	18550
кл. 43	18345
	18400
	18450
	18451
	18463
	18499
	18551
кл. 44	18396
	18402
	18424
	18436
	18437
	18515
	18543
кл. 45	18345
	18424
	18454
	18455
	18456
	18457
	18458
	18459
	18461
	18462
	18465

**ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ**

(732) носител на правото на трговска марка
(111) регистарски број на документот
(210) број на пријавата

(732) **А.Д. За приредување на игри на среќа
ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА**
(111) 18546 (210) МК/Т/ 2009/426
18547 МК/Т/ 2009/427

ACORDA THERAPEUTICS, INC.
Corporation Delaware
18503 МК/Т/ 2010/794
18504 МК/Т/ 2010/795

ALDO GROUP INTERNATIONAL AG
18431 МК/Т/ 2010/946
18430 МК/Т/ 2010/947

Apple Inc.
18381 МК/Т/ 2010/911

AstraZeneca UK Limited
18364 МК/Т/ 2010/592
18367 МК/Т/ 2010/593
18382 МК/Т/ 2010/594
18363 МК/Т/ 2010/595
18362 МК/Т/ 2010/596
18361 МК/Т/ 2010/597
18360 МК/Т/ 2010/598
18365 МК/Т/ 2010/878

Audio Video Consulting GmbH
18487 МК/Т/ 2010/502

BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
18337 МК/Т/ 2010/882

Church & Dwight Co., Inc,
a Delaware USA corporation
18488 МК/Т/ 2010/516
18489 МК/Т/ 2010/517

**DAIHATSU INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS E APARELHOS ELECTRICOS LTDA.**
18466 МК/Т/ 2010/241

Eisai R&D Management Co., Ltd
(a Japanese corporation)
18433 МК/Т/ 2010/943
18432 МК/Т/ 2010/944

Galenika A.D. Drum, Beograd
18449 МК/Т/ 2010/994

(732) **GENERAL MOTORS LLC,**
a limited liability company
organized and existing under
the laws of the State of Delaware
(111) 18475 (210) МК/Т/ 2008/559
18351 МК/Т/ 2010/768

Genzyme Corporation
(a Massachusetts Corporation)
18447 МК/Т/ 2010/997
18446 МК/Т/ 2010/998
18445 МК/Т/ 2010/999

Giga-Byte Technology Co., Ltd.
18443 МК/Т/ 2010/935

GLAXO GROUP LIMITED
18390 МК/Т/ 2009/946

Global Conquistadors S.A.
18406 МК/Т/ 2010/848

Grant Thornton International Limited
18465 МК/Т/ 2008/509
18462 МК/Т/ 2008/510
18461 МК/Т/ 2008/511

GRUPO MEDIFARMA, S.A. DE C.V.
18404 МК/Т/ 2010/885

HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD.
18401 МК/Т/ 2010/643
18399 МК/Т/ 2010/645
18422 МК/Т/ 2010/648

Hugo Boss Trademark
Management GmbH & Co. KG
18335 МК/Т/ 2010/905

Japan Tobacco Inc.
18405 МК/Т/ 2010/906
18389 МК/Т/ 2010/907

LG Corp.
18505 МК/Т/ 2010/50
18506 МК/Т/ 2010/51

MARBO PRODUCT d.o.o.
18380 МК/Т/ 2010/846
18379 МК/Т/ 2010/847

MEDOCHEMIE Ltd.
18357 МК/Т/ 2010/665



(732) MERITOR MEDIA d.o.o. za komunikacijski menadzment,		(111) 18457	(210) MK/T/ 2008/335
(111) 18512	(210) MK/T/ 2010/605	18455	MK/T/ 2008/336
MONTENEGRO S.r.l.		ROSEFIELD LUXEMBOURG SA	
18336	MK/T/ 2010/866	18524	MK/T/ 2009/662
NBA Properties Inc.		SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SHIRKETI	
18493	MK/T/ 2010/743	18356	MK/T/ 2010/674
18494	MK/T/ 2010/744	18355	MK/T/ 2010/675
Nine West Development Corporation		18354	MK/T/ 2010/676
18378	MK/T/ 2010/849	SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT	
NOVARTIS AG		18344	MK/T/ 2010/154
18434	MK/T/ 2010/988	SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.	
PENTACON GmbH Foto-und		18403	MK/T/ 2010/864
18460	MK/T/ 2009/1016	Societe des Produits Nestle S.A.	
Peter Thomas Roth Labs, LLC		18444	MK/T/ 2010/942
18467	MK/T/ 2010/247	Solgar Holdings, Inc.	
Pfizer A.G.		18501	MK/T/ 2010/784
18417	MK/T/ 2010/887	18502	MK/T/ 2010/785
18418	MK/T/ 2010/888	TARCHOMINSKIE ZAKLADY FARMACEUTYCZNE „POLFA” Spolka Akcyjna	
18410	MK/T/ 2010/889	18469	MK/T/ 2010/291
18413	MK/T/ 2010/890	TDR d.o.o.	
18409	MK/T/ 2010/891	18481	MK/T/ 2010/458
18411	MK/T/ 2010/892	18482	MK/T/ 2010/459
18412	MK/T/ 2010/893	18483	MK/T/ 2010/460
18421	MK/T/ 2010/894	18484	MK/T/ 2010/485
18415	MK/T/ 2010/895	18485	MK/T/ 2010/486
18416	MK/T/ 2010/896	18486	MK/T/ 2010/487
18408	MK/T/ 2010/897	18398	MK/T/ 2010/608
18414	MK/T/ 2010/898	18397	MK/T/ 2010/655
18407	MK/T/ 2010/908	TELEKOM SLOVENIJE d.d.	
18388	MK/T/ 2010/909	18519	MK/T/ 2010/385
PLIVA HRVATSKA d.o.o.		18520	MK/T/ 2010/386
18346	MK/T/ 2010/854	18521	MK/T/ 2010/387
18448	MK/T/ 2010/995	18522	MK/T/ 2010/389
Ramada International, Inc.		18523	MK/T/ 2010/390
18451	MK/T/ 2010/977	The Dow Chemical Company	
18450	MK/T/ 2010/978	18334	MK/T/ 2010/913
Reckitt Benckiser S.ar.l.		TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)	
18384	MK/T/ 2009/87	18474	MK/T/ 2009/676
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH		18491	MK/T/ 2010/728
18366	MK/T/ 2010/877	UNIMED Pharma, s.r.o.,	
Research In Motion Limited		18452	MK/T/ 2010/975
18456	MK/T/ 2008/331		
18459	MK/T/ 2008/332		
18454	MK/T/ 2008/333		
18458	MK/T/ 2008/334		



(732) VINDIJA d.d.		(111) 18539	(210) МК/Т/ 2009/1120
(111) 18427	(210) МК/Т/ 2008/678	18537	МК/Т/ 2009/1121
		18536	МК/Т/ 2009/1122
VOCAR d.o.o		18540	МК/Т/ 2009/1123
18387	МК/Т/ 2010/671		
Warner Bros. Entertainment Inc. a Delaware Corporation,		Глобал Медиа ДООЕЛ Скопје	
18525	МК/Т/ 2009/753	18426	МК/Т/ 2008/1310
Wm. Wrigley Jr. Company		ГУМНО ДООЕЛ	
18435	МК/Т/ 2010/985	18385	МК/Т/ 2009/285
ZVL SLOVAKIA. a.s.		ДИОПТРА ДООЕЛ Струмица	
18490	МК/Т/ 2010/725	18424	МК/Т/ 2008/1268
Авицена Д.О.О.Е.Л.		ДОО НЕЛИНА КАФЕ, експорт-импорт Тетово	
18402	МК/Т/ 2010/615	18471	МК/Т/ 2010/244
Агенција за иселеништво на Република Македонија		ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи Скопје	
18359	МК/Т/ 2010/397	18340	МК/Т/ 2010/851
АД за осигурување Еуролинк Скопје		ДПТТГУ „МЦ РОБИН ДОО“ експорт-импорт	
18479	МК/Т/ 2010/44	18368	МК/Т/ 2010/886
18480	МК/Т/ 2010/45	Дпту БАЗАРО Доо Скопје	
Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и и безалкохони пијалоци ГРОЗД		18478	МК/Т/ 2009/834
18391	МК/Т/ 2010/867	Дрита Комерц ДООЕЛ	
Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ		18423	МК/Т/ 2010/1250
18352	МК/Т/ 2010/660	Друштво за архитектонски дејности и инженерство, техничко испитување и анализи АРХИТЕКТРИ ДОО Скопје	
18353	МК/Т/ 2010/661	18477	МК/Т/ 2009/690
АМСМ УСЛУГИ Менувачница ДОО Скопје		Друштво за внатрешен и надворешен промет ТЕХНИКА-ТРЕЈД ДОО Скопје	
18528	МК/Т/ 2010/680	18552	МК/Т/ 2010/205
Ангел Џамбазовски		Друштво за вработување на инвалидни лица, производство, трговија и услуги ПАЛМА-ЕКО увоз-извоз Скопје	
18396	МК/Т/ 2010/101	18476	МК/Т/ 2009/391
Аџија Рејхан		Друштво за вработувањена инвалидни лица за производство и промет со прехранбени производи, производство и трговија СНУПИ-2003 извоз-увоз ДООЕЛ ВЕЛЕС	
18395	МК/Т/ 2010/384	18499	МК/Т/ 2010/775
ВЕКОН ИНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ		Друштво за информатички и инженеринг ИН ДООЕЛ Скопје	
18453	МК/Т/ 2010/965	18464	МК/Т/ 2010/176
ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп		Друштво за компјутерски инженеринг АСПЕКТ ДОО Скопје	
18440	МК/Т/ 2010/124	18517	МК/Т/ 2010/642
18441	МК/Т/ 2010/149		
ГАЛАФАРМ дооел Скопје			
18535	МК/Т/ 2009/1117		
18541	МК/Т/ 2009/1118		
18538	МК/Т/ 2009/1119		



(732) Друштво за компјутерско програмирање и консултански услуги ИТГМА ДОО Скопје	(732) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО
(111) 18550 (210) МК/Т/ 2010/789	(111) 18347 (210) МК/Т/ 2010/881
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	Друштво за трговија и услуги ОФТОМЕД ДОО Скопје
18333 МК/Т/ 2010/916	18515 МК/Т/ 2010/658
Друштво за консалтинг услуги ИТЦ КОНСАЛТИНГ доо Скопје	Друштво за трговија и услуги СТИЛИСИМО ГРУП ДОО Скопје
18439 МК/Т/ 2009/1104	18514 МК/Т/ 2010/659
Друштво за организирање саеми и изложби СКОПСКИ САЕМ ДОО Скопје	Друштво за трговија, превоз и услуги МЕТАЛ ОИЛ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
18345 МК/Т/ 2010/850	18534 МК/Т/ 2010/563
Друштво за посредување и советување АМСМ УСЛУГИ КОНСАЛТИНГ ДОО СКОПЈЕ	Друштво за трговија, производство и услуги Феникс Фарма ДОО Скопје
18529 МК/Т/ 2010/679	18436 МК/Т/ 2010/936
Друштво за производство и услуги Лозар Пелистерка АД Скопје	18437 МК/Т/ 2010/937
18500 МК/Т/ 2010/781	Друштво за туризам, трговија и угостителство СКАЛА ТРАВЕЛ ДООЕЛ Струмица
Друштво за производство трговија и услуги АКОС-КОМ Аце ДООЕЛ увоз-извоз	18531 МК/Т/ 2010/664
18473 МК/Т/ 2009/539	Друштво за туристичко посредување, превоз, изнајмување на автомобили и услуги ИН ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
Друштво за производство, промет на големо и мало и услуги „Хатра“ Конески Благоја Дооел - Увоз-Извоз Прилеп	18551 МК/Т/ 2010/790
18511 МК/Т/ 2010/610	Друштво за услуги ДИГИТАЛ ДРЕАМС ТЕАМ ДОО Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт Скопје	18420 МК/Т/ 2010/855
18343 МК/Т/ 2010/856	Друштво за услуги за инспекција и испитување на возила АМСМ УСЛУГИ ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги Плаза Тетово ДОО Тетово	18530 МК/Т/ 2010/678
18513 МК/Т/ 2009/637	Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
18532 МК/Т/ 2009/638	18349 МК/Т/ 2010/752
Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги „Фатина-ДС“ Д.О.О. увоз-извоз	18350 МК/Т/ 2010/753
18472 МК/Т/ 2009/400	18428 МК/Т/ 2010/956
Друштво за промет и услуги В.И.П. - МТ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје,	ДТПУ ШУТЕВСКИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Куманово
В.И.П. - МТ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје	18543 МК/Т/ 2010/901
18429 МК/Т/ 2010/955	Енмон Дооел Велес
Друштво за промет и услуги увоз-извоз Конев Борче и др. Андреј-компани доо	18438 МК/Т/ 2010/163
18358 МК/Т/ 2010/633	18470 МК/Т/ 2010/179



(732) **Здружение на граѓани за одржлив развој и заштита на животна средина ГОУ ГРИН Скопје**

(111) 18419 (210) МК/Т/ 2010/899

КАПИТАЛ МЕДИА ГРОУП ДОО СКОПЈЕ

18393 МК/Т/ 2010/841

18392 МК/Т/ 2010/842

КОНСАЛТИНГ ПЛУС ДОО

18548 МК/Т/ 2009/438

Константин Атанасовски

18544 МК/Т/ 2002/57

КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје

18348 МК/Т/ 2009/770

Македонски Телеком А.Д.-Скопје

18509 МК/Т/ 2010/843

18507 МК/Т/ 2010/844

18508 МК/Т/ 2010/845

Макпрогрес ДОО

18342 МК/Т/ 2010/859

18338 МК/Т/ 2010/863

18339 МК/Т/ 2010/880

МЕГА ВЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

18545 МК/Т/ 2010/708

Мешовито друштво за производство на сладолед, трговија на големо и мало, превоз, услуги увоз-извоз

ЦЕРМАТ ДОО Битола

18533 МК/Т/ 2010/327

МФЦ дооел

18400 МК/Т/ 2010/654

Нексттел доо

18468 МК/Т/ 2010/252

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

18492 МК/Т/ 2010/737

Производно услужно трговско друштво ЛЕСНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

18341 МК/Т/ 2010/858

Раксони ДООЕЛ Тетово

18383 МК/Т/ 2010/606

Регионално здружение на ОДГЛЕДУВАЧИ НА ОВЦИ И ПЕРЕРАБОТУВАЧИ НА ОВЧО МЛЕКО

од Западна Македонија Гостивар

18386 МК/Т/ 2009/813

СЗД Електролуks - Палензовски Димче Битола

18527 МК/Т/ 2010/920

18549 МК/Т/ 2009/1197

18542 МК/Т/ 2010/337

18510 МК/Т/ 2010/601

18526 МК/Т/ 2010/918

ТАХИРИ Ајхан

18425 МК/Т/ 2008/1721

Трговско друштво

Агенција во приватна сопственост за интелектуални услуги АКАДЕМИК ДООЕЛ

Скопје

18497 МК/Т/ 2010/771

18498 МК/Т/ 2010/772

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги ДУКИ ДАСО

експорт- импорт ДООЕЛ Неготино

18394 МК/Т/ 2010/609

Туристичко услужно производно друштво ПЕТ доо Марија и др. Скопје

18463 МК/Т/ 2009/1246

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија

”АЛКАЛОИД” А. Д. - Скопје, Ц.О.

18495 МК/Т/ 2010/762

18496 МК/Т/ 2010/763

18518 МК/Т/ 2010/377

18373 МК/Т/ 2010/368

18372 МК/Т/ 2010/369

18375 МК/Т/ 2010/370

18374 МК/Т/ 2010/371

18377 МК/Т/ 2010/372

18376 МК/Т/ 2010/373

18369 МК/Т/ 2010/374

18370 МК/Т/ 2010/375

18371 МК/Т/ 2010/376

Центар за културна деконтаминација - Битола

18442 МК/Т/ 2010/883

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

18516 МК/Т/ 2010/639

**ПРОДОЛЖУВАЊА**

(111)	(186)
01484	15/04/2018
05419	12/10/2014
03430	18/02/2018
02956	15/04/2018
02957	15/04/2018
02746	31/03/2018
01759	22/03/2018
04425	25/06/2018
20391	05/05/2019
02399	05/05/2019
08441	02/02/2016
07533	19/12/2016
07419	07/03/2017
07339	07/04/2017
07644	22/05/2017
07977	11/06/2017
07569	01/07/2017
06058	06/11/2017
09006	29/01/2018
09007	29/01/2018
08252	06/02/2018
08963	16/02/2018
08377	19/02/2018
08380	19/02/2018
08379	19/02/2018
08242	19/02/2018
09329	10/04/2018
08452	22/04/2018
08147	20/05/2018
08265	27/05/2018
09247	26/06/2018
08624	21/07/2018
09390	04/08/2018
08641	19/08/2018
09120	25/09/2018
09123	25/09/2018
09284	30/09/2018
09301	18/12/2018
08920	03/06/2019
09210	19/10/2019
10633	13/02/2021



ПРОМЕНИ

промена на името или адресата на носителот на правото на трговска марка

(111) 06699

(732) Regent Medical Limited
1 Silk Street, London EC2Y 8HQ, GB

(111) 03714

(732) Finlandia Vodka Worldwide Ltd.,
(Finlandia Vodka Worldwide Оу/на
фински/Finlandia Vodka Worldwide АВ/на
шведски)
Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI

(111) 05194

(732) Finlandia Vodka Worldwide Ltd.
Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI

(111) 02956

(732) LUCAS INDUSTRIES LIMITED
Stratford Road, Solihull, West Midlands,
B90 4AX, GB

(111) 02957

(732) LUCAS INDUSTRIES LIMITED
Stratford Road, Solihull, West Midlands,
B90 4AX, GB

(111) 02733

(732) SKI Holdings Inc.
4445 Kings Run Drive, Cincinnati,
Ohio 45232, US

(111) 07533

(732) Compass Yachtzubehor Handels GmbH &
Co. KG
Ludinghauser Str.34, 59387 Ascheberg,
DE

(111) 07533

(732) Compass Yachtzubehor Handels GmbH &
Co. KG
Ludinghauser Str.34, 59387 Ascheberg,
DE

(111) 07644

(732) GS Yuasa Corporation
Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin,
Minami-Ku, Kyoto-shi, Kyoto, JP

(111) 07907

(732) SmithKline Beecham plc.
980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(111) 08252

(732) Zimmer, Inc.
345 East Main Street, Warsaw,
Indiana 46580, US

(111) 08641

(732) The Prudential Assurance Company
Limited
Laurence Pountney Hill,
London EC4R 0HH, UK

(111) 09284

(732) COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS
Estrada Municipal PNG 349 - Chacara
Taboao 13630-000, Pirassununga, SP, BR



ПРЕНОС

(111) 06699

(732) **Regent Medical Limited**
1 Silk Street, London EC2Y 8HQ, GB

(111) 01410

(732) **Pfizer Products Inc.**
Eastern Point Road, Groton,
Cennecticut 06340, US

(111) 01759

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 01767

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 08441

(732) **NewBay Media LLC, a Delaware limited**
Liability company
810 7th Avenue, New York,
New York 10019, US

(111) 07533

(732) **Compass Yachtzubehor Handels GmbH &**
Co. KG
Ludinghauser Str.34,
59387 Ascheberg, DE

(111) 07644

(732) **GS Yuasa Corporation**
Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin,
Minami-Ku, Kyoto-shi, Kyoto, JP

(111) 07560

(732) **Pfizer Products Inc.**
Eastern Point Road, Groton,
Connecticus 06340, US

(111) 11804

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 03259

(732) **Jafra Holding Company B.V., a Dutch**
limited liability company
Geograaf 30, 6921 EW Duiven, NL

СПОЈУВАЊЕ

(111) 09284

(732) **COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS**
Estrada Municipal PNG 349 - Chacara
Taboaо 13630-000, Pirassununga, SP, BR

II ИЗВЕСТУВАЊА

I.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост WIPO упати комплименти кон министерот за надворешни работи и го извести за депонирањето, од страна на **Владата на државата Катар**, на 03 мај 2011 година, на инструментот за пристапување кон Договорот за соработка во областа на патентите-РСТ, усвоен во Вашингтон на 19 јуни 1970 година, дополнет на 28 септември 1979 и изменет на 3 февруари 1984 година и на 3 октомври 2001 година.

Спомнатиот Договор ќе стапи во сила, во однос на државата Катар на 03 август 2011 година.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост WIPO упати комплименти кон министерот за надворешни работи и го извести за депонирањето, од страна на **Владата на Република Rwanda**, на 31 мај 2011 година, на инструментот за пристапување кон Договорот за соработка во областа на патентите-РСТ, усвоен во Вашингтон на 19 јуни 1970 година, дополнет на 28 септември 1979 и изменет на 3 Февруари 1984 година и на 3 октомври 2001 година.

Спомнатиот Договор ќе стапи во сила, во однос на Република Rwanda на 31 август 2011 година.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост упати комплименти кон министерот за надворешни работи и го извести за депонирањето на инструментот за пристапување, од страна на **Владата на Република Чиле** на 5 мај 2011 година, кон Будимпештанскиот договор за меѓународно признавање на депонирање на микроорганизми за потребите на патентна постапка, усвоен на 28 април 1977 година и дополнет на 26 септември 1980 година.

Договорот ќе стапи на сила во однос на Република Чиле на 5 август 2011 година.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост упати комплименти кон министерот за надворешни работи и имаше чест да го извести за приемот на комуникацијата од 18 мај 2011 година од страна на **Владата на Република Чешка**, која се однесува на промени во таксите наплатливи од страна на Czech Collection of Microorganisms (CCM), меѓународна институција за депонирање на микроорганизми со намера за патентна постапка во согласност со Будимпештанскиот договор за меѓународно признавање на депонирање на микроорганизми за потребите на патентна постапка, усвоен на 28 април 1977 година и дополнет на 26 септември 1980 година.

Според правило 12.2(ц) од Правилникот според Будимпештанскиот договор, таксите спомнати во горе-наведената комуникација ќе стапат на сила на 30 јули 2011 година.

На 31 мај 2011 година, **Владата на Република Руанда** депонирала инструмент за пристапување кон Женевскиот Акт на Хашкиот Договор кој се однесува на меѓународната регистрација на индустриски дизајни, донесен во Женева на 02 Јули 1999 ("Женевски Акт").

Женевскиот Акт, за територијата на Република Руанда ќе стапи во сила на 31 август 2011 година.

На 10 јуни 2011 година, **Владата на Република Тунисија** депонирала инструмент за прифаќање на престанокот на Лондонскиот Акт на Хашкиот Договор кој се однесува на меѓународниот депозит на индустриски дизајни од 06 ноември 1925, ревидиран во Лондон на 02 јуни 1934.

Влегувањето во сила на престанокот ќе се изврши кога ќе биде достигнат бараниот број на прифаќања.